



XXV
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
2021

СОДРЖИНА

| | | | |
|---|-----|--|-----|
| 1. Дневен ред | 3 | 12. Предлог Одлука за одобрување на работењето на членовите на Управниот одбор на Друштвото во 2020 година | 237 |
| 2. Годишна сметка на Друштвото за 2020 година | 5 | 13. Предлог Одлука за одобрување на работењето на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото во 2020 година | 238 |
| 3. Посебни финансиски извештаи на Друштвото за 2020 година и Извештај на независниот ревизор | 51 | 14. Предлог Одлука за враќање на износот од фондот за посебни резерви за купување на сопствени акции во акумулирана добивка на Друштвото | 239 |
| 4. Предлог Одлука за усвојување на Годишната сметка, Посебните финансиски извештаи на Друштвото за периодот од 1.1.2020 до 31.12.2020 година и Извештајот на независниот ревизор | 90 | 15. Предлог Одлука за распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2020 година | 240 |
| 5. Консолидирана Годишна сметка на Друштвото за 2020 година | 91 | 16. Предлог Одлука за плаќање на дивиденда по Годишната сметка на Друштвото за 2020 година (дивиденден календар) | 241 |
| 6. Консолидирани финансиски извештаи на Друштвото и подружниците за 2020 година и Извештај на независниот ревизор | 141 | 17. Предлог Одлука за определување на ревизори на Финансиските извештаи на Друштвото за 2021 година | 242 |
| 7. Предлог Одлука за усвојување на Консолидираната Годишна сметка, Консолидираните финансиски извештаи на Друштвото и подружниците за периодот од 1.1.2020 до 31.12.2020 година и Извештајот на независниот ревизор | 180 | 18. Известување на членовите на Управниот одбор до Надзорниот одбор на Друштвото | 243 |
| 8. Годишен извештај на Управниот одбор за работењето на Друштвото во 2020 година и Годишен извештај на Управниот одбор за консолидираните финансиски резултати на Друштвото во 2020 година | 181 | 19. Известување на членовите на Надзорниот одбор до Собранието на акционери на Друштвото | 244 |
| 9. Предлог Одлука за усвојување на Годишниот извештај на Управниот одбор за работењето на Друштвото во 2020 година и на Годишниот извештај на Управниот одбор за консолидираните финансиски резултати на Друштвото во 2020 година | 217 | 20. Извештај за ангажман за уверување во постапка за одобрување на зделка со заинтересирана страна на Друштвото | 245 |
| 10. Годишен извештај на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2020 година | 219 | 21. Предлог Одлука за одобрување на зделка со заинтересирана страна | 261 |
| 11. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2020 година | 236 | | |

ДНЕВЕН РЕД

I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

- Избор на Претседавач на Собранието на Друштвото;
- Определување бројач/и на гласови;
- Верификација на список на присутни акционери, односно на нивни полномошници и список на акционери кои гласале со кореспонденција;
- Утврдување на бројот на гласови за работа и одлучување на Собранието (кворум) на Друштвото;

II. РАБОТЕН ДЕЛ

1. **Расправа за Годишната сметка, Финансиските извештаи и Годишниот извештај за 2020 година на Друштвото**

1.1. **Разгледување на Годишната сметка, Посебните финансиските извештаи на Друштвото за 2020 година и Извештајот на независниот ревизор**

- Предлог: Одлука за усвојување на Годишната сметка, Посебните финансиски извештаи на Друштвото за периодот од 1.1.2020 до 31.12.2020 година и Извештајот на независниот ревизор;

1.2. **Разгледување на Консолидираната Годишна сметка, Консолидираните Финансиски извештаи на Друштвото и подружниците за 2020 година и Извештајот на независниот ревизор**

- Предлог: Одлука за усвојување на Консолидираната Годишна сметка, Консолидираните Финансиски извештаи на Друштвото и подружниците за периодот од 1.1.2020 до 31.12.2020 година и Извештајот на независниот ревизор

1.3. **Разгледување на Годишниот извештај на Управниот одбор за работењето на Друштвото во 2020 година и на Годишниот извештај на Управниот одбор за консолидираните финансиски резултати на Друштвото во 2020 година**

- Предлог: Одлука за усвојување на Годишниот извештај на Управниот одбор за работењето на Друштвото во 2020 година и на Годишниот извештај на Управниот одбор за консолидираните финансиски резултати на Друштвото во 2020 година

1.4. Разгледување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2020 година

- Предлог: Одлука за усвојување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2020 година;
- Предлог: Одлука за одобрување на работењето на членовите на Управниот одбор на Друштвото во 2020 година;
- Предлог: Одлука за одобрување на работењето на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото во 2020 година

2. Распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2020 година

- Предлог: Одлука за враќање на износот од фондот за посебни резерви за купување на сопствени акции во акумулирана добивка на Друштвото;
- Предлог: Одлука за распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2020 година;
- Предлог: Одлука за плаќање на дивиденда по Годишната сметка на Друштвото за 2020 година (дивиденден календар)

3. Определување на ревизори на Финансиските извештаи на Друштвото за 2021 година

- Предлог: Одлука за определување на ревизори на Финансиските извештаи на Друштвото за 2021 година

4. Одобрување на зделка со заинтересирана страна

- Предлог: Одлука за одобрување на зделка со заинтересирана страна



2020

ГОДИШНА СМЕТКА

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------------------|---|-----------------------|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| [][] | | | [][][][][][][] | | | | | | | [][] | | | | | | | | | | | |
| | | | Период | | | | | | | Контролор | | | | | | | | | | | |
| [][][] | [0][4][0][5][7][6][4][3] | [0][0][0][0][0][0][0][0][0][0][0][0][0][0][0] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 2 3 | 4 5 6 7 8 9 10 11 | 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид работа | Идентификационен број (ЕМБС) | Резервни кодекси | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Назив на друштвото **Макпетрол А.Д. Скопје**

Адреса, седиште и телефон ул. Св. Кирил и Методиј број 4 Скопје 3146-117

Адреса за е-пошта **normativa@makpetrol.com.mk**

Единствен даночен број **4 0 3 0 9 5 4 2 5 8 0 9 3**

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА
(ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА)

на ден 31.12. 2020 година

(во денари)

| Реден број | ПОЗИЦИЈА | Ознака на АОП | Број на белешка | Износ | |
|------------|--|---------------|-----------------|----------------|------------------|
| | | | | Тековна година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031) | 001 | | 6.517.238.064 | 6.430.913.114 |
| 2. | І. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008) | 002 | | 5.067.286 | 5.128.187 |
| 3. | Издатоци за развој | 003 | | 0 | 0 |
| 4. | Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права | 004 | | 5.067.286 | 5.128.187 |
| 5. | Гудвил | 005 | | 0 | 0 |
| 6. | Аванси за набавка на нематеријални средства | 006 | | 0 | 0 |
| 7. | Нематеријални средства во подготовка | 007 | | 0 | 0 |
| 8. | Останати нематеријални средства | 008 | | 0 | 0 |
| 9. | ІІ. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019) | 009 | | 4.029.455.374 | 3.983.790.996 |
| 10. | Недвижности (011+012) | 010 | | 3.145.460.449 | 3.096.624.023 |
| 10.а. | Земјиште | 011 | | 921.278.826 | 920.413.458 |
| 10.б. | Градежни објекти | 012 | | 2.224.181.623 | 2.176.210.565 |
| 11. | Постројки и опрема | 013 | | 343.833.517 | 361.255.288 |
| 12. | Транспортни средства | 014 | | 50.388.379 | 42.016.376 |
| 13. | Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел | 015 | | 301.351.397 | 233.516.828 |

| Реден број | ПОЗИЦИЈА | Ознака на АОП | Број на белешка | Износ | |
|------------|---|---------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| | | | | Тековна година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14. | Биолошки средства | 016 | | | |
| 15. | Аванси за набавка на материјални средства | 017 | | 22.957.179 | 10.748.172 |
| 16. | Материјални средства во подготовка | 018 | | 158.777.208 | 232.943.064 |
| 17. | Останати материјални средства | 019 | | 6.687.245 | 6.687.245 |
| 18. | III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ | 020 | | 27.771.860 | 28.502.672 |
| 19. | IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030) | 021 | | 2.454.943.544 | 2.413.491.259 |
| 20. | Вложувања во подружници | 022 | | 285.239.543 | 285.611.087 |
| 21. | Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања | 023 | | 536.118.000 | 536.118.000 |
| 22. | Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва | 024 | | | |
| 23. | Побарувања по дадени долгорочни заеми | 025 | | 1.352.103 | 2.494.274 |
| 24. | Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029) | 026 | | 1.632.233.898 | 1.589.267.898 |
| 24.а. | Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање | 027 | | | |
| 24.б. | Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба | 028 | | 1.632.233.898 | 1.589.267.898 |
| 24.в. | Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата | 029 | | | |
| 25. | Останати долгорочни финансиски средства | 030 | | | |
| 26. | V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034) | 031 | | 0 | 0 |
| 27. | Побарувања од поврзани друштва | 032 | | | |
| 28. | Побарувања од купувачи | 033 | | | |
| 29. | Останати долгорочни побарувања | 034 | | | |
| 30. | VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА | 035 | | | |
| 31. | Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059) | 036 | | 1.537.828.009 | 1.880.567.998 |
| 32. | I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043) | 037 | | 830.741.667 | 954.908.719 |
| 33. | Залихи на сировини и материјали | 038 | | 153.983.321 | 180.225.003 |
| 34. | Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми | 039 | | 74.240 | 74.425 |
| 35. | Залихи на недовршени производи и полупроизводи | 040 | | 44.414 | 12.950.406 |
| 36. | Залихи на готови производи | 041 | | 122.345.319 | 673.823 |
| 37. | Залихи на трговски стоки | 042 | | 554.294.373 | 760.985.062 |
| 38. | Залихи на биолошки средства | 043 | | | |

| Реден број | ПОЗИЦИЈА | Ознака на АОП | Број на белешка | Износ | |
|------------|---|---------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| | | | | Тековна година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 39. | II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ) НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА | 044 | | 3.722.134 | 3.722.134 |
| 40. | III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051) | 045 | | 457.160.286 | 663.036.168 |
| 41. | Побарувања од поврзани друштва | 046 | | 15.709.060 | 47.756.610 |
| 42. | Побарувања од купувачи | 047 | | 262.386.270 | 362.724.835 |
| 43. | Побарувања за дадени аванси на добавувачи | 048 | | 112.053.493 | 244.564.139 |
| 44. | Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати) | 049 | | 58.745.416 | 23.358 |
| 45. | Побарувања од вработените | 050 | | 8.219.470 | 7.962.092 |
| 46. | Останати краткорочни побарувања | 051 | | 46.577 | 5.134 |
| 47. | IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058) | 052 | | 247 | 247 |
| 48. | Вложувања во хартии од вредност (054+055) | 053 | | 247 | 247 |
| 48.a. | Вложувања кои се чуваат до доспевање | 054 | | | |
| 48.б. | Вложувања според објективната вредност преку добивката или загубата | 055 | | 247 | 247 |
| 49. | Побарувања по дадени заеми на поврзани друштва | 056 | | | |
| 50. | Побарувања по дадени заеми | 057 | | | |
| 51. | Останати краткорочни финансиски средства | 058 | | | |
| 52. | V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061) | 059 | | 249.925.809 | 262.622.864 |
| 52.a. | Парични средства | 060 | | 184.902.309 | 144.781.864 |
| 52.б. | Парични еквиваленти | 061 | | 65.023.500 | 117.841.000 |
| 53. | VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР) | 062 | | 153.824.509 | 179.287.605 |
| 54. | ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062) | 063 | | 8.212.612.716 | 8.494.490.851 |
| 55. | В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА | 064 | | 2.525.568.347 | 2.521.630.561 |
| 56. | ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078) | 065 | | 5.075.052.224 | 5.040.846.625 |
| 57. | I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА | 066 | | 3.483.842.000 | 3.483.842.000 |
| 58. | II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ | 067 | | | |
| 59. | III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-) | 068 | | 348.378.000 | 318.804.000 |
| 60. | IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-) | 069 | | | |
| 61. | V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА | 070 | | 233.606.213 | 190.640.213 |
| 62. | VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074) | 071 | | 481.336.061 | 529.143.516 |
| 63. | Законски резерви | 072 | | 116.743.061 | 72.835.516 |
| 64. | Статутарни резерви | 073 | | 364.593.000 | 456.308.000 |
| 65. | Останати резерви | 074 | | | |

| Реден број | ПОЗИЦИЈА | Ознака на АОП | Број на белешка | ИЗНОС | |
|------------|--|---------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| | | | | Тековна година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 66. | VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА | 075 | | 875.124.797 | 277.873.984 |
| 67. | VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-) | 076 | | | |
| 68. | IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА | 077 | | 349.521.153 | 878.150.912 |
| 69. | X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА | 078 | | 0 | 0 |
| 70. | XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО | 079 | | | |
| 71. | XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО | 080 | | | |
| 72. | Б. ОБВРСКИ (082+085+095) | 081 | | 3.037.916.101 | 3.328.229.646 |
| 73. | I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084) | 082 | | 2.818.362 | 2.103.300 |
| 74. | Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените | 083 | | 2.818.362 | 2.103.300 |
| 75. | Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци | 084 | | | |
| 76. | II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093) | 085 | | 120.000.000 | 150.000.000 |
| 77. | Обврски спрема поврзани друштва | 086 | | | |
| 78. | Обврски спрема добавувачи | 087 | | | |
| 79. | Обврски за аванси, депозити и кауции | 088 | | | |
| 80. | Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва | 089 | | | |
| 81. | Обврски по заеми и кредити | 090 | | 120.000.000 | 150.000.000 |
| 82. | Обврски по хартии од вредност | 091 | | | |
| 83. | Останати финансиски обврски | 092 | | | |
| 84. | Останати долгорочни обврски | 093 | | | |
| 85. | III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ | 094 | | | |
| 86. | IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108) | 095 | | 2.915.097.739 | 3.176.126.346 |
| 87. | Обврски спрема поврзани друштва | 096 | | 33.518.874 | 36.754.415 |
| 88. | Обврски спрема добавувачи | 097 | | 359.285.113 | 411.462.315 |
| 89. | Обврски за аванси, депозити и кауции | 098 | | 92.836.771 | 115.222.038 |
| 90. | Обврски по основ на даноци и придонеси на плата и надомести на плата | 099 | | 30.153.214 | 30.069.729 |
| 91. | Обврски кон вработените | 100 | | 59.991.031 | 60.600.987 |
| 92. | Тековни даночни обврски | 101 | | 174.835.500 | 104.677.501 |
| 93. | Краткорочни резервирања за ризици и трошоци | 102 | | | |
| 94. | Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва | 103 | | | |
| 95. | Обврски по заеми и кредити | 104 | | 1.982.877.643 | 2.185.463.271 |

| Реден број | ПОЗИЦИЈА | Ознака на АОП | Број на белешка | Износ | |
|------------|--|---------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| | | | | Тековна година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 96. | Обврски по хартии од вредност | 105 | | 178.576.796 | 230.098.534 |
| 97. | Обврски по основ на учество во резултатот | 106 | | 3.017.038 | 1.769.138 |
| 98. | Останати финансиски обврски | 107 | | | |
| 99. | Останати краткорочни обврски | 108 | | 5.759 | 8.418 |
| 100. | V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР) | 109 | | 99.644.391 | 125.414.580 |
| 101. | VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТТУЃУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА | 110 | | | |
| 102. | ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110) | 111 | | 8.212.612.716 | 8.494.490.851 |
| 103. | В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА | 112 | | 2.525.568.347 | 2.521.630.561 |


Лице одговорно за составување на образецот: Име и презиме

Број од регистарот на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија

Потпис

Во

На ден


 Скопје
 15.03 2021

Во,

На ден

Бојан Лекиќ

0100861

Скопје

15.03 2021

Одобрил:

Саша Лекиќ

Потпис




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|--|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| | | | <table border="1" style="display: inline-table; width: 100px; height: 20px;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table> | | | | | | | | | <table border="1" style="display: inline-table; width: 50px; height: 20px;"> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Период | | | | Контролор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <table border="1" style="display: inline-table; width: 100px; height: 20px;"> <tr><td>0</td><td>4</td><td>0</td><td>5</td><td>7</td><td>6</td><td>4</td><td>3</td></tr> </table> | | | | 0 | 4 | 0 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | <table border="1" style="display: inline-table; width: 100px; height: 20px;"> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> </table> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 0 | 4 | 0 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 2 3 | | | 4 5 6 7 8 9 10 11 | | | | 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид работа | | | Идентификационен број (ЕМБС) | | | | Резервни кодекси | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Назив на друштвото **Макпетрол А.Д. Скопје**

Адреса, седиште и телефон ул. Св. Кирил и Методиј број 4 Скопје 3146-117

Адреса за е-пошта **normativa@makpetrol.com.mk**

Единствен даночен број **4 0 3 0 9 5 4 2 5 8 0 9 3**

БИЛАНС НА УСПЕХ
(ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА)
за периодот од 01.01. до 31.12. **2020** година

(во денари)

| Реден број | ПОЗИЦИЈА | Ознака на АОП | Број на белешка | Износ | |
|------------|--|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | Тековна година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206) | 201 | | 16.652.453.171 | 22.751.989.206 |
| 2. | Приходи од продажба | 202 | | 16.562.715.075 | 22.460.374.392 |
| 3. | Останати приходи | 203 | | 89.738.096 | 291.614.814 |
| 4. | Промена на вредноста на залихи на готови производи и на недовршено производство | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 4.a. | Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината | 204 | | 13.624.229 | 2.353.385 |
| 4.б. | Залихи на готови производи и на недовршено производство на крајот на годината | 205 | | 122.389.733 | 13.624.229 |
| 5. | Капитализирано сопствено производство и услуги | 206 | | | |
| 6. | II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222) | 207 | | 16.427.273.908 | 21.854.176.530 |
| 7. | Трошоци за суровини и други материјали | 208 | | 238.272.969 | 178.286.829 |
| 8. | Набавна вредност на продадени стоки | 209 | | 14.045.389.985 | 19.456.914.777 |
| 9. | Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми | 210 | | | |
| 10. | Услуги со карактер на материјални трошоци | 211 | | 579.595.494 | 600.325.894 |
| 11. | Останати трошоци од работењето | 212 | | 131.661.389 | 152.637.043 |
| 12. | Трошоци за вработени (214+215+216+217) | 213 | | 1.128.859.613 | 1.051.878.759 |
| 12.a. | Плати и надоместоци на плати (нето) | 214 | | 735.772.894 | 673.707.047 |

| Реден број | ПОЗИЦИЈА | Ознака на АОП | Број на белешка | ИЗНОС | |
|------------|--|---------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | | | | Тековна година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12.б. | Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата | 215 | | 61.456.931 | 57.654.330 |
| 12.в. | Придонеси од задолжително социјално осигурување | 216 | | 282.640.751 | 269.332.635 |
| 12.г. | Останати трошоци за вработените | 217 | | 48.989.037 | 51.184.747 |
| 13. | Амортизација на материјалните и нематеријалните средства | 218 | | 243.711.687 | 238.638.451 |
| 14. | Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства | 219 | | | 0 |
| 15. | Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства | 220 | | 10.538.785 | 47.822.464 |
| 16. | Резервирања за трошоци и ризици | 221 | | 2.818.362 | 2.103.300 |
| 17. | Останати расходи од работењето | 222 | | 46.425.624 | 125.569.013 |
| 18. | III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233) | 223 | | 104.184.731 | 145.253.042 |
| 19. | Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228) | 224 | | 61.950.403 | 90.540.432 |
| 19.а. | Приходи од вложувања во поврзани друштва | 225 | | 61.843.882 | 90.385.893 |
| 19.б. | Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва | 226 | | 106.521 | 154.539 |
| 19.в. | Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва | 227 | | | |
| 19.г. | Останати финансиски приходи од работење со поврзани друштва | 228 | | | |
| 20. | Приходи од вложувања во неповрзани друштва | 229 | | 36.300.000 | 27.720.000 |
| 21. | Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва | 230 | | 4.072.547 | 21.614.466 |
| 22. | Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва | 231 | | 1.643.127 | 5.158.355 |
| 23. | Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства | 232 | | | |
| 24. | Останати финансиски приходи | 233 | | 218.654 | 219.789 |
| 25. | IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243) | 234 | | 57.076.650 | 84.808.485 |
| 26. | Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238) | 235 | | 6.463 | 5.936 |
| 26.а. | Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва | 236 | | 6.463 | 5.936 |
| 26.б. | Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва | 237 | | | |
| 26.в. | Останати финансиски расходи од поврзани друштва | 238 | | | |
| 27. | Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва | 239 | | 55.565.512 | 81.546.514 |
| 28. | Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва | 240 | | 1.504.675 | 3.256.035 |

| Реден број | ПОЗИЦИЈА | Ознака на АОП | Број на белешка | Износ | |
|------------|---|---------------|-----------------|----------------|------------------|
| | | | | Тековна година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29. | Нереализирани загуби (расходи) од финансиски средства | 241 | | | |
| 30. | Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања | 242 | | | |
| 31. | Останати финансиски расходи | 243 | | | |
| 32. | Удел во добивката на придружените друштва | 244 | | | |
| 33. | Удел во загубата на придружените друштва | 245 | | | |
| 34. | Добивка од редовното работење (201+223+244) - (204-205+207+234+245) | 246 | | 381.052.848 | 969.528.077 |
| 35. | Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245) - (201+223+244) | 247 | | 0 | 0 |
| 36. | Нето добивка од прекинати работења | 248 | | | |
| 37. | Нето загуба од прекинати работења | 249 | | | |
| 38. | Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249) | 250 | | 381.052.848 | 969.528.077 |
| 39. | Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248) | 251 | | 0 | 0 |
| 40. | Данок на добивка | 252 | | 31.531.695 | 91.377.165 |
| 41. | Одложени даночни приходи | 253 | | | |
| 42. | Одложени даночни расходи | 254 | | | |
| 43. | НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254) | 255 | | 349.521.153 | 878.150.912 |
| 44. | НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254) | 256 | | 0 | 0 |
| 45. | Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ) | 257 | | 1.854 | 1.835 |
| 46. | Број на месеци на работење (во апсолутен износ) | 258 | | 12 | 12 |
| 47. | ДОБИВКА / ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ | 259 | | 349.521.153 | 878.150.912 |
| 47.а. | Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво | 260 | | 349.521.153 | 878.150.912 |
| 47.б. | Добивка која припаѓа на неконтролираното учество | 261 | | | |
| 47.в. | Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво | 262 | | | |
| 47.г. | Загуба која се однесува на неконтролираното учество | 263 | | | |
| 48. | ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА | 264 | | 3.436 | 8.470 |
| 48.а. | Вкупна основна заработувачка по акција | 265 | | 3.436 | 8.470 |
| 48.б. | Вкупно разводнета заработувачка по акција | 266 | | | |
| 48.в. | Основна заработувачка по акција од прекинато работење | 267 | | | |
| 48.г. | Разводнета заработувачка по акција од прекинато работење | 268 | | | |

ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТАНАТА СЕОФАТНА ДОБИВКА

за периодот од 01.01. до 31.12. 2020 година

| Реден број | ПОЗИЦИЈА | Ознака на АОП | Број на белешка | ИЗНОС | |
|------------|---|---------------|-----------------|----------------|------------------|
| | | | | Тековна година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Добивка за годината | 269 | | 349.521.153 | 878.150.912 |
| 2. | Загуба за годината | 270 | | 0 | 0 |
| 3. | Останата сеофатна добивка (273+275+277+279+281+283) -(274+276+278+280+282+284) | 271 | | 42.966.000 | 105.511.920 |
| 4. | Останата сеофатна загуба (274+276+278+280+282+284) - 273+275+277+279+281+283) | 272 | | 0 | 0 |
| 5. | Добивки кои произлегуваат од преведување на странско работење | 273 | | | |
| 6. | Загуби кои произлегуваат од преведување на странско работење | 274 | | | |
| 7. | Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба | 275 | | 42.966.000 | 105.511.920 |
| 8. | Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба | 276 | | | |
| 9. | Ефективен дел од добивки од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови | 277 | | | |
| 10. | Ефективен дел од загуби од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови | 278 | | | |
| 11. | Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (+) | 279 | | | |
| 12. | Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (-) | 280 | | | |
| 13. | Актуарски добивки на дефинирани планови за користи на вработените | 281 | | | |
| 14. | Актуарски загуби на дефинирани планови за користи на вработените | 282 | | | |
| 15. | Удел во останата сеофатна добивка на придружни друштва (само за потреби на консолидација) | 283 | | | |
| 16. | Удел во останата сеофатна загуба на придружни друштва (само за потреби на консолидација) | 284 | | | |
| 17. | Данок на добивка на компоненти на останата сеофатна добивка | 285 | | | |
| 18. | Нето останата сеофатна добивка (271-285) | 286 | | 42.966.000 | 105.511.920 |
| 19. | Нето останата сеофатна загуба (285-271) или (272+285) | 287 | | | |
| 20. | Вкупна сеофатна добивка за годината (269+286) или (286-270) | 288 | | 392.487.153 | 983.662.832 |
| 20.а. | Сеофатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво | 289 | | 392.487.153 | 983.662.832 |
| 20.б. | Сеофатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество | 290 | | | |
| 21. | Вкупна сеофатна загуба за годината (270-286) или (287-269) | 291 | | 0 | 0 |
| 21.а. | Сеофатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво | 292 | | | |
| 21.б. | Сеофатна загуба која припаѓа на неконтролираното учество | 293 | | | |

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД

Трговија на мало со моторни горива и мазива во спец. продавници

ДЕЈНОСТ-

4 7 3 0

(Се назначува главната приходна шифра на дејноста утврдена со НКД согласно член 9 од Законот за едношалтерскиот систем - Службен весник на Република Македонија бр. 84/05, 13/07, 150/07, 140/08, 17/11, 53/11 и 70/13)

Лице одговорно за составување на образецот: Име и презиме

Бојан Лекиќ

Број од регистарот на Институтот на сметководители и
овластени сметководители на Република Македонија

0100861

Потпис

Bojan

Во,

Скопје

Во

Скопје

На ден

15.03 2021

На ден

15.03 2021

Одобрил:

Саша Лекиќ

Потпис



Образец „ДЕ“

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|--------------|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| [][] [][] | | | [][][][] | | | | | | | [][][] | | | | | | | | | | | | |
| | | | Период | | | | | | | Контролор | | | | | | | | | | | | |
| [][] [][] [][] | [0] [4] [0] [5] [7] [6] [4] [3] | [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 2 3 | 4 5 6 7 8 9 10 11 | 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид работа | Идентификационен број (ЕМБС) | Резервни кодекси | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Назив на субјектот **Макпетрол А.Д. Скопје**

Адреса, седиште и телефон ул. Св. Кирил и Методиј број 4 Скопје 3146-117

Адреса за е-пошта **normativa@makpetrol.com.mk**

Единствен даночен број **4 0 3 0 9 5 4 2 5 8 0 9 3**

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

за државна евиденција за субјектите кои
не применуваат посебни сметковни планови
(големи, средни, мали и микро субјекти)

за 2020 година

(во денари)

| Реден број | Група на сметки, сметка | ПОЗИЦИЈА | Ознака на АОП | Износ | |
|------------|-------------------------|--|---------------|----------------|------------------|
| | | | | Тековна година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА | | | |
| 1. | 000 | Набавна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (интерен проект) | 601 | | |
| 1.1 | | Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на развојот на интерен проект | 602 | | |
| 1.2 | | Трошоци за материјали и услуги ¹ користени или потрошени при развојот на интерен проект | 603 | | |
| 2. | | Сегашна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (< или = АОП 003 од БС) | 604 | | |
| 3. | | Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС) | 605 | 97.828 | 89.008 |
| 4. | | Сегашна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 004 од БС) | 606 | | |
| 5. | | Сегашна вредност на набавени бази на податоци (< или = АОП 004 од БС) | 607 | | |
| 6. | | Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба (< или = АОП 004 од БС) | 608 | | |

1. Трошоци за материјали и услуги се трошоци за сировини и материјал, трошоци за енергија, трошоци за ситен инвентар, трошоци за амбалажа, трошоци за резервни делови и материјали за одржување на објектите и опремата, интелектуални услуги и други услуги кои се услов за развојот на интерен проект.

| Реден број | Група на сметки, сметка | ПОЗИЦИЈА | Ознака на АОП | Износ | |
|------------|--|--|---------------|----------------|------------------|
| | | | | Тековна година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА | | | |
| 7. | 010д | Земјишта | 609 | 921.278.826 | 920.413.459 |
| 8. | 014д | Шуми | 610 | | |
| 9. | | Сегашна вредност на станови и станбени згради (< или = АОП 012 од БС) | 611 | | |
| 10. | | Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност ²⁾ (< или = АОП 012 од БС) | 612 | 1.843.049.803 | 1.823.271.069 |
| 11. | | Сегашна вредност на објекти од нискоградба (< или = АОП 012 од БС) | 613 | 381.131.820 | 352.939.496 |
| 12. | | Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема (< или = АОП 013 од БС) | 614 | | |
| 13. | | Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС) | 615 | 27.228.261 | 32.555.410 |
| 14. | | Сегашна вредност на повеќегодишните насади (< или = АОП 016 од БС) | 616 | | |
| 15. | | Сегашна вредност на основното стадо (< или = АОП 016 од БС) | 617 | | |
| 16. | 015д | Оригинални уметнички и литературни дела за вршење на дејности од културата и уметноста | 618 | | |
| 17. | 015д | Книги, слики, вајарски дела, музејски експонати, предмети од архивска граѓа и слично | 619 | 6.669.445 | 6.669.445 |
| 18. | 015д | Драгоцени метали и камења | 620 | | |
| 19. | 015д | Антиквитети и дрги уметнички дела | 621 | | |
| 20. | 015д | Други скапоцености | 622 | | |
| 21. | 016д | Вложувања во природни богатства во подготовка | 623 | | |
| 22. | 016д | Подобрување на земјиштето | 624 | | |
| | | В. СРЕДСТВА ВО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ со состојба на крај на период | | | |
| 23. | 032д (во земјата), 033д (во земјата), 040д (во земјата), 041д (во земјата), 044д, 045д, 046д, 114д, 125д, 126д, 160, 162, 168д | Заеми и кредити дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата (< или = АОП 024+АОП 025+АОП 032+АОП 033+АОП 034+АОП 046+АОП 047+АОП 056+ АОП 057+АОП 058 од БС) | 625 | 641.198 | 1.049.315 |

2.Објекти од високоградба се објекти кои со својот поголем дел се наоѓаат над површината на земјата, односно одат во висина, како: административни згради, фабрички згради, хали, работилници, складишта, силоси, сушални, продавници, мотели, ресторани, одмаралишта, градежни објекти за земјоделие и сточарство, градежни објекти за рудници итн.

3.Објекти од нискоградба се објекти коишто претежно, односно со својот главен дел се наоѓаат на површината на земјата или во земјата, како: патишта, железнички пруги, мостови, тунели, брани, насипи, мелиоративни системи, каптажни градби итн.

4. Телекомуникациска опрема е уреди со електронска контрола, како и електронски компоненти кои претставуваат дел од овие уреди (радио, телевизиска и

⁵ Хардвер и периферни единици, машини за обработка на податоци, печатари, скенери и слично.

| Реден број | Група на сметки, сметка | ПОЗИЦИЈА | Ознака на АОП | Износ | |
|------------|--|--|---------------|----------------|------------------|
| | | | | Тековна година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Г. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА со состојба на крај на период | | | |
| 24. | 005д, 017д, 037д (во земјата), 110, 112, 114д, 116д (во земјата), 118д (закуп), 120д, 122д, 124д (во земјата), 125д, 126д | Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) дадени на нефинансиски трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷ (< или = АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 046+АОП 047+АОП 048 од БС) | 626 | 51.898.722 | 41.905.404 |
| 25. | 037д, 114д, 120д, 122д, 125д, 126д | Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) дадени на органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или = АОП 030+АОП 046+АОП 047+АОП 048 од БС) | 627 | 32.125.210 | 45.018.983 |
| 26 | 047д, 118д, 127д, 151д, 152д, 153д, 154,157д, 158д, група 19 | Останати побарувања од нефинансиски трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷ (< или = АОП 034+АОП 046+АОП 047+АОП 051+АОП 062 од БС) | 628 | 0 | 0 |
| 27. | 047д, 050, 127д, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 151д, 152д, 158д, група 19д | Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или = АОП 034+АОП 035 +АОП 047+АОП 049+АОП 051+АОП 062 од БС) | 629 | 71.877.308 | 15.001.062 |
| 28 | 005, 017, 037, 047, 05, група 11 (без сметка 119), група 12 (без сметка 129), група 13 (без сметка 139), 162д (заеми во производи и стоки), група 14 (без сметка 149), група 15 (без сметка 159), група 19 | Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (вкупно) (< или = АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 035+АОП 046+АОП 047+АОП 049+ АОП 050+АОП 051+АОП 057+АОП 062 од БС) | 630 | 368.063.972 | 429.241.227 |

6. Нефинансиски трговски друштва се сите трговски друштва кои не припаѓаат на финансискиот сектор (банки, лизинг друштва, пензиски и инвестициски фондови, осигурителни друштва, брокерски друштва, итн.)

7. Земјата се однесува на финансиски релации со физички лица и правни лица на територијата на Република Северна Македонија.

| Реден број | Група на сметки, сметка | ПОЗИЦИЈА | Ознака за АОП | Износ | |
|------------|---|--|---------------|----------------|------------------|
| | | | | Тековна година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Д. СОПСТВЕНИЧКИ КАПИТАЛ | | | |
| 29. | 90д ⁹ | Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од други трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија регистрирани во земјата ⁷ (< или =АОП 065 од БС) | 631 | | |
| 30. | 90д ⁹ | Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата ⁷ (< или = АОП 065 од БС) | 632 | | |
| 31. | 90д ⁹ | Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од Владата на Република Северна Македонија, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (<или = АОП 065 од БС) | 633 | | |
| | | Г. ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ со состојба на крај на месец | | | |
| 32. | 214д, 225д, 260, 262д, 266д (кредити), 280д (во земјата), 281д (во земјата), 282, 284д (во земјата), 285д (во земјата), 286д (во земјата) | Обврски по заеми и кредити од нефинансиски трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷ (< или = АОП 086+АОП 087+АОП 088+АОП 089+АОП 090+АОП 096+ АОП 104+ АОП 107+ од БС) | 634 | 0 | 0 |

8 Позициите од Поглавјето Д. Сопственички капитал ги пополнуваат следните форми на трговски друштва: јавно трговско друштво, командитно друштво и друштво со ограничена одговорност

9 Нето вредност на основна главнина = запишана уплатена основна главнина минус запишана, а неуплатена основна главнина минус сопствени акции и удели т.е. 90д = (900д - 901д - 902д)

10. Непрофитни организации се: стопанска интересна заедница, здруженија и фондации, други облици на здружување, политички партии, верски заедници, религиозни групи, Црвен крст на Република Северна Македонија, странски и меѓународни организации, хуманитарни организации и здруженија, синдикати и други правни лица основани со посебни прописи од кои произлегува дека се непрофитни организации.

| Реден број | Група на сметки, сметка | ПОЗИЦИЈА | Ознака за АОП | Износ | |
|------------|--|---|---------------|----------------|------------------|
| | | | | Тековна година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Е. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ со состојба на крај на период | | | |
| 33 | 210д, 212, 214д, 216д (во земјата), 218д (закуп), 220д, 222д, 224д, 225д, 229д, 253д | Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од нефинансиски трговски друштваб во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата7 (< или = АОП 096+АОП 097+АОП 098+АОП 108+ од БС) | 635 | 89.456.581 | 99.085.223 |
| 34 | 214д, 220д, 222д, 224д, 225д, 229д, 253д | Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или = АОП 096+АОП 097+АОП 098+ АОП 108+ од БС) | 636 | 0 | 0 |
| 35. | 218д, 254д, 255д, 259д, 269д, 288д, 29д | Останати обврски кон нефинансиски трговски друштваб во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата7 (< или = АОП 092+АОП 093+АОП 096+АОП 106+АОП 107+ АОП 108+АОП 109 од БС) | 637 | 4.469 | 6.055 |
| 36. | група 23, 259д, 269д, 288д, 289, 29д | Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или = АОП 092+АОП 093+АОП 094+АОП 099+АОП 101+АОП 107+ АОП 108+АОП 109 од БС) | 638 | 205.253.361 | 135.096.572 |
| 37. | група 21, група 22, група 23, група 24, група 25 (без 256), 269, 288, 289, група 29 | Обврски по основ на трговски кредити, аванси и останати обврски кон сите субјекти во земјата и странство (вкупно) (< или = АОП 092+АОП 093+АОП 094+АОП 096+АОП 097+АОП 098+АОП 099+АОП 100+АОП 101+АОП 107+ АОП 108+АОП 109 од БС) | 639 | 693.647.800 | 699.957.499 |

| Реден број | Група на сметки, сметка | ПОЗИЦИЈА | Ознака за АОП | Износ | |
|------------|-------------------------|--|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | Тековна година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ж. ПРИХОДИ | | | |
| | | I. Приходи од продажба | | | |
| 38. | | Приходи од продажба на стокии услуги (аоп 641 + аоп 642) (< или = АОП 202 од БУ) | 640 | 16.455.317.699 | 22.377.773.227 |
| 39. | 73д и 74д | Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ) | 641 | 16.421.871.870 | 22.324.722.619 |
| 40. | 73д и 74д | Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ) | 642 | 33.445.829 | 53.050.608 |
| 41. | 730, 740 и 741 | Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ) | 643 | 16.141.621.973 | 21.124.092.830 |
| 42. | 731 и 742 | Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ) | 644 | 306.604.781 | 1.247.393.321 |
| 43. | 731д и 742д | Приходи од продажба на производи, стоки и услуги во земјите членки на ЕУ ¹⁰ (< или = АОП 202 од БУ) | 645 | 290.430.807 | 1.074.340.228 |
| 44. | 745д | Приходи по основ на употреба на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 206 од БУ) | 646 | | |
| 45. | 747 | Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ) | 647 | 49.058.691 | 80.812.425 |
| 46. | 747д | Приходи од наемнина на земјиште (< или = АОП 202 од БУ) | 648 | | |
| 47. | 748 | Приходи од продажба на добра врз основа на финансиски наем (лизинг) (< или = АОП 202 од БУ) | 649 | | |
| | | II. Останати приходи | | | |
| 48. | 760 | Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства (< или = АОП 203 од БУ) | 650 | 1.092.021 | 61.811.221 |
| 49. | 761 | Добивки од продажба на биолошки средства (< или = АОП 203 од БУ) | 651 | | |
| 50. | 762 | Добивки од продажба на учество во капитал и хартии од вредност (< или = АОП 203 од БУ) | 652 | | |

11 Држави членки на Европската унија: Белгија, Германија, Италија, Луксембург, Франција, Холандија, Данска, Ирска, Велика Британија, Грција, Португалија, Шпанија, Австрија, Финска, Шведска, Кипар, Естонија, Унгарија, Чешка, Летонија, Литванија, Латвија, Малта, Полска, Словачка, Словенија, Бугарија, Романија, Хрватска.

| Реден број | Група на сметки, сметка д = дел | ПОЗИЦИЈА | Ознака за АОП | Износ | |
|------------|---------------------------------|---|---------------|----------------|------------------|
| | | | | Тековна година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 51. | 763 | Добивки од продажба на материјали (< или = АОП 203 од БУ) | 653 | | |
| 52. | 764 | Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ) | 654 | 36.220.792 | 82.819.152 |
| 53. | 765 | Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ) | 655 | 1.660.305 | 6.318.103 |
| 54. | 766 | Приходи врз основа на ефекти од договорена заштита од ризик (< или = АОП 203 од БУ) | 656 | | |
| 55. | 767 | Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ) | 657 | | |
| 56. | 767д | Приходи од субвенции (< или = АОП 203 од БУ) | 658 | | |
| 57. | 767д | Приходи по основ на донации и спонзорства (< или = АОП 203 од БУ) | 659 | | |
| 58. | 768 | Приходи од укинување на долгорочни резервирања (< или = АОП 203 од БУ) | 660 | | |
| 59. | 769 | Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ) | 661 | 50.764.978 | 140.666.338 |
| 60. | 769д | Приходи од наплатени пенали, неподигнати капари, отстапнини, награди и слично (< или = АОП 203 од БУ) | 662 | | |
| 61. | 769д | Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ) | 663 | 12.758.545 | 26.497.143 |
| 62. | 769д | Приходи од даноци и придонеси (< или = АОП 203 од БУ) | 664 | | |
| 63. | 769д | Приходи од оперативен наем-лизинг (< или = АОП 203 од БУ) | 665 | | |
| | | III. Финансиски приходи | | | |
| 64. | 773д и 776д | Приходи од дивиденди | 666 | 98.143.882 | 118.105.893 |
| | | 3. РАСХОДИ | | | |
| 65. | 700 | Расходи на продадени производи и услуги | 667 | 9.632.012 | 6.580.881 |
| | | I. Трошоци за суровини, материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар | | | |
| 66. | 400д | Трошоци за суровини и материјали (< или = АОП 208 од БУ) | 668 | 109.991.721 | 45.742.945 |
| 67. | 400д | Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ) | 669 | 6.627.530 | 9.061.358 |
| 68. | 400д | Прехранбени артикли (< или = АОП 208 од БУ) | 670 | 2.919.981 | 6.580.881 |

| Реден број | Група на сметки, сметка д = дел | ПОЗИЦИЈА | Ознака за АОП | Износ | |
|------------|------------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|
| | | | | Тековна година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 69. | 400д | Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ) | 671 | 7.283.922 | 9.141.957 |
| 70. | 400д | Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ) | 672 | | |
| 71. | 400д | Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ) | 673 | 19.131.638 | 10.586.177 |
| 72. | 400д | Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ) | 674 | 8.872.199 | 4.513.722 |
| 73. | 400д | Вода (< или = АОП 208 од БУ) | 675 | 8.638.823 | 9.918.487 |
| 74. | 402д и 403д | Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ) | 676 | 73.662.831 | 74.419.778 |
| 75. | 402д и 403д | Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ) | 677 | 7.470.227 | 4.406.581 |
| 76. | 404 | Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ) | 678 | 991.859 | 1.542.446 |
| 77. | 407 | Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ) | 679 | | |
| | | II. Трошоци за услуги | | | |
| 78. | 410д | Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ) | 680 | 267.603.454 | 287.375.693 |
| 79. | 410д | Транспортни услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ) | 681 | | |
| 80. | 411д | ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ) | 682 | 25.458.132 | 25.894.885 |
| 81. | 411д | ПТТ услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ) | 683 | | |
| 82. | 412д | Надворешни услуги за изработка на производи (лон производство) (< или = АОП 211 од БУ) | 684 | | |
| | | III. Останати трошоци за вработените | | | |
| 83. | 412д | Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ) | 685 | | |
| 84. | 414д | Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ) | 686 | 455.476 | 1.961.192 |
| 85. | 414д | Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ) | 687 | 29.098.458 | 28.458.180 |
| 86. | 414д | Наемнина за земјиште (< или = АОП 211 од БУ) | 688 | | |
| 87. | 416д | Трошоци за истражување (< или = АОП 211 од БУ) | 689 | | |
| 88. | 416д | Трошоци за развој (< или = АОП 211 од БУ) | 690 | | |

12 Износите за позициите од поглавјата III. Останати трошоци за вработените и IV. Останати трошоци од работењето се прикажуваат со платениот персонален данок на доход.

| Реден број | Група на сметки, сметка | ПОЗИЦИЈА | Ознака за АОП | Износ | |
|------------|-------------------------|--|---------------|----------------|------------------|
| | | | | Тековна година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 89. | 420д, 421д | Вкалкуирани надомести за време на боледување | 691 | 10.915.612 | 7.528.987 |
| 90. | 422д | Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ) | 692 | 3.040.836 | 2.394.394 |
| 91. | 422д | Еднократен надоместок во вид на испратнина заради трајно работно ангажирање под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ) | 693 | | |
| 92. | 422д | Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ) | 694 | | |
| 93. | 422д | Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ) | 695 | 28.996.384 | 26.264.099 |
| 94. | 422д | Помошти (< или = АОП 217 од БУ) | 696 | 2.908.226 | 2.320.053 |
| 95. | 449д | Појачана исхрана (< или = АОП 217 од БУ) | 697 | | |
| | | IV. Останати трошоци од работењето * | | | |
| 96. | 440 | Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ) | 698 | 5.825.867 | 9.896.164 |
| 97. | 440д | Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ) | 699 | 4.010.558 | 5.135.891 |
| 98. | 441 | Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ) | 700 | 5.433.466 | 6.780.700 |
| 99. | 441д | Надоместок за сместување и исхрана на терен (< или = АОП 217 од БУ) | 701 | | |
| 100. | 441д | Надомести за одвоен живот (< или = АОП 217 од БУ) | 702 | | |
| 101. | 441д | Подароци на вработените (< или = АОП 217 од БУ) | 703 | | |
| 102. | 441д | Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ) | 704 | | |
| 103. | 441д | Трошоци за организиран превоз до и од работа (< или = АОП 217 од БУ) | 705 | 109.331 | 484.629 |
| 104. | 441д | Надоместоци на ангажирана работна сила преку Агенциите за привремени вработувања (< или = АОП 217 од БУ) | 706 | | |
| 105. | 442 | Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители | 707 | 533.328 | 533.328 |

* Износите во позициите од поглавјето III. Надоместоци на трошоците на вработените и IV. Останати трошоци од работењето се прикажуваат со платениот персонален данок на доход.

| Реден број | Група на сметки, сметка | ПОЗИЦИЈА | Ознака за АОП | Износ | |
|------------|-------------------------|---|---------------|----------------|------------------|
| | | | | Тековна година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 106. | 443 | Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ) | 708 | 13.094.105 | 15.837.614 |
| 107. | 444 | Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ) | 709 | 5.852.065 | 8.376.715 |
| 108. | 445д | Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ) | 710 | 45.505.218 | 44.772.438 |
| 109. | 446 | Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ) | 711 | 36.831.812 | 45.029.359 |
| 110. | 447д | Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ) | 712 | 6.323.581 | 6.984.653 |
| 111. | 447д | Придонеси кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ) | 713 | 1.858.036 | 1.773.922 |
| 112. | 447д | Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ) | 714 | 3.674.055 | 3.494.387 |
| 113. | 441д | Надомести за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ) | 715 | 687.351 | 1.115.914 |
| 114. | 441д | Надомести на име авторски хонорари (< или = АОП 217 од БУ) | 716 | 1.001.406 | 1.432.803 |
| 115. | 449 | Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ) | 717 | 11.389.584 | 15.822.587 |
| | | V. Останати расходи | | | |
| 116. | 468 | Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ) | 718 | 510.086 | 320.852 |
| 117. | 468д | Надоместоци за штети (< или = АОП 222 од БУ) | 719 | 0 | 177.311 |
| | | VI. Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања | | | |
| 118. | 476 | Вредносно усогласување на долгорочни финансиски пласмани и други хартии од вредност расположиви за продажба (= АОП 242 од БУ) | 720 | | |
| | | VII. Дивиденди и други надоместоци на вложувачите и реинвестирана добивка | | | |
| 119. | | Исплатени дивиденди | 721 | 201.510.100 | 135.235.751 |
| | | S. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ | | | |
| 120. | | Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот | 722 | 1.854 | 1.875 |
| 121. | | Просечен број на вработени во седиштето на субјектот врз основа на состојбата на крајот на месецот | 723 | 287 | 295 |
| 122. | | Број на подружници во кои се врши дејност, без седиштето на субјектот | 724 | 162 | 162 |

Во Скопје
 На ден 15.03 2021

Лице одговорно за составување на
 образецот:
 Бјан Лекиќ

Овластен застапник на
 друштвото:
 Саша Лекиќ

Дата на приемот во ЦРМ

Контролата ја извршиле:



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Период | | | | | | | | Контролор | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид работа | | | Идентификационен број (ЕМБС) | | | | | | | | Резервни кодекси | | | | | | | | | | | | | | |

Назив на субјектот **Макпетрол А.Д. Скопје**

Адреса, седиште и телефон ул. Св. Кирил и Методиј број 4 Скопје 3146-117

Адреса на е-пошта **normativa@makpetrol.com.mk**

Единствен даночен број **4 0 3 0 9 5 4 2 5 8 0 9 3**

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ (СПД-РЕКАПИТУЛАР)
во периодот од 01.01. до 31.12. 2020 година

| НКД (Национална класификација на дејности) | | | Остварени приходи (во денари) ³ |
|---|--------------------|--|---|
| Ред. број | Класа ¹ | Назив ² | |
| 1. | 33.19 | Поправка на останата опрема | 3.232.281 |
| 2. | 35.11 | Производство на електрична енергија-обновлива | 106.593 |
| 3. | 35.23 | Трговија на гас преку дистрибутивни системи | 1.183.339.941 |
| 4. | 43.21 | Електроинсталатерски работи | 312.390 |
| 5. | 45.11 | Трговија со автомобили и моторни возила од лесна категорија | 42.274.866 |
| 6. | 45.20 | Одржување и поправка на моторни возила | 4.138.119 |
| 7. | 45.31 | Трговија на големо со делови и прибор за моторни возила | 16.502.081 |
| 8. | 45.32 | Трговија на мало со делови и прибор за моторни возила | 105.806.520 |
| 9. | 45.40 | Трговија со мотоцикли, и делови и прибор за мотоцикли, одржување и поправка на мотоцикли | 32.482.714 |
| 10. | 46.41 | Трговија на големо со текстил | 1.170.998 |
| 11. | 46.45 | Трговија на големо со парфимериски и козметички препарати | 1.674.626 |
| 12. | 46.49 | Трговија на големо со друга стока за домаќинство | 2.604.219 |
| 13. | 46.51 | Трговија на големо со компјутери, компјутерска периферна опрема и софтвер | 255.566.231 |
| 14. | 46.61 | Трговија на големо со земјоделски машини, прибор и опрема | 1.018.914 |
| 15. | 46.69 | Трговија на големо со други машини и опрема | 1.355.589 |
| 16. | 46.71 | Трговија на големо со цврсти, течни и гасовити горива и слични производи | 928.711.300 |
| 17. | 46.75 | Трговија на големо со хемиски производи | 1.485.097 |
| 18. | 47.21 | Трговија на мало со овошје и зеленчук во специјализирани продавници | 7.682.698 |
| 19. | 47.22 | Трговија на мало со месо и производи од месо во специјализирани продавници | 5.958.557 |
| 20. | 47.24 | Трговија на мало со леб, пецива, колачи и слатки во специјализирани продавници | 26.813.487 |

| НКД (Национална класификација на дејности) | | | Остварени приходи (во денари) ³ |
|--|--------------------|--|---|
| Ред. број | Класа ¹ | Назив ² | |
| 21. | 47.25 | Трговија на мало со пијалоци во специјализирани продавници | 182.734.914 |
| 22. | 47.26 | Трговија на мало со производи од тутун во специјализирани продавници | 904.706.025 |
| 23. | 47.29 | Друга трговија на мало со храна во специјализирани продавници | 263.175.071 |
| 24. | 47.30 | Трговија на мало со моторни горива и мазива во специјализирани продавници | 12.424.498.379 |
| 25. | 47.51 | Трговија на мало со текстил во специјализирани продавници | 457.265 |
| 26. | 47.52 | Трговија на мало со метална стока, бои и стакло во специјализирани продавници | 24.738.121 |
| 27. | 47.54 | Трговија на мало со електрични апарати за домаќинствата во специјализирани продавници | 737.614 |
| 28. | 47.59 | Трговија на мало со мебел, опрема за осветлување и др. предмети за домаќинство во специјализирани продавници | 54.194.611 |
| 29. | 47.62 | Трговија на мало со весници и канцелариски прибор во специјализирани продавници | 1.498.655 |
| 30. | 47.71 | Трговија на мало со облека во специјализирани продавници | 671.107 |
| 31. | 47.72 | Трговија на мало со обувки и предмети од кожа во специјализирани продавници | 146.791 |
| 32. | 47.75 | Трговија на мало со козметички и тоалетни препарати во специјализирани продавници | 41.472.693 |
| 33. | 47.78 | Друга трговија на мало со нови производи во специјализирани продавници | 148.778.416 |
| 34. | 52.29 | Останати придружни дејности во превозот | 10.579.709 |
| 35. | 55.10 | Хотели и слични објекти за сместување | 16.572.477 |
| 36. | 62.09 | Останати услуги во врска со информатичката технологија и компјутерите | 1.816.156 |
| 37. | 68.10 | Купување и продажба на сопствен недвижен имот | 2.857.536 |
| 38. | 68.20 | Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг) | 49.636.539 |
| 39. | 71.20 | Техничко испитување и анализа | 1.657.937 |
| 40. | 95.11 | Поправка на компјутери и периферна (дополнителна компјутерска) опрема | 3.470.665 |
| ВКУПНО ПРИХОДИ (збир од АОП 201 + 223 + 244 од Билансот на успех) | | | 16.756.637.902 |

1) Во колоната за „Класа“ се внесува нумеричка ознака за класа согласно НКД за дејноста од која субјектот остварува приход.

2) Во колоната „Назив“ се внесува описно називот на дејноста според НКД од која субјектот остварува приход.

3) Во колоната „Остварени приходи“ се внесува износот на остварени приходи по дејности.

РЕГИСТРИРАНА ПРЕТЕЖНА ДЕЈНОСТ (Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

4 7 3 0

Трговија на мало со моторни горива и мазива со специјализирани продавници

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД _____ Трговија на мало со моторни горива и мазива во спец. продавници _____ ДЕЈНОСТ-

4 7 3 0

(Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме _____

Бојан Лекиќ

Потпис _____

Во _____

Скопје

М.П. *

Одобрил:

На ден _____

15.03

2021

Саша Лекиќ

Потпис _____





2020

**ГОДИШНА СМЕТКА
ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ**

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Назив на друштвото | Макпетрол А.Д. Скопје |
| Адреса | ул. Св. Кирил и Методиј број 4 |
| Седиште | Скопје |
| Телефон | 3146-117 |
| Единствен даночен број | 4030954258093 |

ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИза **2020** година

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

| | | | |
|---|---|--------|--------|
| Назив на друштвото | Макпетрол А.Д. Скопје | | |
| Форма на трговско друштво | Акционерско друштво | | |
| Број на регистарска влошка во Трговскиот регистар | 30120110044629 | | |
| Седиште | ул. Св. Кирил и Методиј број 4 | Скопје | |
| Промени во регистарската влошка во Трговскиот регистар до периодот на известување | | | |
| Позначајни дејности кои ги извршува | Трговија на мало со моторни горива и мазива во специјализирани продавници | | |
| | Трговија на големо со моторни горива и мазива | | |
| Идентификација на поврзани субјекти (назив и процентуално учество) | МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС ДООЕЛ | | |
| | ТЕЛМА ДООЕЛ | | |
| | ПЕТРОЛМАК А.Д. | | |
| | МАКПЕТРОЛ ДОО | | |
| | ОИЛКО КДА | | |
| | ГА-МА А.Д. | | |
| | | | |
| Број на вработени према степен на образование | Основно | Средно | Високо |
| | 72 | 1320 | 462 |
| Сопственичка структура | Правни лица - 39,68% Физички лица - 60,32% | | |
| Други релевантни информации за друштвото | | | |

2. ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА НА ГОДИШНАТА СМЕТКА

| | |
|--|---|
| Изјава за усогласеност (врз основа на кои стандарди е подготвена годишната сметка) | Меѓународни стандарди за финансиско известување и Меѓународни сметководствени стандарди/, објавени во Правилникот за водење сметководство |
| Информација дали годишната сметка е поединечна или консолидирана | Поединечна |
| Валута на презентација | МКД |

3 . СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Општи правила за водење сметководство

Друштвото има обврска уредно да води сметководство, трговски книги и годишни сметки на начин определен со закони , прописи за сметководство и даночни прописи.

Друштвото, во согласност со принципите на правилно водено сметководство, води трговски книги на начин што ги прави видливи сите преземени трговски правни работи, состојбата на средствата, обврските , главнината , приходите и расходите.

Трговските книги се водат по системот на двојно книговодство (дневник, главна книга и аналитички евиденции).

Трговските книги по системот на двојно книговодство се водат со примена на единствени сметки пропишани со сметковен план.

Трговските книги се водат на македонски јазик , со арапски цифри и со вредности изразени во денари. Ако се користат кратенки, кодови, знаци или симболи, мора јасно да се објасни нивното значење.

Сите податоци регистрирани во трговските книги мора да бидат целосни и комплетирани, навремено ажурирани и да бидат презентирани хронолошки, односно точно да го одразуваат временскиот редослед на нивното настанување.

Сметководствено финансиската евиденција во Друштвото ја води Дирекцијата за финансии и тоа трговските книги ги води врз основи на оформени и веродостојни сметководствени документи за кои одговара доносителот на документите.

Друштвото известува согласно со Меѓународните стандарди за финансиско известување, утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди, објавени во Правилникот за водење сметководство (Службен весник на РМ , бр. 159/09, 164/10 и 107/11), кои ги содржат:

- Меѓународните сметководствени стандарди - МСС ,
- Меѓународните стандарди за финансиско известување - МСФИ,
- Толкувањата на Постојниот комитет за толкување - ПКТ и
- Толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување - КТМФИ

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

Подготовката на овие финансиски извештаи во согласност со МСФИ бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара раководството на Друштвото да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи.

3.1 Известување по сегменти

Деловен сегмент претставува група на средства и деловни активности за обезбедување на производи и услуги, кои се подложни на ризици различни од оние кај други деловни сегменти. Географскиот сегмент пак обезбедува производи и услуги во рамки на одредено економско опкружување подложно на ризици различни од оние кај другите географски сегменти.

3.2 Странски валути

Трансакциите деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари со примена на официјалниот среден курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари ("Денари") по средниот курс на Народната Банка на Република Македонија на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики прикажани се во извештајот за сеопфатната добивка како приходи или расходи од финансирање во периодот на нивното настанување.

3.3 Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по набавна вредност или по претпоставена набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и резервирањето поради оштетување. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата.

Претпоставената набавна вредност претставува ревалоризирана набавна вредност на одредени ставки на недвижностите, постројките и опремата кои се ревалоризирани во периодите пред 2003 година, по пат на примена на коефициенти за индексирање утврдени од страна на Државниот Завод за Статистика.

Цената на чинење на недвижностите, изградени во сопствена режија, се состои од трошокот за материјал, директна работна сила и соодветни општи производни трошоци.

Трошоците по камати за позајмици кои се користат за финансирање на изградба на недвижностите, постројките и опремата се капитализираат, за време на периодот кој е потребен да се завршат и подготват средствата за нивно ставање во употреба. Останатите трошоци по основ на позајмици се евидентирани како трошок.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери.

Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во извештајот за сеопфатната добивка во текот на периодот во кој се јавуваат.

Не се пресметува амортизација на земјиштето и инвестициите во тек. Амортизацијата на останатите ставки на недвижностите и опремата се пресметува пропорционално, по стапки дадени во номенклатурата на средства за амортизација објавени во Уредбата за начинот на пресметка на амортизацијата во Сл. весник 64/2002 со цел, да се распредели набавната или претпоставената набавна вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба, како што следи:

Градежни објекти- 40 години
 Погонска опрема-10 години
 Останата опрема и моторни возила- 4-5 години

Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се прегледуваат, и доколку е потребно се корегираат, на секој датум на известување. Кога евидентирираниот износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ.

Приходите или расходите поврзани со отуѓувања се одредуваат по пат на споредба на приливите со евидентирираниот износ. Разликите се вклучени во извештајот за сеопфатната добивка во периодот кога настануваат.

3.4 Нематеријални средства

Компјутерски софтвер

Трошоците поврзани со развојот или одржувањето на компјутерски софтверски програми се признаваат како трошоци во моментот на нивното настанување. Трошоците директно поврзани со препознатливи и уникатни софтверски производи, контролирани од страна на Друштвото и кои најверојатно ќе создадат економски користи што ќе ги надминат трошоците после една година, се признаваат како нематеријални средства. Трошоците за развој на компјутерски софтвер кои се признаваат како средства се амортизирани користејќи правопрпорционална метода во текот на период од пет години.

Останати нематеријални средства

Трошоците за стекнување права и лиценци се капитализирани и амортизирани користејќи правопрпорционална метода во текот на период од пет години.

3.5 Оштетување на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата, како и нематеријалните средства се проверуваат од можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени укажуваат дека евидентирираниот износ на средствата не може да се надомести. Секогаш кога евидентирираниот износ на средствата го надминува нивниот надоместлив износ, се признава загуба од оштетување. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребената вредност е сегашната вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, ако е тоа неможно, за целата група на средства која генерира готовина.

3.6 Финансиски средства

Друштвото ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, кредити и побарувања и финансиски средства расположливи за продажба. Раководството ги класифицира своите вложувања во моментот на нивното првично признавање.

Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби

Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски средства наменети за тргување. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел да се продаде во краток рок. Средствата во оваа категорија се класифицираат како тековни средства. Друштвото нема класифицирано средства во оваа категорија.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или одредени плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства, освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на известување. Кредитите и побарувањата на Друштвото на датумот на известување се состојат од побарувања од купувачи и останати побарувања, дадени позајмици како и парични средства и еквиваленти.

Финансиски средства расположливи за продажба

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативи, кои се било креирани во оваа категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Тие се вклучени во нетековни средства освен ако раководството нема намера да го отуѓи вложувањето во рок од 12 месеци од датумот на известување.

Почетно признавање на финансиските средства

Набавките и продажбите на финансиските средства се евидентираат на датумот на трансакцијата - датумот на кој што Друштвото има обврска да го купи или продаде средството.

Сите финансиски средства различни од средствата по објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат според објективната вредност зголемена за трошоците на трансакциите.

Средствата по објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат според нивната објективна вредност, при што трошоците на трансакциите се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка.

Непризнавање на финансиските средства

Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Друштвото ги пренело значително сите ризици и користи од сопственоста.

Последователно мерење на финансиски средства

Финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби последователно се евидентирани по нивната објективна вредност. Кредитите и побарувањата се евидентирани по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на средствата по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во Извештајот за сеопфатната добивка како останати нето добивки / загуби. Промените на објективната вредност на монетарните и не-монетарните вложувања класифицирани како расположливи за продажба се признаени во капиталот.

Кога вложувањата класифицирани како расположливи за продажба се продаваат или се оштетени, акумулираната корекција на објективната вредност признаена во капиталот се вклучува во Извештајот за сеопфатната добивка како добивка или загуба од вложувања.

Каматите на вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба се пресметани со употреба на методата на ефективна камата и се признаени во Извештајот за сеопфатната добивка како дел од останатите приходи. Дивидендите на вложувањата во инструменти на капиталот расположливи за продажба се признаени во Извештајот за сеопфатната добивка како дел од останатите приходи и кога Друштвото има воспоставено право на прилив од дивиденди.

Објективните вредности на котираните вложувања се базираат на тековните цени на котација. Доколку пазарот за некое финансиско средство не е активен (и за некотираните хартии од вредност), Друштвото утврдува објективна вредност по пат на употреба на техники на проценка.

Признавање на оштетувањето на финансиските средства

На секој датум на Извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. Кај вложувањата расположливи за продажба, значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на финансиското средство под неговата набавна вредност претставува индикатор дека средството е оштетено.

Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба - измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност, намалена за загубата поради оштетување претходно признаена во Извештајот за финансиска состојба, се отстранува од капиталот и се признава во Извештајот за сеопфатната добивка. Загубите поради оштетување признаени во Извештајот за сеопфатната добивка за вложувањата во инструменти на капиталот не се надоместуваат преку Извештајот за сеопфатната добивка.

3.7 Залихи

Залихите се вреднувани по пониската помеѓу набавната и нето реализационата вредност. Нето реализационата вредност претставува продажна вредност во секојдневниот тек на работата, намалена за трошоците за завршување, маркетинг и дистрибуција. Трошокот на материјалите и резервните делови се утврдува користејќи ја методата на пондериран просек и вклучува трошоци направени за нивна набавка, достава до постоечката локација и состојба на употреба. Трошокот на производите и производството во тек вклучува и соодветен дел на општи трошоци врз основа на нормалниот оперативен капацитет.

3.8 Побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања

Овие побарувања и позајмици иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањето поради оштетување. Резервирање поради оштетување се пресметува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да може да ги наплати сите побарувања и позајмици според нивните оригинални услови на побарувања. Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или финансиско реорганизирање како и пролонгирање или

неможност за плаќање претставуваат индикатори дека побарувањата од купувачи се оштетени.

Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентирианиот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат.

Евидентирианиот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековниот извештај за сеопфатната добивка. Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува наспроти неговото резервирање. Последователната наплата на претходно отпишаните износи се признава како тековна добивка во извештајот за сеопфатната добивка.

3.9 Парични средства и еквиваленти

Паричните средства и еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, депозити по видување во банки и други краткорочни високоликвидни вложувања кои доспеваат во периоди не подолги од 3 месеци.

3.10 Капитал, резерви и акумулирани добивки

(а) Акционерски капитал

Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

(б) Трошоци поврзани со емисија на акции

Трошоците поврзани со емисија на нови акции, опции или стекнувањето на деловна активност се презентирани во капиталот како намалување, нето од данокот, на приливите.

(в) Сопствени акции

Кога Друштвото откупува свој акционерски капитал, платените надомести се одземаат од вкупниот акционерски капитал како сопствени акции се додека истите не се отуѓат. Кога таквите акции последователно се продаваат, примените надомести се вклучуваат во акционерскиот капитал.

(г) Резерви

Резервите, кои се состојат од ревалоризациони, задолжителни и резерви за сопствени акции се создадени во текот на периодите врз основа на добивки/загуби од ревалоризација на материјалните средства и финансиските средства расположливи за продажба, во случајот со ревалоризациони резерви како и по пат на распределба на акумулираните добивки врз основа на законска регулатива и одлуките на раководството и акционерите на Друштвото.

(д) Акумулирани добивки

Акумулираните добивки ги вклучуваат задржаните добивки од тековниот и претходните периоди.

3.11 Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачи се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

3.12 Позајмици

Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност, намалена за трансакциони трошоци. Последователно, позајмиците се евидентираат според нивната амортизирана набавна вредност. Позајмиците се класифицирани како тековни обврски освен доколку Друштвото има безусловено право за подмирување на обврската за не помалку од 12 месеци од датумот на известување.

3.13 Тековен и одложен данок од добивка

Согласно промените во законската регулатива за данок од добивка кои се применуваат од 1 јануари 2015 година со утврдување на добивката за деловната 2014 година, данокот од добивка по стапка од 10%, се плаќа на добивката која се утврдува како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи во износи утврдени согласно со прописите за сметководство и сметководствените стандарди, корегирани за непризнаени расходи за даночни цели и за даночниот кредит. Нераспределената добивка не се оданочува.

Одложениот данок од добивка се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот данок од добивка се користат тековните важечки даночни стапки. Одложениот данок од добивка се терети или одобрува во Извештајот за сеопфатната добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно го теретат или одобруваат капиталот, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот.

Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка.

3.14 Надомести за вработените

Придонеси за пензиско осигурување

Друштвото има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во првиот и вториот пензиски столб кои се одговорни за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Обврски при пензионирање на вработените

Друштвото, согласно соодветните домашни законски одредби, исплаќа на вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ еднаков на двомесечна просечна плата. Друштвото врши резервирање за пресметани посебени минималени износи за пензионирање на вработените.

3.15 Данок на додадена вредност

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен:

- Кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно; и
- Побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во билансот на состојба.

3.16 Резервирања

Резервирање се признава кога Друштвото има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна проценка на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на известување и се корегираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна проценка. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската.

3.17 Признавање на приходите и расходите

Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест, односно надоместот што треба да се прими за продадените производи и стоки односно обезбедените услуги, нето од данокот на додадена вредност и евентуално одобрените продажни попусти. Приходите се признаваат кога сумата од приходите може прецизно да се измерат и се очекува дека економските користи од извршената трансакција ќе има прилив во Друштвото, кога направените трошоци или идни трошоци може прецизно да се измерат и се исполнети критериумите за различните активности на Друштвото.

Приходи од продажба

Продажба на големо

Приходот од продажба на стоки се признава во моментот на испорака до корисникот, кога корисникот ги прифаќа стоките, а наплатливоста на поврзаните побарувања е разумно обезбедена.

Продажба на мало

Приходот од продажба на стоки се признава во моментот на продажба на корисникот. Приходите од продажба на мало вообичаено се во готовина или со кредитна картичка. Евидентираниот приход е бруто износот на приходите од продажбата, вклучувајќи ги и обврските по провизии за кредитни картички за трансакцијата. Тие провизии се евидентирани како трошоци за дистрибуција.

Приходи од обезбедување на услуги

Приходот од обезбедување на услуги се евидентира според степенот на завршување кога истиот може со сигурност да биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка на извршената работа.

Приходи од камата

Приходот од каматата се евидентира пропорционално на времето што го рефлектира ефективниот принос на средствата.

Приходи од дивиденди

Приходот од дивиденди се признава кога ќе се обезбеди правото за примање на исплата.

Расходи од деловното работење

Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на искористувањето на услугите односно во периодот на нивното настанување.

3.18 Распределба на дивиденди

Распределбата на дивиденди на акционерите на Друштвото е евидентирана како обврска во финансиските извештаи во периодот кога тие се одобрени од акционерите на Друштвото.

3.19 Превземени и неизвесни обврски

Не се евидентирани неизвесни обврски во финансиските извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, неизвесни средства не се евидентирани во финансиските извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на известување и кога може да се направи разумна проценка на износот на загубата.

3.20 Трансакции со поврзани субјекти

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. Трансакциите на Друштвото со поврзани субјекти се однесуваат на трансакциите во редовниот тек на работењето.

3.21 Настани по периодот на известување

Настаните по завршетокот на годината кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на субјектот на денот на известување (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи. Настаните по завршетокот на годината за кои не може да се врши корегирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

4. Користени проценки**Значајни сметководствени проценки**

При примената на сметководствените политики на Друштвото, од Раководството на Друштвото се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентираните износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засновуваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

Несигурност во проценките**Оштетување кај нефинансиски средства**

Загуби од оштетување се признаваат во износ за кој евидентираната вредност на средството или единицата што генерира готовина го надминува надоместливиот износ.

При утврдување на надоместливиот износ, Раководството ги проценува очекуваните цени, готовинските текови од секоја единица што генерира готовина и утврдува соодветна каматна стапка при пресметка на сегашната вредност на тие готовински текови.

Оштетување кај финансиски средства

Оштетување на побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања

Друштвото пресметува оштетување за побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања врз основа на проценка на загуби кои резултираат од неможноста купувачите да ги подмират своите обврски. При проценка на соодветноста на загубата поради оштетување за побарувањата од купувачи, дадените позајмици и останатите побарувања, проценката се темели врз доспевањето на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање за клиентите. Ова подразбира правење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на парични средства. Доколку финансиските услови на клиентите се влошат, реалните отписи на тековно постоечките побарувања може да бидат повисоки од очекуваното, и може да го надминат нивото на загубите поради оштетување кои се досега признати.

Употребен век на средствата што се амортизираат

Раководството врши редовна проверка на употребниот век на средствата што се амортизираат на 31 декември. Раководството проценува дека утврдениот употребен век на средствата ја претставува очекуваната употребливост (корисност) на средствата. Фактички резултати, сепак, може да се разликуваат поради технолошка застареност, посебно во делот на ИТ опремата и софтверите.

Залихи

Залихи се евидентираат по пониската помеѓу набавната вредност (цена на чинење) и нето реализационата вредност. При проценката на нето реализационата вредност ги зема предвид најобјективните докази / податоци кои се на располагање во периодот кога се правени оценките.

Објективна вредност на финансиски средства

Доколку пазарот на финансиски инструмент не е активен, Раководството ја утврдува објективната вредност со користење техники за проценка. Во примената на техниките за проценка, Раководството прави максимално искористување на пазарните инпути, и користи проценки и претпоставки кои се, колку што е можно, во согласност со податоците кои учесниците на пазарот ќе ги користат при определување на цената на инструментот. Во случај каде овие податоците не се видливи, Раководството ги проценува претпоставките на учесниците на пазарот при определување на цената на финансискиот инструмент. Овие проценки можат да се разликуваат од реалните цени кои можат да се постигнат во трансакција извршена под комерцијални услови на датумот на известување.

5. Промена на сметководствени политики и корекција на грешки

Сметководствените политики се применуваат од период до период на конзистентна основа. Сметководствената политика се менува доколку тоа е условено со измена или донесување на МСФИ.

По исклучок, промена на сметководствените политики може да се направи доброволно, ако се процени дека новата сметководствена политика води кон подобра презентација на

случувањата и позициите во финансиските извештаи. За промените во сметководствените политики одлучува Друштвото.

При ретроспективна промена во сметководствената политика, ентитетот ја применува новата сметководствена политика на компаративните информации за претходните периоди до најраниот датум кога е тоа изводливо, исто како новата сметководствена политика да била применета отсекогаш. Кога е непрактично да се одредат ефектите на поединечните периоди на промена во сметководствената политика на компаративните информации за еден или повеќе презентирани периоди, Друштвото ја применува новата сметководствена политика на сметководствените вредности за средствата и обврските на почетокот на најраниот период за кој е изводлива ретроспективна примена, што пак може да биде тековниот период и ги прави соодветните корекции на почетно салдо на секоја засегната компонента на главнината за тој период.

Согласно МСФИ, колку што е тоа изводливо, Друштвото ретроспективно ја исправа материјалната грешка од претходен период во првиот финансиски извештај одобрен за објавување, откако истата била откриена, така што

а) повторно ги прикажува компаративните износи за претходниот презентирани период(и) кога грешката се појавила, или

б) доколку грешката се појавила пред да биде презентирани најраниот претходен период, повторно ги прикажува почетните салда на средствата, обврските и главнината за најраниот претходно презентирани период.

Кога е непрактично да се одредат ефектите на грешката за специфичен период врз компаративните информации за еден или повеќе претходно презентирани периоди, ентитетот повторно ги прикажува почетните салда на средствата, обврските и главнината за најраниот период за кој е изводливо ретроспективно повторно прикажување (што може да биде и тековниот период).

6. Управување со ризик

6.1 Фактори на финансиски ризици

Деловните активности на Друштвото се изложени на различни ризици од финансиски карактер, вклучувајќи ризик од кредитирање и ризиците поврзани со ефектите од промените во девизните курсеви и каматните стапки. Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на Друштвото.

Управувањето со ризици на Друштвото го врши Управниот Одбор врз основа на претходно одобрени писмени политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја, како што се ризикот од курсни разлики, ризикот од каматни стапки, ризикот од кредитирање, употребата на вложувањата и пласманите на вишокот ликвидни средства.

6.2 Ризик од кредитирање

Друштвото нема значителна концентрација на ризик од кредитирање. Друштвото има политики со цел да обезбеди дека продажбата на производи и услуги се врши на клиенти

со соодветна кредитна историја. Друштвото има политики кои го ограничуваат износот на кредитната изложеност на неговите клиенти.

Кај Друштвото не постои материјално значајна концентрација на кредитен ризик поради големиот број на клиенти и нивните различни профили кои се во различни индустрии и географски региони.

Максималната изложеност на Друштвото на кредитен ризик е ограничена на евидентираната вредност на финансиските средства признаени на датата на извештајот на финансиската состојба.

6.3 Ризик од ликвидност

Претпазливо управување со ризик од ликвидност имплицира одржување на доволно готовина и ликвидни хартии од вредност, потоа расположливост на извори на средства преку соодветно обезбедување на кредити и можност за навремена наплата на износите на побарувања од купувачи во рамките на договорените услови. Како резултат на динамичниот карактер на дејноста на Друштвото, Раководството настојува да обезбеди флексибилни извори на средства преку расположливи кредитни линии.

6.4 Пазарни ризици

Ризик од курсни разлики

Друштвото има деловни активности на меѓународните пазари и е изложено на ризик од курсни разлики кој се јавува од изложеноста кон различни валути, посебно во однос на Еврото и Доларот. Друштвото не користи инструменти за обезбедување од ризик од курсни разлики. Раководството на Друштвото е одговорно за одржување на соодветна нето позиција за секоја валута поединечно, како и вкупно за сите валути.

Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на странската валута за 10%. Позитивниот односно негативниот износ означува зголемување/намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку денарот ја намали/зголеми својата вредност во однос на странските валути за +/- 10%.

Ризик од каматни стапки врз готовинските текови и објективната вредност

Друштвото е изложено на ефектите на флукуациите на пазарните каматни стапки врз неговата финансиска состојба и готовински текови. Раководството на Друштвото е во најголема мерка одговорно за дневно следење на состојбата на ризикот од нето каматни стапки и одредува лимити за намалување на потенцијалот од каматна неусогласеност. Постои значителна концентрација на позајмици со камата од локални финансиски институции на денот на известување. Флукуациите во пазарните каматни стапки, според кои средствата се позајмени, може да имаат обратен ефект врз успешноста во финансирањето на Друштвото. Во исто време, Друштвото нема значителни пласирања на своите средства во орочени депозити и високо ликвидни хартии од вредност, кои носат дополнителен приход од камата.

6.5 Ризик при управување со капитал

Целите на Друштвото при управување со капиталот се овозможување на Друштвото да продолжи со понатамошна континуирана работа со цел да обезбеди приход за

акционерите и бенефиции за други заинтересирани лица, како и да одржи оптимална структура на капиталот за намалување на трошокот на капиталот.

Со цел да се одржи или прилагоди структурата на капиталот, Друштвото може да изврши корекција на износот на дивиденди исплатени на акционерите, да врати капитал на акционерите, да издаде нови акции или да продаде средства за да го намали долгот.

Показател на задолженост

Структурата на изворите на финансирање на Друштвото се состои од обврски, кои ги вклучуваат позајмиците, пари и парични еквиваленти и главнина, која се состои од уплатен капитал, ревалоризациони резерви, останати резерви и акумулирана добивка.

Раководството ја анализира структурата на изворите на финансирање на годишна основа како однос на нето обврските по позајмици во однос со вкупниот капитал. Нето обврските по кредити се пресметани како вкупни обврски по позајмици намалени за износот на паричните средства и паричните еквиваленти.

7. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

| О П И С | Патенти и лиценци | Гудвил | Софтвер | Останати средства | Средства во подготовка | ВКУПНО |
|---|-------------------|----------|---------------|-------------------|------------------------|------------------|
| Набавна вредност | | | | | | |
| Салдо на 1 Јануари 2020 (тековна година) | 24.298.163 | 0 | 11.220.405 | 58.376.480 | 0 | 93.895.048 |
| Зголемување | | | 46.022 | 2.537.179 | 1.984.292 | 4.567.493 |
| Намалување | 0 | | 0 | 0 | 1.984.292 | 1.984.292 |
| Салдо на 31 Декември 2020 (тековна година) | 24.298.163 | 0 | 11.266.427 | 60.913.659 | 0 | 96.478.249 |
| Исправка на вредноста | | | | | | |
| Салдо на 1 Јануари 2020 (тековна година) | 24.266.663 | 0 | 11.131.177 | 53.369.021 | 0 | 88.766.861 |
| Амортизација | 21.000 | | 37.422 | 2.585.680 | | 2.644.102 |
| Намалување | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Салдо на 31 Декември 2020 (тековна година) | 24.287.663 | 0 | 11.168.599 | 55.954.701 | 0 | 91.410.963 |
| Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2020 (тековна година) | 10.500 | 0 | 97.828 | 4.958.958 | 0 | 5.067.286 |
| Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2020 (тековна година) | 31.500 | 0 | 89.228 | 5.007.459 | 0 | 5.128.187 |

| | | | | | | |
|---|---------------|----------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| Набавна вредност | | | | | | |
| Салдо на 1 Јануари 2019 (претходна година) | 24.256.163 | 0 | 11.220.405 | 54.997.297 | 763.930 | 91.237.795 |
| Зголемување | 42.000 | | | 3.379.183 | 2.657.253 | 6.078.436 |
| Намалување | | | | | 3.421.183 | 3.421.183 |
| Салдо на 31 Декември 2019 (претходна година) | 24.298.163 | 0 | 11.220.405 | 58.376.480 | 0 | 93.895.048 |
| Исправка на вредноста | | | | | | |
| Салдо на 1 Јануари 2019 (претходна година) | 24.256.141 | 0 | 11.024.935 | 48.034.038 | | 83.315.114 |
| Амортизација | 10.522 | | 106.242 | 5.334.983 | | 5.451.747 |
| Намалување | | | | | | 0 |
| Салдо на 31 Декември 2019 (претходна година) | 24.266.663 | 0 | 11.131.177 | 53.369.021 | 0 | 88.766.861 |
| Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2019 | 31.500 | 0 | 89.228 | 5.007.459 | 0 | 5.128.187 |
| Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2019 (претходна година) | 22 | 0 | 195.470 | 6.963.259 | 763.930 | 7.922.681 |

8. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

| О П И С | Земјиште | Градежни објекти | Опрема | Инвестиции во тек | ВКУПНО |
|---|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Набавна вредност | | | | | |
| Салдо на 1 Јануари 2020 (тековна година) | 920.413.458 | 4.467.924.013 | 2.613.316.436 | 243.691.236 | 8.245.345.143 |
| Зголемување | 1.770.610 | 152.894.940 | 197.753.396 | 400.242.461 | 752.661.407 |
| Намалување | 905.242 | 3.977.154 | 52.730.540 | 462.199.310 | 519.812.246 |
| Салдо на 31 Декември 2020 (тековна година) | 921.278.826 | 4.616.841.799 | 2.758.339.292 | 181.734.387 | 8.478.194.304 |
| Исправка на вредноста | | | | | |
| Салдо на 1 Јануари 2020 (тековна година) | 0 | 2.291.713.448 | 1.969.840.699 | 0 | 4.261.554.147 |
| Амортизација | | 104.923.882 | 135.588.028 | | 240.511.910 |
| Намалување | | 3.977.154 | 49.349.973 | | 53.327.127 |
| Салдо на 31 Декември 2020 (тековна година) | 0 | 2.392.660.176 | 2.056.078.754 | 0 | 4.448.738.930 |
| Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2020 (тековна година) | 921.278.826 | 2.224.181.623 | 702.260.538 | 181.734.387 | 4.029.455.374 |
| Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2020 (тековна година) | 920.413.458 | 2.176.210.565 | 643.475.737 | 243.691.236 | 3.983.790.996 |

| | | | | | |
|---|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Набавна вредност | | | | | |
| Салдо на 1 Јануари 2019 (претходна година) | 976.433.623 | 4.237.738.173 | 2.518.173.378 | 400.578.988 | 8.132.924.162 |
| Зголемување | 2.216.469 | 261.656.912 | 155.244.850 | 441.210.539 | 860.328.770 |
| Намалување | 58.236.634 | 31.471.072 | 60.101.792 | 598.098.291 | 747.907.789 |
| Салдо на 31 Декември 2019 (претходна година) | 920.413.458 | 4.467.924.013 | 2.613.316.436 | 243.691.236 | 8.245.345.143 |
| Исправка на вредноста | | | | | |
| Салдо на 1 Јануари 2019 (претходна година) | 0 | 2.214.487.690 | 1.900.999.701 | 0 | 4.115.487.391 |
| Амортизација | | 105.134.582 | 127.338.488 | | 232.473.070 |
| Намалување | | 27.908.824 | 58.497.490 | | 86.406.314 |
| Салдо на 31 Декември 2019 (претходна година) | 0 | 2.291.713.448 | 1.969.840.699 | 0 | 4.261.554.147 |
| Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2019 (претходна година) | 920.413.458 | 2.176.210.565 | 643.475.737 | 243.691.236 | 3.983.790.996 |
| Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2019 (претходна година) | 976.433.623 | 2.023.250.483 | 617.173.677 | 400.578.988 | 4.017.436.771 |

9. БИОЛОШКИ СРЕДСТВА

| 2020 | Недовршени земјоделски производи | Основно стадо | Обртно стадо | Повеќегодишни насади | Средства во подготовка | ВКУПНО |
|--|----------------------------------|---------------|--------------|----------------------|------------------------|----------|
| Состојба на 1 Јануари 2020 (тековна година) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зголемување како резултат на набавки | | | | | | 0 |
| Намалување како резултат на продажби | | | | | | 0 |
| Ожнеани земјоделски производи пренесени во залихи | | | | | | 0 |
| Промена на вредноста на биолошките средства | | | | | | 0 |
| Трошоци на амортизација на биолошките средства | | | | | | 0 |
| Состојба на 31 Декември 2020 (тековна година) | | | | | | 0 |
| Нетековни средства | | | | | | 0 |
| Тековни средства | | | | | | 0 |
| Вкупно биолошки средства | | | | | | 0 |
| 2019 | | | | | | |
| Состојба на 1 Јануари 2019 (претходна година) | | | | | | 0 |
| Зголемување како резултат на набавки | | | | | | 0 |
| Намалување како резултат на продажби | | | | | | 0 |
| Ожнеани земјоделски производи пренесени во залихи | | | | | | 0 |
| Промена на вредноста на биолошките средства | | | | | | 0 |
| Трошоци на амортизација на биолошките средства | | | | | | 0 |
| Состојба на 31 Декември 2019 (претходна година) | | | | | | 0 |
| Нетековни средства | | | | | | 0 |
| Тековни средства | | | | | | 0 |
| Вкупно биолошки средства | | | | | | 0 |

10. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

| О П И С | Тековна година | Претходна година |
|--------------------------------------|----------------|------------------|
| Вложувања во конвертибилни обврзници | | |
| Вкупно: | | |

Број на конвертибилни обврзници:

Права кои ги носат конвертибилните обврзници:

| |
|--|
| |
|--|

11. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

| О П И С | Тековна година | Претходна година |
|---|----------------|------------------|
| Побарувања од купувачи во земјата | 309.987.955 | 340.714.961 |
| Побарувања од купувачи во странство | 10.662.756 | 75.030.416 |
| Застарени, сомнителни и спорни побарувања | 671.032.457 | 668.206.176 |
| Ведносно усогласување на побарувања | 729.296.898 | 721.226.718 |
| Вкупно: | 262.386.270 | 362.724.835 |

12. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

| О П И С | Тековна година | Претходна година |
|---------------------------------------|----------------|------------------|
| Парични средства на денарски сметки | 181.086.803 | 141.564.614 |
| Парични средства во денарска благајна | 908.996 | 2.945.810 |
| Девизна сметка | 2.820.415 | 193.355 |
| Девизна благајна | 86.095 | 78.085 |
| Вкупно: | 184.902.309 | 144.781.864 |

13. ОСНОВНА ГЛАВНИНА

| Родови на акции | Во сопственост на | 01.01.2020 | % | Состојба | | 31.12.2020 | % |
|-------------------------|--------------------------|---------------|--------|------------|------------|---------------|--------|
| | | | | зголем. | намал. | | |
| 2020 (тековна година) | | | | | | | |
| Обични акции | Физички лица | 2.170.837.000 | 62,31% | | 69.316.000 | 2.101.521.000 | 60,32% |
| | Правни лица | 994.201.000 | 28,54% | 39.742.000 | | 1.033.943.000 | 29,68% |
| | Откупени сопствени акции | 318.804.000 | 9,15% | 29.574.000 | | 348.378.000 | 10,00% |
| Приоритетни акции | ФПИО | | | | | 0 | |
| Вкупно: | | 3.483.842.000 | 100% | 69.316.000 | 69.316.000 | 3.483.842.000 | 100% |
| 2019 (претходна година) | | | | | | | |
| | | 01.01.2019 | % | Состојба | | 31.12.2019 | % |
| | | | | зголем. | намал. | | |
| Обични акции | Физички лица | 2.246.074.000 | 64,47% | | 75.237.000 | 2.170.837.000 | 62,31% |
| | Правни лица | 981.460.000 | 28,17% | 12.741.000 | | 994.201.000 | 28,54% |
| | Откупени сопствени акции | 256.308.000 | 7,36% | 62.496.000 | | 318.804.000 | 9,15% |
| Приоритетни акции | ФПИО | | | | | 0 | |
| Вкупно: | | 3.483.842.000 | 100% | 75.237.000 | 75.237.000 | 3.483.842.000 | 100% |

14. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

| Обврски со рок на достасување над 5 години: | | Тековна година | Претходна година |
|---|----------------------|----------------|------------------|
| Вид на обврска: | Вид на обезбедување: | | |
| Обврски спрема поврзани друштва | | | |
| Обврски кон добавувачи | | | |
| Обврски спрема поврзани друштва по основ на заеми и кредити | | | |
| Обврски по основ на кредити | | | |
| Обврски по основ на заеми | | | |
| Останати долгорочни обврски | | | |
| | | | |
| | | | |
| Вкупно: | | 0 | 0 |

15. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

| О П И С | Тековна година | Претходна година |
|-----------------------------------|----------------|------------------|
| Добавувачи во земјата | 284.310.503 | 337.687.521 |
| Добавувачи во странство | 73.660.277 | 73.757.847 |
| Добавувачи за нефактурирани стоки | 1.516.394 | 71.047 |
| Вкупно: | 359.487.174 | 411.516.415 |

16. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ

| О П И С | Тековна година | Претходна година |
|--|----------------|------------------|
| Краткорочни обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва | | 0 |
| Краткорочни кредити во земјата | 1.982.877.643 | 2.185.463.271 |
| Краткорочни кредити во странство | | 0 |
| Вкупно: | 1.982.877.643 | 2.185.463.271 |

17. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

| О П И С | Тековна година | Претходна година |
|----------------------------------|----------------|------------------|
| Приходи од продажба во земјата | 16.152.589.263 | 21.132.168.646 |
| Приходи од продажба во странство | 306.604.781 | 1.247.393.321 |
| Вкупно: | 16.459.194.044 | 22.379.561.967 |

18. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

| О П И С | Тековна година | Претходна година |
|--|----------------|------------------|
| Приходи од наемнини | 103.521.031 | 80.812.425 |
| Приходи од наплатени отпишани побарувања | 1.660.305 | 6.318.103 |
| Приходи од државни поддршки | | |
| Вкупно: | 105.181.336 | 87.130.528 |

19. ОСТАНАТИ РАСХОДИ

| О П И С | Тековна година | Претходна година |
|---|----------------|------------------|
| Транспортни услуги | 267.603.454 | 287.375.693 |
| Трошоци за саеми | 0 | 0 |
| Наемнина | 29.553.934 | 30.419.372 |
| Дневници за службени патувања и патни трошоци | 5.825.867 | 9.896.164 |
| Трошоци за членови на органот на управување, надзорниот одбор и за членовите на останатите органи | 5.444.176 | 7.996.651 |
| Трошоци за промоција, пропаганда и реклама | 98.865.604 | 97.434.121 |
| Премии за осигурување | 51.107.838 | 50.375.436 |
| Банкарски услуги и трошоци за платен промет | 36.831.812 | 45.029.359 |
| Трошоци за ревизија | 1.546.146 | 1.173.494 |
| Трошоци за останати интелектуални услуги | 9.185.033 | 15.219.107 |
| Вредносно усогласување на краткорочни побарувања | 9.714.220 | 41.184.071 |
| Загуби од отуѓување на нетековни средства | 0 | 0 |
| Останати расходи | 301.532.245 | 391.435.693 |
| Вкупно останати оперативни расходи | 817.210.329 | 977.539.161 |

20. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ДРУШТВА

| О П И С | Тековна година | Претходна година |
|--|----------------|------------------|
| Побарувања по основ на купопродажни односи | 15.709.060 | 47.756.610 |
| Обврски по основ на купопродажни односи | 33.518.874 | 36.754.415 |
| Приходи од продажба на готови производи | 658.370 | 557.690 |
| Приходи од продажба на стоки | 490.458.587 | 581.784.119 |

Во, Скопје

На ден 15.03 2021

Лице одговорно за составување на извештајот:

Бојан Лекиќ

М.П.

Саша Лекиќ



Посебни финансиски извештаи и Извештај на независниот ревизор

Макпетрол АД, Скопје

31 декември 2020 година



Содржина

| | |
|---|---|
| Извештај на независниот ревизор | 1 |
| Посебен извештај за финансиската состојба | 3 |
| Посебен извештај за сеопфатна добивка | 4 |
| Посебен извештај за промени во капиталот | 5 |
| Посебен извештај за паричните текови | 6 |
| Белешки кон посебните финансиски извештаи | 7 |
| Прилози | |



Извештај на независниот ревизор

До: Раководството и Акционерите на
Макпетрол АД Скопје

Грант Торнтон ДОО
Св. Кирил и Методиј 526-1/20
1000 Скопје
Северна Македонија
T +389 (0)2 3214 700
F +389 (0)2 3214 710
E Contact@mk.gt.com
Даночен број: 4030003475973

Извештај за посебните финансиски извештаи

Извршивме ревизија на придружните посебни финансиски извештаи на Макпетрол а.д., Скопје (“Друштвото”), составени од Извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2020 година, и Извештај за сеопфатната добивка, Извештај за промените во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 3 до 37.

Одговорност на Раководството за посебните финансиски извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие посебни финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на посебни финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие посебни финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија¹. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали посебните финансиски извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во посебните финансиски извештаи. Избраните процедури зависат од процената на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на ризиците од материјално погрешно прикажување во посебните финансиски извештаи, било поради измама или грешка. При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на посебните финансиски извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на внатрешната контрола на Друштвото.

Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на посебните финансиски извештаи.

Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и соодветна основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење, посебните финансиските извештаи ја презентираат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото Макпетрол а.д., Скопје на ден 31 декември 2020 година, како и резултатот од неговото работење и паричните текови за годината што тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.


¹ Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Северна Македонија број 79 од 2010 година




Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2020 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2020 година, со историските финансиски информации објавени во посебната годишна сметка и ревидираните посебни финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2020, во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија, како и во согласност со барањата на член 34 став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.

Наше мислење е дека, историските финансиски информации објавени во Годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба за 2020 година, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во посебната годишна сметка и ревидираните посебни финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2020.



Марјан Андонов
Управител
Грант Торнтон ДОО, Скопје
Скопје, 02 март 2021 година



Маја Атанасовска
Овластен ревизор

Макпетрол АД, Скопје
Посебни финансиски извештаи
31 декември 2020

Посебен извештај за финансиската состојба

| | Бел. | 2020 000 мкд | На 31 декември 2019 000 мкд |
|--|------|------------------|-----------------------------------|
| Средства | | | |
| Нетековни средства | | | |
| Недвижности, постројки и опрема | 5 | 4,029,455 | 3,983,791 |
| Нематеријални средства | 6 | 5,067 | 5,128 |
| Вложувања во недвижности | 7 | 27,772 | 28,503 |
| Вложувања во подружници | 9 | 285,241 | 285,613 |
| Вложувања во придружени друштва | 9 | 536,118 | 536,118 |
| Финансиски средства расположливи за продажба | 10 | 1,632,234 | 1,589,268 |
| Финансиски побарувања | 11 | 822 | 1,027 |
| | | 6,516,709 | 6,429,448 |
| Тековни средства | | | |
| Финансиски побарувања | 11 | 530 | 1,468 |
| Залихи | 12 | 830,742 | 954,909 |
| Побарување за платен данок од добивка | | 58,745 | - |
| Побарувања од купувачи и останати побарувања | 13 | 552,239 | 842,321 |
| Парични средства и еквиваленти | 14 | 249,926 | 262,623 |
| | | 1,692,182 | 2,061,321 |
| Нетековни средства чувани за продажба | | 3,722 | 3,722 |
| Вкупно средства | | 8,212,613 | 8,494,491 |
| Капитал и обврски | | | |
| Капитал | | | |
| Акционерски капитал | 15 | 3,135,464 | 3,165,038 |
| Резерви | 15 | 714,942 | 719,784 |
| Акумулирани добивки | | 1,224,646 | 1,156,025 |
| | | 5,075,052 | 5,040,847 |
| Обврски | | | |
| Нетековни обврски | | | |
| Позајмици | 16 | 120,000 | 150,000 |
| | | 120,000 | 150,000 |
| Тековни обврски | | | |
| Позајмици | 16 | 1,982,878 | 2,185,463 |
| Обврски за данок од добивка | | 7,645 | 25,006 |
| Обврски спрема добавувачи и останати обврски | 17 | 1,027,038 | 1,093,175 |
| | | 3,017,561 | 3,303,644 |
| Вкупно обврски | | 3,137,561 | 3,453,644 |
| Вкупно капитал и обврски | | 8,212,613 | 8,494,491 |

Овие посебни финансиски извештаи се одобрени од Раководството на Друштвото на ден 25 февруари 2021 година и се потпишани во негово име од:


Г-дин Андреја Јосифовски,
Претседател на Управен Одбор


Г-дин Саша Лекиќ
Директор на Дирекција за финансии

Макпетрол АД, Скопје
Посебни финансиски извештаи
31 декември 2020

Посебен извештај за сеопфатна добивка

| | Бел. | Година што завршува на 31 декември | |
|--|-------|---------------------------------------|------------------|
| | | 2020 000 мкд | 2019 000 мкд |
| Приходи од продажба | 18 | 16,562,716 | 22,460,374 |
| Останати деловни приходи | 19 | 187,881 | 409,720 |
| Потрошени материјали | | (238,273) | (178,287) |
| Набавна вредност на продадени стоки | | (14,045,390) | (19,456,915) |
| Трошоци за користи на вработените | 20 | (1,131,678) | (1,053,982) |
| Амортизација и депрецијација | 5,6,7 | (243,712) | (238,639) |
| Останати деловни трошоци | 21 | (768,220) | (926,354) |
| Промени во залихите | | 108,765 | 11,272 |
| Добивка од работење | | 432,089 | 1,027,189 |
| Финансиски приходи | 22 | 6,041 | 27,147 |
| Финансиски расходи | 22 | (57,077) | (84,808) |
| Финансиски (расходи), нето | | (51,036) | (57,661) |
| Добивка пред оданочување | | 381,053 | 969,528 |
| Данок на добивка | 23 | (31,532) | (91,377) |
| Добивка за годината | | 349,521 | 878,151 |
| Останата сеопфатна добивка за годината: Промена на објективната вредност на финансиските средства расположливи за продажба | 10,15 | 42,966 | 105,512 |
| Вкупна сеопфатна добивка за годината | | 392,487 | 983,663 |
| Добивка расположлива за сопствениците | | 349,521 | 878,151 |
| Вкупна сеопфатна добивка за сопствениците | | 392,487 | 983,663 |
| Заработувачка по акција (денари по акција) - Основна и разводнета | 24 | 3,436 | 8,470 |

Макпетрол АД, Скопје
Посебни финансиски извештаи
31 декември 2020

Посебен извештај за промени во капиталот

| | Акционерски капитал | | | | | |
|--|---------------------|------------------|----------|-----------------|-------------------|------------------|
| | Регистриран капитал | Сопствени акции | Премии | Резерви | Акумулир. Добивки | Вкупно |
| | 000 мкд | 000 мкд | 000 мкд | 000 мкд | 000 мкд | 000 мкд |
| На 01 јануари 2020 година | 3,483,842 | (318,804) | - | 719,784 | 1,156,025 | 5,040,847 |
| <i>Трансакции со сопствениците</i> | | | | | | |
| Распоред на акумулирани добивки | - | - | - | (47,807) | 47,807 | - |
| Распоред за дивиденди и награди | - | - | - | - | (288,108) | (288,108) |
| Пренос од премии на ак.добивки | - | - | 40,600 | - | (40,600) | - |
| Откуп на сопствени акции | - | (29,574) | (40,600) | - | - | (70,174) |
| Вкупно трансакции со сопствениците | - | (29,574) | - | (47,807) | (280,901) | (358,282) |
| Добивка за годината | - | - | - | - | 349,521 | 349,521 |
| Останата сеопфатна добивка | - | - | - | 42,966 | - | 42,966 |
| Вкупна сеопфатна добивка (Бел. 10 и 15) | - | - | - | 42,966 | 349,521 | 392,487 |
| На 31 декември 2020 година | 3,483,842 | (348,378) | - | 714,943 | 1,224,645 | 5,075,052 |
| На 01 јануари 2019 година | 3,483,842 | (256,308) | - | 420,533 | 748,249 | 4,396,316 |
| <i>Трансакции со сопствениците</i> | | | | | | |
| Распоред на акумулирани добивки | - | - | - | 193,739 | (193,739) | - |
| Распоред за дивиденди и награди | - | - | - | - | (192,748) | (192,748) |
| Откуп на сопствени акции | - | (62,496) | - | - | (83,888) | (146,384) |
| Вкупно трансакции со сопствениците (Бел.15) | - | (62,496) | - | 193,739 | (470,375) | (339,132) |
| Добивка за годината | - | - | - | - | 878,151 | 878,151 |
| Останата сеопфатна добивка (Бел. 10 и 15) | - | - | - | 105,512 | - | 105,512 |
| Вкупна сеопфатна добивка | - | - | - | 105,512 | 878,151 | 983,663 |
| На 31 декември 2019 година | 3,483,842 | (318,804) | - | 719,784 | 1,156,025 | 5,040,847 |

Макпетрол АД, Скопје
Посебни финансиски извештаи
31 декември 2020

Посебен извештај за паричните текови

| | Бел. | Година што завршува на | |
|--|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | 31 декември 2020 000 мкд | 31 декември 2019 000 мкд |
| Деловни активности | | | |
| Приливи од купувачи | | 16,931,605 | 22,476,808 |
| Исплати на добавувачи и вработени | | (16,005,388) | (21,659,272) |
| | | 926,217 | 817,536 |
| Платена камата | | (55,572) | (81,349) |
| Платен данок од добивка | | (107,638) | (117,157) |
| | | 763,007 | 619,030 |
| Инвестициони активности | | | |
| Набавка на недвижности, постројки и опрема | 5 | (290,045) | (261,093) |
| Набавка на нематеријални средства | 6 | (2,583) | (2,658) |
| Набавка на инвестициони недвижности | 7 | - | (1,000) |
| Приливи од продажба на недвижности, постројки и опрема | 5 | 2,858 | 146,408 |
| Приливи од финансиски позајмици, нето | 11 | 1,143 | 678 |
| Приливи од камати | | 4,398 | 21,753 |
| Приливи од дивиденди | 9 | 98,144 | 118,106 |
| | | (186,085) | 22,194 |
| Финансиски активности | | | |
| Платени дивиденди | | (286,860) | (192,748) |
| Откупени сопствени акции | | (70,174) | (146,384) |
| (Отплата) на кредити | | (7,873,634) | (7,412,325) |
| Приливи од кредити | | 7,641,049 | 7,111,508 |
| | | (589,619) | (639,949) |
| Нето промена на парични средства и еквиваленти | | (12,697) | 1,275 |
| Парични средства и еквиваленти на почетокот | | 262,623 | 261,348 |
| Парични средства и еквиваленти на крајот | | 14 | 249,926 |

Белешки кон посебните финансиски извештаи

1 Општи информации

Макпетрол а.д., Скопје (“Друштвото”) е Акционерско Друштво основано во Република Северна Македонија. Адресата на неговото регистрирано седиште е: Ул. “Св. Кирил и Методиј”, бр.4, 1000 Скопје, Република Северна Македонија.

Друштвото е најголем специјализиран дистрибутер со нафтени деривати и гас во Република Северна Македонија. Деловните активности на Друштвото исто така вклучуваат и производство и продажба на биодизел, како и продажба на големо и мало на трговски стоки, како и ексклузивно застапништво и дистрибуција за неколку глобални трговски марки, како што се: Honda, Valvoline, Goodyear и Dell. Друштвото има деловни активности и на меѓународните пазари.

Друштвото поседува лиценци издадени од релевантни регулаторни тела за извршување на следниве дејности: трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, производство на горива наменети за транспорт со намешување на фосилни и биогорива, трговија со природен гас и производство на електрична енергија.

Со состојба на датумот на овој извештај Друштвото вработува 1,854 лица (2019: 1,875 лица). Од 2002, акциите на Друштвото котираат на официјалниот пазар на Берзата на Долгорочни Хартии од Вредност на Република Северна Македонија и учествуваат во формирањето на Македонскиот Берзански Индекс.

Друштвото е Матично Друштво на Групата Макпетрол а.д., Скопје и подружници. Деталите на вложувањата на Друштвото во подружниците за објавените финансиски периоди се објавени во Белешката 9.

2 Сметководствени политики

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие посебни финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

2.1 Основа за подготовка

Овие посебни финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва (“Службен весник на РМ” бр. 28/2004 ... 239/2018) и Правилникот за водење сметководство (“Службен весник на РМ” бр. 159 од 29 декември 2009 година, бр. 164 од 2010 година и 107 од 2011 година). Според овој Правилник се пропишува водењето сметководство во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) вклучувајќи ги и Толкувањата на постојниот комитет за толкување (ПКТ) и Толкувања на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (КТМФИ) издадени на 1 јануари 2009 година.

Посебните финансиските извештаи се подготвени според концептот на историска вредност освен за финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства и обврски (вклучувајќи и деривативни инструменти), доколку постојат, кои се мерат по објективната вредност. Основите за мерење на секој поединечен вид на средство, обврска, приход и расход се детално опишани во продолжение на оваа Белешка.

Подготовката на овие посебни финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара Раководството на Друштвото да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи, се обелоденети во Белешка 4: Значајни сметководствени проценки.

Овие посебни финансиски извештаи претставуваат посебни финансиски извештаи на Матичното Друштво и не ги вклучуваат финансиските извештаи на неговите подружници. Вложувањето на Матичното Друштво во подружниците е евидентирано по нивната набавна вредност (види Бел.9).

Посебните финансиски извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2020 и 2019 година.

Макпетрол АД, Скопје
Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

Основа за подготовка (продолжува)

Друштвото ја води својата сметководствена евиденција и ги составува своите посебни финансиски извештаи во локална валута, односно во Македонски Денар (МКД), што претставува функционална и презентациона валута на Друштвото. Тековните и споредбените податоци прикажани во овие посебни финансиски извештаи се изразени во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено.

2.2 Претпоставка за неограничен континуитет во деловното работење

Овие посебни финансиски извештаи се подготвени врз основа за претпоставката за неограничен континуитет што подразбира реализација на средствата и обврските во нормалниот тек на работењето. Раководството на Друштвото направи целосна проценка на влијанието на КОВИД-19 врз подготовката и презентацијата на овие посебни финансиски извештаи, земајќи ги во предвид следниве фактори: тековна и очекувана профитабилност, можност за продолжување со обезбедување услуги и обезвреднување на средствата. Овие фактори не укажуваат на постоење на материјална несигурност што може да предизвика значителен сомнеж во можноста на Друштвото да продолжи како неограничен континуитет.

2.3 Трансакции во странска валута

Трансакциите деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари со примена на официјалниот среден курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари ("Денари") по средниот курс на Народната Банка на Република Северна Македонија на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики прикажани се во Извештајот за сеопфатната добивка како приходи или расходи од финансирање во периодот на нивното настанување. Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите на Извештајот за финансиската состојба деноминирани во странска валута, се следните:

| | 31 декември 2020 | 31 декември 2019 |
|-------|------------------|------------------|
| 1 УСД | 50.2353 денари | 54.9518 денари |
| 1 ЕУР | 61.694 денари | 61.4856 денари |
| 1 ЦХФ | 56.8242 денари | 56.5593 денари |
| 1 GBP | 68.3136 денари | 72.1577 денари |
| 1 ЦАД | 39.293 денари | 42.0529 денари |
| 1 АУД | 38.4986 денари | 38.4477 денари |
| 1 JPY | 0.4874 денари | 0.5032 денари |

2.4 Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по набавна односно претпоставена набавна вредност намалена за акумулираната депрецијација и резервирањето поради оштетување, доколку постои. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата.

Претпоставената набавна вредност претставува ревалоризирана набавна вредност на одредени ставки на недвижностите, постројките и опремата кои се ревалоризирани во периодите пред 2005 година, по пат на примена на коефициенти за индексирање утврдени од страна на Државниот Завод за Статистика.

Цената на чинење на средствата, изградени во сопствена режија, се состои од трошокот за материјал, директна работна сила и соодветни општи производни трошоци.

Трошоците по камати за позајмици кои се користат за финансирање на изградба на недвижностите, постројките и опремата се капитализираат, за време на периодот кој е потребен да се завршат и подготват средствата за нивно ставање во употреба. Останатите трошоци по основ на позајмици се евидентирани како трошок во периодот на настанување.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога трошокот на ставката може разумно да се измери.

Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во Извештајот за сеопфатната добивка во текот на периодот во кој се јавуваат.

Не се пресметува депрецијација на земјиштето и инвестициите во тек.

Макпетрол АД, Скопје
Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

Недвижности, постројки и опрема (продолжува)

Депрецијацијата на останатите ставки на недвижностите и опремата се пресметува пропорционално, со цел, да се распредели набавната или претпоставената набавна вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба, како што следи:

| | |
|----------------------------------|------------|
| Градежни објекти | 40 години |
| Погонска опрема | 10 години |
| Останата опрема и моторни возила | 4-5 години |

Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се прегледуваат, и доколку е потребно се коригираат, на секој датум на известување. Кога евидентирано износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ.

Приходите или расходите поврзани со отуѓувања се одредуваат по пат на споредба на приливите со евидентирано износ. Разликите се вклучени во Извештајот за сеопфатната добивка во периодот кога настануваат.

2.5 Нематеријални средства

Нематеријални средства стекнати од страна на Друштвото се состојат од права и лиценци со дефиниран век на употреба. Тие се измерени според набавна вредност намалена за акумулирана амортизација. Последователните набавки се капитализираат само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери. Овие средства се амортизираат користејќи пропорционална метода во текот на период од пет години.

2.6 Нетековни средства чувани за продажба

Нетековните средства се класифицирани како средства кои се чуваат за продажба кога нивниот евидентиран износ треба да се надомести првенствено преку продажна трансакција, а се смета дека постои голема веројатност за продажбата да се оствари. Тие се евидентирани по понискиот од евидентирано износ и објективната вредност, намалено за трошоците за продажба, доколку нивниот евидентиран износ се надомести пред се преку продажната трансакција наместо преку нивна континуирана употреба.

2.7 Вложувања во недвижности

Недвижностите, сопственост на Друштвото, кои се чуваат, пред се, со цел остварување приход од нивно изнајмување, наместо за употреба во редовниот тек на снабдување со стоки и услуги, за административни потреби или за нивна продажба, се признаени како вложувања во недвижности.

Овие вложувања се евидентирани според нивната набавна вредност, намалена за соодветната исправка на вредноста. Моделот на објективна вредност не е прифатен поради неможноста за нејзино веродостојно утврдување. Имено, споредливите пазарни трансакции за овие ставки на недвижности се ретки и при тоа, не постојат ниту алтернативни проценки, засновани на проекциите за дисконтирани парични текови.

Депрецијацијата на ставките на овие недвижности се пресметува пропорционално, со цел, да се распредели набавната или претпоставената набавна вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба. Корисниот век на средствата кои се изнајмуваат е ист како во Белешка 2.3.

2.8 Оштетување на нефинансиски средства

Недвижностите, постројките и опремата, како и нематеријалните средства со дефиниран век на употреба се проверуваат за постоење на можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени на услови укажуваат дека евидентирано износ на средствата не може да се надомести. Секогаш кога евидентирано износ на средствата го надминува нивниот надоместлив износ, се признава загуба од оштетување. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребната вредност е сегашната вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, ако е тоа невозможно, за целата група на средства која генерира готовина.

Макпетрол АД, Скопје
Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

2.9 Вложување во подружници и придружени друштва

Подружници

Стекнувањето на подружниците е евидентирано според методот на набавна вредност, при што трошокот за стекнувањето претставува објективна вредност на дадените средства, издадените акции или превземените обврски на датумот на стекнувањето, вклучително и непосредните расходи направени за целите на стекнувањето. Вложувањето на Друштвото во подружниците е евидентирано по нивната набавна вредност.

Придружени друштва

Придружени друштва се субјекти врз кои Друштвото има значително влијание, но не ги контролира истите. Постоенето на значително влијание се утврдува преку следното: застапеност во одборот на директори, учество во процесот на креирање политики и донесување на одлуки, материјални трансакции, меѓусебна размена на раководен персонал и обезбедување на суштински технички информации, и каде учеството во капиталот се движи помеѓу 20 и 50% од гласачките права. Вложувањата во придружените друштва се евидентирани според набавна вредност.

2.10 Финансиски средства

Друштвото ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, кредити и побарувања, финансиски средства кои се чуваат до доспевање и финансиски средства расположливи за продажба. Класификацијата зависи од целите за набавка на финансиските средства. Раководството ги класифицира финансиските средства во моментот на нивното првично признавање.

Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби

Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски средства наменети за тргување. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел да се продаде во краток рок. Средствата во оваа категорија се класифицираат како тековни средства. Со состојба на 31 декември 2020 и 2019 година Друштвото нема класифицирано средства во оваа категорија.

Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

Вложувања чувани до доспевање се не-деривативни финансиски инструменти со фиксни периоди на отплата и со фиксен период на доспевање кои Друштвото има намера и можност да ги чува до периодот на доспевање. Со состојба на 31 декември 2020 и 2019 година Друштвото нема класифицирано средства во оваа категорија.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или детерминирани плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства, освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на Извештајот за финансиската состојба.

Кредитите и побарувањата на Друштвото на датумот на Извештајот за финансиската состојба се состојат од побарувања од купувачи, финансиски побарувања и останати побарувања како и парични средства и еквиваленти.

Финансиски средства расположливи за продажба

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативи, кои се креирани во оваа категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Тие се вклучени во нетековни средства освен ако раководството нема намера да го отуѓи вложувањето во рок од 12 месеци од датумот на известување.

Признавање и мерење на финансиски средства

Набавките и продажбите на финансиските средства се евидентираат на датумот на трансакцијата - датумот на кој што Друштвото има обврска да го купи или продаде средството. Финансиските средства кои се признаваат според објективна вредност преку добивки или загуби почетно се признаваат според нивната објективна вредност, при што трошоците на трансакциите се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка.

Финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби последователно се евидентирани по нивната објективна вредност. Кредитите и побарувањата се последователно евидентирани по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

Сите финансиски средства кои не се признаваат според објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат по нивната објективна вредност зголемена за трошоците на трансакциите.

Макпетрол АД, Скопје
Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

Финансиски средства (продолжува)

Добивките или загубите од промената на објективната вредност на средствата по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во добивки / загуби во периодот кога настануваат. Приходите од дивиденди се признаваат во добивки / загуби како дел од останатите приходи во моментот кога Друштвото има воспоставено право на прилив од дивиденда.

Промените на објективната вредност на монетарните и не-монетарните вложувања класифицирани како расположливи за продажба се признаени во останатата сеопфатна добивка.

Кога хартиите од вредност класифицирани како расположливи за продажба се продаваат или се оштетени, акумулираната корекција на објективната вредност признаена во останатата сеопфатна добивка се вклучува како добивка или загуба од вложувања во хартии од вредност во периодот на кој се однесуваат. Каматите од средствата расположливи за продажба, пресметани врз основа на ефективната каматна стапка се признаваат во добивки/загуби како финансиски приходи. Приходи од дивиденди од финансиските средства расположливи за продажба се признаваат во добивки / загуби како дел од останатите приходи во моментот кога Друштвото има воспоставено право на прилив од дивиденда.

Депризнавање на финансиските средства

Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Друштвото ги пренело значително сите ризици и користи од сопственоста.

Оштетувањето на финансиските средства

а. Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност

На секој датум на Извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. Финансиското средство или групата на финансиски средства, се оштетени, и загуба поради оштетување се евидентира само ако постои објективен доказ за оштетување како резултат на еден или повеќе настани кои се случиле по првичното признавање на средствата и дека настанот има влијание на очекуваните идни парични текови на финансиското средство или групата на финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат.

Како докази за оштетување може да се земат индикациите дека должникот или групата должници *имаат значајни финансиски тешкотии, доцнење при исплата на главница и камата, веројатност дека ќе влезат во стечај или друга реорганизација, и каде што постојат видливи индикации за намалување на идните парични текови како што се промените во економските услови кои кореспондираат со загубата.

За категоријата кредити и побарувања износот на загубата поради оштетување претставува разлика помеѓу евидентирираниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Евидентирираниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековните добивки и загуби. Доколку кредитот или средството кое се чува до доспевање е со променлива каматна стапка, тековната ефективна каматна стапка утврдена според договорот претставува стапката на мерење на било која загуба од оштетување. На пример, Друштвото може да го измери оштетувањето на средството врз основа на објективната вредност на инструментот, користејќи пазарна цена.

Доколку во некој последователен период износот на оштетувањето се намали и тоа намалување може објективно да се поврзе со настан кој настанал после признавањето на оштетувањето (како на пример подобрување на кредитниот рејтинг на должникот), претходно признаената загуба се намалува преку тековните добивки или загуби.

б. Финансиски средства расположливи за продажба

На секој датум на Извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. За должнички хартии од вредност, Друштвото ги користи критериумите наведени во потточка (а). Кај сопственички хартии од вредност расположливи за продажба, значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на хартиите од вредност под нивната набавна вредност претставува индикатор дека средството е оштетено. Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба - измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност, намалена за загубата поради оштетување претходно признаена во Извештајот за финансиската состојба, се отстранува од сеопфатната добивка и се признава како добивка или загуба за периодот.

Доколку во некој последователен период објективната вредност на должничките инструменти евидентирани како финансиски средства расположливи за продажба се зголеми и зголемувањето може објективно да се поврзе со некој настан по датумот на евидентирањето на оштетувањето во добивките или загубите, загубата поради оштетување се намалува преку тековните добивки или загуби.

Макпетрол АД, Скопје
Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

2.11 Пребивање на финансиските средства и обврски

Финансиските средства и обврски се пребиваат и нето вредноста се презентира во Извештајот за финансиска состојба, кога постои законско извршно право за пребивање на признаените вредности и постои можност да се порамнат на нето основа или пак истовремено да се реализираат средствата и подмират обврските.

2.12 Залихи

Залихите се вреднувани по пониската помеѓу набавната и нето реализационата вредност. Нето реализационата вредност претставува продажна вредност во секојдневниот тек на работата, намалена за трошоците за завршување, маркетинг и дистрибуција. Трошокот на материјалите и резервните делови се утврдува користејќи ја методата на пондериран просек и вклучува трошоци направени за нивна набавка, достава до постоечката локација и состојба на употреба. Трошокот на производите и производството во тек вклучува и соодветен дел на општи трошоци врз основа на нормалниот оперативен капацитет.

2.13 Побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања

Побарувања од купувачите претставуваат износи од купувачи за продадени стоки или извршени услуги во нормалниот тек на работењето. Доколку наплатата на побарувањата се очекува за една или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг), побарувањата се класифицирани како тековни средства. Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како не-тековни побарувања.

Овие побарувања и позајмици иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањето поради оштетување. Резервирање поради оштетување се пресметува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да може да ги наплати сите побарувања и позајмици според нивните оригинални услови на плаќања.

Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или финансиско реорганизирање како и пролонгирање или неможност за плаќање претставуваат индикатори дека побарувањата од купувачи се оштетени. Значајните должници се тестираат за оштетување на индивидуална основа. Останатите побарувања со слични карактеристики на кредитен ризик се проценуваат групно.

Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентираните износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат. Евидентираните износ на средството со признавање на поврзаните загуби со признавање на резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековните добивки/загуби. Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува наспроти неговото резервирање. Последователната наплата на претходно отпишаните износи се признава како тековна добивка.

2.14 Парични средства и еквиваленти

Паричните средства и еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, депозити по видување во банки и други краткорочни високоликвидни вложувања кои доспеваат во периоди не подолги од 3 месеци од датумот на стекнување.

2.15 Капитал, резерви и акумулирани добивки/загуби

(а) Акционерски капитал

Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции. Трошоците поврзани со емисија на нови акции, опции или стекнувањето на деловна активност се презентирани како намалување (нето од данокот) на приливите од емисијата.

(б) Сопствени акции

Кога Друштвото откупува свој акционерски капитал, платените надомести се одземаат од вкупниот акционерски капитал како сопствени акции се додека истите не се отуѓат. Кога таквите акции последователно се продаваат, примените надомести се вклучуваат во акционерскиот капитал.

(в) Резерви

Резервите, кои се состојат од законски и други статутарни резерви, се создадени во текот на периодите по пат на распределба на акумулираните добивки врз основа на законска регулатива и одлуките на раководството и акционерите на Друштвото. Согласно со законската регулатива резервите може да се користат за покривање на загубите, за купување на сопствени акции и исплата на дивиденди.

Макпетрол АД, Скопје
Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

Капитал, резерви и акумулирани добивки/загуби (продолжува)

(г) Акумулирана добивка

Акумулираните добивки ги вклучуваат задржаните добивки од тековниот и претходните периоди.

2.16 Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со содржината на договорниот аранжман. Сите финансиски обврски на Друштвото на датумите на известување се класифицирани во категоријата останати финансиски обврски евидентирани по нивната амортизирана набавна вредност. Тие се состојат од примени позајмици, обврски кон добавувачи и останати обврски.

Обврски кон добавувачи и други обврски

Обврските кон добавувачи се обврски за плаќање за стоки или услуги кои се стекнати во нормалниот тек на работењето. Обврските се евидентираат како тековни доколку плаќањето на истите се изврши во рок од една година или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг). Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како не-тековни обврски. Обврските кон добавувачи се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

Позајмици

Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност, намалена за трошоците на трансакција. Последователно, позајмиците се евидентираат според нивната амортизирана набавна вредност; разликите помеѓу примањата (намалени за трошоците на трансакцијата) и надоместливиот износ се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка за времетраењето на позајмиците, користејќи го методот на ефективна каматна стапка. Надоместоците кои се плаќаат за воспоставување на кредитни линии се признаваат како трошок за трансакцијата на позајмицата доколку постои веројатност дека дел или целата линија ќе се повлече. Во овој случај, надоместокот се одложува до моментот на повлекувањето. Доколку не постои доказ дека ќе се повлече одреден дел или сите кредитни линии, надоместокот се капитализира како однапред извршени плаќања за ликвидност и се амортизира за периодот на аранжманот.

Позајмиците се класифицирани како тековни обврски освен доколку Друштвото има безусловно право за подмирување на обврската за најмалку 12 месеци по датумот на Извештајот за финансиската состојба.

2.17 Трошоци за позајмување

Општите и посебните трошоци за позајмици директно поврзани со стекнување, изградба или производство на квалификувани средства, кои претставуваат средства за кои е потребен значителен период на време да се подготват за нивната наменска употреба или продажба, се додаваат на набавната вредност на тие средства, до моментот кога средствата се значително подготвени за нивната наменска употреба или продажба. Сите останати трошоци за позајмици се признаени во добивки или загубите во периодот во кој настанале.

2.18 Наем

Друштвото признава постоење на договор за наем врз основа на суштината на договорот во зависност од тоа дали исполнувањето на договорот зависи од употребата на специфичното средство или средства или договорот пренесува право за употреба на средството.

Друштвото како закупец

Финансиски наем е тековен закуп на средство кој на Друштвото суштински му ги пренесува ризиците и бенефитите поврзани за сопственоста на предметот на наем. Закупените средства се капитализираат во моментот на отпочнувањето на наемот по нивната објективна вредност или ако е пониска, тогаш по сегашната вредност на минималните наем плаќања. Плаќањата по основ на наем се распределени помеѓу финансиските давачки и намалувањето на наем обврските со цел да се постигне константна каматна стапка за останатиот износ на обврската. Финансиските давачки се наплаќаат директно од приходот. Капитализираните средства за наем се амортизираат според пократкиот од проценетиот работен век на средството или според наем периодот, ако не постои реална сигурност дека Друштвото ќе стекне сопственост над средството до крајот на наем периодот. Со состојба на 31 декември 2020 година Друштвото нема класифицирани средства во оваа категорија. Исплатите на оперативен наем се признаваат како трошок на правопрпорционална основа во текот на наем периодот. Поврзаните трошоци како што се трошоци за одржување и осигурување се признаваат во периодот на нивното настанување.

Макпетрол АД, Скопје
Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

Наем (продолжува)

Друштвото како закуподавач

Наемот каде Друштвото како закуподавач суштински ги задржува сите ризици и бенефити од сопственоста на средството се класифицира како оперативен наем. Иницијалните директни трошоци кои се јавуваат при договорите за оперативен наем во Извештајот за финансиска состојба се презентираат како одложени трошоци и се признаваат како добивки / загуби во текот на наем периодот на иста основа како приход од наемнини. Непредвидените наемнини се признаваат како приход во периодот во кои се јавиле. Однапред платените наемнини се признаваат како одложен приход.

2.19 Тековен и одложен данок на добивка

Трошокот за данок на добивка за известувачкиот период претставува збир на тековниот и одложениот данок на добивка.

Тековен данок на добивка

Основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во Извештајот за сеопфатна добивка, коригирана за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања.

Правните субјекти можат да ги употребат даночните загуби утврдени во тековниот период било за надомест на платениот данок во рамки на одреден период за надомест или пак за намалување или елиминирање на даночната обврска за наредните периоди.

Одложен данок на добивка

Одложениот даночен расход се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот даночен расход се користат тековните важечки даночни стапки.

Одложениот даночен расход се задолжува или одобрува во Извештајот за сеопфатната добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно го задолжуваат или одобруваат капиталот или останатата сеопфатна добивка, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот или во останатата сеопфатна добивка соодветно.

Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка.

Со состојба на 31 декември 2020 и 2019, Друштвото нема евидентирано одложени даночни средства или обврски, бидејќи не постојат временски разлики на овие датуми.

2.20 Надомести за вработените

Придонеси за пензиско осигурување

Друштвото има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во првиот и вториот пензиски столб кои се одговорни за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие. Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како краткорочен бонус во пари или како удел во добивката и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

Обврски при пензионирање на вработените

Друштвото, согласно соодветните домашни законски одредби, исплаќа на вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ утврден согласно законската регулатива. Друштвото пресмета и евидентира резервирање за пресметан посебен минимален износ за пензионирање на вработените на датумот на Извештајот за финансиската состојба.

Макпетрол АД, Скопје
Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

2.21 Данок на додадена вредност

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен:

- Кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместлив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно; и
- Побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во Извештајот за финансиската состојба.

2.22 Резервирања

Резервирање се признава кога Друштвото има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна процена на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на известување и се коригираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна процена. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската.

2.23 Признавање на приходите и расходите

Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест, односно надоместок што треба да се прими за продадените производи и стоки односно обезбедените услуги, нето од данокот на додадена вредност и евентуално одобрените продажни попусти. Приходите се признаваат кога сумата од приходите може прецизно да се измерат и се очекува дека економските користи од извршената трансакција ќе има прилив во Друштвото, кога направените трошоци или идни трошоци може прецизно да се измерат и се исполнети критериумите за различните активности на Друштвото.

Приходи од продажба

Продажба на големо

Приходот од продажба на стоки на големо се признава во моментот на испорака до корисникот, кога корисникот ги прифаќа стоките, а наплатливоста на поврзаните побарувања е разумно обезбедена.

Продажба на мало

Приходот од продажба на стоки на мало се признава во моментот на продажба на корисникот. Приходите од продажба на мало вообичаено се во готовина или со кредитна картичка. Евидентираниот приход е бруто износот на приходите од продажбата, вклучувајќи ги и обврските по провизии за кредитни картички за трансакцијата. Тие провизии се евидентирани како трошоци за дистрибуција.

Приходи од обезбедување на услуги

Приходот од обезбедување на услуги се евидентира според степенот на завршување кога истиот може со сигурност да биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка на извршената работа.

Приходи од наемнини

Приходи од наемнини на средства под оперативен наем се признаваат во добивките и загубите на правопрпорционална основа во текот на наем периодот. Непредвидените наемнини, доколку ги има, се признаваат како интегрален дел од вкупните приходи од наемнини во текот на наем периодот.

Финансиски приходи и трошоци

Финансиските приходи се признаваат на временска основа која го одразува ефективниот принос на средствата. Финансиските трошоци се состојат од трошоци за камата на обврските по позајмици и трошоци за камата на задочнети плаќања. Трошоците за позајмици се признаваат во добивки или загуби со користење на методот на ефективна камата.

Приходи од дивиденди

Приходот од дивиденди се признава кога ќе се обезбеди правото за примање на исплата.

Расходи од деловното работење

Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на искористувањето на услугите односно во периодот на нивното настанување

Макпетрол АД, Скопје
Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

Признавање на приходите и расходите (продолжува)

Пребивање на приходите и расходите

Во текот на своето редовно работење, Друштвото учествува во други трансакции кои не генерираат приходи, туку се инцидентни во однос на главните активности кои генерираат приходи. Друштвото ги презентира резултатите од таквите трансакции преку пребивање на секој приход со соодветните расходи кои произлегуваат од истата трансакција, кога ова презентирање ја одразува суштината на трансакциите или настаните.

2.24 Распределба на дивиденда

Распределбата на дивиденди на акционерите на Друштвото е евидентирана како обврска во финансиските извештаи во периодот кога тие се одобрени од акционерите на Друштвото.

2.25 Превземени и неизвесни обврски

Не се евидентирани неизвесни обврски во финансиските извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, неизвесни средства не се евидентирани во финансиските извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на известување и кога може да се направи разумна процена на износот на загубата.

2.26 Трансакции со поврзани субјекти

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. Трансакциите на Друштвото со поврзани субјекти се однесуваат на трансакциите во редовниот тек на работењето.

2.27 Настани по датумот на известување

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на Друштвото на денот на Извештајот за финансиската состојба (настани за кои може да се врши коригирање) се рефлектирани во посебните финансиски извештаи. Оние настани по датумот на известување кои немаат карактер на корективни настани се објавуваат во соодветна белешка доколку истите се материјално значајни.

Макпетрол АД, Скопје
Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)

3 Управување со финансиски ризици

3.1 Фактори на финансиски ризици

Деловните активности на Друштвото се изложени на различни ризици од финансиски карактер, вклучувајќи кредитен ризик и ризиците поврзани со ефектите од промените во девизните курсеви и каматните стапки. Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на Друштвото.

Управувањето со ризици на Друштвото го врши Управниот Одбор врз основа на претходно одобрени писмени политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја, како што се ризикот од курсни разлики, ризикот од каматни стапки, кредитен ризик, употребата на вложувањата и пласманите на вишокот ликвидни средства.

3.2 Кредитен ризик

Кредитен ризик е ризик од финансиска загуба на Друштвото доколку корисникот или договорната страна на финансискиот инструмент не успее да ги исполни своите договорни обврски. Кредитниот ризик настанува од побарувања од купувачи, депозити во банки и парични средства и парични еквиваленти.

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик е под влијание од страна на индивидуални карактеристики на секој клиент. Друштвото има воспоставени политики, за да се осигура дека продажбата на стоки и услуги е извршена на корисници со соодветна кредитна историја, односно Друштвото има воспоставени политики според кои кредитбилитетот на секој дилер и клиент со поголеми нарачки е анализиран пред потпишување на договорот, додека малопродажбата целосно е однапред планирана. Кај Друштвото не постои материјално значајна концентрација на кредитен ризик поради големиот број на клиенти и нивните различни профили кои се во различни индустрии и географски региони.

Максималната изложеност на Друштвото на кредитен ризик е ограничена на евидентираната вредност на финансиските средства признаени на датата на Извештајот на финансиската состојба, кои се прикажани во следната табела (во 000 мкд):

| | 2020 | 2019 |
|---|------------------|------------------|
| Класи на финанс. средства - евидентирана вредност | | |
| Финансиски средства расположливи за продажба | | |
| Удели во капиталот во домашни котираани и некотираани друштва | 1,632,234 | 1,589,268 |
| Кредити и побарувања | | |
| Финансиски побарувања | 1,352 | 2,495 |
| Побарувања од купувачи, нето | 128,797 | 238,396 |
| Побарувања по камати на купувачите, нето | 1,919 | 1,978 |
| Побарувања од продажба на платежни картички | 152,403 | 172,396 |
| Побарувања од вработени | 8,219 | 7,960 |
| Останати побарувања | 45 | 4 |
| Парични средства и еквиваленти | 249,926 | 262,623 |
| | 2,174,895 | 2,275,120 |

3.3 Ризик од ликвидност

Претпазливо управување со ризик од ликвидност имплицира одржување на доволно готовина и ликвидни хартии од вредност, потоа расположливост на извори на средства преку соодветно обезбедување на кредити и можност за навремена наплата на износите на побарувања од купувачи во рамките на договорените услови. Како резултат на динамичниот карактер на дејноста на Друштвото, Раководството настојува да обезбеди флексибилни извори на средства преку расположливи кредитни линии.

Табелите во продолжение ја прикажуваат преостанатата договорена доспеаност на финансиските обврски на Друштвото.

Макпетрол АД, Скопје
Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Управување со финансиски ризици (продолжува)

Ризик од ликвидност (продолжува)

Табелите се подготвени врз основа на недисконтираните готовински текови на финансиските обврски (000 мкд).

| | 31 декември 2020 | | 31 декември 2019 | |
|-----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | Тековни До 1 год. | Нетековни | Тековни До 1 год. | Нетековни |
| Обврски од добавувачи | 392,803 | - | 448,216 | - |
| Дивиденди | 3,016 | - | 1,769 | - |
| Позајмици со камата | 1,982,878 | 120,000 | 2,185,463 | 150,000 |
| | 2,378,697 | 120,000 | 2,635,448 | 150,000 |

3.4 Пазарни ризици

Пазарен ризик е ризик од промени во пазарни цени, курсевите на странските валути и каматните стапки кои имаат влијание на приходите на Друштвото или на вредноста на финансиските инструменти. Целта на управување со пазарен ризик е управување и контрола на изложеноста на пазарен ризик во прифатливи рамки и оптимизирање на поврат на средствата.

Ризик од курсни разлики

Друштвото има деловни активности на меѓународните пазари, и е изложено на ризик од курсни разлики кој се јавува од изложеноста кон различни валути, посебно во однос на Еврото и Доларот. Друштвото не користи инструменти за обезбедување од ризик од курсни разлики. Раководството на Друштвото е одговорно за одржување на соодветна нето позиција за секоја валута поединечно, како и вкупно за сите валути. Сметководствената вредност на монетарните средства и обврски на Друштвото деноминирани во странски валути е како што следи (000 мкд):

| | 2020 | 2019 |
|-----------------|---------------|---------------|
| Средства | | |
| ЕУР | 987 | 4,152 |
| УСД | 13,375 | 74,925 |
| | 14,362 | 79,077 |
| Обврски | | |
| ЕУР | 61,204 | 50,343 |
| ГБП | 4,081 | 2,783 |
| УСД | 11,776 | 22,800 |
| | 77,061 | 75,926 |

Анализа на сензитивноста

| | Промени во | | 2020 | | 2019 | |
|-----|------------|------|-------|-------|---------------------------------|--|
| | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | Добивка или загуба (000 мкд) | |
| ЕУР | 1% | 1% | (602) | (462) | | |
| ГБП | 1% | 1% | (41) | (28) | | |
| УСД | 5% | 5% | 80 | 2,606 | | |

Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот за 1% во однос на ЕУР и други валути и 5% во однос на УСД. Негативен износ погоре означува намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај ако Денарот ја зголеми својата вредност во однос на странските валути за 1% во однос на ЕУР и други валути и 5% во однос на УСД. При намалување на вредноста на Денарот во однос на странските валути за 1% во однос на ЕУР и други валути и 5% во однос на УСД, ефектот врз добивката или останатиот капитал е еднаков, но со обратен предзнак, како што е прикажано во табелата погоре (во илјади Денари).

Ризик од каматни стапки врз паричните текови и објективната вредност

Друштвото е изложено на ефектите на флукуациите на пазарните каматни стапки врз неговата финансиска состојба и паричните текови. Раководството на Друштвото е во најголема мерка одговорно за дневно следење на состојбата на ризикот од нето каматни стапки и одредува лимити за намалување на потенцијалот од каматна неусогласеност. Постои значителна концентрација на позајмици со камата од локални финансиски институции на денот на известување. Флукуациите во пазарните каматни стапки, според кои средствата се позајмени, може да имаат обратен ефект врз успешноста во финансирањето на Друштвото. Во исто време, Друштвото нема значителни пласирања на своите средства во орочени депозити и високо ликвидни хартии од вредност, кои носат дополнителен приход од камата.

Макпетрол АД, Скопје
Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Управување со финансиски ризици (продолжува)

Пазарни ризици (продолжува)

| | 2020 (000 мкд) | 2019 (000 мкд) |
|--|-------------------|-------------------|
| Финансиски средства | | |
| <i>Некаматносни</i> | | |
| Фин. средства расположливи за продажба | 1,632,234 | 1,589,268 |
| Побарувања од купувачи, нето | 128,797 | 238,396 |
| Побарувања по камати на купувачите, нето | 1,919 | 1,978 |
| Побарувања од продажба на картички | 152,403 | 172,396 |
| Побарувања од вработени | 8,219 | 7,960 |
| Финансиски побарувања | 1,352 | 1,728 |
| Останати побарувања | 45 | 4 |
| Парични средства и еквиваленти | 249,926 | 262,623 |
| | 2,174,895 | 2,274,353 |
| <i>Со фиксна каматна стапка</i> | | |
| Финансиски побарувања | - | 767 |
| Парични средства и еквиваленти | - | - |
| | - | 767 |
| | 2,174,895 | 2,275,120 |
| Финансиски обврски | | |
| <i>Некаматносни</i> | | |
| Обврски од добавувачи | 392,803 | 448,216 |
| Дивиденди | 3,016 | 1,769 |
| | 395,819 | 449,985 |
| <i>Со фиксна каматна стапка</i> | | |
| Позајмици со камата | 1,902,878 | 2,335,463 |
| <i>Со варијабилна каматна стапка</i> | | |
| Позајмици со камата | 200,000 | - |
| | 2,498,697 | 2,785,448 |

Анализа на сензитивноста на каматни стапки

| (000 мкд) | Нето износ | 2% | 2020 |
|------------------------------|------------|---------|-------|
| Со променлива каматна стапка | (200,000) | (4,000) | 4,000 |
| | | | 2019 |
| Со променлива каматна стапка | - | - | -2% |

Позитивниот односно негативниот износ означува зголемување/намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку каматните стапки би биле повисоки/пониски за 2%.

3.5 Ризик при управување со капитал

Целите на Друштвото при управување со капиталот се овозможување на Друштвото да продолжи со своите деловни активности според принципот на континуитет со цел да обезбеди приход за акционерите и бенефиции за други заинтересирани лица, како и да одржи оптимална структура на капиталот со цел намалување на трошокот на капиталот.

Со цел да се одржи или прилагоди структурата на капиталот, Друштвото може да изврши корекција на износот на дивиденди исплатени на акционерите, да врати капитал на акционерите, да издаде нови акции или да продаде средства за да го намали долгот.

Показател на задолженост

Структурата на изворите на финансирање на Друштвото се состои од обврски, кои ги вклучуваат позајмиците обелоденети во Белешка 16, пари и парични еквиваленти и главнина, која се состои од уплатен капитал, ревалоризациони резерви, законски резерви и акумулирана добивка.

Макпетрол АД, Скопје
Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Управување со финансиски ризици (продолжува)

Ризик при управување со капитал (продолжува)

Раководството ја анализира структурата на изворите на финансирање на годишна основа како однос на нето обврските по позајмици во однос со вкупниот капитал. Нето обврските по кредити се пресметани како вкупни обврски по позајмици намалени за износот на паричните средства и паричните еквиваленти. Показателот на задолженоста на крајот на годината е прикажан како што следи:

| | 2020 (000 мкд) | 2019 (000 мкд) |
|--|-------------------|-------------------|
| Позајмици | 2,102,878 | 2,335,463 |
| Парични средства и парични еквиваленти | (249,926) | (262,623) |
| Нето обврски | 1,852,952 | 2,072,840 |
| Капитал – вкупно | 5,075,052 | 5,040,847 |
| | 0.37 | 0.41 |

3.6 Проценка на објективна вредност

Објективна вредност претставува вредност за која едно средство може да биде заменето или некоја обврска подмирена под нормални комерцијални услови. Објективната вредност се одредува врз основа на претпоставка на раководството, зависно од видот на средството или обврската.

3.6.1 Финансиски средства и обврски евидентирани по објективна вредност

Во следната табела се прикажани финансиските средства измерени според објективната вредност во Извештајот за финансиската состојба во согласност со хиерархијата на објективната вредност. Оваа хиерархија ги групира финансиските средства и обврски во три нивоа кои се базираат на значајноста на влезните податоци користени при мерењето на објективната вредност на финансиските средства. Хиерархијата според објективната вредност е одредена како што следи:

- Ниво 1: котирани цени (некоригирани) на активните пазари за идентични средства или обврски;
- Ниво 2: останати влезни податоци, покрај котирани цени, вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување за средството или обврската, или директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени); и
- Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување од пазарот.

Финансиските средства кои се евидентирани по објективна вредност во Извештајот за финансиската состојба се групирани според нивото на хиерархија на објективната вредност како што следи (во илјади Денари):

| 31 декември 2020 | Ниво 1 | Ниво 2 | Ниво 3 | Вкупно |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <i>Фин. средства расположливи за продажба</i> | | | | |
| Харт.од вред. кај котирани домашни друштва | 481,778 | - | - | 481,778 |
| Удели во капиталот на домашни некотирани субјекти | - | 1,150,456 | - | 1,150,456 |
| 31 декември 2019 | Ниво 1 | Ниво 2 | Ниво 3 | Вкупно |
| <i>Фин. средства расположливи за продажба</i> | | | | |
| Харт.од вред. кај котирани домашни друштва | 438,812 | - | - | 438,812 |
| Удели во капиталот на домашни некотирани субјекти | - | 1,150,456 | - | 1,150,456 |

Усогласувањето на салдата на овие средства помеѓу двата датуми на известување е објавено во Белешката 10.

Макпетрол АД, Скопје
Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Управување со финансиски ризици (продолжува)

3.6.2 Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективна вредност

Сметководствената и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во Извештајот за финансиска состојба не се евидентирани според објективна вредност се прикажани во табелата подолу:

| | Евидентирана вр. | | Објективна вр. | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| Средства | | | | |
| Финансиски побарувања | 1,352 | 2,495 | 1,352 | 2,495 |
| Побарувања од купувачи, нето | 128,797 | 238,396 | 128,797 | 238,396 |
| Побарувања од пресметани камати на купувачите, нето | 1,919 | 1,978 | 1,919 | 1,978 |
| Побарувања од продажба на платежни картички | 152,403 | 172,396 | 152,403 | 172,396 |
| Побарувања од вработени | 8,219 | 7,960 | 8,219 | 7,960 |
| Останати побарувања | 45 | 4 | 45 | 4 |
| Парични средства и еквиваленти | 249,926 | 262,623 | 249,926 | 262,623 |
| Вкупни средства | 542,661 | 685,852 | 542,661 | 685,852 |
| Обврски | | | | |
| Позајмици со камата | 2,102,878 | 2,335,463 | 2,102,878 | 2,335,463 |
| Обврски од добавувачи | 392,803 | 448,216 | 392,803 | 448,216 |
| Дивиденди | 3,016 | 1,769 | 3,016 | 1,769 |
| Вкупни обврски | 2,498,697 | 2,785,448 | 2,498,697 | 2,785,448 |

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се евидентираат по амортизирана набавна вредност намалена за резервирање поради оштетување. Нивната објективна вредност соодветствува на евидентираната вредност, поради нивната краткорочна достасаност.

Останати финансиски средства

Објективната вредност на монетарните средства што вклучуваат парични средства и еквиваленти се смета дека е приближна на нивната сметководствена вредност поради тоа што се со доспеаност помала од 3 месеци.

Обврски спрема доверителите и обврски по кредити

Сметководствената вредност на обврските спрема доверителите и обврските по кредити соодветствува на нивната објективна вредност, поради нивното краткорочно доспевање.

Макпетрол АД, Скопје
Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)

Значајни сметководствени процени (продолжува)

4 Значајни сметководствени проценки

При примената на сметководствените политики на Друштвото, опишани во Белешка 2 кон овие финансиски извештаи, од Раководството на Друштвото се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентираните износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засновуваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

Несигурност во оценките

Оштетување кај нефинансиски средства

При проценка на исправката на вредноста, Раководството го проценува надоместливиот износ на секое средство или групи кои генерираат готовина врз основа на очекуваните идни парични текови и примена на каматна стапка за нивно дисконтирање. Овие претпоставки, Друштвото ги проверува на годишно ниво. Несигурноста за проценка се однесува на претпоставки за идните резултати од работењето и утврдување на соодветна стапка за дисконтирање. Раководството на Компанијата го зеде во предвид целокупното влијание на КОВИД-19 при проценка на исправката на вредноста и смета дека нема ефект врз исправката на вредноста на средствата.

Употребен век на средствата што се амортизираат

Раководството врши редовна проверка на употребниот век на средствата што се амортизираат на 31 декември 2020 година. Раководството проценува дека утврдениот употребен век на средствата ја претставува очекуваната употребливост (корисност) на средствата. Евидентираните вредности на овие средства се анализирани во Белешка 5 и 6. Фактичките резултати, сепак, може да се разликуваат поради технолошка застареност, посебно во делот на ИТ опремата и софтверите.

Оштетување на побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања

Друштвото пресметува оштетување за побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања врз основа на процена на загуби кои резултираат од неможноста купувачите да ги подмират своите обврски. При процена на соодветноста на загубата поради оштетување за побарувањата од купувачи, дадените позајмици и останатите побарувања, процената се темели врз доспевањето на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање за клиентите. Ова подразбира правење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на парични средства. Доколку финансиските услови на клиентите се влошат, реалните отписи на тековно постоечките побарувања може да бидат повисоки од очекуваното, и може да го надминат нивото на загубите поради оштетувања кои се досега признати.

Залихи

Залихи се евидентираат по пониската помеѓу набавната вредност (цена на чинење) и нето реализационата вредност. При процената на нето реализационата вредност, клучни претпоставки кои ги користи Друштвото се проценетите трошоци за продажба и очекуваната продажна цена. Овие претпоставки, Друштвото ги проверува на годишно ниво. Друштвото ги зема предвид најобјективните докази / податоци кои се на располагање во периодот кога се правени оценките.

Објективна вредност на финансиски средства

Доколку пазарот на финансиски инструменти не е активен, Раководството ја утврдува објективната вредност со користење техники за проценка. Во примената на техниките за проценка, Раководството прави максимално искористување на пазарните инпути, и користи проценки и претпоставки кои се, колку што е можно, во согласност со податоците кои учесниците на пазарот ќе ги користат при определување на цената на инструментот. Во случај каде овие податоците не се видливи, Раководството ги проценува претпоставките на учесниците на пазарот при определување на цената на финансискиот инструмент. Овие проценки можат да се разликуваат од реалните цени кои можат да се постигнат во трансакција извршена под комерцијални услови на датумот на известување.

Макпетрол АД, Скопје
Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)

Значајни сметководствени процени (продолжува)

Резервирања

Резервирањата се проверуваат на секој датум на Извештајот за финансиската состојба и се коригираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна проценка. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската. Во текот на 2020 година не се направени промени во претходно користената претпоставка.

Макпетрол АД, Скопје
Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020
(Сите износи се во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

5 Недвижности, постројки и опрема

| | Земјиште | Градежни објекти | Опрема и останати средства | Аванси за, и инвест.во тек | Вкупно |
|--|----------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------|
| На 01 јануари 2019 година | | | | | |
| Набавна или ревалоризирана вредност | 976,434 | 4,228,949 | 2,504,738 | 400,578 | 8,110,699 |
| Исправка на вредноста | - | (2,205,700) | (1,887,562) | - | (4,093,262) |
| Нето евидентирана вредност | 976,434 | 2,023,249 | 617,176 | 400,578 | 4,017,437 |
| Промени во текот на 2019 година | | | | | |
| Почетна нето евидентирана вредност | 976,434 | 2,023,249 | 617,176 | 400,578 | 4,017,437 |
| Набавки, нето од пренос од инв. во тек | 2,216 | 261,657 | 154,607 | (157,387) | 261,093 |
| Трансфер од залихи | - | - | - | 500 | 500 |
| (Продажби и расходувања) – набавна вредност | (58,237) | (31,471) | (59,442) | - | (149,150) |
| Продажби и расходувања – исправка на вредноста | - | 27,909 | 58,497 | - | 86,406 |
| (Депрецијација) за годината | - | (105,135) | (127,321) | - | (232,456) |
| Останати промени | - | - | (39) | - | (39) |
| Крајна нето евидентирана вредност | 920,413 | 2,176,209 | 643,478 | 243,691 | 3,983,791 |
| Промени во текот на 2019 година | | | | | |
| На 31 декември 2019 година | | | | | |
| Набавна или ревалоризирана вредност | 920,413 | 4,459,135 | 2,599,864 | 243,691 | 8,223,103 |
| Исправка на вредноста | - | (2,282,926) | (1,956,386) | - | (4,239,312) |
| Нето евидентирана вредност | 920,413 | 2,176,209 | 643,478 | 243,691 | 3,983,791 |
| На 01 јануари 2020 година | | | | | |
| Набавна или ревалоризирана вредност | 920,413 | 4,459,135 | 2,599,864 | 243,691 | 8,223,103 |
| Исправка на вредноста | - | (2,282,926) | (1,956,386) | - | (4,239,312) |
| Нето евидентирана вредност | 920,413 | 2,176,209 | 643,478 | 243,691 | 3,983,791 |
| Промени во текот на 2020 година | | | | | |
| Почетна нето евидентирана вредност | 920,413 | 2,176,209 | 643,478 | 243,691 | 3,983,791 |
| Набавки, нето од пренос од инв. во тек | 1,771 | 152,896 | 196,736 | (61,358) | 290,045 |
| Трансфер во нематеријални средства (Бел. 6) | - | - | - | (599) | (599) |
| Корекции | - | - | (12) | - | (12) |
| (Продажби и расходувања) – набавна вредност | (905) | (3,977) | (51,702) | - | (56,584) |
| Продажби и расходувања – исправка на вредноста | - | 3,977 | 49,174 | - | 53,151 |
| (Депрецијација) за годината | - | (104,924) | (135,413) | - | (240,337) |
| Крајна нето евидентирана вредност | 921,279 | 2,224,181 | 702,261 | 181,734 | 4,029,455 |
| На 31 декември 2020 година | | | | | |
| Набавна или ревалоризирана вредност | 921,279 | 4,608,054 | 2,745,061 | 181,734 | 8,455,953 |
| Исправка на вредноста | - | (2,383,873) | (2,042,800) | - | (4,426,498) |
| Нето евидентирана вредност | 921,279 | 2,224,181 | 702,261 | 181,734 | 4,029,455 |

Продажби и расходувања

Во текот на 2020 година, Друштвото продаде дел од своето земјиште со нето евидентирана вредност од 905 илјади денари и расходува дел од своите постројки и опрема чија нето евидентирана вредност изнесува 2,504 илјади денари (2019: 62,744 илјади денари) (види Белешка 21). Продажната вредност на делот кој се однесува на продадените средства изнесува 2,858 илјади денари (2019: 146,408 илјади денари) (види Белешка 19).

Макпетрол АД, Скопје
 Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020
 (Сите износи се во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Недвижности, постројки и опрема (продолжува)

Инвестиции во тек

На 31 декември 2020 и 2019 година, авансите за, и инвестициите во тек се состојат од:

| | 2020 | 2019 |
|---|----------------|----------------|
| Вложувања во бензински станици и инсталации за деривати | 110,284 | 198,684 |
| Аванси на добавувачи | 22,957 | 10,748 |
| Вложувања во административна зграда | 13,428 | 18,320 |
| Вложување во Авио Сервис Скопје | 10,857 | - |
| Вложувања во Полнилница Миладиновци | 10,568 | 9,697 |
| Вложувања во хотел – Струга | 5,827 | - |
| Вложувања во објект Галичица | 3,748 | 3,748 |
| Вложувања во хотел – Маврово | 25 | 25 |
| Останати вложувања | 4,040 | 2,469 |
| | 181,734 | 243,691 |

Залог врз недвижности, постројки и опрема

Со состојба на 31 декември 2020, Друштвото има заложено дел од своите недвижности како обезбедување за позајмиците со камата и платежните гаранции кај домашни финансиски институции, како и за обезбедување за набавка на нафтени деривати. Нивната нето евидентирана вредност на датумот на известувањето изнесува 1,390,055 илјади денари, додека проценета вредност, утврдена од независни надворешни проценители, изнесува Еур 33,287,963 (2019: Еур 33,234,287) (види Белешка 16 и 25).

Собрание на акционери 2021

Макпетрол АД, Скопје
Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020
(Сите износи се во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

6 Нематеријални средства

| | Права и лиценци | Останато | Аванси за, и средства во подготовка | Вкупно |
|---|--------------------|---------------|---|----------------|
| На 01 јануари 2019 година | | | | |
| Набавна или ревалоризирана вредност | 78,338 | 12,135 | 764 | 91,237 |
| Исправка на вредноста | (71,180) | (12,135) | - | (83,315) |
| Нето евидентирана вредност | 7,158 | - | 764 | 7,922 |
| Промени во текот на 2019 година | | | | |
| Почетна нето евидентирана вредност | 7,158 | - | 764 | 7,922 |
| Набавки во текот на годината | - | - | 2,658 | 2,658 |
| Трансфер од средства во подготовка (Амортизација) за годината | 3,422 (5,452) | - | (3,422) | - (5,452) |
| Крајна нето евидентирана вредност | 5,128 | - | - | 5,128 |
| На 31 декември 2019 година | | | | |
| Набавна или ревалоризирана вредност | 81,760 | 12,135 | - | 93,895 |
| Исправка на вредноста | (76,632) | (12,135) | - | (88,767) |
| Нето евидентирана вредност | 5,128 | 12,135 | - | 17,263 |
| На 01 јануари 2020 година | | | | |
| Набавна или ревалоризирана вредност | 81,760 | 12,135 | - | 93,895 |
| Исправка на вредноста | (76,632) | (12,135) | - | (88,767) |
| Нето евидентирана вредност | 5,128 | - | - | 5,128 |
| Промени во текот на 2020 година | | | | |
| Почетна нето евидентирана вредност | 5,128 | - | - | 5,128 |
| Нето од пренос од инв. во тек | 1,984 | - | - | 1,984 |
| Трансфер од материјални средства (Бел. 5) (Амортизација) за годината | 599 (2,644) | - | - | 599 (2,644) |
| Крајна нето евидентирана вредност | 5,067 | - | - | 5,067 |
| На 31 декември 2020 година | | | | |
| Набавна или ревалоризирана вредност | 84,343 | 12,135 | - | 96,478 |
| Исправка на вредноста | (79,276) | (12,135) | - | (91,411) |
| Нето евидентирана вредност | 5,067 | - | - | 5,067 |

7 Вложувања во недвижности

| | 2020 | 2019 |
|---|---------------|---------------|
| Градежни објекти и производна хала- комплекс Млаз Богданци | | |
| Производна хала | 25,358 | 26,026 |
| Административни згради | 2,414 | 2,477 |
| | 27,772 | 28,503 |

Вложувањата во недвижности се евидентирани по нивната набавна вредност на датумот на стекнувањето на средствата. Промените во евидентираната вредност на овие вложувања за разгледуваните периоди е како што следи:

Макпетрол АД, Скопје
Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020
(Сите износи се во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Вложувања во недвижности (продолжува)

Вложувања во објект

| | |
|---|---------------|
| На 01 јануари 2019 | 28,234 |
| Набавки во текот на годината | 1,000 |
| (Депрецијација) за годината | (731) |
| На 31 декември 2019/ 01 јануари 2020 | 28,503 |
| (Депрецијација) за годината | (731) |
| На 31 декември 2020 | 27,772 |

8 Финансиски инструменти по категории

Евидентираните вредности на финансиските средства и обврски на Друштвото признаени на датумот на известувањето за објавените периоди можат исто така да бидат категоризирани на следниов начин:

| | 2020 | 2019 |
|---|------------------|------------------|
| Средства според Извештајот за финансиската состојба | | |
| Финансиски средства расположливи за продажба | | |
| Хартии од вредност и капитални удели во домашни котирани и некотирали друштва | 1,632,234 | 1,589,268 |
| | 1,632,234 | 1,589,268 |
| Кредити и побарувања | | |
| Финансиски побарувања | 1,352 | 2,495 |
| Побарувања од купувачи, нето | 128,797 | 238,396 |
| Побарувања од пресметани камати на купувачите, нето | 1,919 | 1,978 |
| Побарувања од продажба на платежни картички | 152,403 | 172,396 |
| Побарувања од вработени | 8,219 | 7,960 |
| Останати побарувања | 45 | 4 |
| Парични средства и еквиваленти | 249,926 | 262,623 |
| | 542,661 | 685,852 |
| | 2,174,895 | 2,275,120 |
| Обврски според Извештајот за финансиската состојба | | |
| Останати финансиски обврски по аморт. наб. вр. | | |
| Позајмици | 2,102,878 | 2,335,463 |
| Обврски спрема добавувачи | 392,803 | 448,216 |
| Обврски по дивиденди | 3,016 | 1,769 |
| | 2,498,697 | 2,785,448 |

9 Вложувања во подружници и придружени друштва

Подружници

Следната табела ја прикажува вредноста и учеството на Друштвото во капиталот на неговите подружници на датумите на известување:

| | % од учест. | Земја на основање | Валута | 31 декември 2020 | | 31 декември 2019 | |
|------------------|-------------|-------------------|--------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | | | | Износ во вал. | (000 МКД) | Износ во вал. | (000 МКД) |
| Макпетрол – | | | | | | | |
| Телма | 100.00 | Македонија | МКД | - | 200,310 | - | 200,310 |
| Шампион | | | | | | | |
| Макпетрол | 100.00 | Македонија | МКД | - | - | - | 372 |
| Пром-гас | 100.00 | Македонија | МКД | - | 10,000 | - | 10,000 |
| Макпетрол доо | 100.00 | Србија | УСД | 452,500 | 25,075 | 452,500 | 25,075 |
| Петролмак Грција | 100.00 | Грција | ЕУР | 810,000 | 49,856 | 810,000 | 49,856 |
| | | | | | 285,241 | | 285,613 |

Макпетрол АД, Скопје
Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020
(Сите износи се во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Вложување во подружници и придружени друштва (продолжува)

Во текот на 2020 година, Друштвото ја ликвидираше подружницата Шампион Макпетрол Дооел и призна расход во Извештајот за сеопфатна добивка во износ од 372 илјади денари (Белешка 21).

Придружени друштва

Следната табела ја прикажува вредноста и учеството на Друштвото во капиталот на придружените друштва на датумите на известување:

| | % од учест. | Земја на основање | Валута | 31 декември 2020 | | 31 декември 2019 | |
|-----------|----------------|----------------------|--------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
| | | | | Износ во валута | (000 МКД) | Износ во валута | (000 МКД) |
| Оилко КДА | 35.60 | Македонија | МКД | - | 536,118 | - | 536,118 |
| | | | | - | 536,118 | - | 536,118 |

Приходи од дивиденда

Во текот на 2020 година, Друштвото оствари приход од дивиденди од вложувањата во подружници и придружени друштва, како и од финансиските средства расположливи за продажба во вкупен износ од 98,144 илјади денари (2019: 118,106 илјади денари) (види Белешка 19).

10 Финансиски средства расположливи за продажба

| | 2020 | 2019 |
|---|------------------|------------------|
| <i>Вложувања во хартии од вредност во домашни финансиски институции (котирачки)</i> | | |
| Комерцијална Банка АД | 481,734 | 438,768 |
| <i>Вложувања во удели во капиталот на домашни правни субјекти (некотирачки)</i> | | |
| Вложувања во АД ГА-МА | 1,150,456 | 1,150,456 |
| Останати вложувања | 44 | 44 |
| | 1,632,234 | 1,589,268 |

Движењето на сметката на вложувања во финансиски средства расположливи за продажба за разгледуваните периоди е како што следи:

| | 2020 | 2019 |
|---|------------------|------------------|
| На 01 јануари | 1,589,268 | 1,483,756 |
| Промена на објективна вредност - признаено во останата сеопфатна добивка (ревалоризациони резерви) (Бел.15) | 42,966 | 105,512 |
| На 31 декември | 1,632,234 | 1,589,268 |

Вложувања во АД ГА-МА

Вложувањето во АД ГА-МА, Скопје, кое со состојба на 31 декември 2020 и 2019 година изнесува 1,150,456 илјади денари во целост се состои од паричен и непаричен влог. Непаричниот влог се состои од недвижности, постројки и опрема кои го сочинуваат Гасоводниот систем на Република Северна Македонија. Влогот е евидентиран според набавната вредност на средствата на датумот на вложувањето.

АД ГА-МА е акционерско друштво чии акционери се Република Северна Македонија и Макпетрол АД, Скопје. Основната главнина на АД ГА-МА е поделена на две обични акции со право на глас, од кои по една обична акција за секој поединечен акционер.

Владата на РСМ и Макпетрол АД Скопје имаат меѓусебни судски спорови во однос на сопственоста на ГА-МА АД Скопје.

Во Службен весник бр. 317 од 31 декември 2020 година, објавен е Закон за решавање на спорот помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Макпетрол АД Скопје по пат на спогодба. Согласно Спогодбата, која е дел од Законот, двете страни се согласни да ги прекинат и да ги завршат судските постапки кои се водат пред национални судови – Основен суд Скопје II Скопје.

Макпетрол АД, Скопје
 Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020
 (Сите износи се во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Финансиски средства расположливи за продажба (продолжува)

Согласно член 3 од Законот, двете страни се задолжуваат да склучат Спогодба за регулирање на меѓусебните односи, за што е постигната согласност помеѓу Владата на РСМ и Макпетрол АД Скопје пред Центарот за разрешување на спорови и преговори при Секретаријатот на Енергетската заедница во Виена на 05 ноември 2019 година. Согласно Спогодбата која е составен дел на Законот, двете страни се согласни да ја склучат Спогодбата, потоа да го известат судот за одрекување од тужбите и тужбените барања и за согласност за одрекување и откажување, за што судот ќе донесе формални решенија, со клаузула за правосилност и извршливост. Отакако ќе се обезбедат Решенијата, Макпетрол АД се обврзува да ја понуди на продажба својата акција во ГА-МА АД на Владата на РСМ за цена од 32,773,905 евра. Веднаш по приемот на понудата Владата на РСМ се обврзува да ја прифати понудата на Макпетрол АД да ја откупи неговата акција. Веднаш по прифаќање на понудата од страна на Владата на РСМ, договорните страни се согласни да потпишат договор за купопродажба. Владата на РСМ се обврзува да му го плати на Макпетрол АД утврдениот износ од 32,773,905 евра во денарска противвредност според средниот курс на НБРСМ на денот на плаќањето. Плаќањето по налог на Владата ќе го изврши Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности, Национални енергетски ресурси Скопје во државна сопственост. До датумот на овие посебни финансиски извештаи, се уште е во постапка потпишување на Спогодбата и меѓусебните судски спорови за утврдување на учеството на двата акционери во основната главнина на АД ГА-МА, се уште се во тек. Повеќе детали се објавени во Белешките 25 и 27 во продолжение на посебните финансиски извештаи.

11 Финансиски побарувања

| | 2020 | 2019 |
|--|--------------|--------------|
| Финансиски позајмици на физички лица и вработени | 711 | 1,849 |
| Финансиски позајмици на домашни правни субјекти | 641 | 646 |
| | 1,352 | 2,495 |
| Од кои: | | |
| Краткорочни финансиски побарувања | 530 | 1,468 |
| Долгорочни финансиски побарувања | 822 | 1,027 |
| | 1,352 | 2,495 |

Во текот на 2020 година, Друштвото одобри позајмици во износ од 711 илјади денари (2019: 1,779 илјади денари) и оствари прилив од наплата во износ од 1,854 илјади денари (2019: 2,457 илјади денари).

Старосна структура и квалитет на кредитното портфолио

Салдото на финансиските побарувања може да се анализира според следниве категории на кредитен ризик:

| | Недоспеани неоштетени | Доспеани неоштетени | Оштетени | Вкупно |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|----------|--------------|
| 31 декември 2020 | | | | |
| Набавна вредност | 1,352 | - | 34,725 | 36,077 |
| Исправка на вредност | - | - | (34,725) | (34,725) |
| Нето евидентирана вредност | 1,352 | - | - | 1,352 |
| 31 декември 2019 | | | | |
| Набавна вредност | 2,495 | - | 34,944 | 37,439 |
| Исправка на вредност | - | - | (34,944) | (34,944) |
| Нето евидентирана вредност | 2,495 | - | - | 2,495 |

Резервирање поради оштетување и отписи поради ненаплатливост

Движењето на сметката на резервирањата поради оштетување на финансиските побарувања во текот на 2020 и 2019 година е како што следи:

| | 2020 | 2019 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| На 01 јануари | 34,944 | 35,079 |
| Отпис на резервација | (219) | (135) |
| На 31 декември | 34,725 | 34,944 |

Собрание на акционери 2021

Макпетрол АД, Скопје
Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020
(Сите износи се во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

12 Залихи

| | 2020 | 2019 |
|--|----------------|----------------|
| Деривати и останати трговски стоки | 554,294 | 760,985 |
| Ситен инвентар и резервни делови | 154,057 | 180,298 |
| Недовршено производство и готови производи | 122,391 | 13,626 |
| | 830,742 | 954,909 |

Движењето на сметката на исправката на вредноста на залихите на деривати и трговски стоки во текот на 2020 и 2019 година е како што следи:

| | 2020 | 2019 |
|---|---------------|---------------|
| На 01 јануари | 41,679 | 34,684 |
| Расход од обезвреднување на залихи (Бел. 21) | 905 | 7,058 |
| Приход од исправка на вредноста на залихите (Бел. 19) | (936) | (63) |
| На 31 декември | 41,648 | 41,679 |

13 Побарувања од купувачи и останати побарувања

| | 2020 | 2019 |
|--|----------------|----------------|
| Побарувања од купувачи | | |
| Домашни купувачи | 378,416 | 387,455 |
| Странски купувачи | 10,663 | 75,030 |
| Поврзани субјекти | 16,421 | 47,758 |
| | 405,500 | 510,243 |
| Намалено за: резервирање поради оштетување | (276,703) | (271,847) |
| | 128,797 | 238,396 |
| Побарувања за пресметани камати | | |
| Побарувања од пресметани камати на купувачите | 449,491 | 449,071 |
| Намалено за: резервирање поради оштетување по камати | (447,572) | (447,093) |
| | 1,919 | 1,978 |
| Останати тековни побарувања | | |
| Побарувања од продажба на платежни картички за полнење на нафтени деривати | 152,403 | 172,396 |
| Аванси на добавувачи | 112,054 | 244,564 |
| Побарувања за припејд картички за гориво | 83,818 | 82,523 |
| Однапред платени трошоци | 70,006 | 96,764 |
| Побарувања од вработени | 8,219 | 7,960 |
| Побарувања од државата по основ на акцизи | - | 23 |
| Останати побарувања | 45 | 4 |
| | 426,545 | 604,234 |
| Намалено за: резервирање поради оштетување на останати побарувања | (5,022) | (2,287) |
| | 421,523 | 601,947 |
| | 552,239 | 842,321 |

Старосна структура и квалитет на портфолиото на побарувањата од купувачи и побарувања за пресметани камати

Салдото на побарувањата од купувачите и побарувања за пресметани камати може да се анализира според следниве категории на кредитен ризик:

| 31 декември 2020 | Недоспеани неоштетени | Доспеани неоштетени | Оштетени | Вкупно |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------|----------------|
| Набавна вредност | 122,379 | 8,337 | 724,275 | 854,991 |
| Исправка на вредност | - | - | (724,275) | (724,275) |
| Нето евидентирана вредност | 122,379 | 8,337 | - | 130,716 |

Макпетрол АД, Скопје
Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020
(Сите износи се во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Побарувања од купувачи и останати побарувања (продолжува)

| 31 декември 2019 | Недоспеани неоштетени | Доспеани неоштетени | Оштетени | Вкупно |
|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------|
| Набавна вредност | 230,499 | 9,875 | 718,940 | 959,314 |
| Исправка на вредност | - | - | (718,940) | (718,940) |
| Нето евидентирана вредност | 230,499 | 9,875 | - | 240,374 |

Анализата на старосната структура на доспеаните неоштетени побарувања од купувачите и побарувања за пресметани камати е како што следи:

| | 2020 | 2019 |
|------------------|--------------|--------------|
| Од 1 - 3 месеци | 1,330 | 5,259 |
| Од 3 - 6 месеци | 2,686 | 2,484 |
| Од 6 - 12 месеци | 1,508 | 1,395 |
| Над 1 година | 2,813 | 737 |
| | 8,337 | 9,875 |

Резервирање поради оштетување и отписи поради ненаплатливост

Движењето на сметката на резервирањата од оштетувања на побарувања од купувачи, побарувањата за камати и останатите побарувања во текот на 2020 и 2019 година е како што следи:

| | Купувачи | | Камати и останати побарувања | | Вкупно | |
|--------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| На 01 јануари | 271,847 | 272,639 | 449,380 | 481,900 | 721,227 | 754,539 |
| Тековни оштетувања (бел.21) | 5,780 | 39,266 | 3,854 | 1,498 | 9,634 | 40,764 |
| Отпис на резервации | - | (48,384) | - | (19,374) | - | (67,758) |
| Интерен трансфер | - | 14,657 | - | (14,657) | - | - |
| Интерен трансфер | 97 | (2,287) | - | 2,287 | 97 | - |
| Ослобод.на резервации (бел.19) | (1,021) | (4,044) | (640) | (2,274) | (1,661) | (6,318) |
| На 31 декември | 276,703 | 271,847 | 452,594 | 449,380 | 729,297 | 721,227 |

Во текот на 2020 година, Друштвото изврши директен отпис на целосно ненаплатливи побарувањата од купувачи и останати побарувања во износ од 81 илјади денари (2019: 420 илјади денари) (види Белешка 21).

14 Парични средства и еквиваленти

| | 2020 | 2019 |
|---|----------------|----------------|
| Денарски и девизни сметки кај домашни банки | 144,223 | 115,832 |
| Готовина во благајна | 995 | 3,024 |
| Парични еквиваленти – вредносни картички | 65,024 | 117,841 |
| Останати средства | 39,684 | 25,926 |
| | 249,926 | 262,623 |

15 Капитал

Акционерски капитал

На 31 декември 2020 и 2019 година регистрираниот акционерски капитал на Друштвото изнесува 3,483,842 илјади денари, (денарска противвредност на 57,459,792 Евра). Истиот е поделен на 112,382 запишани и во целост платени обични акции со право на глас со номинална вредност од 511.29 Евра по акција.

Имателите на обичните акции имаат право на глас во Собранието на Друштвото, право на исплата на дел од добивката и право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата односно стечајната маса на Друштвото. Согласно акционерската книга на Друштвото, на 31 декември 2020 и 2019 нема ограничувања на правата засновани на закон и/или Одлука на надлежен орган во однос на тргување со истите.

Собрание на акционери 2021

Макпетрол АД, Скопје
Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020
(Сите износи се во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Капитал (продолжува)

Структурата на акционерскиот капитал на датумите на известување е како што следи:

| | 31 декември 2020 | 31 декември 2019 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| Домашни правни лица | 39.28% | 37.27% |
| Домашни физички лица | 59.50% | 61.43% |
| Странски правни лица | 0.40% | 0.42% |
| Странски физички лица | 0.82% | 0.88% |
| | 100.00% | 100.00% |

Прегледот на движењето на акционерскиот капитал во текот на 2020 и 2019 година е како што следи:

| | Број на акции | | | Износ (000 мкд) | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|---------|------------------|
| | емитирани | Сопствени | во оптек | емитирани | сопствени | премија | во оптек |
| 01 јан.2019 | 112,382 | (8,268) | 104,114 | 3,483,842 | (256,308) | - | 3,227,534 |
| Откуп на сопств.акции | - | (2,016) | (2,016) | - | (62,496) | - | (62,496) |
| 31 дек. 2019 | 112,382 | (10,284) | 102,098 | 3,483,842 | (318,804) | - | 3,165,038 |
| 01 јан.2020 | 112,382 | (10,284) | 102,098 | 3,483,842 | (318,804) | - | 3,165,038 |
| Откуп на сопств.акции | - | (954) | (954) | - | (29,574) | - | (29,574) |
| 31 дек. 2020 | 112,382 | (11,238) | 101,144 | 3,483,842 | (348,378) | - | 3,135,464 |

Во текот на 2020 година Друштвото откупи 954 сопствени акции (2019: 2,016 сопствени акции) за износ од 70,174 илјади Денари (2019: 146,384 илјади Денари).

Резерви

Движењето на сметката на резервите во текот на 2020 и 2019 година е како што следи:

| | Законски резерви | Статутарни резерви за откуп на сопст. акции | Ревалоризациони резерви | Вкупно |
|---|------------------|---|-------------------------|----------------|
| На 01 јануари 2019 | 33,929 | 301,476 | 85,128 | 420,533 |
| Распоред на акум.добивка | 38,907 | 154,832 | - | 193,739 |
| Ефект од промена на објект.вред.на влож.увања (Б.10) | - | - | 105,512 | 105,512 |
| На 31 дек. 2019/ 01 јануари 2020 | 72,836 | 456,308 | 190,640 | 719,784 |
| Распоред на акум.добивка | 43,908 | (91,716) | - | (47,808) |
| Ефект од промена на објект.вред.на вложувањата (бел.10) | - | - | 42,966 | 42,966 |
| На 31 декември 2020 | 116,744 | 364,592 | 233,606 | 714,942 |

Дивиденди

Во текот на 2020 Друштвото распредели дел од акумулираните добивки за дивиденди и награди во вкупен износ од 288,108 илјади денари (2019: 192,748 илјади денари).

Макпетрол АД, Скопје
Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020
(Сите износи се во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

16 Позајмици

| | 2020 | 2019 |
|---|------------------|------------------|
| Долгорочни позајмици со камата од домашни банки | | |
| Позајмици со фиксна каматна стапка | 120,000 | 150,000 |
| Краткорочни позајмици со камата од домашни банки | | |
| Краткорочни кредити од домашни банки со фиксна каматна стапка | 1,782,878 | 2,185,463 |
| Краткорочни кредити од домашни банки со варијабилна стапка | 200,000 | - |
| | 2,102,878 | 2,335,463 |

Во текот на 2020 година, Друштвото позајми краткорочни средства во вкупен износ од 7,641,049 илјади денари (2019: 7,111,508 илјади денари) и отплати дел од вкупните позајмици во износ од 7,873,634 илјади денари (2019: 7,412,325 илјади денари). Отплатата на позајмиците е гарантирана со хипотека и залог врз дел од недвижностите, постројките и опремата на Друштвото (Белешки 5 и 25).

17 Обврски кон добавувачи и останати обврски

| | 2020 | 2019 |
|--|------------------|------------------|
| Добавувачи | | |
| Домашни добавувачи | 285,694 | 337,704 |
| Странски добавувачи | 73,661 | 73,758 |
| Поврзани субјекти | 33,448 | 36,754 |
| | 392,803 | 448,216 |
| Останати тековни обврски | | |
| Побарувања од продажба на платежни картички за полнење на нафтени деривати | 178,577 | 230,099 |
| Обврски за акцизи | 118,122 | 38,469 |
| Примени аванси од купувачи | 92,837 | 115,222 |
| Плати, персонален данок и придонеси од плати | 90,213 | 90,738 |
| Обврски за издадени припејд картички за гориво | 66,618 | 65,522 |
| Обврски за ДДВ | 48,798 | 41,138 |
| Пресметани трошоци | 33,026 | 59,893 |
| Обврски за отпремнини | 2,818 | 2,103 |
| Обврски по дивиденди | 3,016 | 1,769 |
| Останато | 210 | 6 |
| | 634,235 | 644,959 |
| Вкупно добавувачи и останати обврски | 1,027,038 | 1,093,175 |

18 Приходи од продажби

| | 2020 | 2019 |
|--|-------------------|-------------------|
| Трговска стока | 16,426,332 | 22,325,747 |
| Надомест за задолжителни стокови резерви | 54,462 | 29,756 |
| Наем | 49,058 | 51,056 |
| Угостителство | 15,628 | 35,977 |
| Услуги | 13,349 | 15,804 |
| Готови производи | 1,759 | 587 |
| Останати приходи од продажба | 2,128 | 1,447 |
| Вкупно приходи од продажба | 16,562,716 | 22,460,374 |
| Од кои: | | |
| Приходи од продажба на домашен пазар | 16,250,704 | 21,206,736 |
| Приходи од продажба на странски пазар | 312,012 | 1,253,638 |
| Вкупно приходи од продажба | 16,562,716 | 22,460,374 |
| Од кои: | | |
| Приходи од продажба на мало | 14,232,386 | 18,988,784 |
| Приходи од продажба на големо | 2,330,330 | 3,471,590 |
| Вкупно приходи од продажба | 16,562,716 | 22,460,374 |

Макпетрол АД, Скопје
 Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020
 (Сите износи се во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

19 Останати деловни приходи

| | 2020 | 2019 |
|---|----------------|----------------|
| Приходи од дивиденди (Бел. 9) | 98,144 | 118,106 |
| Приходи од отпис на обврски и вишоци по попис | 36,220 | 82,819 |
| Приходи од добиени работи | 26,533 | 21,620 |
| Продажба на недвижности, постројки и опрема (Бел. 5) | 2,858 | 146,408 |
| Ослободување на резервации од оштетув.на побарув. (Бел. 13) | 1,661 | 6,318 |
| Приход од исправка на вредноста на залихите (Бел. 12) | 936 | 63 |
| Останато | 21,529 | 34,386 |
| Вкупно останати деловни приходи | 187,881 | 409,720 |

20 Трошоци за користи на вработените

| | 2020 | 2019 |
|--|------------------|------------------|
| Бруто плати | 1,079,871 | 1,000,694 |
| Останати со закон утврдени надоместоци | 48,989 | 51,185 |
| Отпремнини при пензионирање | 2,818 | 2,103 |
| | 1,131,678 | 1,053,982 |

Останатите со закон утврдени надоместоци спрема вработените се однесуваат главно на надоместоците за регреси за годишен одмор, отпремнини при пензионирање, разни видови помош и сл.

21 Останати деловни трошоци

| | 2020 | 2019 |
|--|----------------|----------------|
| Транспортни услуги | 267,603 | 287,376 |
| Промоција, пропаганда, реклами и репрезентација | 104,718 | 105,811 |
| Останати услуги | 85,872 | 88,553 |
| Услуги за одржување и заштита | 77,687 | 78,645 |
| Премии за осигурување | 45,505 | 44,772 |
| Банкарски и трошоци на платниот промет | 36,833 | 45,029 |
| Наемнини | 29,554 | 30,419 |
| Кусоци на залихи | 26,274 | 41,666 |
| ПТТ услуги | 25,458 | 25,895 |
| Донации | 13,094 | 15,838 |
| Други даноци, придонеси и членарини | 11,856 | 12,253 |
| Загуби од оштетување на побарувањата (Бел.13) | 9,634 | 40,764 |
| Неотпишана вред. на продадена и расходувана опрема (Бел.5) | 2,540 | 62,744 |
| Вредносно усогласување на залихи (Бел. 12) | 905 | 7,058 |
| Расход од отпис на ненаплатливи побарувања (Бел.13) | 81 | 420 |
| Вредносно усогласување на вложувања во подружници (Бел.9) | 372 | - |
| Останати трошоци | 30,234 | 39,111 |
| Вкупно останати деловни трошоци | 768,220 | 926,354 |

Макпетрол АД, Скопје
Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020
(Сите износи се во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

22 Финансиски приходи и расходи

| | 2020 | 2019 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Приходи | | |
| Приходи од камати | 4,398 | 21,989 |
| Позитивни курсни разлики | 1,643 | 5,158 |
| | 6,041 | 27,147 |
| Расходи | | |
| Расходи по камати | (55,572) | (81,552) |
| Негативни курсни разлики | (1,505) | (3,256) |
| | (57,077) | (84,808) |
| Финансиски (расходи), нето | (51,036) | (57,661) |

23 Данок на добивка

Усогласувањето на вкупниот даночен трошок според Извештајот за сеопфатната добивка за 2020 и 2019 е како што следи:

| | 2020 | 2019 |
|---|----------------|----------------|
| Добивка пред оданочување: | 381,053 | 969,528 |
| Усогласување за: | | |
| Неодбитни трошоци за даночни цели | 61,765 | 79,771 |
| Даночен кредит за наплатени побарувања | (6,514) | (7,069) |
| Даночен кредит за вратен дел од заем | (843) | (1,249) |
| Даночен кредит за дивиденда | (98,144) | (118,106) |
| Основа за оданочување | 337,317 | 922,875 |
| Даночна стапка | 10% | 10% |
| Тековен даночен трошок | 33,732 | 92,288 |
| Намалување на пресметаниот данок на добивка | (2,200) | (911) |
| Данок на добивка | 31,532 | 91,377 |

24 Заработувачка по акција

Заработувачката по акција (основна и разводнета) е пресметана по пат на делење на добивката која припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции), со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

| | 2020 | 2019 |
|--|--------------|--------------|
| Добивка која припаѓа на имателите на обични акции | 349,521 | 878,151 |
| Пондерирани просечен број на обични акции во оптек | 101,732 | 103,683 |
| Заработувачка по акција – основна и разводнета (денари по акција) | 3,436 | 8,470 |

25 Неизвесни и преземени обврски

Судски спорови

Со состојба на 31 декември 2020 судските постапки покренати против Друштвото изнесуваат 2,396,992 илјади денари (2019: 2,628,071 илјади денари). Од овој износ, 2,355,509 илјади денари се однесуваат на судски спор покренат од Владата на Република Северна Македонија. Судскиот спор се однесува на утврдување на учеството на Република Северна Македонија и Макпетрол АД во основната главнина на АД Гама. Како што е подетално обелоденето во Белешката 10 кон овие посебни финансиски извештаи, согласно донесениот Закон за решавање на спорот помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Макпетрол АД Скопје по пат на спогодба, постапката за потпишување на Спогодбата и разрешување на меѓусебните судски спорови се уште е во тек.

Макпетрол АД, Скопје
Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020
(Сите износи се во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Неизвесни и преземени обврски (продолжува)

На датумот на овие финансиски извештаи, не се евидентирани резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на Друштвото, редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на тековните судски спорови. Иако резултатот од оваа проблематика не може секогаш со сигурност да се утврди, Раководството на Друштвото верува дека истите нема да резултираат во материјално значајни обврски.

Заложени средства

Со состојба на 31 декември 2020 и 2019 година, Друштвото има залог врз дел од своите недвижности, постројки и опрема како обезбедување на банкарските кредити и договори за набавка на нафтени деривати (Белешки 5 и 16). Прегледот на нето евидентираната вредност и проценетата вредност на дадените хипотеки со состојба на 31 декември 2020 и 2019 година е како што следи:

| Примател на залогот | Опис на недвижноста | Нето евидентирана вредност (МКД) | 31 декември 2020 | | Нето евидентирани вредност (МКД) | 31 декември 2019 | |
|------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | Проценет Износ (во МКД) | Проценет Износ (во ЕУР) | | Проценет Износ (во МКД) | Проценет Износ (во ЕУР) |
| Халк Банка | Бензински Станици, хотел Струга. | 446,344,959 | 676,188,018 | 10,960,353 | 431,429,995 | 670,603,579 | 10,906,677 |
| Комерцијална Банка АД Скопје | Управна зграда, административни и објекти, хотел Маврово, останат недвижен имот, опрема, инвентар, енергетски постројки | 308,061,315 | 1,377,479,571 | 22,327,610 | 312,969,123 | 1,372,826,498 | 22,327,610 |
| | | 754,406,274 | 2,053,667,589 | 33,287,963 | 744,399,118 | 2,043,430,077 | 33,234,287 |

Долгорочни и краткорочни гаранции

Со состојба на 31 декември 2020, Друштвото има преземени обврски по долгорочни и краткорочни денарски и девизни гаранции издадени од страна на неколку домашни банки во вкупен износ од 182,105 илјади денари (2019: 184,051 илјади денари)

Даночни обврски

Финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Друштвото подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во периодот од 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година и можат да произлезат дополнителни даноци и трошоци. Врз основа на проценката на Раководството на денот на овие посебни финансиски извештаи не постојат услови за дополнителни потенцијални обврски по тој основ.

Согласно измените во законот за данок на добивка во 2019 година и Правилникот за формата и содржината на извештајот за трансферни цени (Службен весник на РСМ бр. 59/2019), Друштвото има обврска да изготви извештај за трансферни цени за 2020 година најдоцна до 30 септември 2021 година. До датумот на овој извештај, Друштвото нема изготвено извештај за трансферни цени. Друштвото спроведува редовна проценка на потенцијалните даночни ефекти што се очекува да произлезат од новите барања за трансферни цени. Раководството на Друштвото оценува дека таквите износи што можат да се појават нема да имаат никаков материјален ефект врз финансиските извештаи и пријавените даноци.

Макпетрол АД, Скопје
Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020
(Сите износи се во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

26 Трансакции со поврзани субјекти

Следната табела ги прикажува обемот и салдата од трансакциите со поврзаните субјекти со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2020 и 2019 година.

| 2020 | Побарувања | Обврски | Приходи | Расходи |
|--|------------|---------|---------|---------|
| Подружници | | | | |
| ТВ канал Макпетрол – Телма | 303 | 5,890 | 3,629 | 59,908 |
| Пром Гас | 2,708 | - | 412,993 | - |
| Макпетрол доо Белград | 784 | 181 | - | 21,188 |
| Петролмак Грција | 95 | 3,219 | 103 | 49,822 |
| Придружени друштва | | | | |
| Оилко КДА | 8,135 | 16,689 | 100,782 | 331,926 |
| Субјекти каде Друштвото има подеднакво учество во капиталот | | | | |
| Гама ад | 3,685 | 7,469 | 24,037 | 68,062 |
| Клучен раководен кадар | | | | |
| Клучен раководен кадар – побарувања | 711 | - | - | - |
| Краткор.користи за клучен раководен кадар | - | - | - | 60,368 |
| | Побарувања | Обврски | Приходи | Расходи |
| 2019 | | | | |
| Подружници | | | | |
| ТВ канал Макпетрол – Телма | 1,484 | 5,881 | 5,350 | 59,871 |
| Шампион Макпетрол | - | - | 111 | 1,789 |
| Пром Гас | 23,613 | - | 447,426 | - |
| Макпетрол доо Белград | 1,429 | 154 | 301 | 16,207 |
| Петролмак Грција | 2,346 | 2,016 | 1 | 52,934 |
| Придружени друштва | | | | |
| Оилко КДА | 14,797 | 20,673 | 113,228 | 378,850 |
| Субјекти каде Друштвото има подеднакво учество во капиталот | | | | |
| Гама ад | 4,128 | 8,049 | 30,943 | 53,608 |
| Клучен раководен кадар | | | | |
| Клучен раководен кадар – побарувања | 1,487 | - | - | - |
| Краткор.користи за клучен раководен кадар | - | - | - | 51,359 |

27 Настани по период на известување

По 31 декември 2020 година - датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие посебни финансиски извештаи, следниве настани се материјално значајни за објавување во овие посебни финансиски извештаи:

- Како што е подетално обелоденето во Белешките 10 и 25 кон овие посебни финансиски извештаи, согласно донесениот Закон за решавање на спорот помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Макпетрол АД Скопје по пат на спогодба, постапката за потпишување на Спогодбата и разрешување на меѓусебните судски спорови поврзани со вложувањето во ГА-МА АД Скопје, се уште е во тек. Раководството на Друштвото смета дека овој настан е некорективен настан по периодот на известување.

„ МАКПЕТРОЛ “ А.Д. – СКОПЈЕ
XXV СОБРАНИЕ
Бр. 0201-
26.5.2021 год.

ПРЕДЛОГ

Врз основа на членовите 383 и 384 од Законот за трговските друштва и членот 35 од Статутот на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, Собранието на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје на XXV. седница, одржана на 26.5.2021 година, донесе

О Д Л У К А

за усвојување на Годишната сметка, Посебните финансиски извештаи на Друштвото, за периодот од 1.1.2020 до 31.12.2020 година и Извештајот на независниот ревизор

Член 1

Се усвојува Годишната сметка, Посебните финансиски извештаи на Друштвото, за периодот од 1.1.2020 до 31.12.2020 година и Извештајот на независниот ревизор, со следниве резултати :

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Вкупен приход | 16.756.637.902 ден. |
| 2. Вкупен расход | 16.375.585.054 ден. |
| 3. Добивка пред оданочување | 381.052.848 ден. |
| 4. Данок на добивка | 31.531.695 ден. |
| 5. Добивка по оданочување | 349.521.153 ден. |

Годишната сметка, посебните Финансиски извештаи и Извештајот на независниот ревизор од ставот 1 на овој член, се составен дел на оваа Одлука.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ



2020

КОНСОЛИДИРАНА ГОДИШНА СМЕТКА

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------|--|---------|-----|--|--|-----------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | _ _ _ _ | _ _ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Период | | | | Контролор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| _ _ | 0 4 0 5 7 6 4 3 | | | | | | | | | | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 2 3 | 4 5 6 7 8 9 10 11 | | | | | | | | | | 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид работа | Идентификационен број (ЕМБС) | | | | | | | | | | Резервни кодекси | | | | | | | | | | | | | | | |

Назив на друштвото **Макпетрол А.Д. Скопје**

Адреса, седиште и телефон ул. Св. Кирил и Методиј број 4 Скопје 3146-117

Адреса за е-пошта **normativa@makpetrol.com.mk**

Единствен даночен број **4 0 3 0 9 5 4 2 5 8 0 9 3**

**БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА
(ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА)**

на ден 31.12. 2020 година

(во денари)

| Реден број | ПОЗИЦИЈА | Ознака на АОП | Број на белешка | Износ | |
|------------|---|---------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| | | | | Тековна година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | АКТИВА: | | | | |
| | A. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031) | 001 | | 6.372.349.797 | 6.289.795.589 |
| 2. | I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008) | 002 | | 5.804.923 | 7.605.252 |
| 3. | Издатоци за развој | 003 | | 0 | 0 |
| 4. | Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права | 004 | | 5.804.923 | 7.605.252 |
| 5. | Гудвил | 005 | | 0 | 0 |
| 6. | Аванси за набавка на нематеријални средства | 006 | | 0 | 0 |
| 7. | Нематеријални средства во подготовка | 007 | | 0 | 0 |
| 8. | Останати нематеријални средства | 008 | | 0 | 0 |
| 9. | II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019) | 009 | | 4.081.783.814 | 4.046.986.694 |
| 10. | Недвижности (011+012) | 010 | | 3.155.502.630 | 3.106.754.052 |
| 10.a. | Земјиште | 011 | | 921.278.826 | 920.413.458 |
| 10.б. | Градежни објекти | 012 | | 2.234.223.804 | 2.186.340.594 |
| 11. | Постројки и опрема | 013 | | 375.598.333 | 401.261.460 |
| 12. | Транспортни средства | 014 | | 52.401.368 | 45.544.683 |
| 13. | Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел | 015 | | 309.758.265 | 242.946.432 |

| Реден број | ПОЗИЦИЈА | Ознака на АОП | Број на белешка | Износ | |
|------------|---|---------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| | | | | Тековна година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14. | Биолошки средства | 016 | | | |
| 15. | Аванси за набавка на материјални средства | 017 | | 22.957.179 | 10.748.172 |
| 16. | Материјални средства во подготовка | 018 | | 158.777.208 | 232.943.064 |
| 17. | Останати материјални средства | 019 | | 6.788.831 | 6.788.831 |
| 18. | III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ | 020 | | 27.771.860 | 28.502.672 |
| 19. | IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030) | 021 | | 2.256.989.200 | 2.206.700.971 |
| 20. | Вложувања во подружници | 022 | | | |
| 21. | Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања | 023 | | 623.129.350 | 614.465.961 |
| 22. | Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва | 024 | | 0 | |
| 23. | Побарувања по дадени долгорочни заеми | 025 | | 1.625.952 | 2.967.112 |
| 24. | Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029) | 026 | | 1.632.233.898 | 1.589.267.898 |
| 24.а. | Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање | 027 | | | |
| 24.б. | Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба | 028 | | 1.632.233.898 | 1.589.267.898 |
| 24.в. | Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата | 029 | | | |
| 25. | Останати долгорочни финансиски средства | 030 | | | |
| 26. | V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034) | 031 | | 0 | 0 |
| 27. | Побарувања од поврзани друштва | 032 | | | |
| 28. | Побарувања од купувачи | 033 | | | |
| 29. | Останати долгорочни побарувања | 034 | | | |
| 30. | VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА | 035 | | | |
| 31. | Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059) | 036 | | 1.653.760.591 | 1.984.192.826 |
| 32. | I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043) | 037 | | 844.820.722 | 972.024.269 |
| 33. | Залихи на суровини и материјали | 038 | | 153.983.321 | 180.225.003 |
| 34. | Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми | 039 | | 96.869 | 150.144 |
| 35. | Залихи на недовршени производи и полупроизводи | 040 | | 44.414 | 12.950.406 |
| 36. | Залихи на готови производи | 041 | | 122.345.319 | 673.823 |
| 37. | Залихи на трговски стоки | 042 | | 568.350.799 | 778.024.893 |
| 38. | Залихи на биолошки средства | 043 | | | |

| Реден број | ПОЗИЦИЈА | Ознака на АОП | Број на белешка | ИЗНОС | |
|------------|---|---------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| | | | | Тековна година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 39. | II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ) НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА | 044 | | 3.722.134 | 3.722.134 |
| 40. | III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051) | 045 | | 528.557.916 | 731.527.690 |
| 41. | Побарувања од поврзани друштва | 046 | | 11.819.977 | 18.884.224 |
| 42. | Побарувања од купувачи | 047 | | 333.691.330 | 455.784.257 |
| 43. | Побарувања за дадени аванси на добавувачи | 048 | | 112.131.347 | 244.574.709 |
| 44. | Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати) | 049 | | 58.936.312 | 468.754 |
| 45. | Побарувања од вработените | 050 | | 8.505.072 | 8.223.021 |
| 46. | Останати краткорочни побарувања | 051 | | 3.473.878 | 3.592.725 |
| 47. | IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058) | 052 | | 247 | 247 |
| 48. | Вложувања во хартии од вредност (054+055) | 053 | | 247 | 247 |
| 48.а. | Вложувања кои се чуваат до доспевање | 054 | | | |
| 48.б. | Вложувања според објективната вредност преку добивката или загубата | 055 | | 247 | 247 |
| 49. | Побарувања по дадени заеми на поврзани друштва | 056 | | | |
| 50. | Побарувања по дадени заеми | 057 | | | |
| 51. | Останати краткорочни финансиски средства | 058 | | | |
| 52. | V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061) | 059 | | 280.381.706 | 280.640.620 |
| 52.а. | Парични средства | 060 | | 215.358.206 | 162.780.120 |
| 52.б. | Парични еквиваленти | 061 | | 65.023.500 | 117.860.500 |
| 53. | VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР) | 062 | | 177.927.243 | 212.369.601 |
| 54. | ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062) | 063 | | 8.207.759.765 | 8.490.080.150 |
| 55. | V. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА | 064 | | 2.525.568.347 | 2.521.630.561 |
| 56. | ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078) | 065 | | 5.033.775.238 | 5.000.278.557 |
| 57. | I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА | 066 | | 3.483.842.000 | 3.483.842.000 |
| 58. | II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ | 067 | | 0 | |
| 59. | III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-) | 068 | | 348.378.000 | 318.804.000 |
| 60. | IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-) | 069 | | 0 | |
| 61. | V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА | 070 | | 220.582.580 | 177.627.651 |
| 62. | VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074) | 071 | | 482.350.283 | 530.157.738 |
| 63. | Законски резерви | 072 | | 117.757.283 | 73.849.738 |
| 64. | Статутарни резерви | 073 | | 364.593.000 | 456.308.000 |
| 65. | Останати резерви | 074 | | 0 | |

| Реден број | ПОЗИЦИЈА | Ознака на АОП | Број на белешка | ИЗНОС | |
|------------|--|---------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| | | | | Тековна година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 66. | VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА | 075 | | 967.084.860 | 361.320.130 |
| 67. | VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-) | 076 | | 120.415.603 | 109.642.570 |
| 68. | IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА | 077 | | 348.709.118 | 875.777.608 |
| 69. | X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА | 078 | | 0 | 0 |
| 70. | XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО | 079 | | | |
| 71. | XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО | 080 | | | |
| 72. | Б. ОБВРСКИ (082+085+095) | 081 | | 3.069.864.962 | 3.364.387.013 |
| 73. | I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084) | 082 | | 2.818.362 | 2.103.300 |
| 74. | Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените | 083 | | 2.818.362 | 2.103.300 |
| 75. | Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци | 084 | | | |
| 76. | II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093) | 085 | | 120.000.000 | 150.000.000 |
| 77. | Обврски спрема поврзани друштва | 086 | | | |
| 78. | Обврски спрема добавувачи | 087 | | | |
| 79. | Обврски за аванси, депозити и кауции | 088 | | | |
| 80. | Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва | 089 | | | |
| 81. | Обврски по заеми и кредити | 090 | | 120.000.000 | 150.000.000 |
| 82. | Обврски по хартии од вредност | 091 | | | |
| 83. | Останати финансиски обврски | 092 | | | |
| 84. | Останати долгорочни обврски | 093 | | | |
| 85. | III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ | 094 | | | |
| 86. | IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до108) | 095 | | 2.947.046.600 | 3.212.283.713 |
| 87. | Обврски спрема поврзани друштва | 096 | | 30.357.320 | 34.311.205 |
| 88. | Обврски спрема добавувачи | 097 | | 374.294.554 | 433.496.620 |
| 89. | Обврски за аванси, депозити и кауции | 098 | | 104.876.028 | 125.248.300 |
| 90. | Обврски по основ на даноци и придонеси на плата и надомести на плата | 099 | | 31.630.869 | 31.521.097 |
| 91. | Обврски кон вработените | 100 | | 62.989.682 | 63.593.549 |
| 92. | Тековни даночни обврски | 101 | | 178.051.309 | 106.459.181 |
| 93. | Краткорочни резервирања за ризици и трошоци | 102 | | | |
| 94. | Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва | 103 | | | |
| 95. | Обврски по заеми и кредити | 104 | | 1.982.877.643 | 2.185.463.271 |

| Реден број | ПОЗИЦИЈА | Ознака на АОП | Број на белешка | Износ | |
|------------|--|---------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| | | | | Тековна година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 96. | Обврски по хартии од вредност | 105 | | 178.576.796 | 230.098.534 |
| 97. | Обврски по основ на учество во резултатот | 106 | | 3.017.038 | 1.769.138 |
| 98. | Останати финансиски обврски | 107 | | | |
| 99. | Останати краткорочни обврски | 108 | | 375.361 | 322.818 |
| 100. | V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР) | 109 | | 104.119.565 | 125.414.580 |
| 101. | VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТТУЃУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА | 110 | | | |
| 102. | ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110) | 111 | | 8.207.759.765 | 8.490.080.150 |
| 103. | V. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА–ПАСИВА | 112 | | 2.525.568.347 | 2.521.630.561 |

Лице одговорно за составување на образецот: Име и презиме

Број од регистарот на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија

Потпис

Во

На ден



Скопје

31.03 2021

Во,

На ден

Бојан Лекиќ

0100861

Скопје

31.03 2021

Одобрил:

Саша Лекиќ

Потпис



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|------------------------------|---|---|---|-----------|---|---|---|---|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Период | | | | Контролор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид работа | | | Идентификационен број (ЕМБС) | | | | | | | | | Резервни кодекси | | | | | | | | | | | | | | |

Назив на друштвото

Макпетрол А.Д. Скопје

Адреса, седиште и телефон

ул. Св. Кирил и Методиј број 4

Скопје

3146-117

Адреса за е-пошта

normativa@makpetrol.com.mk

Единствен даночен број

4 0 3 0 9 5 4 2 5 8 0 9 3

БИЛАНС НА УСПЕХ
(ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА)
за периодот од **01.01.** до **31.12. 2020** година

(во денари)

| Реден број | ПОЗИЦИЈА | Ознака на АОП | Број на белешка | ИЗНОС | |
|------------|--|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | Тековна година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206) | 201 | | 16.827.541.607 | 22.912.403.990 |
| 2. | Приходи од продажба | 202 | | 16.720.162.702 | 22.619.821.901 |
| 3. | Останати приходи | 203 | | 107.378.905 | 292.582.089 |
| 4. | Промена на вредноста на залихи на готови производи и на недовршено производство | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 4.a. | Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината | 204 | | 13.624.229 | 2.353.385 |
| 4.б. | Залихи на готови производи и на недовршено производство на крајот на годината | 205 | | 122.389.733 | 13.624.229 |
| 5. | Капитализирано сопствено производство и услуги | 206 | | | |
| 6. | II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222) | 207 | | 16.594.687.533 | 22.011.313.549 |
| 7. | Трошоци за сировини и други материјали | 208 | | 228.449.942 | 171.286.016 |
| 8. | Набавна вредност на продадени стоки | 209 | | 14.164.169.821 | 19.561.764.251 |
| 9. | Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми | 210 | | | |
| 10. | Услуги со карактер на материјални трошоци | 211 | | 484.344.525 | 497.911.628 |
| 11. | Останати трошоци од работењето | 212 | | 191.370.436 | 221.021.881 |
| 12. | Трошоци за вработени (214+215+216+217) | 213 | | 1.206.835.877 | 1.128.189.301 |
| 12.a. | Плати и надоместоци на плати (нето) | 214 | | 793.654.827 | 729.907.477 |

| Реден број | ПОЗИЦИЈА | Ознака на АОП | Број на белешка | Износ | |
|------------|--|---------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| | | | | Тековна година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12.б. | Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата | 215 | | 64.273.837 | 60.484.321 |
| 12.в. | Придонеси од задолжително социјално осигурување | 216 | | 297.559.077 | 283.925.095 |
| 12.г. | Останати трошоци за вработените | 217 | | 51.348.136 | 53.872.408 |
| 13. | Амортизација на материјалните и нематеријалните средства | 218 | | 257.703.123 | 255.295.016 |
| 14. | Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства | 219 | | | |
| 15. | Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства | 220 | | 11.216.105 | 47.991.304 |
| 16. | Резервирања за трошоци и ризици | 221 | | 2.818.362 | 2.103.300 |
| 17. | Останати расходи од работењето | 222 | | 47.779.342 | 125.750.852 |
| 18. | III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233) | 223 | | 90.717.670 | 131.013.317 |
| 19. | Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228) | 224 | | 48.287.739 | 75.721.588 |
| 19.а. | Приходи од вложувања во поврзани друштва | 225 | | 48.231.780 | 75.615.890 |
| 19.б. | Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва | 226 | | 55.959 | 105.698 |
| 19.в. | Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва | 227 | | | |
| 19.г. | Останати финансиски приходи од работење со поврзани друштва | 228 | | | |
| 20. | Приходи од вложувања во неповрзани друштва | 229 | | 36.300.000 | 27.720.000 |
| 21. | Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва | 230 | | 4.179.041 | 21.780.514 |
| 22. | Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва | 231 | | 1.662.472 | 5.303.884 |
| 23. | Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства | 232 | | | |
| 24. | Останати финансиски приходи | 233 | | 288.418 | 487.331 |
| 25. | IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243) | 234 | | 57.307.760 | 84.862.202 |
| 26. | Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238) | 235 | | 6.463 | 8.150 |
| 26.а. | Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва | 236 | | 6.463 | 5.936 |
| 26.б. | Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва | 237 | | | |
| 26.в. | Останати финансиски расходи од поврзани друштва | 238 | | | 2.214 |
| 27. | Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва | 239 | | 55.570.703 | 81.549.889 |
| 28. | Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва | 240 | | 1.605.807 | 3.304.163 |

| Реден број | ПОЗИЦИЈА | Ознака на АОП | Број на белешка | ИЗНОС | |
|------------|---|---------------|-----------------|----------------|------------------|
| | | | | Тековна година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29. | Нереализирани загуби (расходи) од финансиски средства | 241 | | | |
| 30. | Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања | 242 | | | |
| 31. | Останати финансиски расходи | 243 | | 124.787 | |
| 32. | Удел во добивката на придружените друштва | 244 | | 8.663.389 | 9.671.818 |
| 33. | Удел во загубата на придружените друштва | 245 | | | |
| 34. | Добивка од редовното работење (201+223+244) - (204-205+207+234+245) | 246 | | 383.692.877 | 968.184.218 |
| 35. | Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245) - (201+223+244) | 247 | | 0 | 0 |
| 36. | Нето добивка од прекинати работења | 248 | | | |
| 37. | Нето загуба од прекинати работења | 249 | | | |
| 38. | Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249) | 250 | | 383.692.877 | 968.184.218 |
| 39. | Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248) | 251 | | 0 | 0 |
| 40. | Данок на добивка | 252 | | 34.983.759 | 92.406.610 |
| 41. | Одложени даночни приходи | 253 | | | |
| 42. | Одложени даночни расходи | 254 | | | |
| 43. | НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254) | 255 | | 348.709.118 | 875.777.608 |
| 44. | НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254) | 256 | | 0 | 0 |
| 45. | Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ) | 257 | | 1.973 | 1.959 |
| 46. | Број на месеци на работење (во апсолутен износ) | 258 | | 12 | 12 |
| 47. | ДОБИВКА / ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ | 259 | | 348.709.118 | 875.777.608 |
| 47.а. | Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво | 260 | | 348.709.118 | 875.777.608 |
| 47.б. | Добивка која припаѓа на неконтролираното учество | 261 | | | |
| 47.в. | Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво | 262 | | | |
| 47.г. | Загуба која се однесува на неконтролираното учество | 263 | | | |
| 48. | ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА | 264 | | 3.428 | 8.447 |
| 48.а. | Вкупна основна заработувачка по акција | 265 | | 3.428 | 8.447 |
| 48.б. | Вкупно разводнета заработувачка по акција | 266 | | | |
| 48.в. | Основна заработувачка по акција од прекинато работење | 267 | | | |
| 48.г. | Разводнета заработувачка по акција од прекинато работење | 268 | | | |

ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

за периодот од 01.01. до 31.12. 2020 година

| Реден број | ПОЗИЦИЈА | Ознака на АОП | Број на белешка | Износ | |
|------------|--|---------------|-----------------|----------------|------------------|
| | | | | Тековна година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Добивка за годината | 269 | | 348.709.118 | 875.777.608 |
| 2. | Загуба за годината | 270 | | 0 | 0 |
| 3. | Останата сеопфатна добивка (273+275+277+279+281+283) -(274+276+278+280+282+284) | 271 | | 42.956.000 | 105.296.920 |
| 4. | Останата сеопфатна загуба (274+276+278+280+282+284) - 273+275+277+279+281+283) | 272 | | 0 | 0 |
| 5. | Добивки кои произлегуваат од преведување на странско работење | 273 | | | |
| 6. | Загуби кои произлегуваат од преведување на странско работење | 274 | | 10.000 | 215.000 |
| 7. | Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба | 275 | | 42.966.000 | 105.511.920 |
| 8. | Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба | 276 | | | |
| 9. | Ефективен дел од добивки од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови | 277 | | | |
| 10. | Ефективен дел од загуби од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови | 278 | | | |
| 11. | Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (+) | 279 | | | |
| 12. | Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (-) | 280 | | | |
| 13. | Актуарски добивки на дефинирани планови за користи на вработените | 281 | | | |
| 14. | Актуарски загуби на дефинирани планови за користи на вработените | 282 | | | |
| 15. | Удел во останата сеопфатна добивка на придружни друштва (само за потреби на консолидација) | 283 | | | |
| 16. | Удел во останата сеопфатна загуба на придружни друштва (само за потреби на консолидација) | 284 | | | |
| 17. | Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка | 285 | | | |
| 18. | Нето останата сеопфатна добивка (271-285) | 286 | | 42.956.000 | 105.296.920 |
| 19. | Нето останата сеопфатна загуба (285-271) или (272+285) | 287 | | | |
| 20. | Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270) | 288 | | 391.665.118 | 981.074.528 |
| 20.а. | Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво | 289 | | 391.665.118 | 981.074.528 |
| 20.б. | Сеопфатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество | 290 | | | |
| 21. | Вкупна сеопфатна загуба за годината (270-286) или (287-269) | 291 | | 0 | 0 |
| 21.а. | Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво | 292 | | | |
| 21.б. | Сеопфатна загуба која припаѓа на неконтролираното учество | 293 | | | |

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД

Трговија на мало со моторни горива и мазива во спец. продавници

ДЕЈНОСТ-

4 7 3 0

(Се назначува главната приходна шифра на дејноста утврдена со НКД согласно член 9 од Законот за едношалтерскиот систем - Службен весник на Република Македонија бр. 84/05, 13/07, 150/07, 140/08, 17/11, 53/11 и 70/13)


Лице одговорно за составување на образецот: Име и презиме

Бојан Лекиќ

Број од регистарот на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија

0100861

Потпис



Во,

Скопје

Во

Скопје

На ден

31.03 2021

На ден

31.03 2021

Одобрил:

Саша Лекиќ

Потпис





Образец „ДЕ“

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Период | | | | | | | | Контролор | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид работа | | | Идентификационен број (ЕМБС) | | | | | | | | Резервни кодекси | | | | | | | | | | | | | |

Назив на субјектот **Макпетрол А.Д. Скопје**

Адреса, седиште и телефон ул. Св. Кирил и Методиј број 4 Скопје 3146-117

Адреса за е-пошта **normativa@makpetrol.com.mk**

Единствен даночен број **4 0 3 0 9 5 4 2 5 8 0 9 3**

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

за државна евиденција за субјектите кои не применуваат посебни сметковни планови (големи, средни, мали и микро субјекти)

за **2020** година

(во денари)

| Реден број | Група на сметки, сметка | П О З И Ц И Ј А | Ознака на АОП | Износ | |
|------------|-------------------------|--|---------------|----------------|------------------|
| | | | | Тековна година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА | | | |
| 1. | 000 | Набавна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (интерен проект) | 601 | | |
| 1.1 | | Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на развојот на интерен проект | 602 | | |
| 1.2 | | Трошоци за материјали и услуги ¹ користени или потрошени при развојот на интерен проект | 603 | | |
| 2. | | Сегашна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (< или = АОП 003 од БС) | 604 | | |
| 3. | | Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС) | 605 | 97.828 | 89.008 |
| 4. | | Сегашна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 004 од БС) | 606 | | |
| 5. | | Сегашна вредност на набавени бази на податоци (< или = АОП 004 од БС) | 607 | | |
| 6. | | Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба (< или = АОП 004 од БС) | 608 | | |

1. Трошоци за материјали и услуги се трошоци за сировини и материјал, трошоци за енергија, трошоци за ситен инвентар, трошоци за амбалажа, трошоци за резервни делови и материјали за одржување на објектите и опремата, интелектуални услуги и други услуги кои се услов за развојот на интерен проект.

| Реден број | Група на сметки, сметка | ПОЗИЦИЈА | Ознака на АОП | Износ | |
|------------|--|--|---------------|----------------|------------------|
| | | | | Тековна година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА | | | |
| 7. | 010д | Земјишта | 609 | 921.278.826 | 920.413.459 |
| 8. | 014д | Шуми | 610 | | |
| 9. | | Сегашна вредност на станови и станбени згради (< или = АОП 012 од БС) | 611 | | |
| 10. | | Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност ²⁾ (< или = АОП 012 од БС) | 612 | 1.843.049.803 | 1.823.271.069 |
| 11. | | Сегашна вредност на објекти од нискоградба (< или = АОП 012 од БС) | 613 | 381.131.820 | 352.939.496 |
| 12. | | Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема (< или = АОП 013 од БС) | 614 | | |
| 13. | | Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС) | 615 | 27.228.261 | 32.555.410 |
| 14. | | Сегашна вредност на повеќегодишните насади (< или = АОП 016 од БС) | 616 | | |
| 15. | | Сегашна вредност на основното стадо (< или = АОП 016 од БС) | 617 | | |
| 16. | 015д | Оригинални уметнички и литературни дела за вршење на дејности од културата и уметноста | 618 | | |
| 17. | 015д | Книги, слики, вајарски дела, музејски експонати, предмети од архивска граѓа и слично | 619 | 6.669.445 | 6.669.445 |
| 18. | 015д | Драгоцени метали и камења | 620 | | |
| 19. | 015д | Антиквитети и дрги уметнички дела | 621 | | |
| 20. | 015д | Други скапоцености | 622 | | |
| 21. | 016д | Вложувања во природни богатства во подготовка | 623 | | |
| 22. | 016д | Подобрување на земјиштето | 624 | | |
| | | В. СРЕДСТВА ВО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ со состојба на крај на период | | | |
| 23. | 032д (во земјата), 033д (во земјата), 040д (во земјата), 041д (во земјата), 044д, 045д, 046д, 114д, 125д, 126д, 160, 162, 168д | Заеми и кредити дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата (< или = АОП 024+АОП 025+АОП 032+АОП 033+АОП 034+АОП 046+АОП 047+АОП 056+ АОП 057+АОП 058 од БС) | 625 | 641.198 | 1.049.315 |

2.Објекти од високоградба се објекти кои со својот поголем дел се наоѓаат над површината на земјата, односно одат во висина, како: административни згради, фабрички згради, хали, работилници, складишта, силоси, сушалници, продавници, мотели, ресторани, одмаралишта, градежни објекти за земјоделие и сточарство, градежни објекти за рудници итн.

3.Објекти од нискоградба се објекти коишто претежно, односно со својот главен дел се наоѓаат на површината на земјата или во земјата, како: патишта, железнички пруги, мостови, тунели, брани, насипи, мелиоративни системи, каптажни градби итн.

4. Телекомуникациска опрема е уреди со електронска контрола, како и електронски компоненти кои претставуваат дел од овие уреди (радио, телевизиска и

⁵ Хардвер и периферни единици, машини за обработка на податоци, печатари, скенери и слично.

| Реден број | Група на сметки, сметка | ПОЗИЦИЈА | Ознака на АОП | Износ | |
|------------|--|--|---------------|----------------|------------------|
| | | | | Тековна година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Г. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА со состојба на крај на период | | | |
| 24. | 005д, 017д, 037д (во земјата), 110, 112, 114д, 116д (во земјата), 118д (закуп), 120д, 122д, 124д (во земјата), 125д, 126д | Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷ (< или = АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 046+АОП 047+АОП 048 од БС) | 626 | 51.898.722 | 41.905.404 |
| 25. | 037д, 114д, 120д, 122д, 125д, 126д | Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) дадени на органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или = АОП 030+АОП 046+АОП 047+АОП 048 од БС) | 627 | 32.125.210 | 45.018.983 |
| 26 | 047д, 118д, 127д, 151д, 152д, 153д, 154,157д, 158д, група 19 | Останати побарувања од нефинансиски трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷ (< или = АОП 034+АОП 046+АОП 047+АОП 051+АОП 062 од БС) | 628 | 0 | 0 |
| 27. | 047д, 050, 127д, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 151д, 152д, 158д, група 19д | Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или = АОП 034+АОП 035 +АОП 047+АОП 049+АОП 051+АОП 062 од БС) | 629 | 71.877.308 | 15.001.062 |
| 28 | 005, 017, 037, 047, 05, група 11 (без сметка 119), група 12 (без сметка 129), група 13 (без сметка 139), 162д (заеми во производи и стоки), група 14 (без сметка 149), група 15 (без сметка 159), група 19 | Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (вкупно) (< или = АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 035+АОП 046+АОП 047+АОП 049+ АОП 050+АОП 051+АОП 057+АОП 062 од БС) | 630 | 368.063.972 | 429.241.227 |

6. Нефинансиски трговски друштва се сите трговски друштва кои не припаѓаат на финансискиот сектор (банки, лизинг друштва, пензиски и инвестициски фондови, осигурителни друштва, брокерски друштва, итн.)

7. Земјата се однесува на финансиски релации со физички лица и правни лица на територијата на Република Северна Македонија.

| Реден број | Група на сметки, сметка | ПОЗИЦИЈА | Ознака за АОП | Износ | |
|------------|---|--|---------------|----------------|------------------|
| | | | | Тековна година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Д. СОПСТВЕНИЧКИ КАПИТАЛ | | | |
| 29. | 90д ⁹ | Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од други трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија регистрирани во земјата ⁷ (< или =АОП 065 од БС) | 631 | | |
| 30. | 90д ⁹ | Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата ⁷ (< или = АОП 065 од БС) | 632 | | |
| 31. | 90д ⁹ | Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од Владата на Република Северна Македонија, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (<или = АОП 065 од БС) | 633 | | |
| | | Ѓ. ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ со состојба на крај на месец | | | |
| 32. | 214д, 225д, 260, 262д, 266д (кредити), 280д (во земјата), 281д (во земјата), 282, 284д (во земјата), 285д (во земјата), 286д (во земјата) | Обврски по заеми и кредити од нефинансиски трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷ (< или = АОП 086+АОП 087+АОП 088+АОП 089+АОП 090+АОП 096+ АОП 104+ АОП 107+ од БС) | 634 | 0 | 0 |

8 Позициите од Поглавјето Д. Сопственички капитал ги пополнуваат следните форми на трговски друштва: јавно трговско друштво, командитно друштво и друштво со ограничена одговорност

9 Нето вредност на основна главнина = запишана уплатена основна главнина минус запишана, а неуплатена основна главнина минус сопствени акции и удели т.е. 90д = (900д - 901д - 902д)

10. Непрофитни организации се: стопанска интересна заедница, здруженија и фондации, други облици на здружување, политички партии, верски заедници, религиозни групи, Црвен крст на Република Северна Македонија, странски и меѓународни организации, хуманитарни организации и здруженија, синдикати и други правни лица основани со посебни прописи од кои произлегува дека се непрофитни организации.

| Реден број | Група на сметки, сметка | ПОЗИЦИЈА | Ознака за АОП | Износ | |
|------------|--|---|---------------|----------------|------------------|
| | | | | Тековна година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Е. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ со состојба на крај на период | | | |
| 33 | 210д, 212, 214д, 216д (во земјата), 218д (закуп), 220д, 222д, 224д, 225д, 229д, 253д | Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата7 (< или = АОП 096+АОП 097+АОП 098+ АОП 108+ од БС) | 635 | 89.456.581 | 99.085.223 |
| 34 | 214д, 220д, 222д, 224д, 225д, 229д, 253д | Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или = АОП 096+АОП 097+АОП 098+ АОП 108+ од БС) | 636 | 0 | 0 |
| 35. | 218д, 254д, 255д, 259д, 269д, 288д, 29д | Останати обврски кон нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата7 (< или = АОП 092+АОП 093+АОП 096+АОП 106+АОП 107+ АОП 108+АОП 109 од БС) | 637 | 4.469 | 6.055 |
| 36. | група 23, 259д, 269д, 288д, 289, 29д | Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или = АОП 092+АОП 093+АОП 094+АОП 099+АОП 101+АОП 107+ АОП 108+АОП 109 од БС) | 638 | 205.253.361 | 135.096.572 |
| 37. | група 21, група 22, група 23, група 24, група 25 (без 256), 269, 288, 289, група 29 | Обврски по основ на трговски кредити, аванси и останати обврски кон сите субјекти во земјата и странство (вкупно) (< или = АОП 092+АОП 093+АОП 094+АОП 096+АОП 097+АОП 098+АОП 099+АОП 100+АОП 101+АОП 107+ АОП 108+АОП 109 од БС) | 639 | 693.647.800 | 699.957.499 |

Собрание на акционери 2021

| Реден број | Група на сметки, сметка | ПОЗИЦИЈА | Ознака за АОП | Износ | |
|---|-------------------------|--|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | Тековна година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ж. ПРИХОДИ | | | |
| | | I. Приходи од продажба | | | |
| 38. | | Приходи од продажба на стокии услуги (аоп 641 + аоп 642) (< или = АОП 202 од БУ) | 640 | 16.455.317.699 | 22.377.773.227 |
| 39. | 73д и 74д | Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ) | 641 | 16.421.871.870 | 22.324.722.619 |
| 40. | 73д и 74д | Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ) | 642 | 33.445.829 | 53.050.608 |
| 41. | 730, 740 и 741 | Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ) | 643 | 16.141.621.973 | 21.124.092.830 |
| 42. | 731 и 742 | Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ) | 644 | 306.604.781 | 1.247.393.321 |
| 43. | 731д и 742д | Приходи од продажба на производи, стоки и услуги во земјите членки на ЕУ ¹⁰ (< или = АОП 202 од БУ) | 645 | 290.430.807 | 1.074.340.228 |
| 44. | 745д | Приходи по основ на употреба на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 206 од БУ) | 646 | | |
| 45. | 747 | Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ) | 647 | 49.058.691 | 80.812.425 |
| 46. | 747д | Приходи од наемнина на земјиште (< или = АОП 202 од БУ) | 648 | | |
| 47. | 748 | Приходи од продажба на добра врз основа на финансиски наем (лизинг) (< или = АОП 202 од БУ) | 649 | | |
| | | II. Останати приходи | | | |
| 48. | 760 | Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства (< или = АОП 203 од БУ) | 650 | 1.092.021 | 61.811.221 |
| 49. | 761 | Добивки од продажба на биолошки средства (< или = АОП 203 од БУ) | 651 | | |
| 50. | 762 | Добивки од продажба на учество во капитал и хартии од вредност (< или = АОП 203 од БУ) | 652 | | |
| 11 Држави членки на Европската унија: Белгија, Германија, Италија, Луксембург, Франција, Холандија, Данска, Ирска, Велика Британија, Грција, Португалија, Шпанија, Австрија, Финска, Шведска, Кипар, Естонија, Унгарија, Чешка, Летонија, Литванија, Латвија, Малта, Полска, Словачка, Словенија, Бугарија, Романија, Хрватска. | | | | | |

| Реден број | Група на сметки, сметка д = дел | П О З И Ц И Ј А | Ознака за АОП | Износ | |
|------------|------------------------------------|---|---------------|----------------|------------------|
| | | | | Тековна година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 51. | 763 | Добивки од продажба на материјали (< или = АОП 203 од БУ) | 653 | | |
| 52. | 764 | Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ) | 654 | 36.220.792 | 82.819.152 |
| 53. | 765 | Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ) | 655 | 1.660.305 | 6.318.103 |
| 54. | 766 | Приходи врз основа на ефекти од договорена заштита од ризик (< или = АОП 203 од БУ) | 656 | | |
| 55. | 767 | Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ) | 657 | | |
| 56. | 767д | Приходи од субвенции (< или = АОП 203 од БУ) | 658 | | |
| 57. | 767д | Приходи по основ на донации и спонзорства (< или = АОП 203 од БУ) | 659 | | |
| 58. | 768 | Приходи од укинување на долгорочни резервирања (< или = АОП 203 од БУ) | 660 | | |
| 59. | 769 | Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ) | 661 | 50.764.978 | 140.666.338 |
| 60. | 769д | Приходи од наплатени пенали, неподигнати капари, отстапнини, награди и слично (< или = АОП 203 од БУ) | 662 | | |
| 61. | 769д | Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ) | 663 | 12.758.545 | 26.497.143 |
| 62. | 769д | Приходи од даноци и придонеси (< или = АОП 203 од БУ) | 664 | | |
| 63. | 769д | Приходи од оперативен наем-лизинг (< или = АОП 203 од БУ) | 665 | | |
| | | III. Финансиски приходи | | | |
| 64. | 773д и 776д | Приходи од дивиденди | 666 | 98.143.882 | 118.105.893 |
| | | 3. РАСХОДИ | | | |
| 65. | 700 | Расходи на продадени производи и услуги | 667 | 9.632.012 | 6.580.881 |
| | | I. Трошоци за сировини, материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар | | | |
| 66. | 400д | Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ) | 668 | 109.991.721 | 45.742.945 |
| 67. | 400д | Огрев, гориво и мазира (< или = АОП 208 од БУ) | 669 | 6.627.530 | 9.061.358 |
| 68. | 400д | Прехранбени артикли (< или = АОП 208 од БУ) | 670 | 2.919.981 | 6.580.881 |

| Реден број | Група на сметки, сметка д = дел | ПОЗИЦИЈА | Ознака за АОП | Износ | |
|------------|------------------------------------|---|---------------|----------------|------------------|
| | | | | Тековна година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 69. | 400д | Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ) | 671 | 7.283.922 | 9.141.957 |
| 70. | 400д | Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ) | 672 | | |
| 71. | 400д | Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ) | 673 | 19.131.638 | 10.586.177 |
| 72. | 400д | Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ) | 674 | 8.872.199 | 4.513.722 |
| 73. | 400д | Вода (< или = АОП 208 од БУ) | 675 | 8.638.823 | 9.918.487 |
| 74. | 402д и 403д | Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ) | 676 | 73.662.831 | 74.419.778 |
| 75. | 402д и 403д | Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ) | 677 | 7.470.227 | 4.406.581 |
| 76. | 404 | Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ) | 678 | 991.859 | 1.542.446 |
| 77. | 407 | Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ) | 679 | | |
| | | II. Трошоци за услуги | | | |
| 78. | 410д | Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ) | 680 | 267.603.454 | 287.375.693 |
| 79. | 410д | Транспортни услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ) | 681 | | |
| 80. | 411д | ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ) | 682 | 25.458.132 | 25.894.885 |
| 81. | 411д | ПТТ услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ) | 683 | | |
| 82. | 412д | Надворешни услуги за изработка на производи (лон производство) (< или = АОП 211 од БУ) | 684 | | |
| | | III. Останати трошоци за вработените | | | |
| 83. | 412д | Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ) | 685 | | |
| 84. | 414д | Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ) | 686 | 455.476 | 1.961.192 |
| 85. | 414д | Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ) | 687 | 29.098.458 | 28.458.180 |
| 86. | 414д | Наемнина за земјиште (< или = АОП 211 од БУ) | 688 | | |
| 87. | 416д | Трошоци за истражување (< или = АОП 211 од БУ) | 689 | | |
| 88. | 416д | Трошоци за развој (< или = АОП 211 од БУ) | 690 | | |

12 Износите за позициите од поглавјата III. Останати трошоци за вработените и IV. Останати трошоци од работењето се прикажуваат со платениот персонален данок на доход.

| Реден број | Група на сметки, сметка | ПОЗИЦИЈА | Ознака за АОП | Износ | |
|------------|-------------------------|--|---------------|----------------|------------------|
| | | | | Тековна година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 89. | 420д, 421д | Вкалкулирани надомести за време на боледување | 691 | 10.915.612 | 7.528.987 |
| 90. | 422д | Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ) | 692 | 3.040.836 | 2.394.394 |
| 91. | 422д | Еднократен надоместок во вид на испратнина заради трајно работно ангажирање под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ) | 693 | | |
| 92. | 422д | Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ) | 694 | | |
| 93. | 422д | Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ) | 695 | 28.996.384 | 26.264.099 |
| 94. | 422д | Помошти (< или = АОП 217 од БУ) | 696 | 2.908.226 | 2.320.053 |
| 95. | 449д | Појачана исхрана (< или = АОП 217 од БУ) | 697 | | |
| | | IV. Останати трошоци од работењето * | | | |
| 96. | 440 | Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ) | 698 | 5.825.867 | 9.896.164 |
| 97. | 440д | Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ) | 699 | 4.010.558 | 5.135.891 |
| 98. | 441 | Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ) | 700 | 5.433.466 | 6.780.700 |
| 99. | 441д | Надоместок за сместување и исхрана на терен (< или = АОП 217 од БУ) | 701 | | |
| 100. | 441д | Надомести за одвоен живот (< или = АОП 217 од БУ) | 702 | | |
| 101. | 441д | Подароци на вработените (< или = АОП 217 од БУ) | 703 | | |
| 102. | 441д | Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ) | 704 | | |
| 103. | 441д | Трошоци за организиран превоз до и од работа (< или = АОП 217 од БУ) | 705 | 109.331 | 484.629 |
| 104. | 441д | Надоместоци на ангажирана работна сила преку Агенциите за привремени вработувања (< или = АОП 217 од БУ) | 706 | | |
| 105. | 442 | Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители | 707 | 533.328 | 533.328 |

* Износите во позициите од поглавјето III. Надоместоци на трошоците на вработените и IV. Останати трошоци од работењето се прикажуваат со платениот персонален данок на доход.

| Реден број | Група на сметки, сметка | ПОЗИЦИЈА | Ознака за АОП | Износ | |
|------------|-------------------------|---|---------------|----------------|------------------|
| | | | | Тековна година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 106. | 443 | Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ) | 708 | 13.094.105 | 15.837.614 |
| 107. | 444 | Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ) | 709 | 5.852.065 | 8.376.715 |
| 108. | 445д | Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ) | 710 | 45.505.218 | 44.772.438 |
| 109. | 446 | Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ) | 711 | 36.831.812 | 45.029.359 |
| 110. | 447д | Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ) | 712 | 6.323.581 | 6.984.653 |
| 111. | 447д | Придонеси кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ) | 713 | 1.858.036 | 1.773.922 |
| 112. | 447д | Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ) | 714 | 3.674.055 | 3.494.387 |
| 113. | 441д | Надомести за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ) | 715 | 687.351 | 1.115.914 |
| 114. | 441д | Надомести на име авторски хонорари (< или = АОП 217 од БУ) | 716 | 1.001.406 | 1.432.803 |
| 115. | 449 | Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ) | 717 | 11.389.584 | 15.822.587 |
| | | V. Останати расходи | | | |
| 116. | 468 | Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ) | 718 | 510.086 | 320.852 |
| 117. | 468д | Надоместоци за штети (< или = АОП 222 од БУ) | 719 | 0 | 177.311 |
| | | VI. Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања | | | |
| 118. | 476 | Вредносно усогласување на долгорочни финансиски пласмани и други хартии од вредност расположиви за продажба (= АОП 242 од БУ) | 720 | | |
| | | VII. Дивиденди и други надоместоци на вложувачите и реинвестирана добивка | | | |
| 119. | | Исплатени дивиденди | 721 | 201.510.100 | 135.235.751 |
| | | S. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ | | | |
| 120. | | Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот | 722 | 1.854 | 1.875 |
| 121. | | Просечен број на вработени во седиштето на субјектот врз основа на состојбата на крајот на месецот | 723 | 287 | 295 |
| 122. | | Број на подружници во кои се врши дејност, без седиштето на субјектот | 724 | 162 | 162 |

Во Скопје

На ден 31.03. 2021

Лице одговорно за составување на
образецот:

Бојан Лекиќ

Овластен застапник на
друштвото:

Саша Лекиќ

Дата на приемот во ЦРМ

Контролата ја извршиле:



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|
| [][] | | | [][][][][][][][][][] | | | | | | | | [][][][][][][][][][][][][] | | | | | | [][][][][][][][][][][][][] | | | | |
| 1 2 3 | | | 4 5 6 7 8 9 10 11 | | | | | | | | 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | | | | | | 21 22 23 24 25 26 | | | | |
| Вид работа | | | Идентификационен број (ЕМБС) | | | | | | | | Период | | | | | | Контролор | | | | |

Назив на субјектот **Макпетрол А.Д. Скопје**

Адреса, седиште и телефон ул. Св. Кирил и Методиј број 4 Скопје 3146-117

Адреса на е-пошта **normativa@makpetrol.com.mk**

Единствен даночен број **4 0 3 0 9 5 4 2 5 8 0 9 3**

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ (СПД-РЕКАПИТУЛАР)
во периодот од **01.01.** до **31.12.** 2020 година

| НКД (Национална класификација на дејности) | | | Остварени приходи (во денари) ³ |
|---|--------------------|--|---|
| Ред. број | Класа ¹ | Назив ² | |
| 1. | 33.19 | Поправка на останата опрема | 3.232.281 |
| 2. | 35.11 | Производство на електрична енергија-обновлива | 106.593 |
| 3. | 35.23 | Трговија на гас преку дистрибутивни системи | 772.033.485 |
| 4. | 43.21 | Електроинсталатерски работи | 312.390 |
| 5. | 45.11 | Трговија со автомобили и моторни возила од лесна категорија | 42.274.866 |
| 6. | 45.20 | Одржување и поправка на моторни возила | 4.135.958 |
| 7. | 45.31 | Трговија на големо со делови и прибор за моторни возила | 16.487.784 |
| 8. | 45.32 | Трговија на мало со делови и прибор за моторни возила | 105.806.520 |
| 9. | 45.40 | Трговија со мотоцикли, и делови и прибор за мотоцикли, одржување и поправка на мотоцикли | 32.482.714 |
| 10. | 46.41 | Трговија на големо со текстил | 1.170.998 |
| 11. | 46.45 | Трговија на големо со парфимериски и козметички препарати | 1.674.626 |
| 12. | 46.49 | Трговија на големо со друга стока за домаќинство | 2.604.219 |
| 13. | 46.51 | Трговија на големо со компјутери, компјутерска периферна опрема и софтвер | 255.165.536 |
| 14. | 46.61 | Трговија на големо со земјоделски машини, прибор и опрема | 1.018.914 |
| 15. | 46.69 | Трговија на големо со други машини и опрема | 1.355.589 |
| 16. | 46.71 | Трговија на големо со цврсти, течни и гасовити горива и слични производи | 1.389.992.879 |
| 17. | 46.75 | Трговија на големо со хемиски производи | 1.485.097 |
| 18. | 47.21 | Трговија на мало со овошје и зеленчук во специјализирани продавници | 7.682.698 |
| 19. | 47.22 | Трговија на мало со месо и производи од месо во специјализирани продавници | 5.958.557 |
| 20. | 47.24 | Трговија на мало со леб, пецива, колачи и слатки во специјализирани продавници | 26.813.487 |

| НКД (Национална класификација на дејности) | | | Остварени приходи (во денари) ³ |
|--|--------------------|--|---|
| Ред. број | Класа ¹ | Назив ² | |
| 21. | 47.25 | Трговија на мало со пијалоци во специјализирани продавници | 182.734.914 |
| 22. | 47.26 | Трговија на мало со производи од тутун во специјализирани продавници | 904.706.025 |
| 23. | 47.29 | Друга трговија на мало со храна во специјализирани продавници | 263.175.071 |
| 24. | 47.30 | Трговија на мало со моторни горива и мазива во специјализирани продавници | 12.488.746.327 |
| 25. | 47.51 | Трговија на мало со текстил во специјализирани продавници | 457.265 |
| 26. | 47.52 | Трговија на мало со метална стока, бои и стакло во специјализирани продавници | 24.738.121 |
| 27. | 47.54 | Трговија на мало со електрични апарати за домаќинствата во специјализирани продавници | 737.614 |
| 28. | 47.59 | Трговија на мало со мебел, опрема за осветлување и др. предмети за домаќинство во специјализирани продавници | 54.194.611 |
| 29. | 47.62 | Трговија на мало со весници и канцелариски прибор во специјализирани продавници | 1.498.655 |
| 30. | 47.71 | Трговија на мало со облека во специјализирани продавници | 671.107 |
| 31. | 47.72 | Трговија на мало со обувки и предмети од кожа во специјализирани продавници | 146.791 |
| 32. | 47.75 | Трговија на мало со козметички и тоалетни препарати во специјализирани продавници | 41.472.693 |
| 33. | 47.78 | Друга трговија на мало со нови производи во специјализирани продавници | 148.778.416 |
| 34. | 52.29 | Останати придружни дејности во превозот | 10.476.699 |
| 35. | 55.10 | Хотели и слични објекти за сместување | 16.572.477 |
| 36. | 60.20 | Дејност на телевизиската програма | 59.885.448 |
| 37. | 62.09 | Останати услуги во врска со информатичката технологија и компјутерите | 1.386.310 |
| 38. | 68.10 | Купување и продажба на сопствен недвижен имот | 2.857.536 |
| 39. | 68.20 | Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг) | 46.762.793 |
| 40. | 71.20 | Техничко испитување и анализа | 1.657.937 |
| 41. | 95.11 | Поправка на компјутери и периферна (дополнителна компјутерска) опрема | 3.470.665 |
| ВКУПНО ПРИХОДИ (збир од АОП 201 + 223 + 244 од Билансот на успех) | | | 16.926.922.666 |

1) Во колоната за „Класа“ се внесува нумеричка ознака за класа согласно НКД за дејноста од која субјектот остварува приход.

2) Во колоната „Назив“ се внесува описно називот на дејноста според НКД од која субјектот остварува приход.

3) Во колоната „Остварени приходи“ се внесува износот на остварени приходи по дејности.

РЕГИСТРИРАНА ПРЕТЕЖНА ДЕЈНОСТ (Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

4 7 3 0

Трговија на мало со моторни горива и мазива со специјализирани продавници

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД _____ Трговија на мало со моторни горива и мазива во спец. продавници _____ ДЕЈНОСТ-

4 7 3 0

(Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме _____

Бојан Лекиќ

Потпис _____

Во _____

Скопје

М.П. *

На ден _____

31.03

2021





2020

КОНСОЛИДИРАНА ГОДИШНА СМЕТКА
ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Назив на друштвото | Макпетрол А.Д. Скопје |
| Адреса | ул. Св. Кирил и Методиј број 4 |
| Седиште | Скопје |
| Телефон | 3146-117 |
| Единствен даночен број | 4030954258093 |

ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИза **2020** година**ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ**

| | | | |
|---|---|--------|--------|
| Назив на друштвото | Макпетрол А.Д. Скопје | | |
| Форма на трговско друштво | Акционерско друштво | | |
| Број на регистарска влошка во Трговскиот регистар | 30120110044629 | | |
| Седиште | ул. Св. Кирил и Методиј број 4 | Скопје | |
| Промени во регистарската влошка во Трговскиот регистар до периодот на известување | | | |
| Позначајни дејности кои ги извршува | Трговија на мало со моторни горива и мазива во специјализирани продавници | | |
| | Трговија на големо со цврсти, течни и гасовити горива и слични производи | | |
| Идентификација на поврзани субјекти (назив и процентуално учество) | МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС ДООЕЛ | | |
| | ТЕЛМА ДООЕЛ | | |
| | ПЕТРОЛМАК А.Д. | | |
| | МАКПЕТРОЛ ДОО | | |
| | ОИЛКО КДА | | |
| Број на вработени према степен на образование | Основно | Средно | Високо |
| | 72 | 1378 | 523 |
| Сопственичка структура | Правни лица - 39,68% Физички лица - 60,32% | | |
| Други релевантни информации за друштвото | | | |

Консолидираната годишна сметка ги вклучуваат финансиските информации на Матичното Друштво и подружниците (во продолжение "Групата") кои се целосно под нејзина контрола. Контролата се остварува преку можноста на Матичното Друштво да управува со финансиските и деловните политики на подружниците, како и да ги користи придобивките од нивните активности.

Следната табела ги прикажува консолидираните подружници и учеството на Матичното Друштво во нивниот капитал:

| | Земја на основање | % од учество | |
|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | 31 декември 2020 | 31 декември 2019 |
| Макпетрол – Телма | Македонија | 100.00 | 100.00 |
| Шампион Макпетрол | Македонија | - | 100.00 |
| Пром-гас | Македонија | 100.00 | 100.00 |
| Макпетрол доо | Србија | 100.00 | 100.00 |
| Петролмак Грција | Грција | 100.00 | 100.00 |

2. ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА НА ГОДИШНАТА СМЕТКА

| | |
|--|---|
| Изјава за усогласеност (врз основа на кои стандарди е подготвена годишната сметка) | Меѓународни стандарди за финансиско известување и Меѓународни сметководствени стандарди/, објавени во Правилникот за водење сметководство |
| Информација дали годишната сметка е поединечна или консолидирана | Консолидирана |
| Валута на презентација | МКД |

3 . СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Општи правила за водење сметководство

Друштвото има обврска уредно да води сметководство, трговски книги и годишни сметки на начин определен со закони , прописи за сметководство и даночни прописи.

Друштвото, во согласност со принципите на правилно водено сметководство, води трговски книги на начин што ги прави видливи сите преземени трговски правни работи, состојбата на средствата, обврските , главнината , приходите и расходите.

Трговските книги се водат по системот на двојно книговодство (дневник, главна книга и аналитички евиденции).

Трговските книги по системот на двојно книговодство се водат со примена на единствени сметки пропишани со сметковен план.

Трговските книги се водат на македонски јазик , со арапски цифри и со вредности изразени во денари. Ако се користат кратенки, кодови, знаци или симболи, мора јасно да се објасни нивното значење.

Сите податоци регистрирани во трговските книги мора да бидат целосни и комплетираны, навремено ажурирани и да бидат презентирани хронолошки, односно точно да го одразуваат временскиот редослед на нивното настанување.

Сметководствено финансиската евиденција во Друштвото ја води Дирекцијата за финансии и тоа трговските книги ги води врз основи на оформени и веродостојни сметководствени документи за кои одговара доносителот на документите.

Друштвото известува согласно со Меѓународните стандарди за финансиско известување, утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди, објавени во Правилникот за водење сметководство (Службен весник на РМ , бр. 159/09, 164/10 и 107/11), кои ги содржат:

- Меѓународните сметководствени стандарди - МСС ,
- Меѓународните стандарди за финансиско известување - МСФИ,
- Толкувањата на Постојниот комитет за толкување - ПКТ и
- Толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување -КТМФИ

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

Подготовката на овие финансиски извештаи во согласност со МСФИ бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара раководството на Друштвото да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и оценките се значајни за финансиските извештаи.

3.1 Консолидација

Подружници

Финансиските податоци на подружниците се вклучени во консолидираната годишна сметка од датумот на пренесување на контролата до датумот на престанокот на истата.

Стекнувањето на подружниците е евидентирано според методот на набавна вредност, при што трошокот за стекнувањето претставува објективна вредност на дадените средства, издадените акции или превземените обврски на датумот на стекнувањето, вклучително и непосредните расходи направени за целите на стекнувањето. Вишокот на трошокот на стекнувањето над неговата објективна вредност претставува гудвил.

Интеркомпаниските трансакции, салда и нереализирани добивки од трансакциите помеѓу деловните субјекти се елиминирани. Нереализираните загуби се елиминирани исто така, освен во случај кога трошокот не може да биде надоместен.

Придружени друштва

Придружени друштва се субјекти врз кои Матичното друштво има значително влијание, но не ги контролира истите. Постоенето на значително влијание се утврдува преку следното: застапеност во Одборот на директори, учество во процесот на креирање политики и донесување на одлуки, материјални трансакции, меѓусебна размена на раководен персонал и обезбедување на суштински технички информации и каде учеството во капиталот се движи помеѓу 20 и 50% од гласачките права. Вложувањата во придружените друштва се евидентирани според методот на главнина. Нереализираните добивки или загуби од трансакциите помеѓу Групата и придружените друштва се елиминирани согласно обемот на учеството на Групата во овие ентитети. При елиминирање на нереализираните загуби, средствата се тестираат за загуби поради оштетување.

3.2 Известување по сегменти

Деловен сегмент претставува група на средства и деловни активности за обезбедување на производи и услуги, кои се подложни на ризици различни од оние кај други деловни сегменти. Географскиот сегмент пак обезбедува производи и услуги во рамки на одредено економско опкружување подложно на ризици различни од оние кај другите географски сегменти.

3.3 Странски валути

Трансакциите деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари со примена на официјалниот среден курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари ("Денари") по средниот курс на Народната Банка на Република Македонија на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики прикажани се во извештајот за сеопфатната добивка како приходи или расходи од финансирање во периодот на нивното настанување.

3.4 Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по набавна вредност или по претпоставена набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и резервирањето поради оштетување. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата.

Претпоставената набавна вредност претставува ревалоризирана набавна вредност на одредени ставки на недвижностите, постројките и опремата кои се ревалоризирани во периодите пред 2003 година, по пат на примена на коефициенти за индексирање утврдени од страна на Државниот Завод за Статистика.

Цената на чинење на недвижностите, изградени во сопствена режија, се состои од трошокот за материјал, директна работна сила и соодветни општи производни трошоци.

Трошоците по камати за позајмици кои се користат за финансирање на изградба на недвижностите, постројките и опремата се капитализираат, за време на периодот кој е потребен да се завршат и подготват средствата за нивно ставање во употреба. Останатите трошоци по основ на позајмици се евидентирани како трошок.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери.

Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во извештајот за сеопфатната добивка во текот на периодот во кој се јавуваат.

Не се пресметува амортизација на земјиштето и инвестициите во тек. Амортизацијата на останатите ставки на недвижностите и опремата се пресметува пропорционално, по стапки дадени во номенклатурата на средства за амортизација објавени во Уредбата за начинот на пресметка на амортизацијата во Сл. весник 64/2002 со цел, да се распредели набавната или претпоставената набавна вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба, како што следи:

Градежни објекти- 40 години

Погонска опрема-10 години

Останата опрема и моторни возила- 4-5 години

Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се прегледуваат, и доколку е потребно се корегираат, на секој датум на известување. Кога евидентираните износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ.

Приходите или расходите поврзани со отуѓувања се одредуваат по пат на споредба на приливите со евидентираните износ. Разликите се вклучени во извештајот за сеопфатната добивка во периодот кога настануваат.

3.5 Нематеријални средства

Компјутерски софтвер

Трошоците поврзани со развојот или одржувањето на компјутерски софтверски програми се признаваат како трошоци во моментот на нивното настанување. Трошоците директно поврзани со препознатливи и уникатни софтверски производи,

контролирани од страна на Друштвото и кои најверојатно ќе создадат економски користи што ќе ги надминат трошоците после една година, се признаваат како нематеријални средства. Трошоците за развој на компјутерски софтвер кои се признаваат како средства се амортизирани користејќи правопрпорционална метода во текот на период од пет години.

Останати нематеријални средства

Трошоците за стекнување права и лиценци се капитализирани и амортизирани користејќи правопрпорционална метода во текот на период од пет години.

3.6 Оштетување на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата, како и нематеријалните средства се проверуваат од можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени укажуваат дека евидентираниот износ на средствата не може да се надомести. Секогаш кога евидентираниот износ на средствата го надминува нивниот надоместлив износ, се признава загуба од оштетување. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребната вредност е сегашната вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, ако е тоа неможно, за целата група на средства која генерира готовина.

3.7 Финансиски средства

Друштвото ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, кредити и побарувања и финансиски средства расположливи за продажба. Раководството ги класифицира своите вложувања во моментот на нивното првично признавање.

Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби

Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски средства наменети за тргување. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел да се продаде во краток рок. Средствата во оваа категорија се класифицираат како тековни средства. Друштвото нема класифицирано средства во оваа категорија.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или одредени плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства, освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на известување. Кредитите и побарувањата на Друштвото на датумот на известување се состојат од побарувања од купувачи и останати побарувања, дадени позајмици како и парични средства и еквиваленти.

Финансиски средства расположливи за продажба

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативи, кои се било креирани во оваа категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Тие се вклучени во нетековни средства освен ако раководството нема намера да го отуѓи вложувањето во рок од 12 месеци од датумот на известување.

Почетно признавање на финансиските средства

Набавките и продажбите на финансиските средства се евидентираат на датумот на трансакцијата - датумот на кој што Друштвото има обврска да го купи или продаде средството.

Сите финансиски средства различни од средствата по објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат според објективната вредност зголемена за трошоците на трансакциите.

Средствата по објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат според нивната објективна вредност, при што трошоците на трансакциите се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка.

Непризнавање на финансиските средства

Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Друштвото ги пренело значително сите ризици и користи од сопственоста.

Последователно мерење на финансиски средства

Финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби последователно се евидентирани по нивната објективна вредност. Кредитите и побарувањата се евидентирани по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на средствата по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во Извештајот за сеопфатната добивка како останати нето добивки / загуби. Промените на објективната вредност на монетарните и не-монетарните вложувања класифицирани како расположливи за продажба се признаени во капиталот.

Кога вложувањата класифицирани како расположливи за продажба се продаваат или се оштетени, акумулираната корекција на објективната вредност признаена во капиталот се вклучува во Извештајот за сеопфатната добивка како добивка или загуба од вложувања.

Каматите на вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба се пресметани со употреба на методата на ефективна камата и се признаени во Извештајот за сеопфатната добивка како дел од останатите приходи. Дивидендите на вложувањата во инструменти на капиталот расположливи за продажба се признаени во Извештајот за сеопфатната добивка како дел од останатите приходи и кога Друштвото има воспоставено право на прилив од дивиденди.

Објективните вредности на котирани вложувања се базираат на тековните цени на котација. Доколку пазарот за некое финансиско средство не е активен (и за некотирани хартии од вредност), Друштвото утврдува објективна вредност по пат на употреба на техники на проценка.

Признавање на оштетувањето на финансиските средства

На секој датум на Извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. Кај вложувањата расположливи за продажба, значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на финансиското средство под неговата набавна вредност претставува индикатор дека средството е оштетено.

Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба - измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност, намалена за загубата поради оштетување претходно признаена во Извештајот за финансиска состојба, се отстранува од капиталот и се признава во Извештајот за сеопфатната добивка. Загубите поради оштетување признаени во Извештајот за сеопфатната добивка за вложувањата во инструменти на капиталот не се надоместуваат преку Извештајот за сеопфатната добивка.

3.8 Залихи

Залихите се вреднувани по пониската помеѓу набавната и нето реализационата вредност. Нето реализационата вредност претставува продажна вредност во секојдневниот тек на работата, намалена за трошоците за завршување, маркетинг и дистрибуција. Трошокот на материјалите и резервните делови се утврдува користејќи ја методата на пондериран просек и вклучува трошоци направени за нивна набавка, достава до постоечката локација и состојба на употреба. Трошокот на производите и производството во тек вклучува и соодветен дел на општи трошоци врз основа на нормалниот оперативен капацитет.

3.9 Побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања

Овие побарувања и позајмици иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањето поради оштетување. Резервирање поради оштетување се пресметува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да може да ги наплати сите побарувања и позајмици според нивните оригинални услови на побарувања. Значителни финансиски

потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или финансиско реорганизирање како и пролонгирање или неможност за плаќање претставуваат индикатори дека побарувањата од купувачи се оштетени.

Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентируваниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат.

Евидентируваниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековниот извештај за сеопфатната добивка. Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува наспроти неговото резервирање. Последователната наплата на претходно отпишаните износи се признава како тековна добивка во извештајот за сеопфатната добивка.

3.10 Парични средства и еквиваленти

Паричните средства и еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, депозити по видување во банки и други краткорочни високоликвидни вложувања кои доспеваат во периоди не подолги од 3 месеци.

3.11 Капитал, резерви и акумулирани добивки

(а) Акционерски капитал

Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

(б) Трошоци поврзани со емисија на акции

Трошоците поврзани со емисија на нови акции, опции или стекнувањето на деловна активност се презентирани во капиталот како намалување, нето од данокот, на приливите.

(в) Сопствени акции

Кога Друштвото откупува свој акционерски капитал, платените надомести се одземаат од вкупниот акционерски капитал како сопствени акции се додека истите не се отуѓат. Кога таквите акции последователно се продаваат, примените надомести се вклучуваат во акционерскиот капитал.

(г) Резерви

Резервите, кои се состојат од ревалоризациони, задолжителни и резерви за сопствени акции се создадени во текот на периодите врз основа на добивки/загуби од ревалоризација на материјалните средства и финансиските средства расположливи за продажба, во случајот со ревалоризациони резерви како и по пат на распределба на акумулираните добивки врз основа на законска регулатива и одлуките на раководството и акционерите на Друштвото.

(д) Акумулирани добивки

Акумулираните добивки ги вклучуваат задржаните добивки од тековниот и претходните периоди.

3.12 Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачи се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

3.13 Позајмици

Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност, намалена за трансакциони трошоци. Последователно, позајмиците се евидентираат според нивната амортизирана набавна вредност. Позајмиците се класифицирани како тековни обврски освен доколку Друштвото има безусловено право за подмирување на обврската за не помалку од 12 месеци од датумот на известување.

3.14 Тековен и одложен данок од добивка

Согласно промените во законската регулатива за данок од добивка кои се применуваат од 1 јануари 2015 година со утврдување на добивката за деловната 2014 година, данокот од добивка по стапка од 10%, се плаќа на добивката која се утврдува како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи во износи утврдени согласно со прописите за сметководство и сметководствените стандарди, корегирани за непризнаени расходи за даночни цели и за даночниот кредит. Нераспределената добивка не се оданочува.

Одложениот данок од добивка се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот данок од добивка се користат тековните важечки даночни стапки. Одложениот данок од добивка се терети или одобрува во Извештајот за сеопфатната добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно го теретат или одобруваат капиталот, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот.

Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка.

3.15 Надомести за вработените

Придонеси за пензиско осигурување

Друштвото има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во првиот и вториот пензиски столб кои се одговорни за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Обврски при пензионирање на вработените Друштвото, согласно соодветните домашни законски одредби, исплаќа на вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ еднаков на двомесечна просечна плата. Друштвото врши резервирање за пресметани посебени минималени износи за пензионирање на вработените.

3.16 Данок на додадена вредност

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен:

- Кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно; и
- Побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во билансот на состојба.

3.17 Резервирања

Резервирање се признава кога Друштвото има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна проценка на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на известување и се корегираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна проценка. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската.

3.18 Признавање на приходите и расходите

Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест, односно надоместот што треба да се прими за продадените производи и стоки односно обезбедените услуги, нето од данокот на додадена вредност и евентуално одобрените продажни попусти. Приходите се признаваат кога сумата од приходите може прецизно да се измерат и се очекува дека економските користи од извршената трансакција ќе има прилив во Друштвото, кога направените трошоци или идни трошоци може прецизно да се измерат и се исполнети критериумите за различните активности на Друштвото.

Приходи од продажба

Продажба на големо

Приходот од продажба на стоки се признава во моментот на испорака до корисникот, кога корисникот ги прифаќа стоките, а наплатливоста на поврзаните побарувања е разумно обезбедена.

Продажба на мало

Приходот од продажба на стоки се признава во моментот на продажба на корисникот. Приходите од продажба на мало вообичаено се во готовина или со кредитна картичка. Евидентираниот приход е бруто износот на приходите од продажбата, вклучувајќи ги и обврските по провизии за кредитни картички за трансакцијата. Тие провизии се евидентирани како трошоци за дистрибуција.

Приходи од обезбедување на услуги

Приходот од обезбедување на услуги се евидентира според степенот на завршување кога истиот може со сигурност да биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка на извршената работа.

Приходи од камата

Приходот од каматата се евидентира пропорционално на времето што го рефлектира ефективниот принос на средствата.

Приходи од дивиденди

Приходот од дивиденди се признава кога ќе се обезбеди правото за примање на исплата.

Расходи од деловното работење

Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на искористувањето на услугите односно во периодот на нивното настанување.

3.19 Распределба на дивиденди

Распределбата на дивиденди на акционерите на Друштвото е евидентирана како обврска во финансиските извештаи во периодот кога тие се одобрени од акционерите на Друштвото.

3.20 Превземени и неизвесни обврски

Не се евидентирани неизвесни обврски во финансиските извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, неизвесни средства не се евидентирани во финансиските извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на известување и кога може да се направи разумна проценка на износот на загубата.

3.21 Трансакции со поврзани субјекти

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. Трансакциите на Друштвото со поврзани субјекти се однесуваат на трансакциите во редовниот тек на работењето.

3.22 Настани по периодот на известување

Настаните по завршетокот на годината кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на субјектот на денот на известување (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи. Настаните по завршетокот на годината за кои не може да се врши корегирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

4. Користени проценки

Значајни сметководствени проценки

При примената на сметководствените политики на Друштвото, од Раководството на Друштвото се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентирани износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засновуваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

Несигурност во проценките

Оштетување кај нефинансиски средства

Загуби од оштетување се признаваат во износ за кој евидентираната вредност на средството или единицата што генерира готовина го надминува надоместливиот износ. При утврдување на надоместливиот износ, Раководството ги проценува очекуваните цени, готовинските текови од секоја единица што генерира готовина и утврдува соодветна каматна стапка при пресметка на сегашната вредност на тие готовински текови.

Оштетување кај финансиски средства

Оштетување на побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања

Друштвото пресметува оштетување за побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања врз основа на проценка на загуби кои резултираат од неможноста купувачите да ги подмират своите обврски. При проценка на соодветноста на загубата поради оштетување за побарувањата од купувачи, дадените позајмици и останатите побарувања, проценката се темели врз доспевањето на салдото на сметката

за побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање за клиентите. Ова подразбира правење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на парични средства. Доколку финансиските услови на клиентите се влошат, реалните отписи на тековно постоечките побарувања може да бидат повисоки од очекуваното, и може да го надминат нивото на загубите поради оштетување кои се досега признати.

Употребен век на средствата што се амортизираат

Раководството врши редовна проверка на употребниот век на средствата што се амортизираат на 31 декември. Раководството проценува дека утврдениот употребен век на средствата ја претставува очекуваната употребливост (корисност) на средствата. Фактички резултати, сепак, може да се разликуваат поради технолошка застареност, посебно во делот на ИТ опремата и софтверите.

Залихи

Залихи се евидентираат по пониската помеѓу набавната вредност (цена на чинење) и нето реализационата вредност. При проценката на нето реализационата вредност ги зема предвид најобјективните докази / податоци кои се на располагање во периодот кога се правени оценките.

Објективна вредност на финансиски средства

Доколку пазарот на финансиски инструмент не е активен, Раководството ја утврдува објективната вредност со користење техники за проценка. Во примената на техниките за проценка, Раководството прави максимално искористување на пазарните инпути, и користи проценки и претпоставки кои се, колку што е можно, во согласност со податоците кои учесниците на пазарот ќе ги користат при определување на цената на инструментот. Во случај каде овие податоците не се видливи, Раководството ги проценува претпоставките на учесниците на пазарот при определување на цената на финансискиот инструмент. Овие проценки можат да се разликуваат од реалните цени кои можат да се постигнат во трансакција извршена под комерцијални услови на датумот на известување.

5. Промена на сметководствени политики и корекција на грешки

Сметководствените политики се применуваат од период до период на конзистентна основа. Сметководствената политика се менува доколку тоа е условено со измена или донесување на МСФИ.

По исклучок, промена на сметководствените политики може да се направи доброволно, ако се процени дека новата сметководствена политика води кон подобра презентација на случувањата и позициите во финансиските извештаи. За промените во сметководствените политики одлучува Друштвото.

При ретроспективна промена во сметководствената политика, ентитетот ја применува новата сметководствена политика на компаративните информации за претходните периоди до најраниот датум кога е тоа изводливо, исто како новата

сметководствена политика да била применета отсекогаш. Кога е непрактично да се одредат ефектите на поединечните периоди на промена во сметководствената политика на компаративните информации за еден или повеќе презентирани периоди, Друштвото ја применува новата сметководствена политика на сметководствените вредности за средствата и обврските на почетокот на најраниот период за кој е изводлива ретроспективна примена, што пак може да биде тековниот период и ги прави соодветните корекции на почетно салдо на секоја засегната компонента на главнината за тој период.

Согласно МСФИ, колку што е тоа изводливо, Друштвото ретроспективно ја исправа материјалната грешка од претходен период во првиот финансиски извештај одобрен за објавување, откако истата била откриена, така што

а) повторно ги прикажува компаративните износи за претходниот презентирани период(и) кога грешката се појавила, или

б) доколку грешката се појавила пред да биде презентирани најраниот претходен период, повторно ги прикажува почетните салда на средствата, обврските и главнината за најраниот претходно презентирани период.

Кога е непрактично да се одредат ефектите на грешката за специфичен период врз компаративните информации за еден или повеќе претходно презентирани периоди, ентитетот повторно ги прикажува почетните салда на средствата, обврските и главнината за најраниот период за кој е изводливо ретроспективно повторно прикажување (што може да биде и тековниот период).

6. Управување со ризик

6.1 Фактори на финансиски ризици

Деловните активности на Друштвото се изложени на различни ризици од финансиски карактер, вклучувајќи ризик од кредитирање и ризиците поврзани со ефектите од промените во девизните курсеви и каматните стапки. Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на Друштвото.

Управувањето со ризици на Друштвото го врши Управниот Одбор врз основа на претходно одобрени писмени политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја, како што се ризикот од курсни разлики, ризикот од каматни стапки, ризикот од кредитирање, употребата на вложувањата и пласманите на вишокот ликвидни средства.

6.2 Ризик од кредитирање

Друштвото нема значителна концентрација на ризик од кредитирање. Друштвото има политики со цел да обезбеди дека продажбата на производи и услуги се врши на клиенти со соодветна кредитна историја. Друштвото има политики кои го ограничуваат износот на кредитната изложеност на неговите клиенти.

Кај Друштвото не постои материјално значајна концентрација на кредитен ризик поради големиот број на клиенти и нивните различни профили кои се во различни индустрии и географски региони.

Максималната изложеност на Друштвото на кредитен ризик е ограничена на евидентираната вредност на финансиските средства признаени на датата на извештајот на финансиската состојба.

6.3 Ризик од ликвидност

Претпазливо управување со ризик од ликвидност имплицира одржување на доволно готовина и ликвидни хартии од вредност, потоа расположливост на извори на средства преку соодветно обезбедување на кредити и можност за навремена наплата на износите на побарувања од купувачи во рамките на договорените услови. Како резултат на динамичниот карактер на дејноста на Друштвото, Раководството настојува да обезбеди флексибилни извори на средства преку расположливи кредитни линии.

6.4 Пазарни ризици

Ризик од курсни разлики

Друштвото има деловни активности на меѓународните пазари и е изложено на ризик од курсни разлики кој се јавува од изложеноста кон различни валути, посебно во однос на Еврото и Доларот. Друштвото не користи инструменти за обезбедување од ризик од курсни разлики. Раководството на Друштвото е одговорно за одржување на соодветна нето позиција за секоја валута поединечно, како и вкупно за сите валути.

Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на странската валута за 10%. Позитивниот односно негативниот износ означува зголемување/намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку денарот ја намали/зголеми својата вредност во однос на странските валути за +/- 10%.

Ризик од каматни стапки врз готовинските текови и објективната вредност

Друштвото е изложено на ефектите на флукуациите на пазарните каматни стапки врз неговата финансиска состојба и готовински текови. Раководството на Друштвото е во најголема мерка одговорно за дневно следење на состојбата на ризикот од нето каматни стапки и одредува лимити за намалување на потенцијалот од каматна неусогласеност. Постои значителна концентрација на позајмици со камата од локални финансиски институции на денот на известување. Флукуациите во пазарните каматни стапки, според кои средствата се позајмени, може да имаат обратен ефект врз

успешноста во финансирањето на Друштвото. Во исто време, Друштвото нема значителни пласирања на своите средства во орочени депозити и високо ликвидни хартии од вредност, кои носат дополнителен приход од камата.

6.5 Ризик при управување со капитал

Целите на Друштвото при управување со капиталот се овозможување на Друштвото да продолжи со понатамошна континуирана работа со цел да обезбеди приход за акционерите и бенфиции за други заинтересирани лица, како и да одржи оптимална структура на капиталот за намалување на трошокот на капиталот.

Со цел да се одржи или прилагоди структурата на капиталот, Друштвото може да изврши корекција на износот на дивиденди исплатени на акционерите, да врати капитал на акционерите, да издаде нови акции или да продаде средства за да го намали долгот.

Показател на задолженост

Структурата на изворите на финансирање на Друштвото се состои од обврски, кои ги вклучуваат позајмиците, пари и парични еквиваленти и главнина, која се состои од уплатен капитал, ревалоризациони резерви, останати резерви и акумулирана добивка.

Раководството ја анализира структурата на изворите на финансирање на годишна основа како однос на нето обврските по позајмици во однос со вкупниот капитал. Нето обврските по кредити се пресметани како вкупни обврски по позајмици намалени за износот на паричните средства и паричните еквиваленти.

7. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

| О П И С | Патенти и лиценци | Гудвил | Софтвер | Останати средства | Средства во подготовка | ВКУПНО |
|---|-------------------|----------|------------------|-------------------|------------------------|------------------|
| Набавна вредност | | | | | | |
| Салдо на 1 Јануари 2020 (тековна година) | 28.234.963 | 0 | 22.406.647 | 58.376.480 | 0 | 109.018.090 |
| Зголемување | | | 179.965 | 2.537.179 | 1.984.292 | 4.701.436 |
| Намалување | 0 | | 0 | 0 | 1.984.292 | 1.984.292 |
| Салдо на 31 Декември 2020 (тековна година) | 28.234.963 | 0 | 22.586.612 | 60.913.659 | 0 | 111.735.234 |
| Исправка на вредноста | | | | | | |
| Салдо на 1 Јануари 2020 (тековна година) | 28.203.463 | 0 | 19.840.354 | 53.369.021 | 0 | 101.412.838 |
| Амортизација | 21.000 | | 1.910.793 | 2.585.680 | | 4.517.473 |
| Намалување | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Салдо на 31 Декември 2020 (тековна година) | 28.224.463 | 0 | 21.751.147 | 55.954.701 | 0 | 105.930.311 |
| Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2020 (тековна година) | 10.500 | 0 | 835.465 | 4.958.958 | 0 | 5.804.923 |
| Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2020 (тековна година) | 31.500 | 0 | 2.566.293 | 5.007.459 | 0 | 7.605.252 |

| | | | | | | |
|---|---------------|----------|------------------|------------------|----------------|-------------------|
| Набавна вредност | | | | | | |
| Салдо на 1 Јануари 2019 (претходна година) | 28.192.963 | 0 | 22.205.278 | 54.997.297 | 763.930 | 106.159.468 |
| Зголемување | 42.000 | | 201.466 | 3.379.183 | 2.657.253 | 6.279.902 |
| Намалување | | | 97 | | 3.421.183 | 3.421.280 |
| Салдо на 31 Декември 2019 (претходна година) | 28.234.963 | 0 | 22.406.647 | 58.376.480 | 0 | 109.018.090 |
| Исправка на вредноста | | | | | | |
| Салдо на 1 Јануари 2019 (претходна година) | 28.192.941 | 0 | 17.555.024 | 48.034.038 | | 93.782.003 |
| Амортизација | 10.522 | | 2.285.330 | 5.334.983 | | 7.630.835 |
| Намалување | | | | | | 0 |
| Салдо на 31 Декември 2019 (претходна година) | 28.203.463 | 0 | 19.840.354 | 53.369.021 | 0 | 101.412.838 |
| Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2019 | 31.500 | 0 | 2.566.293 | 5.007.459 | 0 | 7.605.252 |
| Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2019 (претходна година) | 22 | 0 | 4.650.254 | 6.963.259 | 763.930 | 12.377.465 |

8. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

| О П И С | Земјиште | Градежни објекти | Опрема | Инвестиции во тек | ВКУПНО |
|---|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Набавна вредност | | | | | |
| Салдо на 1 Јануари 2020 (тековна година) | 920.413.458 | 4.480.935.670 | 2.838.148.057 | 243.691.236 | 8.483.188.421 |
| Зголемување | 1.770.610 | 152.930.398 | 199.366.456 | 400.242.461 | 754.309.925 |
| Намалување | 905.242 | 3.977.154 | 53.490.282 | 462.199.310 | 520.571.988 |
| Салдо на 31 Декември 2020 (тековна година) | 921.278.826 | 4.629.888.914 | 2.984.024.231 | 181.734.387 | 8.716.926.358 |
| Исправка на вредноста | | | | | |
| Салдо на 1 Јануари 2020 (тековна година) | 0 | 2.294.595.076 | 2.141.606.651 | 0 | 4.436.201.727 |
| Амортизација | | 105.047.186 | 147.582.824 | | 252.630.010 |
| Намалување | | 3.977.154 | 49.712.039 | | 53.689.193 |
| Салдо на 31 Декември 2020 (тековна година) | 0 | 2.395.665.108 | 2.239.477.436 | 0 | 4.635.142.544 |
| Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2020 (тековна година) | 921.278.826 | 2.234.223.806 | 744.546.795 | 181.734.387 | 4.081.783.814 |
| Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2020 (тековна година) | 920.413.458 | 2.186.340.594 | 696.541.406 | 243.691.236 | 4.046.986.694 |

| | | | | | |
|---|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Набавна вредност | | | | | |
| Салдо на 1 Јануари 2019 (претходна година) | 976.433.623 | 4.250.699.885 | 2.740.122.316 | 400.578.988 | 8.367.834.812 |
| Зголемување | 2.216.469 | 261.706.857 | 160.554.829 | 441.210.539 | 865.688.694 |
| Намалување | 58.236.634 | 31.471.072 | 62.529.088 | 598.098.291 | 750.335.085 |
| Салдо на 31 Декември 2019 (претходна година) | 920.413.458 | 4.480.935.670 | 2.838.148.057 | 243.691.236 | 8.483.188.421 |
| Исправка на вредноста | | | | | |
| Салдо на 1 Јануари 2019 (претходна година) | 0 | 2.217.246.291 | 2.059.943.518 | 0 | 4.277.189.809 |
| Амортизација | | 105.257.609 | 141.693.280 | | 246.950.889 |
| Намалување | | 27.908.824 | 60.030.147 | | 87.938.971 |
| Салдо на 31 Декември 2019 (претходна година) | 0 | 2.294.595.076 | 2.141.606.651 | 0 | 4.436.201.727 |
| Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2019 (претходна година) | 920.413.458 | 2.186.340.594 | 696.541.406 | 243.691.236 | 4.046.986.694 |
| Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2019 (претходна година) | 976.433.623 | 2.033.453.594 | 680.178.798 | 400.578.988 | 4.090.645.003 |

9. БИОЛОШКИ СРЕДСТВА

| 2020 | Недовршени земјоделски производи | Основно стадо | Обратно стадо | Повеќегодишни насади | Средства во подготовка | ВКУПНО |
|---|----------------------------------|---------------|---------------|----------------------|------------------------|----------|
| Состојба на 1 Јануари 2020 (тековна година) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зголемување како резултат на набавки | | | | | | 0 |
| Намалување како резултат на продажби | | | | | | 0 |
| Ожнеани земјоделски производи пренесени во залихи | | | | | | 0 |
| Промена на вредноста на биолошките средства | | | | | | 0 |
| Трошоци на амортизација на биолошките средства | | | | | | 0 |
| Состојба на 31 Декември 2020 (тековна година) | | | | | | 0 |
| Нетековни средства | | | | | | 0 |
| Тековни средства | | | | | | 0 |
| Вкупно биолошки средства | | | | | | 0 |
| 2019 | | | | | | |
| Состојба на 1 Јануари 2019 (претходна година) | | | | | | 0 |
| Зголемување како резултат на набавки | | | | | | 0 |
| Намалување како резултат на продажби | | | | | | 0 |
| Ожнеани земјоделски производи пренесени во залихи | | | | | | 0 |
| Промена на вредноста на биолошките средства | | | | | | 0 |
| Трошоци на амортизација на биолошките средства | | | | | | 0 |
| Состојба на 31 Декември 2019 (претходна година) | | | | | | 0 |
| Нетековни средства | | | | | | 0 |
| Тековни средства | | | | | | 0 |
| Вкупно биолошки средства | | | | | | 0 |

10. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

| О П И С | Тековна година | Претходна година |
|--------------------------------------|----------------|------------------|
| Вложување во конвертибилни обврзници | | |
| Вкупно: | | |

Број на конвертибилни обврзници:

Права кои ги носат конвертибилните обврзници:

| |
|--|
| |
|--|

11. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

| О П И С | Тековна година | Претходна година |
|---|----------------|------------------|
| Побарувања од купувачи во земјата | 381.293.015 | 504.224.478 |
| Побарувања од купувачи во странство | 10.662.756 | 60.109.348 |
| Застарени, сомнителни и спорни побарувања | 671.032.457 | 700.825.094 |
| Ведносно усогласување на побарувања | 729.296.898 | 754.727.756 |
| Вкупно: | 333.691.330 | 510.431.164 |

12. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

| О П И С | Тековна година | Претходна година |
|---------------------------------------|----------------|------------------|
| Парични средства на денарски сметки | 211.432.807 | 81.674.304 |
| Парични средства во денарска благајна | 1.018.889 | 35.801.131 |
| Девизна сметка | 2.820.415 | 1.457.152 |
| Девизна благајна | 86.095 | 75.659 |
| Вкупно: | 215.358.206 | 119.008.246 |

13. ОСНОВНА ГЛАВНИНА

| Родови на акции | Во сопственост на | 01.01.2020 | % | Состојба | | 31.12.2020 | % |
|-------------------------|--------------------------|---------------|--------|------------|------------|---------------|--------|
| | | | | зголем. | намал. | | |
| 2020 (тековна година) | | | | | | | |
| Обични акции | Физички лица | 2.170.837.000 | 62,31% | | 69.316.000 | 2.101.521.000 | 60,32% |
| | Правни лица | 994.201.000 | 28,54% | 39.742.000 | | 1.033.943.000 | 29,68% |
| | Откупени сопствени акции | 318.804.000 | 9,15% | 29.574.000 | | 348.378.000 | 10,00% |
| Приоритетни акции | ФПИО | | | | | 0 | |
| Вкупно: | | 3.483.842.000 | 100% | 69.316.000 | 69.316.000 | 3.483.842.000 | 100% |
| 2019 (претходна година) | | | | | | | |
| | | 01.01.2019 | % | | | 31.12.2019 | % |
| | | | | зголем. | намал. | | |
| Обични акции | Физички лица | 2.246.074.000 | 64,47% | | 75.237.000 | 2.170.837.000 | 62,31% |
| | Правни лица | 981.460.000 | 28,17% | 12.741.000 | | 994.201.000 | 28,54% |
| | Откупени сопствени акции | 256.308.000 | 7,36% | 62.496.000 | | 318.804.000 | 9,15% |
| Приоритетни акции | ФПИО | | | | | 0 | |
| Вкупно: | | 3.483.842.000 | 100% | 75.237.000 | 75.237.000 | 3.483.842.000 | 100% |

14. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

| Обврски со рок на достасување над 5 години: | | Тековна година | Претходна година |
|---|----------------------|----------------|------------------|
| Вид на обврска: | Вид на обезбедување: | | |
| Обврски спрема поврзани друштва | | | |
| Обврски кон добавувачи | | | |
| Обврски спрема поврзани друштва по основ на заеми и кредити | | | |
| Обврски по основ на кредити | | | |
| Обврски по основ на заеми | | | |
| Останати долгорочни обврски | | | |
| | | | |
| | | | |
| Вкупно: | | 0 | 0 |

15. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

| О П И С | Тековна година | Претходна година |
|-----------------------------------|----------------|------------------|
| Добавувачи во земјата | 299.299.664 | 316.447.338 |
| Добавувачи во странство | 73.680.557 | 108.862.603 |
| Добавувачи за нефактурирани стоки | 1.516.394 | 364.942 |
| Вкупно: | 374.496.615 | 425.674.883 |

16. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ

| О П И С | Тековна година | Претходна година |
|--|----------------|------------------|
| Краткорочни обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва | | |
| Краткорочни кредити во земјата | 1.982.877.643 | 2.636.279.349 |
| Краткорочни кредити во странство | | |
| Вкупно: | 1.982.877.643 | 2.636.279.349 |

17. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

| О П И С | Тековна година | Претходна година |
|----------------------------------|----------------|------------------|
| Приходи од продажба во земјата | 16.296.518.761 | 20.723.863.211 |
| Приходи од продажба во странство | 323.065.335 | 1.023.266.111 |
| Вкупно: | 16.619.584.096 | 21.747.129.322 |

18. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

| О П И С | Тековна година | Претходна година |
|--|----------------|------------------|
| Приходи од наемнини | 100.685.127 | 49.255.686 |
| Приходи од наплатени отпишани побарувања | 1.660.305 | 22.835.119 |
| Приходи од државни поддршки | 13.013.178 | |
| Вкупно: | 115.358.610 | 72.090.805 |

19. ОСТАНАТИ РАСХОДИ

| О П И С | Тековна година | Претходна година |
|---|--------------------|--------------------|
| Транспортни услуги | 219.340.232 | 173.089.070 |
| Трошоци за саеми | 0 | 8.000 |
| Наемнина | 29.553.936 | 30.279.456 |
| Дневници за службени патувања и патни трошоци | 6.421.806 | 10.242.820 |
| Трошоци за членови на органот на управување, надзорниот одбор и за членовите на останатите органи | 5.444.176 | 4.096.846 |
| Трошоци за промоција, пропаганда и реклама | 38.957.839 | 89.924.704 |
| Премии за осигурување | 52.587.249 | 50.928.547 |
| Банкарски услуги и трошоци за платен промет | 37.024.537 | 44.222.143 |
| Трошоци за ревизија | 1.907.785 | 1.878.674 |
| Трошоци за останати интелектуални услуги | 7.114.151 | 23.501.392 |
| Вредносно усогласување на краткорочни побарувања | 10.391.540 | 69.820.758 |
| Загуби од отуѓување на нетековни средства | 0 | |
| Останати расходи | 314.802.047 | 369.896.086 |
| Вкупно останати оперативни расходи | 723.545.298 | 867.888.496 |

20. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ДРУШТВА


| О П И С | Тековна година | Претходна година |
|--|----------------|------------------|
| Побарувања по основ на купопродажни односи | 20.657.553 | 55.085.728 |
| Обврски по основ на купопродажни односи | 21.519.744 | 80.444.456 |
| Приходи од продажба на готови производи | 658.370 | 597.448 |
| Приходи од продажба на стоки | 490.458.587 | 537.673.457 |

Во, _____ Скопје

На ден 31.03. 2021 _____

Лице одговорно за составување на извештајот:

_____ Бојан Леќиќ



Саша Леќиќ



Консолидирани финансиски извештаи и Извештај на независниот ревизор

Макпетрол а.д., Скопје и подружници

31 декември 2020 година



Содржина

| | Страна |
|---|---------------|
| Извештај на независниот ревизор | 1 |
| Консолидиран Извештај за финансиската состојба | 3 |
| Консолидиран Извештај за сеопфатната добивка | 4 |
| Консолидиран Извештај за промените во капиталот | 5 |
| Консолидиран Извештај за паричните текови | 6 |
| Белешки кон Консолидираните финансиски извештаи | 7 |
| Прилози | |

Извештај на независниот реизор

До Раководството и Акционерите на
Матичното Друштво - Макпетрол а.д., Скопје

Грант Торнтон ДОО
Св. Кирил и Методиј 526-1/20
1000 Скопје
Северна Македонија
Т +389 (0)2 3214 700
Ф +389 (0)2 3214 710
E Contact@mk.gt.com
Даночен број: 4030003475973

Извештај за консолидираните финансиски извештаи

Ние извршивме ревизија на придружните консолидирани финансиски извештаи на Макпетрол а.д., Скопје – Матичното Друштво и подружниците (во понатамошниот текст “Групата”), составени од консолидираниот Извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2020 година, и консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка, консолидираниот Извештај за промените во капиталот, и консолидираниот Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 3 до 37.

Одговорност на Раководството за консолидираните финансиски извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие консолидирани финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на консолидирани финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие консолидирани финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија¹. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали консолидираните финансиски извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во консолидираните финансиски извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на ризиците од материјално погрешно прикажување во консолидираните финансиски извештаи, било поради измама или грешка.

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на консолидираните финансиски извештаи на Групата со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективност на внатрешната контрола на Групата. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на консолидираните финансиски извештаи.

Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и соодветна основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење, консолидираните финансиски извештаи ја презентираат објективно во сите материјални аспекти финансиската состојба на Групата Макпетрол а.д., Скопје на ден 31 декември 2020 година, како и резултатот од работењето и паричните текови за годината што тогаш завршува, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

¹ Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година



Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Матичното Друштво е исто така одговорно за изготвување на Консолидиран годишен извештај за работењето на Групата Макпетрол а.д., Скопје за 2020 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на консолидираниот годишен извештај на Групата за 2020 година, со историските финансиски информации објавени во консолидираната годишна сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи на Групата со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2020, во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија², како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.

Наше мислење е дека, историските финансиски информации објавени во консолидираниот годишен извештај за работењето на Групата Макпетрол а.д., Скопје за 2020 година, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во консолидираната годишна сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи на Групата со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2020.


Марјан Андонов
Управител
Грант Торнтон ДОО, Скопје



Скопје, 31 март 2021 година


Маја Атанасовска
Овластен ревизор

² Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година

Грант Торнтон ДОО е фирма членка на Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL и фирмите членки не се во партнерство на светско ниво. GTIL и секоја фирма членка на GTIL претставува посебен правен субјект. Услугите се обезбедуваат од страна на самите фирми членки. GTIL не обезбедува услуги на клиентите. GTIL и нејзините фирми членки не се агенти на, и не се обврзани едни кон други и не се одговорни за делата или пропустите на други фирми членки.

Консолидиран Извештај за финансиската состојба

| | Бел. | 31 декември 2020 000 мкд | 31 декември 2019 000 мкд |
|--|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Средства | | | |
| Нетековни средства | | | |
| Недвижности, постројки и опрема | 6 | 4,081,783 | 4,046,986 |
| Нематеријални средства | 7 | 5,805 | 7,605 |
| Вложувања во недвижности | 8 | 27,772 | 28,503 |
| Вложувања во придружени друштва | 10 | 623,129 | 614,466 |
| Финансиски средства распол.за продажба | 12 | 1,632,234 | 1,589,268 |
| Финансиски побарувања | 13 | 822 | 1,027 |
| | | 6,371,545 | 6,287,855 |
| Тековни средства | | | |
| Финансиски побарувања | 13 | 804 | 1,941 |
| Залихи | 14 | 844,821 | 972,025 |
| Побарувања од купувачи и останати побарувања | 15 | 647,549 | 943,661 |
| Побарувања за данок на добивка | | 58,936 | 236 |
| Парични средства и еквиваленти | 16 | 280,382 | 280,640 |
| | | 1,832,492 | 2,198,503 |
| | | 8,207,759 | 8,490,080 |
| Средства наменети за продажба | | 3,722 | 3,722 |
| Вкупно средства | | 8,207,759 | 8,490,080 |
| Капитал и обврски | | | |
| Капитал | | | |
| Акционерски капитал | 17 | 3,135,464 | 3,165,038 |
| Резерви | | 702,933 | 707,785 |
| Акумулирани добивки | | 1,195,378 | 1,127,455 |
| | | 5,033,775 | 5,000,278 |
| Обврски | | | |
| Нетековни обврски | | | |
| Позајмици со камата | 18 | 120,000 | 150,000 |
| | | 120,000 | 150,000 |
| Тековни обврски | | | |
| Позајмици со камата | 18 | 1,982,878 | 2,185,463 |
| Обврски за данок на добивка | | 8,594 | 25,006 |
| Обврски спрема добавувачи и останати обврски | 19 | 1,058,597 | 1,129,333 |
| Одложени приходи од државни поддршки | 20 | 3,915 | - |
| | | 3,053,984 | 3,339,802 |
| Вкупно обврски | | 3,173,984 | 3,489,802 |
| Вкупно капитал и обврски | | 8,207,759 | 8,490,080 |

Овие Консолидирани финансиски извештаи се одобрени од Управниот Одбор на Матичното Друштво на ден 25 март 2021 година и се потпишани во негово име од:

Г-дин Андреја Јосифовски
Претседател на Управен Одбор



Г-дин Саша Лекиќ
Директор на Дирекција за финансии

Консолидиран Извештај за сеопфатна добивка

| | Бел. | Година што завршува на | |
|---|-------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | 31 декември 2020 000 мкд | 31 декември 2019 000 мкд |
| Приходи од продажба | 5 | 16,720,163 | 22,619,866 |
| Приходи од реализирани државни поддршки | 20 | 17,162 | - |
| Останати деловни приходи | 21 | 174,769 | 395,918 |
| Потрошени материјали | | (228,450) | (181,313) |
| Набавна вредност на продадени стоки | | (14,164,170) | (19,551,763) |
| Трошоци за вработени | 22 | (1,209,512) | (1,130,108) |
| Депрецијација и амортизација | 6,7,8 | (257,703) | (255,296) |
| Останати деловни трошоци | 23 | (734,852) | (892,881) |
| Промени во залихи | | 108,765 | 11,272 |
| Добивка од работењето | | 426,172 | 1,015,695 |
| Финансиски приходи | 24 | 6,166 | 27,678 |
| Финансиски (расходи) | 24 | (57,308) | (84,861) |
| Нето финансиски (расходи) | | (51,142) | (57,183) |
| Удел во добивките на придружени друштва | 10,11 | 8,663 | 9,672 |
| Добивка пред оданочување | | 383,693 | 968,184 |
| Данок на добивка | 25 | (34,984) | (92,406) |
| Добивка за годината по оданочување | | 348,709 | 875,778 |
| Останата сеопфатна добивка за годината | | | |
| Промена на обј. вред. на фин. с-ва распол. за прод. | 12,17 | 42,966 | 105,512 |
| Преведување на странски валути | 17 | (10) | (215) |
| | | 42,956 | 105,297 |
| Вкупна сеопфатна добивка за годината | | 391,665 | 981,075 |
| Добивка за сопствениците | | 348,709 | 875,778 |
| Вкупна сеопфатна добивка за сопствениците | | 391,665 | 981,075 |
| Заработувачка по акција | 26 | | |
| - Основна и разводнета (Денари по акција) | | 3,428 | 8,447 |

Консолидиран Извештај за промените во капиталот

| | Акционерски капитал 000 мкд | Премии 000 мкд | Резерви 000 мкд | Акумулирани добивки 000 мкд | Вкупно 000 мкд |
|---|--------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|
| На 01 јануари 2020 година | 3,165,038 | - | 707,785 | 1,127,455 | 5,000,278 |
| Трансакции со сопствениците | | | | | |
| Распоред во резерви (Б.17) | - | - | (47,808) | 47,808 | - |
| Распоред за дивиденди (Б.17) | - | - | - | (288,108) | (288,108) |
| Елиминации при исклучување на подружница од консолидација | - | - | - | 114 | 114 |
| Откуп на сопствени акции (Б.17) | (29,574) | - | - | (40,600) | (70,174) |
| | (29,574) | - | (47,808) | (280,786) | (358,168) |
| Сеопфатна добивка | | | | | |
| Добивка за годината | - | - | - | 348,709 | 348,709 |
| Останата сеопфатна добивка | - | - | 42,956 | - | 42,956 |
| | - | - | 42,956 | 348,709 | 391,665 |
| На 31 декември 2020 година | 3,135,464 | - | 702,933 | 1,195,378 | 5,033,775 |
| На 01 јануари 2019 година | 3,227,534 | - | 408,749 | 722,052 | 4,358,335 |
| Трансакции со сопствениците | | | | | |
| Откуп на сопствени акции (Б.17) | - | - | 193,739 | (193,739) | - |
| Распоред за дивиденди (Б.17) | - | - | - | (192,748) | (192,748) |
| Откуп на сопствени акции (Б.17) | (62,496) | - | - | (83,888) | (146,384) |
| | (62,496) | - | 193,739 | (470,375) | (339,132) |
| Сеопфатна добивка | | | | | |
| Добивка за годината | - | - | - | 875,778 | 875,778 |
| Останата сеопфатна добивка | - | - | 105,297 | - | 105,297 |
| | - | - | 105,297 | 875,778 | 981,075 |
| На 31 декември 2019 година | 3,165,038 | - | 707,785 | 1,127,455 | 5,000,278 |

Консолидиран Извештај за паричните текови

| | Бел. | Година што завршува на | |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | 31 декември 2020 000 мкд | 31 декември 2019 000 мкд |
| Оперативни активности | | | |
| Приливи од купувачи | | 17,100,045 | 22,631,489 |
| Примени државни поддршки | | 12,426 | - |
| Исплати на добавувачи и вработени | | (16,155,635) | (21,794,136) |
| | | 956,836 | 837,353 |
| (Платена) камата | 24 | (55,701) | (81,555) |
| (Платен) данок од добивка | | (110,096) | (117,463) |
| | | 791,039 | 638,335 |
| Инвестициони активности | | | |
| Прилив од продадени недвиж, постројки и опрема | 6,21 | 2,457 | 146,408 |
| (Плаќања) за набавка на недвиж, постројки и опрема | 6 | (291,791) | (266,019) |
| (Плаќања) за набавка на нематеријални средства | 7 | (2,716) | (2,859) |
| (Плаќања) за набавка на вложувања во недвижности | 8 | - | (1,000) |
| Вложувања во хартии од вредност | 12 | - | - |
| Прилив од наплата на фин. побарувања | 13 | 1,342 | 3,469 |
| Наплатени камати | 24 | 4,508 | 22,435 |
| Приливи од дивиденди | 21 | 84,532 | 103,336 |
| | | (201,668) | 5,770 |
| Финансиски активности | | | |
| Платени дивиденди | 17 | (286,860) | (192,748) |
| Откуп на сопствени акции | 17 | (70,174) | (146,384) |
| (Отплата) на кредити | 18 | (7,873,634) | (7,412,325) |
| Приливи од кредити | 18 | 7,641,049 | 7,111,508 |
| | | (589,619) | (639,949) |
| Нето промена на парич.средства и еквиваленти | | (248) | 4,156 |
| Парични средства и еквиваленти на почетокот | | 280,640 | 276,699 |
| Преведување на странски валути | | (10) | (215) |
| Парични средства и еквиваленти на крајот | | 280,382 | 280,640 |

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

1 Општи информации

Макпетрол а.д., Скопје (“Матичното Друштво”) е Акционерско Друштво основано во Република Северна Македонија. Адресата на неговото регистрирано седиште е следната: Ул. “Св. Кирил и Методиј”, бр.4, 1000 Скопје, Република Северна Македонија.

Матичното Друштво е основано во 1947 година и е најголем специјализиран дистрибутер на нафтени деривати и гас во Република Северна Македонија. Групата има деловни активности и на меѓународните пазари. Со состојба на 31 декември 2020 година Групата вработува 1,973 лица (2019: 1,959 лица).

Од 2002, акциите на Матичното Друштво котираат на официјалниот пазар на Македонска берза на хартии од вредност и со состојба на датумот на овој консолидиран Извештај, Матичното Друштво е рангирано меѓу првите 10 најликвидни правни субјекти кои котираат на Берзата и учествуваат во формирањето на Македонскиот Берзански Индекс.

Тековните активности на Матичното Друштво исто така вклучуваат и продажба на големо и мало на различни видови стока, како и ексклузивно застапништво и дистрибуција за неколку марки, како што се: Хонда, Валволине, Goodyear и DELL.

Консолидираните финансиски извештаи ги вклучуваат финансиските извештаи на Матичното Друштво и подружниците (во продолжение “Групата”) кои се целосно под нејзина контрола. Контролата се остварува преку можноста на Матичното Друштво да управува со финансиските и деловните политики на подружниците, како и да ги користи придобивките од нивните активности.

Следната табела ги прикажува консолидираните подружници и учеството на Матичното Друштво во нивниот капитал.

Во текот на 2020 година, Матичното Друштво ја ликвидираше подружницата Шампион Макпетрол Дооел и призна расход во Извештајот за сеопфатна добивка во износ од 372 илјади денари (Белешка 23).

| | % од учест. | Земја на основање | Валута | 31 декември 2020 | | 31 декември 2019 | |
|------------------------------------|----------------|-----------------------|--------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | | | | Износ во вал. | (000 МКД) | Износ во вал. | (000 МКД) |
| ТРД Телевизија | | | | | | | |
| Макпетрол Телма дооел Скопје | 100.00 | Северна Македонија | МКД | - | 200,310 | - | 200,310 |
| Шампион Макпетрол дооел | 100.00 | Северна Македонија | МКД | - | - | - | 372 |
| Макпетрол Пром-гас дооел Скопје | 100.00 | Северна Македонија | МКД | - | 10,000 | - | 10,000 |
| Макпетрол ДОО Србија | 100.00 | Србија | УСД | 452,500 | 25,075 | 452,500 | 25,075 |
| Петролмак Грција | 100.00 | Грција | ЕУР | 810,000 | 49,856 | 810,000 | 49,856 |
| | | | | | 285,241 | | 285,613 |

2 Сметководствени политики

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

2.1 Основи за подготовка

Овие консолидирани финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва (“Службен весник на РМ” бр. 28/2004 ... 290/2020) и Правилникот за водење сметководство (“Службен весник на РМ” бр. 159 од 29 декември 2009 година, бр. 164 од 2010 година и 107 од 2011 година). Според овој Правилник се пропишува водењето сметководство во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) вклучувајќи ги и Толкувањата на постојниот комитет за толкување (ПКТ) и Толкувања на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (КТМФИ) издадени на 1 јануари 2009 година.

Консолидираните финансиски извештаи се подготвени според концептот на историска вредност освен за финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства и обврски (вклучувајќи и деривативни инструменти), доколку постојат, кои се мерат по објективната вредност. Основите за мерење на секој поединечен вид на средство, обврска, приход и расход се детално опишани во продолжение на оваа Белешка.

Подготовката на овие консолидирани финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени и објавени во Република Северна Македонија бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара Раководството на Групата да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и оценките се значајни за консолидираните финансиски извештаи, се обелоденети во Белешка 4: Значајни сметководствени проценки.

Овие консолидирани финансиски извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2020 и 2019. Известувачка и функционална валута е Македонски Денар (МКД или Денар). Тековните и споредбените податоци прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено.

2.2 Претпоставка за неограничен континуитет во деловното работење

Овие консолидирани финансиски извештаи се подготвени врз основа на претпоставката за неограничен континуитет што подразбира реализација на средствата и обврските во нормалниот тек на работењето.

Во врска со пандемијата на Коронавирусот КОВИД – 19, веднаш по нејзината појава во почетокот на 2020 година, а особено по прогласувањето на вонредна состојба на 11 март 2020 година, Групата ги презеде сите пропишани мерки од законодавните институции и без отстапки постапуваше по истите. Пандемијата не предизвика застој или прекин во работењето на Групата во текот на 2020 година. Како што е детално наведено во Белешка 20 кон придружните консолидирани финансиски извештаи, подружницата ТРД Телевизија Макпетрол Телма Доел, прими државни поддршки во вкупен износ од 21,077 илјади денари за ублажување на последиците од КОВИД-19 пандемијата согласно мерките на Владата на РСМ.

Раководството на Групата направи целосна проценка на влијанието на КОВИД-19 врз подготовката и презентацијата на овие посебни финансиски извештаи, земајќи ги во предвид следниве фактори: тековна и очекувана профитабилност, можност за продолжување со обезбедување услуги и обезвреднување на средствата. Овие фактори не укажуваат на постоење на материјална несигурност што може да предизвика значителен сомнеж во можноста на Групата да продолжи како неограничен континуитет. Раководството на Групата смета дека примената на претпоставката на континуитет е соодветна.

2.3 Консолидација

Подружници

Финансиските извештаи на подружниците се вклучени во консолидираните финансиски извештаи од датумот на пренесување на контролата до датумот на престанокот на истата. Стекнувањето на подружниците е евидентирано според методот на набавна вредност, при што трошокот за стекнувањето претставува објективна вредност на дадените средства, издадените акции или превземените обврски на датумот на стекнувањето, вклучително и непосредните расходи направени за целите на стекнувањето. Вишокот на трошокот на стекнувањето над неговата објективна вредност претставува гудвил.

Интеркомпаниските трансакции, салда и нереализирани добивки од трансакциите помеѓу деловните субјекти се елиминирани. Нереализираните загуби се елиминирани исто така, освен во случај кога трошокот не може да биде надоместен.

Макпетрол а.д., Скопје и подружници
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

Консолидација (продолжува)

Придружени друштва

Придружени друштва се субјекти врз кои Матичното друштво има значително влијание, но не ги контролира истите. Постоењето на значително влијание се утврдува преку следното: застапеност во Одборот на директори, учество во процесот на креирање политики и донесување на одлуки, материјални трансакции, меѓусебна размена на раководен персонал и обезбедување на суштински технички информации и каде учеството во капиталот се движи помеѓу 20 и 50% од гласачките права. Вложувањата во придружените друштва се евидентирани според методот на главнина. Нереализираните добивки или загуби од трансакциите помеѓу Групата и придружените друштва се елиминирани согласно обемот на учеството на Групата во овие ентитети. При елиминирање на нереализираните загуби, средствата се тестираат за загуби поради оштетување.

2.4 Известување по сегменти

Деловен сегмент претставува група на средства и деловни активности за обезбедување на производи и услуги, кои се подложни на ризици различни од оние кај други деловни сегменти. Географскиот сегмент пак обезбедува производи и услуги во рамки на одредено економско опкружување подложно на ризици различни од оние кај другите географски сегменти.

2.5 Трансакции во странски валути

Трансакциите деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари со примена на официјалниот среден девизен курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари (Денари) по официјалниот среден курс на Народна Банка на Република Северна Македонија на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики се прикажани во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка како финансиски приходи или расходи за пресметковниот период. Средните девизни курсеви применети за прикажување на позициите во консолидираниот Извештај за финансиската состојба деноминирани во странска валута се следните:

| | 31 декември 2020 | 31 декември 2019 |
|-------|------------------|------------------|
| 1 УСД | 50.2353 денари | 54.9518 денари |
| 1 ЕУР | 61.694 денари | 61.4856 денари |
| 1 ЦХФ | 56.8242 денари | 56.5593 денари |
| 1 ГБП | 68.3136 денари | 72.1577 денари |
| 1 ЦАД | 39.293 денари | 42.0529 денари |
| 1 АУД | 38.4986 денари | 38.4477 денари |
| 1 ЈПУ | 0.4874 денари | 0.5032 денари |

Средствата, обврските, приходите, расходите и резултатот од работењето на подружници кои имаат различна валута од валутата на известување, се искажани во валутата на известување како што следи:

- Средствата и обврските се пресметани според средниот курс на датумот на Извештајот на финансиската состојба;
- Приходите и расходите се пресметани со примена на просечниот курс за периодот на известување (освен ако просечниот курс не претставува разумна основа за изразување на кумулативниот ефект на курсевите на денот на трансакцијата, во кој случај е користен курсот на трансакцијата); и
- Курсните разлики произлезени од погоренаведеното се прикажани како посебна ставка во останатата сеопфатна добивка.

2.6 Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по набавна вредност или по претпоставена набавна вредност намалена за акумулираната депрецијација и резервирањето поради оштетување, доколку постои. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата.

Претпоставената набавна вредност претставува ревалоризирана набавна вредност на одредени ставки на недвижностите, постројките и опремата кои се ревалоризирани во периодите пред 2005 година, по пат на примена на коефициенти за индексирање утврдени од страна на Државниот Завод за Статистика.

Цената на чинење на средствата, изградени во сопствена режија, се состои од трошокот за материјал, директна работна сила и соодветни општи производни трошоци.

Трошоците по камати за позајмици кои се користат за финансирање на изградба на недвижностите, постројките и опремата се капитализираат, за време на периодот кој е потребен да се завршат и подготват средствата за нивно ставање во употреба. Останатите трошоци по основ на позајмици се евидентирани како трошок.

Макпетрол а.д., Скопје и подружници
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

Недвижности, постројки и опрема (продолжува)

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Групата поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери.

Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка во текот на финансискиот период во кој се јавуваат.

Не се пресметува депрецијација на земјиштето и инвестициите во тек. Депрецијацијата на останатите ставки на недвижностите и опремата се пресметува пропорционално, со цел, да се распредели набавната или претпоставената набавна вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба, како што следи:

| | |
|----------------------------------|------------|
| Градежни објекти | 40 години |
| Погонска опрема | 10 години |
| Останата опрема и моторни возила | 4-5 години |

Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се прегледуваат, и доколку е потребно се коригираат на секој датум на известување. Кога евидентираните износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ.

Приходите или расходите поврзани со отуѓувања се одредуваат по пат на споредба на приливите со евидентираните износ. Разликите се вклучени во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка во периодот кога настануваат.

2.7 Нетековни средства чувани за продажба

Нетековните средства се класифицирани како средства кои се чуваат за продажба кога нивниот евидентиран износ треба да се надомести првенствено преку продажна трансакција, а се смета дека постои голема веројатност за продажбата да се оствари. Тие се евидентирани по понискиот од евидентираните износ и објективната вредност, намалено за трошоците за продажба, доколку нивниот евидентиран износ се надомести пред се преку продажната трансакција наместо преку нивна континуирана употреба.

2.8 Вложувања во недвижности

Недвижностите, сопственост на Групата, кои се чуваат, пред се, со цел остварување приход од нивно изнајмување, наместо за употреба во редовниот тек на снабдување со стоки и услуги, за административни потреби или за нивна продажба, се признаени како вложувања во недвижности.

Овие вложувања се евидентирани според нивната набавна вредност, намалена за соодветната исправка на вредноста. Моделот на објективна вредност не е прифатен поради неможноста за нејзино веродостојно утврдување. Имено, споредливите пазарни трансакции за овие ставки на недвижности се ретки и при тоа, не постојат ниту алтернативни проценки, засновани на проекциите за дисконтирани парични текови.

Депрецијацијата на ставките на овие недвижности се пресметува пропорционално, со цел, да се распредели набавната или претпоставената набавна вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба. Корисниот век на средствата кои се изнајмуваат е ист како во Белешка 2.5.

2.9 Нематеријални средства

Нематеријални средства стекнати од страна на Групата, со дефиниран век на употреба, се мерат според набавна вредност намалена за акумулирана амортизација и загуби од оштетување, доколку постојат. Последователните набавки се капитализираат само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Групата поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери. Сите останати трошоци се признаваат во добивки или загуби во периодот кога настануваат. Амортизацијата на нематеријалните средства се пресметува пропорционално во период од пет години.

2.10 Оштетување на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата, како и нематеријалните средства со дефиниран век на употреба се проверуваат од можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени укажуваат дека евидентираните износ на средствата не може да се поврати. Секогаш кога евидентираните износ на средствата го надминува нивниот надоместлив износ, се признава загуба од оштетување. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребната вредност е сегашната вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, ако е тоа неможно, за целата група на средства која генерира готовина.

Макпетрол а.д., Скопје и подружници
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

2.11 Финансиски средства

Групата ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, финансиски средства кои се чуваат до доспевање, кредити и побарувања и финансиски средства расположливи за продажба. Раководството ги класифицира своите вложувања во моментот на нивното првично признавање.

Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби

Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски средства наменети за тргување. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел да се продаде во краток рок. Средствата во оваа категорија се класифицираат како тековни средства. Со состојба на 31 декември 2020 и 2019 година Групата нема класифицирано средства во оваа категорија.

Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

Вложувања чувани до доспевање се не-деривативни финансиски инструменти со фиксни периоди на отплата и со фиксен период на доспевање кои Групата има намера и можност да ги чува до периодот на доспевање. Со состојба на 31 декември 2020 и 2019 година Групата нема класифицирано средства во оваа категорија.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или одредени плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на известување. Кредитите и побарувањата на Групата на датумот на известување се состојат од побарувања од купувачи, побарувања за дадени позајмици и останати побарувања како и парични средства и еквиваленти.

Финансиски средства расположливи за продажба

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативи, кои се креирани во оваа категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Тие се вклучени во нетековни средства освен ако Раководството нема намера да го отуѓи вложувањето во рок од 12 месеци од датумот на известување.

Признавање и мерење на финансиски средства

Набавките и продажбите на финансиските средства се евидентираат на датумот на трансакцијата - датумот на кој што Групата има обврска да го купи или продаде средството. Финансиските средства кои се признаваат според објективна вредност преку добивки или загуби почетно се признаваат според нивната објективна вредност, при што трошоците на трансакциите се признаваат во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка.

Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Групата ги пренела значително сите ризици и користи од сопственоста.

Финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби последователно се евидентирани по нивната објективна вредност. Кредитите и побарувањата се последователно евидентирани по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

Сите финансиски средства кои не се признаваат според објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат по нивната објективна вредност зголемена за трошоците на трансакциите. Добивките или загубите од промената на објективната вредност на средствата по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка како останати нето добивки/загуби во периодот кога настануваат. Приходите од дивиденди од финансиските средства преку добивки и загуби се признаваат во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка како дел од останатите приходи во моментот кога Групата има воспоставено право на прилив од дивиденда.

Промените на објективната вредност на монетарните и не-монетарните вложувања класифицирани како расположливи за продажба се признаени во останатата сеопфатна добивка.

Кога хартиите од вредност класифицирани како расположливи за продажба се продаваат или се оштетени, акумулираната корекција на објективната вредност признаена во капиталот се вклучува во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка како добивка или загуба од вложувања во хартии од вредност. Каматите од средствата расположливи за продажба, пресметани врз основа на ефективната каматна стапка се признаваат во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка како финансиски приходи. Приходи од дивиденди од финансиските средства расположливи за продажба се признаваат во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка како дел од останатите приходи во моментот кога Групата има воспоставено право на прилив од дивиденда.

Макпетрол а.д., Скопје и подружници
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

Финансиски средства (продолжува)

Оштетување на финансиски средства

а. Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност

На секој датум на консолидираниот Извештај за финансиската состојба, Групата проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. Финансиското средство или групата на финансиски средства, се оштетени, и загуба поради оштетување се евидентира само ако постои објективен доказ за оштетување како резултат на еден или повеќе настани кои се случиле по првичното признавање на средствата и дека настанот има влијание на очекуваните идни парични текови на финансиското средство или групата на финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат.

Како докази за оштетување може да се земат индикациите дека должникот или групата должници имаат значајни финансиски тешкотии, доцнење при исплата на главница и камата, веројатност дека ќе влезат во стечај или друга реорганизација, и каде што постојат видливи индикации за намалување на идните парични текови како што се промените во економските услови кои кореспондираат со загубата.

За категоријата кредити и побарувања износот на загубата поради оштетување претставува разлика помеѓу евидентираните износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Евидентираните износ на средството се намалува и износот на загубата истовремено се признава во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка.

Доколку кредитот или средството кое се чува до доспевање е со променлива каматна стапка, тековната ефективна каматна стапка утврдена според договорот претставува стапката на мерење на било која загуба од оштетување. На пример, Групата може да го измери оштетувањето на средството врз основа на објективната вредност на инструментот, користејќи пазарна цена.

Доколку во некој последователен период износот на оштетувањето се намали и тоа намалување може објективно да се поврзе со настан кој настанал после признавањето на оштетувањето (како на пример подобрување на кредитниот рејтинг на должникот), претходно признаената загуба ќе биде вратена со корекција во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка.

б. Финансиски средства расположливи за продажба

На секој датум на консолидираниот Извештај за финансиска состојба, Групата проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. За должнички хартии од вредност, Групата ги користи критериумите наведени во потточка (а). Кај сопственички хартии од вредност расположливи за продажба, значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на хартиите од вредност под нивната набавна вредност претставува индикатор дека средството е оштетено. Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба - измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност, намалена за загубата поради оштетување претходно признаена во консолидираниот Извештај за финансиската состојба, се отстранува од капиталот и се признава во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка.

Загубите поради оштетување признаени во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка за вложувањата во инструменти на капиталот не се коригираат преку консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка.

Доколку во некој последователен период објективната вредност на должничките инструменти евидентирани како финансиски средства расположливи за продажба се зголеми и зголемувањето може објективно да се поврзе со некој настан по датумот на евидентирањето на оштетувањето во добивките или загубите, претходно признаената загуба ќе биде вратена со корекција во консолидираниот Извештај на сеопфатната добивка.

2.12 Пребивање на финансиските средства и обврски

Финансиските средства и обврски се пребиваат и нето вредноста се презентира во Консолидираниот Извештај за финансиската состојба, кога постои законско извршно право за пребивање на признаените вредности и постои можност да се порамнат на нето основа или пак истовремено да се реализираат средствата и подмират обврските.

2.13 Залихи

Залихите се вреднувани по пониската помеѓу набавната и нето реализационата вредност. Нето реализационата вредност претставува продажна вредност во секојдневниот тек на работата, намалена за трошоците за завршување, маркетинг и дистрибуција. Трошокот на материјалите и резервните делови се утврдува користејќи ја методата на пондерирани просек и вклучува трошоци направени за нивна набавка, достава до постоечката локација и состојба на употреба. Трошокот на производите и производството во тек вклучува и соодветен дел на општи трошоци врз основа на нормалниот оперативен капацитет.

Макпетрол а.д., Скопје и подружници
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

2.14 Побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања

Побарувања од купувачите претставуваат износи од купувачи за продадени стоки или извршени услуги во нормалниот тек на работењето. Доколку наплатата на побарувањата се очекува за една или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг), побарувањата се класифицирани како тековни средства. Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како не-тековни побарувања.

Побарувањата од купувачи иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањето поради оштетување. Резервирање поради оштетување се признава кога постои објективен доказ дека Групата нема да може да ги наплати сите доспеани побарувања според нивните оригинални услови на плаќање.

Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или финансиско реорганизирање како и пролонгирање или неможност за плаќање претставуваат индикатори дека побарувањата од купувачи се оштетени. Значајните должници се тестираат за оштетување на индивидуална основа. Останатите побарувања со слични карактеристики на кредитен ризик се проценуваат групно.

Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентираните износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство.

Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат. Евидентираните износ на средството со признавање на поврзаните загуби преку сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековниот консолидиран Извештај за сеопфатната добивка. Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се опишува наспроти неговото резервирање. Последователната наплата на претходно опишаните износи се признава како тековна добивка во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка.

2.15 Парични средства и еквиваленти

Паричните средства и еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, депозити по видување во банки и други краткорочни високоликвидни вложувања кои доспеваат во периоди не подолги од 3 месеци.

2.16 Капитал, резерви и акумулирани добивки/загуби

(а) Акционерски капитал

Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

(б) Сопствени акции

Кога Групата откупува свој акционерски капитал, платените надомести се одземаат од вкупниот акционерски капитал како сопствени акции се додека истите не се отуѓат. Кога таквите акции последователно се продаваат, примените надомести се вклучуваат во акционерскиот капитал.

(в) Резерви

Резервите, кои се состојат од ревалоризациони, задолжителни и резерви за сопствени акции се создадени во текот на периодите врз основа на добивки/загуби од ревалоризација на недвижностите, постројките и опремата и финансиските средства расположливи за продажба, во случајот со ревалоризациони резерви како и по пат на распределба на акумулираните добивки врз основа на законска регулатива и одлуките на Раководството и акционерите на Групата.

(г) Акумулирани добивки/загуби

Акумулираните добивки/загуби ги вклучуваат задржаните добивки/загуби од тековниот и претходните периоди.

2.17 Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со содржината на договорниот аранжман. Сите финансиски обврски на Групата на датумите на известување се класифицирани во категоријата финансиски обврски по амортизирана набавна вредност и се состојат од позајмици со камата и обврски спрема добавувачи и останати обврски.

Обврски кон добавувачи и други обврски

Обврските кон добавувачи се обврски за плаќање за стоки или услуги кои се стекнати во нормалниот тек на работењето. Обврските се евидентираат како тековни доколку плаќањето на истите се изврши во рок од една година или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг). Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како не-тековни обврски.

Обврските кон добавувачи се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

Макпетрол а.д., Скопје и подружници
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

Финансиски обврски (продолжува)

Позајмици

Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност, намалена за трошоците на трансакција. Последователно, позајмиците се евидентираат според нивната амортизирана набавна вредност; разликите помеѓу примањата (намалени за трошоците на трансакцијата) и надоместливиот износ се признаваат во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка за времетраењето на позајмиците, користејќи го методот на ефективна каматна стапка.

Надоместоците кои се плаќаат за воспоставување на кредитни линии се признаваат како трошок за трансакцијата на позајмицата доколку постои веројатност дека дел или целата линија ќе се повлече. Во овој случај, надоместокот се одложува до моментот на повлекувањето.

Доколку не постои доказ дека ќе се повлече одреден дел или сите кредитни линии, надоместокот се капитализира како однапред извршени плаќања за ликвидност и се амортизира за периодот на аранжманот. Позајмиците се класифицирани како тековни обврски освен доколку Групата има безусловно право за подмирување на обврската за најмалку 12 месеци по датумот на консолидираниот Извештај за финансиската состојба.

2.18 Трошоци за позајмување

Општите и посебните трошоци за позајмици директно поврзани со стекнување, изградба или производство на квалификувани средства, кои претставуваат средства за кои е потребен значителен период на време да се подготват за нивната наменска употреба или продажба, се додаваат на набавната вредност на тие средства, до моментот кога средствата се значително подготвени за нивната наменска употреба или продажба.

Приходите од вложувања стекнати од привремена инвестиција на специфични обврски по кредити каде се очекуваат трошоците за квалификувани средства се одземаат од трошоците за позајмување кои можат да се квалификуваат за капитализација.

Сите останати трошоци за позајмици се признаени во добивките или загубите во периодот во кој настанале.

2.19 Наем

Групата признава постоење на договор за наем врз основа на суштината на договорот во зависност од тоа дали исполнувањето на договорот зависи од употребата на специфичното средство или средства или договорот пренесува право за употреба на средството.

Групата како закупец

Финансиски наем е тековен закуп на средство кој на Групата суштински му ги пренесува ризиците и бенефитите поврзани за сопственоста на предметот на наем. Закупените средства се капитализираат во моментот на отпочнувањето на наемот по нивната објективна вредност или ако е пониска, тогаш по сегашната вредност на минималните наем плаќања. Наем плаќањата се распределени помеѓу финансиските давачки и намалувањето на наем обврските со цел да се постигне константна каматна стапка за останатиот износ на обврската. Финансиските давачки се наплаќаат директно од приходот. Капитализираните средства за наем се амортизираат според пократкиот од проценетиот работен век на средството или според наем периодот, ако не постои реална сигурност дека Групата ќе стекне сопственост над средството до крајот на наем периодот. Групата нема класифицирани средства во оваа категорија.

Исплатите на оперативен наем се признаваат како трошок на пропорционална основа во текот на наем периодот. Поврзаните трошоци како што се трошоци за одржување и осигурување се признаваат во периодот на нивното настанување.

Групата како закуподавач

Наемот каде Групата како закуподавач суштински ги задржува сите ризици и бенефити од сопственоста на средството се класифицира како оперативен наем. Иницијалните директни трошоци кои се јавуваат при договорите за оперативен наем во консолидираниот Извештај за финансиската состојба се презентираат како одложени трошоци и се признаваат како добивки/загуби во текот на наем периодот на иста основа како приход од наемнини. Непредвидените наемнини се признаваат како приход во периодот во кој се јавиле. Однапред платените наемнини се признаваат како одложен приход.

Макпетрол а.д., Скопје и подружници
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

2.20 Тековен и одложен данок на добивка

Трошокот за данок на добивка за известувачкиот период претставува збир на тековниот и одложениот данок на добивка.

Тековен данок на добивка

Основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во консолидираниот Извештај за сеопфатна добивка, коригирана за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања. Правните субјекти можат да ги употребат даночните загуби утврдени во тековниот период било за надомест на платениот данок во рамки на одреден период за надомест или пак за намалување или елиминирање на даночната обврска за наредните периоди.

Одложен данок на добивка

Одложениот даночен расход се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот даночен расход се користат тековните важечки даночни стапки. Одложениот даночен расход се задолжува или одобрува во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно го задолжуваат или одобруваат капиталот или останатата сеопфатна добивка, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот или во останатата сеопфатна добивка соодветно.

Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка.

Со состојба на 31 декември 2020 и 2019, Групата нема евидентирано одложени даночни средства или обврски, бидејќи не постојат временски разлики на овие датуми.

2.21 Надомести за вработените

Придонеси за пензиско осигурување

Групата има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во првиот и вториот пензиски столб кои се одговорни за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие. Групата признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како краткорочен бонус во пари или како удел во добивката и доколку Групата има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

Обврски при пензионирање на вработените

Групата, согласно соодветните домашни законски одредби, исплаќа на вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ еднаков на двомесечна просечна плата. Групата нема извршено резервирање за пресметан посебен минимален износ за пензионирање на вработените, бидејќи овој износ не е од материјално значење за консолидираните финансиски извештаи.

2.22 Данок на додадена вредност

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен:

- Кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно; и
- Побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во консолидираниот Извештај за финансиската состојба.

Макпетрол а.д., Скопје и подружници
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

2.23 Резервирања

Резервирање се признава кога Групата има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна проценка на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на известување и се коригираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна проценка. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската.

2.24 Признавање на приходите и расходите

Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест, односно надоместокот што треба да се прими за продадените производи и стоки односно обезбедените услуги, нето од данокот на додадена вредност и евентуално одобрените продажни попусти. Приходите се признаваат кога сумата од приходите може прецизно да се измерат и се очекува дека економските користи од извршената трансакција ќе има прилив во Групата, кога направените трошоци или идни трошоци може прецизно да се измерат и се исполнети критериумите за различните активности на Групата.

Приходи од продажба

Продажба на големо

Приходот од продажба на стоки се признава во моментот на испорака до корисникот, кога корисникот ги прифаќа стоките, а наплатливоста на поврзаните побарувања е разумно обезбедена.

Продажба на мало

Приходот од продажба на стоки се признава во моментот на продажба на корисникот. Приходите од продажба на мало вообичаено се во готовина или со кредитна картичка. Евидентираниот приход е бруто износот на приходите од продажбата, вклучувајќи ги и обврските по провизии за кредитни картички за трансакцијата. Тие провизии се евидентирани како трошоци за дистрибуција.

Приходи од обезбедување на услуги

Приходот од обезбедување на услуги се евидентира според степенот на завршување кога истиот може со сигурност да биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка на извршената работа.

Приходи од наемнини

Приходи од наемнини на средства под оперативен наем се признаваат во добивките и загубите на правопрпорционална основа во текот на наем периодот. Непредвидените наемнини, доколку ги има, се признаваат како интегрален дел од вкупните приходи од наемнини во текот на наем периодот.

Финансиски приходи и расходи

Финансиските приходи се признаваат на временска основа која го одразува ефективниот принос на средствата. Финансиските расходи се состојат од трошоци за камата на обврските по позајмици и трошоци за камата на задоцнети плаќања. Трошоците за позајмици се признаваат во добивки или загуби со користење на методот на ефективна камата.

Приходи од дивиденди

Приходот од дивиденди се признава кога ќе се обезбеди правото за примање на исплата.

Расходи од деловното работење

Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на искористувањето на услугите односно во периодот на нивното настанување.

Пребивање на приходите и расходите

Во текот на своето редовно работење, Групата учествува во други трансакции кои не генерираат приходи, туку се инцидентни во однос на главните активности кои генерираат приходи. Групата ги презентира резултатите од таквите трансакции преку пребивање на секој приход со соодветните расходи кои произлегуваат од истата трансакција, кога ова презентирање ја одразува суштината на трансакциите или настаните.

2.25 Државни поддршки

Државните поддршки се признаваат кога постои разумна сигурност дека истите ќе бидат примени и кога Групата ќе ги исполни условите поврзани со давањето на поддршката. Државните поддршки се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка на систематска основа во истите периоди во кои се признати трошоците за кои се наметнати примените поддршки.

Макпетрол а.д., Скопје и подружници
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

2.26 Распределба на дивиденди

Распределбата на дивиденди на акционерите на Групата е евидентирана како обврска во консолидираните финансиски извештаи во периодот кога тие се одобрени од акционерите на Групата.

2.27 Превземени и неизвесни обврски

Не се евидентирани неизвесни обврски во консолидираните финансиски извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, неизвесни средства не се евидентирани во консолидираните финансиски извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на известување и кога може да се направи разумна проценка на износот на загубата.

2.28 Трансакции со поврзани субјекти

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. Трансакциите на Групата со поврзани субјекти се однесуваат на трансакциите во редовниот тек на работењето.

2.29 Настани по датумот на известување

Настаните по завршетокот на годината кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на субјектот на денот на известување (настани за кои може да се врши коригирање) се рефлектирани во консолидираните финансиски извештаи. Настаните по завршетокот на годината за кои не може да се врши коригирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

3 Управување со финансиски ризици**3.1 Фактори на финансиски ризици**

Деловните активности на Групата се изложени на различни ризици од финансиски карактер, вклучувајќи кредитен ризик и ризиците поврзани со ефектите од промените во девизните курсеви и каматните стапки. Управувањето со ризици на Групата се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на Групата.

Управувањето со ризици на Групата го врши Раководството на Матичното Друштво и подружниците врз основа на претходно одобрени писмени политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја, како што се ризикот од курсни разлики, ризикот од каматни стапки, кредитниот ризик, употребата на вложувањата и пласманите на вишокот ликвидни средства.

3.2 Кредитен ризик

Групата нема значителна концентрација на кредитен ризик поради големиот број на клиенти и нивните различни профили кои се во различни индустрии и региони од земјата и странство. Групата има политики со цел да обезбеди дека продажбата на производи и услуги се врши на клиенти со соодветна кредитна историја. Групата има политики кои го ограничуваат износот на кредитната изложеност на неговите клиенти.

Максималната изложеност на Групата на кредитен ризик е ограничена на евидентираната вредност на финансиските средства признаени на датата на консолидираниот Извештај за финансиската состојба, кои се прикажани во следната табела:

| | 2020 (000 мкд) | 2019 (000 мкд) |
|---|-------------------|-------------------|
| Класи на фин. средства - евидентирана вредност | | |
| <i>Фин. средства расположливи за продажба</i> | | |
| Вложув. во удели и хартии од вредност | 1,632,234 | 1,589,268 |
| | 1,632,234 | 1,589,268 |
| <i>Кредити и побарувања</i> | | |
| Финансиски побарувања | 1,626 | 2,968 |
| Побарувања од купувачи, нето | 196,117 | 302,550 |
| Побарув. од пресм. камати на купувачи, нето | 2,024 | 2,019 |
| Побарувања од продажба на платежни картички | 152,403 | 172,396 |
| Побарувања од вработени | 8,504 | 8,221 |
| Останати побарувања | 3,472 | 3,594 |
| Парични средства и еквиваленти | 280,382 | 280,640 |
| | 644,528 | 772,388 |
| | 2,276,762 | 2,361,656 |

3.3 Ризик од ликвидност

Претпазливо управување со ризик од ликвидност имплицира одржување на доволно готовина и ликвидни хартии од вредност, потоа расположливост на извори на средства преку соодветно обезбедување на кредити и можност за навремена наплата на износите на побарувања од купувачи во рамките на договорените услови. Како резултат на динамичниот карактер на дејноста на Групата, Раководството настојува да обезбеди флексибилни извори на средства преку расположливи кредитни линии. Табелите во продолжение ја прикажуваат преостанатата договорена доспеаност на финансиските обврски на Групата.

| | 2020 | | 2019 | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| | Тековни (до 12 мес.) (000 мкд) | Нетековни (000 мкд) | Тековни (до 12 мес.) (000 мкд) | Нетековни (000 мкд) |
| Позајмици | 1,982,878 | 120,000 | 2,185,463 | 150,000 |
| Обврски спрема добавувачи | 404,652 | - | 467,806 | - |
| Обврски по дивиденди | 3016 | - | 1,769 | - |
| | 2,390,546 | 120,000 | 2,655,038 | 150,000 |

Макпетрол а.д., Скопје и подружници
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Управување со финансиски ризици (продолжува)

3.4 Пазарни ризици

Ризик од курсни разлики

Групата има деловни активности на меѓународните пазари, и е изложена на ризик од курсни разлики кој се јавува од изложеноста кон различни валути, посебно во однос на Еврото и Доларот. Групата не користи инструменти за обезбедување од ризик од курсни разлики. Раководството на Групата е одговорно за одржување на соодветна нето позиција за секоја валута поединечно, како и вкупно за сите валути.

Сметководствената вредност на монетарните средства и обврски на Групата деноминирани во странски валути е како што следи:

| | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | средства | | обврски | |
| | (000 МКД) | (000 МКД) | (000 МКД) | (000 МКД) |
| ЕУР | 27,390 | 12,148 | 57,885 | 58,375 |
| РСД | 3,408 | 417 | 1,459 | 2,080 |
| ГБП | 4,081 | - | 0 | 2,783 |
| УСД | 13,375 | 74,925 | 16,912 | 22,800 |
| | 48,254 | 87,490 | 76,256 | 86,038 |

Анализа на сензитивноста на странски валути

| | Промени во 2020 | | Промени во 2019 | | 2020 | 2019 |
|-----|-----------------|----|-----------------|-------|--------------------|------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | Добивка или загуба | Во илјади денари |
| ЕУР | 1% | 1% | (305) | (462) | | |
| РСД | 5% | 5% | 97 | (83) | | |
| ГБП | 1% | 1% | 41 | (28) | | |
| УСД | 5% | 5% | (177) | 2,606 | | |

Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на странската валута за 1% или 5% соодветно. Позитивниот односно негативниот износ означува зголемување/намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку денарот ја намали/зголеми својата вредност во однос на странските валути за +/- 1% или +/- 5%.

Ризик од каматни стапки врз готовинските текови и објективната вредност

Групата е изложена на ефектите на флукуациите на пазарните каматни стапки врз неговата финансиска состојба и готовински текови. Раководството на Групата е во најголема мерка одговорно за дневно следење на состојбата на ризикот од нето каматни стапки и одредува лимити за намалување на потенцијалот од каматна неусогласеност. Постои значителна концентрација на позајмици со камата од локални финансиски институции на денот на известување.

Флукуациите во пазарните каматни стапки, според кои средствата се позајмени, може да имаат обратен ефект врз успешноста во финансирањето на Групата. Во исто време, Групата нема значителни пласирања на своите средства во орочени депозити и високо ликвидни хартии од вредност, кои носат дополнителен приход од камата.

| | 31 декември 2020 | | | 31 декември 2019 | | |
|----------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------|
| | Без камата | Каматносни Фиксна | Варијаб. | Без камата | Каматносни Фиксна | Варијаб. |
| Средства | | | | | | |
| Вложув.во удели и ХВ | 1,632,234 | - | - | 1,589,268 | - | - |
| Финан. Побарувања | 1,626 | - | - | - | 2,968 | - |
| Побарув.од купувачи | - | 196,117 | - | - | 302,550 | - |
| Поб.по кам.на куп, нето | 2,024 | - | - | 2,019 | - | - |
| Поб.од прод.на пласт.карт. | 152,403 | - | - | 172,396 | - | - |
| Побарувања од вработени | 8,504 | - | - | 8,221 | - | - |
| Останати побарувања | 3,472 | - | - | 3,594 | - | - |
| Парич.с-ва и еквиваленти | 280,382 | - | - | 280,640 | - | - |
| | 2,080,645 | 196,117 | - | 2,056,138 | 305,518 | - |
| Обврски | | | | | | |
| Обврски спрема добавувачи | 404,652 | - | - | 467,806 | - | - |
| Обврски по дивиденди | 3,016 | - | - | 1,769 | - | - |
| Позајмици со камата | - | 1,902,878 | 200,000 | - | 2,335,463 | - |
| | 407,668 | 1,902,878 | 200,000 | 469,575 | 2,335,463 | - |
| Нето изложеност | - | - | (200,000) | - | - | - |

Собрание на акционери 2021

Макпетрол а.д., Скопје и подружници
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Управување со финансиски ризици (продолжува)

Пазарни ризици (продолжува)

Анализа на сензитивноста

| | | | | | | |
|--------------|---|---|---------|---|---|---|
| Промена + 2% | - | - | 4,000 | - | - | - |
| Промена - 2% | - | - | (4,000) | - | - | - |

3.5 Ризик при управување со капитал

Целите на Групата при управување со капиталот се овозможување на Групата да продолжи со понатамошна континуирана работа со цел да обезбеди приход за акционерите и бенфиции за други заинтересирани лица, како и да одржи оптимална структура на капиталот за намалување на трошокот на капиталот.

Со цел да се одржи или прилагоди структурата на капиталот, Групата може да изврши корекција на износот на дивиденди исплатени на акционерите, да врати капитал на акционерите, да издаде нови акции или да продаде средства за да го намали долгот.

Показател на задолженост

Структурата на изворите на финансирање на Групата се состои од обврски, кои ги вклучуваат позајмици обелоденети во Белешка 18, пари и парични еквиваленти и главнина, која се состои од уплатен капитал, ревалоризациони резерви, останати резерви и акумулирана добивка.

Раководството ја анализира структурата на изворите на финансирање на годишна основа на нето обврските по позајмици во однос со вкупниот капитал. Нето обврските по позајмици се пресметани како вкупни обврски по позајмици намалени за износот на паричните средства и паричните еквиваленти.

Показателот на задолженоста на крајот на годината е прикажан како што следи:

| | 2020 | 2019 |
|--------------------------------|-------------|-------------|
| Позајмици со камата | 2,102,878 | 2,335,463 |
| Парични средства и еквиваленти | (280,382) | (280,640) |
| Нето обврски | 1,822,496 | 2,054,823 |
| Капитал | 5,033,775 | 5,000,278 |
| | 0.36 | 0.41 |

3.6 Проценка на објективна вредност

Објективна вредност претставува вредност за која едно средство може да биде заменето или некоја обврска подмирена под нормални комерцијални услови. Објективната вредност се одредува врз основа на претпоставка на Раководството, зависно од видот на средството или обврската.

3.6.1 Финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност

Во следната табела се прикажани финансиските средства измерени според објективната вредност во консолидираниот Извештај за финансиската состојба во согласност со хиерархијата на објективната вредност. Оваа хиерархија ги групира финансиските средства и обврски во три нивоа кои се базираат на значајноста на влезните податоци користени при мерењето на објективната вредност на финансиските средства и тоа:

- Ниво 1: котирали цени (некоригирани) на активните пазари за идентични средства или обврски;
- Ниво 2: останати влезни податоци, покрај котираните цени, вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување за средството или обврската, или директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени); и
- Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување од пазарот.

Финансиските средства кои се евидентирани по објективна вредност во консолидираниот Извештај за финансиската состојба се групирани според нивото на хиерархија на објективната вредност како што следи (во илјади Денари):

| 31 декември 2020 | Ниво 1 | Ниво 2 | Ниво 3 | Вкупно |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <i>Фин. средства расположливи за продажба</i> | | | | |
| Харт.од вред. кај котирали домашни друштва | 481,778 | - | - | 481,778 |
| Удели во капиталот на домашни некотирали субјекти | - | 1,150,456 | - | 1,150,456 |
| 31 декември 2019 | Ниво 1 | Ниво 2 | Ниво 3 | Вкупно |
| <i>Фин. средства расположливи за продажба</i> | | | | |
| Харт.од вред. кај котирали домашни друштва | 438,768 | - | - | 438,768 |
| Удели во капиталот кај домашни некотирали субјекти | - | 1,150,456 | 44 | 1,150,500 |

Усогласувањата на салдата помеѓу двата датума на известување е обелоденето во Белешка 12.

Макпетрол а.д., Скопје и подружници
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Управување со финансиски ризици (продолжува)

3.6.2 Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективна вредност

Разликата помеѓу сметководствената вредност и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во консолидираниот Извештај за финансиската состојба не се евидентирани според објективна вредност се прикажани во табелата подолу:

| | Евидентирана вр. | | Објективна вр. | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| Средства | | | | |
| Финансиски побарувања | 1,626 | 2,968 | 1,626 | 2,968 |
| Побарувања од купувачи, нето | 196,117 | 302,550 | 196,117 | 302,550 |
| Побарувања од пресм.камати на купувачи, нето | 2,024 | 2,019 | 2,024 | 2,019 |
| Побарувања од продажба на платежни картички | 152,403 | 172,396 | 152,403 | 172,396 |
| Побарувања од вработени | 8,504 | 8,221 | 8,504 | 8,221 |
| Останати побарувања | 3,472 | 3,594 | 3,472 | 3,594 |
| Парични средства и еквиваленти | 280,382 | 280,640 | 280,382 | 280,640 |
| Вкупни средства | 644,528 | 772,388 | 644,528 | 772,388 |
| Обврски | | | | |
| Позајмици со камата | 2,102,878 | 2,335,463 | 2,102,878 | 2,335,463 |
| Обврски спрема добавувачи | 404,652 | 467,806 | 404,652 | 467,806 |
| Обврски по дивиденди | 3,016 | 1,769 | 3,016 | 1,769 |
| Вкупни обврски | 2,510,546 | 2,805,038 | 2,510,546 | 2,805,038 |

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се евидентираат по амортизирана набавна вредност намалена за резервирање поради оштетување. Нивната објективна вредност соодветствува на евидентираната вредност, поради краткорочната доспеаност.

Останати финансиски средства

Објективната вредност на монетарните средства што вклучуваат парични средства и еквиваленти се смета дека е приближна на нивната сметководствена вредност поради тоа што се со доспеаност помала од 3 месеци.

Обврски спрема доверителите и обврски по кредити

Сметководствената вредност на обврските спрема доверителите и обврските по кредити соодветствува на нивната објективна вредност, поради нивната краткорочна доспеаност.

4 Значајни сметководствени проценки

При примената на сметководствените политики на Групата, опишани во Белешка 2 кон овие консолидирани финансиски извештаи, од Раководството на Групата се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентирани износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засновуваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

Несигурност во оценките

Оштетување кај нефинансиски средства

При проценката на исправката на вредноста, Раководството го проценува надоместливиот износ на секое средство или групи кои генерираат готовина врз основа на очекуваните идни парични текови и примена на каматна стапка за нивно дисконтирање. Овие претпоставки, Групата ги проверува на годишно ниво. Несигурноста за проценка се однесува на претпоставки за идните резултати од работењето и утврдување на соодветна стапка за дисконтирање. Раководството на Групата го зеде во предвид целокупното влијание на КОВИД-19 при проценка на исправката на вредноста и смета дека нема ефект врз исправката на вредноста на средствата.

Оштетување кај финансиски средства

Оштетување на побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања

Групата пресметува оштетување за побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања врз основа на проценка на загуби кои резултираат од неможноста купувачите да ги подмират своите обврски. При проценка на соодветноста на загубата поради оштетување за побарувањата од купувачи, дадените позајмици и останатите побарувања, проценката се темели врз доспевањето на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање за клиентите. Ова подразбира правење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на парични средства. Доколку финансиските услови на клиентите се влошат, реалните отписи на тековно постоечките побарувања може да бидат повисоки од очекуваното, и може да го надминат нивото на загубите поради оштетувања кои се досега признати.

Употребен век на средствата што се амортизираат

Раководството врши редовна проверка на употребениот век на средствата што се амортизираат на 31 декември 2020 година. Раководството проценува дека утврдениот употребен век на средствата ја претставува очекуваната употребливост (корисност) на средствата. Евидентирани вредности на овие средства се анализирани во Белешка 6 и 7. Фактичките резултати, сепак, може да се разликуваат поради технолошка застареност, посебно во делот на ИТ опремата и софтверите.

Залихи

Залихи се евидентираат по пониската помеѓу набавната вредност (цена на чинење) и нето реализационата вредност. При процената на нето реализационата вредност, клучни претпоставки кои ги користи Групата се проценетите трошоци за продажба и очекуваната продажна цена. Овие претпоставки, Групата ги проверува на годишно ниво. Групата ги зема предвид најобјективните докази / податоци кои се на располагање во периодот кога се правени оценките.

Објективна вредност на финансиски средства

Доколку пазарот на финансиски инструменти не е активен, Раководството ја утврдува објективната вредност со користење техники за проценка. Во примената на техниките за проценка, Раководството прави максимално искористување на пазарните инпути, и користи проценки и претпоставки кои се, колку што е можно, во согласност со податоците кои учесниците на пазарот ќе ги користат при определување на цената на инструментот. Во случај каде овие податоци не се видливи, Раководството ги проценува претпоставките на учесниците на пазарот при определување на цената на финансискиот инструмент. Овие проценки можат да се разликуваат од реалните цени кои можат да се постигнат во трансакција извршена под комерцијални услови на датумот на известување.

Резервирања

Резервирањата се проверуваат на секој датум на Извештајот за финансиската состојба и се коригираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна проценка. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската. Во текот на 2020 година не се направени промени во претходно користената претпоставка.

Макпетрол а.д., Скопје и подружници
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Значајни сметководствени проценки (продолжува)

Влијанието на Ковид-19

Како резултат на КОВИД-19 пандемијата, која имаше влијание на економијата и финансиските пазари, Раководството на Групата изврши дополнителна проценка на соодветноста на сметководствените политики, проценките и претпоставките кои беа користени во текот на 2020 година и нивното влијание врз можното обезвреднување на средствата и финансиската позиција, понатаму паричните текови и резултатот од работењето на Групата. Извршените проценки не укажуваат на постоење материјално значајно влијание врз соодветноста на сметководствените политики, проценките и претпоставките, ниту пак на постоење на индикации за обезвреднување на средствата на Групата.

Собрание на акционери 2021

Макпетрол а.д., Скопје и подружници
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020
(Сите износи се во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

5 Известување по сегменти

На 31 декември 2020 и 2019 година, Групата е организирана во следниве деловни сегменти:

- Трговска мрежа;
- Радиодифузија.

Резултатите од работењето по сегменти за годините што завршуваат на 31 декември 2020 и 2019 се како што следат:

| | Трговија | Радиодифузија | Вкупно |
|--|-------------------|---------------|-------------------|
| Година што завршува на 31 декември 2020 | | | |
| Продажба | 17,151,613 | 102,530 | 17,254,143 |
| Интер-сегментна продажба | (474,072) | (59,908) | (533,980) |
| Нето продажба | 16,677,541 | 42,622 | 16,720,163 |
| Добивка од делов. активности | | | 426,172 |
| Финансиски резултат, нето | | | (51,142) |
| Удел во добивката на придруж. друштва | | | 8,663 |
| Добивка пред оданочување | | | 383,693 |
| Данок на добивка | | | (34,984) |
| Добивка за годината | | | 348,709 |
| Година што завршува на 31 декември 2019 | | | |
| Продажба | 23,080,248 | 121,507 | 23,201,755 |
| Интер-сегментна продажба | (520,966) | (60,923) | (581,889) |
| Нето продажба | 22,559,282 | 60,584 | 22,619,866 |
| Добивка од делов. активности | | | 1,015,695 |
| Финансиски резултат, нето | | | (57,183) |
| Удел во добивката на придруж. друштва | | | 9,672 |
| Добивка пред оданочување | | | 968,184 |
| Данок на добивка | | | (92,406) |
| Добивка за годината | | | 875,778 |

Сегментните средства, обврски и капитални трошоци се како што следи:

| | | | |
|--------------------|-----------|---------|-----------|
| 2020 година | | | |
| Средства | 8,121,866 | 85,893 | 8,207,759 |
| Обврски | 3,162,034 | 11,950 | 3,173,984 |
| Капитални трошоци | 293,212 | 1,297 | 294,509 |
| 2019 година | | | |
| Средства | 8,378,217 | 111,863 | 8,490,080 |
| Обврски | 3,469,445 | 20,357 | 3,489,802 |
| Капитални трошоци | 284,188 | 3,547 | 287,735 |

Продажбата по категории е како што следи:

| | 2020 | 2019 |
|--|-------------------|-------------------|
| Трговски стоки | 16,546,033 | 22,431,337 |
| Надомест за задолжителни стокови резерви | 54,462 | 29,756 |
| Наем | 46,211 | 48,216 |
| Радиодифузија | 42,622 | 60,584 |
| Угостителство | 15,628 | 35,977 |
| Услуги | 13,448 | 13,409 |
| Готови производи | 1,759 | 587 |
| | 16,720,163 | 22,619,866 |
| Од кои: | | |
| - На домашен пазар | 16,391,691 | 21,361,846 |
| - На странски пазари | 328,472 | 1,258,020 |
| | 16,720,163 | 22,619,866 |

Макпетрол а.д., Скопје и подружници
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020
(Сите износи се во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

6 Недвижности, постројки и опрема

| | Земјиште | Градежни објекти | Опрема и останати средства | Аванси за, и инвестиции во тек | Вкупно |
|--|----------------|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------|
| На 01 јануари 2019 година | | | | | |
| Набавна или ревалоризирана вредност | 976,434 | 4,239,665 | 2,723,593 | 400,578 | 8,340,270 |
| Исправка на вредноста | - | (2,203,787) | (2,042,357) | - | (4,246,144) |
| Преведување на странски валути | - | (2,452) | (1,029) | - | (3,481) |
| Нето книговодствена вредност | 976,434 | 2,033,426 | 680,207 | 400,578 | 4,090,645 |
| Промени во текот на 2019 година | | | | | |
| Почетна нето книговодствена вредност | 976,434 | 2,033,426 | 680,207 | 400,578 | 4,090,645 |
| Набавки, нето од пренос од инв. во тек | 2,216 | 261,657 | 159,917 | (157,387) | 266,403 |
| Трансфер од залихи | - | - | - | 500 | 500 |
| (Продажби и расходи) по набав.вред. | (58,237) | (31,471) | (61,586) | - | (151,294) |
| (Продажби и расходи) по исправ. на вред. | - | 27,909 | 59,972 | - | 87,881 |
| (Депрецијација) за годината | - | (105,258) | (141,676) | - | (246,934) |
| Преведување на странски валути | - | - | (215) | - | (215) |
| Крајна нето книговодствена вредност | 920,413 | 2,186,263 | 696,619 | 243,691 | 4,046,986 |
| На 31 декември 2019 година | | | | | |
| Набавна или ревалоризирана вредност | 920,413 | 4,469,851 | 2,821,924 | 243,691 | 8,455,879 |
| Исправка на вредноста | - | (2,281,136) | (2,124,061) | - | (4,405,197) |
| Преведување на странски валути | - | (2,452) | (1,244) | - | (3,696) |
| Крајна нето книговодствена вредност | 920,413 | 2,186,263 | 696,619 | 243,691 | 4,046,986 |
| Промени во текот на 2020 година | | | | | |
| Почетна нето книговодствена вредност | 920,413 | 2,186,263 | 696,619 | 243,691 | 4,046,986 |
| Набавки, нето од пренос од инв. во тек | 1,771 | 152,896 | 199,646 | (62,522) | 291,791 |
| Трансфер од залихи | - | - | - | (732) | (732) |
| Корекции | - | - | (12) | - | (12) |
| (Продажби и расходи) по набав.вред. | (905) | (3,977) | (52,017) | - | (56,899) |
| (Продажби и расходи) по исправ. на вред. | - | 3,977 | 49,400 | - | 53,377 |
| (Депрецијација) за годината | - | (104,924) | (147,530) | - | (252,454) |
| Преведување на странски валути | - | - | (274) | - | (274) |
| Крајна нето книговодствена вредност | 921,279 | 2,234,235 | 745,832 | 180,437 | 4,081,783 |
| На 31 декември 2020 година | | | | | |
| Набавна или ревалоризирана вредност | 921,279 | 4,618,770 | 2,969,541 | 180,437 | 8,690,027 |
| Исправка на вредноста | - | (2,382,083) | (2,222,191) | - | (4,604,274) |
| Преведување на странски валути | - | (2,452) | (1,518) | - | (3,970) |
| Нето сегашна вредност | 921,279 | 2,234,235 | 745,832 | 180,437 | 4,081,783 |

Продажби и расходувања

Во текот на 2020 година, Групата продаде дел од своето земјиште со нето евидентирана вредност од 905 илјади денари и расходува дел од своите постројки и опрема чија нето евидентирана вредност изнесува 2,617 илјади денари (2019: 63,413 илјади денари) (Белешка 23). Продажната вредност на делот кој се однесува на продадените средства изнесува 2,457 илјади денари (2019: 146,408 илјади денари) (Белешка 21).

Собрание на акционери 2021

Макпетрол а.д., Скопје и подружници
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020
(Сите износи се во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Недвижности, постројки и опрема (продолжува)

Инвестиции во тек

На 31 декември 2020 и 2019 година, авансите за, и инвестициите во тек се состојат од:

| | 2020 | 2019 |
|---|----------------|----------------|
| Вложувања во бензински станици и инсталации за деривати | 110,284 | 198,684 |
| Аванси на добавувачи | 22,957 | 10,748 |
| Вложувања во административна зграда | 13,428 | 18,320 |
| Вложувања во Авио Сервис Скопје | 10,857 | - |
| Вложувања во Полнилница Миладиновци | 10,568 | 9,697 |
| Вложувања во хотел – Струга | 5,827 | - |
| Вложувања во објект Галичица | 3,748 | 3,748 |
| Вложувања во хотел – Маврово | 25 | 25 |
| Останати вложувања | 2,743 | 2,469 |
| | 180,437 | 243,691 |

Залог врз недвижности, постројки и опрема

На 31 декември 2020 Групата има заложено дел од своите недвижности, постројки и опрема како обезбедување за примени позајмици со камата и издадени платежни гаранции од страна на домашни финансиски институции, како и обезбедување за набавка на нафтени деривати. Нивната нето евидентирана вредност на датумот на известувањето изнесува 754,406 илјади денари, додека проценета вредност, утврдена од независни надворешни проценители, изнесува Еур 33,287,963 (2019: Еур 33,234,287) (Белешка 18 и 27).

7 Нематеријални средства

| | Права и лиценци | Аванси за, и средства во подготовка | Вкупно |
|---|-----------------|-------------------------------------|---------------|
| На 01 јануари 2019 година | | | |
| Набавна или ревалоризирана вредност | 92,795 | 764 | 93,559 |
| Исправка на вредноста | (81,813) | - | (81,813) |
| Преведување на странски валути | 631 | - | 631 |
| Нето евидентирана вредност | 11,613 | 764 | 12,377 |
| Промени во текот на 2019 година | | | |
| Почетна нето евидентирана вредност | 11,613 | 764 | 12,377 |
| Набавки, нето од преноси | 201 | 2,658 | 2,859 |
| Трансфер од недв. постројки и опрема (Амортизација) за годината | 3,422 | (3,422) | - |
| | (7,631) | - | (7,631) |
| Преведување на странски валути | - | - | - |
| Крајна нето евидентирана вредност | 7,605 | - | 7,605 |
| На 31 декември 2019 година / 01 Јануари 2020 | | | |
| Набавна или ревалоризирана вредност | 96,418 | - | 96,418 |
| Исправка на вредноста | (89,444) | - | (89,444) |
| Преведување на странски валути | 631 | - | 631 |
| Нето евидентирана вредност | 7,605 | - | 7,605 |
| Промени во текот на 2020 година | | | |
| Почетна нето евидентирана вредност | 7,605 | - | 7,605 |
| Набавки, нето од преноси | - | 1,984 | 1,984 |
| Пренос од НПО | 732 | - | 732 |
| Трансфер од аванси (Амортизација) за годината | 1,984 | (1,984) | - |
| | (4,518) | - | (4,518) |
| Преведување на странски валути | 2 | - | 2 |
| Крајна нето евидентирана вредност | 5,805 | - | 5,805 |
| На 31 декември 2020 година | | | |
| Набавна или ревалоризирана вредност | 99,134 | - | 99,134 |
| Исправка на вредноста | (93,962) | - | (93,962) |
| Преведување на странски валути | 633 | - | 633 |
| Нето евидентирана вредност | 5,805 | - | 5,805 |

Макпетрол а.д., Скопје и подружници
 Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020
 (Сите износи се во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

8 Вложувања во недвижности

| | 2020 | 2019 |
|---|---------------|---------------|
| Градежни објекти и производна хала- комплекс Млаз Богданци | | |
| Производна хала | 25,358 | 26,026 |
| Административни згради | 2,414 | 2,477 |
| | 27,772 | 28,503 |

Вложувањата во недвижности се евидентирани по нивната набавна вредност на датумот на стекнувањето на средствата. Последователно, овие средства се признаени по нивната набавна вредност, намалена за акумулираната амортизација. Промените во евидентираната вредност на овие вложувања за разгледуваните периоди е како што следи:

| | Вложувања во објект |
|---|---------------------|
| На 01 Јануари 2019 година | 28,234 |
| Набавки во текот на годината | 1,000 |
| (Депрецијација) за годината | (731) |
| На 31 декември 2019 / 01 јануари 2020 година | 28,503 |
| Набавки во текот на годината | - |
| (Депрецијација) за годината | (731) |
| На 31 декември 2020 година | 27,772 |

9 Финансиски инструменти по категории

Евидентираните вредности на финансиските средства и обврски на Групата признаени на датумот на известувањето за објавените периоди можат исто така да бидат категоризирани на следниов начин:

| | Бел. | 2020 | 2019 |
|--|------|------------------|------------------|
| Средства | | | |
| Финансиски средства распол.за прод. | | | |
| Вложувања во удели во капиталот и харт.од вр. (Бел.12) | | 1,632,234 | 1,589,268 |
| | | 1,632,234 | 1,589,268 |
| Кредити и побарувања | | | |
| Финансиски побарувања | 13 | 1,626 | 2,968 |
| Побарувања од купувачи, нето | 15 | 196,117 | 302,550 |
| Побарув.од пресм.камати на купув., нето | 15 | 2,024 | 2,019 |
| Побарув.од продажба на платежни к. | 15 | 152,403 | 172,396 |
| Побарувања од вработени | 15 | 8,504 | 8,221 |
| Останати побарувања | 15 | 3,472 | 3,594 |
| Парични средства и еквиваленти | 16 | 280,382 | 280,640 |
| | | 644,528 | 772,388 |
| | | 2,276,762 | 2,361,656 |
| Обврски | | | |
| Останати финансиски обврски по аморт.наб.вред. | | | |
| Позајмици | 18 | 2,102,878 | 2,335,463 |
| Обврски спрема добавувачи | 19 | 404,652 | 467,806 |
| Обврски по дивиденди | 19 | 3,016 | 1,769 |
| | | 2,510,546 | 2,805,038 |

10 Вложувања во придружени друштва

| | 2020 | 2019 |
|--|----------------|----------------|
| Оилко КДА, Скопје, РСМ (35.6% удел) | | |
| На 1 јануари | 614,466 | 604,794 |
| Удел во тековните добивки | 8,663 | 9,672 |
| На 31 декември | 623,129 | 614,466 |

Во текот на 2020 година, Групата оствари приход од дивиденди од вложувањето во придруженото друштво во износ од 23,232 илјади Денари (2019: 11,616 илјади Денари).

Собрание на акционери 2021

Макпетрол а.д., Скопје и подружници
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020
(Сите износи се во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

11 Удел во добивките на придружени друштва

Збирните финансиски информации на придруженото друштво се како што следи:

| | 2020 | 2019 |
|----------------------------|------------------|------------------|
| Вкупни средства | 1,775,712 | 1,768,425 |
| Вкупни обврски | (25,827) | (42,869) |
| Нето средства | 1,749,885 | 1,725,556 |
| Вкупни приходи | 455,178 | 521,267 |
| Вкупни расходи | (359,099) | (402,421) |
| Добивка пред одданочување | 96,079 | 118,846 |
| Данок од добивката | (5,209) | (9,317) |
| Добивка за годината | 90,870 | 109,529 |

Усогласувањето со евидентираната вредност на вложувањето е како што следи:

| | 2020 | 2019 |
|---|----------------|----------------|
| Вкупни нето средства | 1,749,885 | 1,725,556 |
| Учество на Групата во капиталот на придруженото друштво | 35.61% | 35.61% |
| Евидентирана вредност (Бел.10) | 623,129 | 614,466 |

12 Финансиски средства расположливи за продажба

| | 2020 | 2019 |
|---|------------------|------------------|
| <i>Вложувања во хартии од вредност во домашни финансиски институции (котирачки)</i> | | |
| Комерцијална Банка АД | 481,734 | 438,768 |
| <i>Вложувања во удели во капиталот на домашни правни субјекти (некотирачки)</i> | | |
| Вложувања во АД ГА-МА | 1,150,456 | 1,150,456 |
| Останати вложувања | 44 | 44 |
| | 1,632,234 | 1,589,268 |

Движењето на сметката на вложувања за разгледуваните периоди е како што следи:

| | 2020 | 2019 |
|---|------------------|------------------|
| На 01 јануари | 1,589,268 | 1,483,756 |
| Набавки во периодот | - | - |
| Промена на објективна вредност - признаено во останата сеопфатна добивка (ревалоризациони резерви) (Бел.17) | 42,966 | 105,512 |
| На 31 декември | 1,632,234 | 1,589,268 |

Вложувања во АД ГА-МА

Вложувањето во АД ГА-МА, Скопје, кое со состојба на 31 декември 2020 и 2019 година изнесува 1,150,456 илјади денари во целост се состои од паричен и непаричен влог. Непаричниот влог се состои од недвижности, постројки и опрема кои го сочинуваат Гасоводниот систем на Република Северна Македонија. Влогот е евидентиран според набавната вредност на средствата на датумот на вложувањето.

АД ГА-МА е акционерско друштво чии акционери се Република Северна Македонија и Макпетрол АД, Скопје. Основната главнина на АД ГА-МА е поделена на две обични акции со право на глас, од кои по една обична акција за секој поединечен акционер.

Владата на РСМ и Макпетрол АД Скопје имаат меѓусебни судски спорови во однос на сопственоста на АД ГА-МА Скопје.

Во Службен весник бр. 317 од 31 декември 2020 година, објавен е Закон за решавање на спорот помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Макпетрол АД Скопје по пат на спогодба. Согласно Спогодбата, која е дел од Законот, двете страни се согласни да ги прекинат и да ги завршат судските постапки кои се водат пред национални судови – Основен суд Скопје II Скопје.

Макпетрол а.д., Скопје и подружници
 Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020
 (Сите износи се во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Финансиски средства расположливи за продажба (продолжува)

Согласно член 3 од Законот, двете страни се задолжуваат да склучат Спогодба за регулирање на меѓусебните односи, за што е постигната согласност помеѓу Владата на РСМ и Макпетрол АД Скопје пред Центарот за разрешување на спорови и преговори при Секретаријатот на Енергетската заедница во Виена на 05 ноември 2019 година. Согласно Спогодбата која е составен дел на Законот, двете страни се согласни да ја склучат Спогодбата, потоа да го известат судот за одрекување од тужбите и тужбените барања и за согласност за одрекување и откажување, за што судот ќе донесе формални решенија, со клаузула за правосилност и извршливост. Отакако ќе се обезбедат Решенијата, Макпетрол АД се обврзува да ја понуди на продажба својата акција во АД ГА-МА на Владата на РСМ за цена од 32,773,905 евра. Веднаш по приемот на понудата Владата на РСМ се обврзува да ја прифати понудата на Макпетрол АД да ја откупи неговата акција. Веднаш по прифаќање на понудата од страна на Владата на РСМ, договорните страни се согласни да потпишат договор за купопродажба. Владата на РСМ се обврзува да му го плати на Макпетрол АД утврдениот износ од 32,773,905 евра во денарска противвредност според средниот курс на НБРСМ на денот на плаќањето. Плаќањето по налог на Владата ќе го изврши Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности, Национални енергетски ресурси Скопје во државна сопственост. До датумот на овие консолидирани финансиски извештаи, се уште е во постапка потпишување на Спогодбата и меѓусебните судски спорови за утврдување на учеството на двата акционери во основната главнина на АД ГА-МА, се уште се во тек. Повеќе детали се објавени во Белешките 27 и 29 во продолжение на консолидираните финансиски извештаи.

13 Финансиски побарувања

| | 2020 | 2019 |
|---|--------------|--------------|
| Финансиски позајмици на правни субјекти | 985 | 1,119 |
| Финансиски позајмици на вработени | 641 | 1,849 |
| Останати финансиски побарувања | - | - |
| | 1,626 | 2,968 |
| Од кои: | | |
| Краткорочни финансиски побарувања | 804 | 1,941 |
| Долгорочни финансиски побарувања | 822 | 1,027 |
| | 1,626 | 2,968 |

Во текот на 2020 година, Групата одобри нови кредити по основ на продажба на стоки на кредит во износ од 711 илјади Денари (2019: 1,779 илјади Денари) и оствари прилив од наплата на кредити и позајмици во износ од 2,053 илјади Денари (2019: 5,248 илјади Денари).

Старосна структура и квалитет на кредитното портфолио

Салдото на финансиските побарувања на датумот на известување може да се анализира според следниве категории на кредитен ризик:

| | Недоспеани | Доспеани неоштетени | Оштетени | Вкупно |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|----------|--------------|
| 31 декември 2020 | | | | |
| Набавна вредност | 1,626 | - | 34,725 | 36,351 |
| Исправка на вредност | - | - | (34,725) | (34,725) |
| Нето евидентирана вредност | 1,626 | - | - | 1,626 |
| 31 декември 2019 | | | | |
| Набавна вредност | 2,968 | - | 34,944 | 37,912 |
| Исправка на вредност | - | - | (34,944) | (34,944) |
| Нето евидентирана вредност | 2,968 | - | - | 2,968 |

Резервирање поради оштетување и отписи поради ненаплатливост

Движењето на сметката на резервирањата поради оштетување на финансиските побарувања во текот на 2020 и 2019 година е како што следи:

| | 2020 | 2019 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| На 01 јануари | 34,944 | 35,079 |
| Отпис на резервација | (219) | (135) |
| На 31 декември | 34,725 | 34,944 |

Собрание на акционери 2021

Макпетрол а.д., Скопје и подружници
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020
(Сите износи се во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

14 Залихи

| | 2020 | 2019 |
|--|----------------|----------------|
| Трговски стоки | 568,350 | 778,025 |
| Ситен инвентар и резервни делови | 154,080 | 180,374 |
| Недовршено производство и готови производи | 122,391 | 13,626 |
| | 844,821 | 972,025 |

Движењето на сметката на исправката на вредноста на залихите на деривати и трговски стоки во текот на 2020 и 2019 година е како што следи:

| | 2020 | 2019 |
|---|---------------|---------------|
| На 01 јануари | 41,679 | 34,684 |
| Расход од обезвреднување на залихи (Бел. 23) | 905 | 7,058 |
| Приход од исправка на вредноста на залихите (Бел. 21) | (936) | (63) |
| На 31 декември | 41,648 | 41,679 |

15 Побарувања од купувачи и останати побарувања

| | 2020 | 2019 |
|--|----------------|----------------|
| Побарувања од купувачи | | |
| Домашни купувачи | 462,933 | 503,061 |
| Странски купувачи | 10,563 | 71,336 |
| | 473,496 | 574,397 |
| Намалено за: резервирања за оштетувања | (277,379) | (271,847) |
| | 196,117 | 302,550 |
| Побарувања за пресметани камати | | |
| Побарувања од пресметани камати на купувачите | 449,596 | 449,112 |
| Намалено за: резервирање поради оштетување по камати | (447,572) | (447,093) |
| | 2,024 | 2,019 |
| Останати тековни побарувања | | |
| Побарувања од продажба на платежни картички за полнење нафтни деривати | 152,403 | 172,396 |
| Аванси на добавувачи | 112,132 | 244,575 |
| Однапред платени трошоци | 94,109 | 129,846 |
| Побарувања за припејд картички за гориво | 83,818 | 82,523 |
| Побарувања од вработени | 8,504 | 8,221 |
| Побарувања од државата по основ на даноци и акцизи | - | 232 |
| Останати побарувања | 3,472 | 3,594 |
| | 454,438 | 641,387 |
| Намалено за: резервирања за оштетувања на останати побарувања | (5,030) | (2,295) |
| | 449,408 | 639,092 |
| | 647,549 | 943,661 |

Старосна структура и квалитет на портфолиото на побарувањата од купувачи и побарувањата за пресметани камати

| | Недоспеани | Доспеани неоштетени | Оштетени | Вкупно |
|-----------------------------------|----------------|------------------------|-----------|----------------|
| 31 декември 2020 | | | | |
| Набавна вредност | 176,895 | 21,246 | 724,951 | 923,092 |
| Исправка на вредност | - | - | (724,951) | (724,951) |
| Нето евидентирана вредност | 176,895 | 21,246 | - | 198,141 |
| 31 декември 2019 | | | | |
| Набавна вредност | 278,852 | 25,717 | 718,940 | 1,023,509 |
| Исправка на вредност | - | - | (718,940) | (718,940) |
| Нето евидентирана вредност | 278,852 | 25,717 | - | 304,569 |

Макпетрол а.д., Скопје и подружници
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020
(Сите износи се во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Побарувања од купувачи и останати побарувања (продолжува)

Старосната структура на доспеаните неоштетени побарувања од купувачите и побарувањата за пресметани камати е како што следи:

| | 2020 | 2019 |
|------------------|---------------|---------------|
| Од 1 - 3 месеци | 4,340 | 11,669 |
| Од 3 - 6 месеци | 6,256 | 5,403 |
| Од 6 - 12 месеци | 3,713 | 5,027 |
| Над 1 година | 6,937 | 3,618 |
| | 21,246 | 25,717 |

Резервирање поради оштетување и отписи поради ненаплатливост

| | 2020 | 2019 |
|---|----------------|----------------|
| На 01 јануари | 721,235 | 754,730 |
| Тековни оштетувања (Б.23)* | 10,310 | 40,933 |
| Ослобод.на резервации (Б.21) | (1,661) | (6,318) |
| Отпис на резервација | 97 | (68,110) |
| На 31 декември | 729,981 | 721,235 |
| Отпис на ненаплат.побарув.* (Б.23) | 81 | 420 |
| Вкупно оштетување и отписи* (Бел.23) | 10,391 | 41,353 |

16 Парични средства и еквиваленти

| | 2020 | 2019 |
|---|----------------|----------------|
| Денарски и девизни сметки кај домашни банки | 174,569 | 133,794 |
| Готовина во благајна | 1,105 | 3,079 |
| Парични еквиваленти – вредносни картички | 65,024 | 117,841 |
| Останати парични средства | 39,684 | 25,926 |
| | 280,382 | 280,640 |

17 Капитал

Акционерски капитал

| | Број на акции | | | Износ (000 мкд) | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|---------|------------------|
| | емитирани | сопствени | во оптек | емитирани | сопствени | премија | во оптек |
| 01 јан.2019 | 112,382 | (8,268) | 104,114 | 3,483,842 | (256,308) | - | 3,227,534 |
| Откуп на сопств.акции | - | (2,016) | (2,016) | - | (62,496) | - | (62,496) |
| 31 дек. 2019 | 112,382 | (10,284) | 102,098 | 3,483,842 | (318,804) | - | 3,165,038 |
| 01 јан.2020 | 112,382 | (10,284) | 102,098 | 3,483,842 | (318,804) | - | 3,165,038 |
| Откуп на сопств.акции | - | (954) | (954) | - | (29,574) | - | (29,574) |
| 31 дек. 2020 | 112,382 | (11,238) | 101,144 | 3,483,842 | (348,378) | - | 3,135,464 |

Номинална вредност по акција – 511.29 Евра

Во текот на 2020 година Матичното Друштво откупи 954 сопствени акции (2019: 2,016 сопствени акции) за износ од 70,174 илјади Денари (2019: 146,384 илјади Денари).

Структурата на акционерскиот капитал на датумите на известување е како што следи:

| | 31 декември 2020 | 31 декември 2019 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| Домашни правни лица | 39.28% | 37.27% |
| Домашни физички лица | 59.50% | 61.43% |
| Странски правни лица | 0.40% | 0.42% |
| Странски физички лица | 0.82% | 0.88% |
| | 100.00% | 100.00% |

Собрание на акционери 2021

Макпетрол а.д., Скопје и подружници
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020
(Сите износи се во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Капитал (продолжува)

Резерви

Движењето на сметките на резервите е како што следи:

| | Ревал. Резерви | Законски резерви | Статут. резерви | Рез.од прев.на стр.вал. | Вкупно |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|----------------|
| 01 јануари 2019 | 85,133 | 34,943 | 301,476 | (12,803) | 408,749 |
| Распоред на акумул.добивка | - | 38,907 | 154,832 | - | 193,739 |
| Ефект од ревал.на вложувања (Бел.12) | 105,512 | - | - | - | 105,512 |
| Преведување на странски валути | - | - | - | (215) | (215) |
| 31 декември 2019 | 190,645 | 73,850 | 456,308 | (13,018) | 707,785 |
| 01 јануари 2020 | 190,645 | 73,850 | 456,308 | (13,018) | 707,785 |
| Распоред на акумул.добивка | - | 43,908 | (91,716) | - | (47,808) |
| Преведување на странски валути | 42,966 | - | - | (10) | 42,956 |
| 31 декември 2020 | 233,611 | 117,758 | 364,592 | (13,028) | 702,933 |

Дивиденди

Во текот на 2020 Матичното Друштво распредели дел од акумулираните добивки за дивиденди и награди во вкупен износ од 288,108 илјади Денари (2019: 192,748 илјади Денари).

18 Позајмици со камата

| | 2020 | 2019 |
|---|------------------|------------------|
| Долгорочни позајмици со камата од домашни банки | | |
| Позајмици со фиксна каматна стапка | 120,000 | 150,000 |
| Краткорочни позајмици со камата од домашни банки | | |
| Краткорочни кредити од домашни банки со фиксна каматна стапка | 1,782,878 | 2,185,463 |
| Краткорочни кредити од домашни банки со варијабилна стапка | 200,000 | - |
| | 2,102,878 | 2,335,463 |

Во текот на 2020 година, Групата позајми краткорочни средства во вкупен износ од 7,641,049 илјади Денари (2019: 7,111,508 илјади Денари) и отплати дел од вкупните позајмици во износ од 7,873,634 илјади Денари (2019: 7,412,325 илјади Денари). Отплатата на позајмиците е гарантирана со залог врз дел од недвижностите, постројките и опремата на Матичното Друштво (Белешки 6 и 27).

19 Обврски кон добавувачи и останати обврски

| | 2020 | 2019 |
|---|------------------|------------------|
| Добавувачи | | |
| Домашни добавувачи | 330,971 | 391,504 |
| Странски добавувачи | 73,681 | 76,302 |
| | 404,652 | 467,806 |
| Останати тековни обврски | | |
| Обврски од продажба на платежни картички за полнење на нафтени деривати | 178,577 | 230,099 |
| Обврски по ДДВ и акцизи | 169,153 | 81,361 |
| Аванси од купувачи | 104,876 | 125,249 |
| Обврски кон вработени за плати и придонеси | 94,725 | 95,210 |
| Обврски за издадени припејд картички за горива | 66,618 | 65,522 |
| Пресметани трошоци | 33,190 | 59,893 |
| Резервирања за отпремнини | 2,818 | 2,103 |
| Обврски по дивиденди | 3,016 | 1,769 |
| Останати обврски | 972 | 321 |
| | 653,945 | 661,527 |
| | 1,058,597 | 1,129,333 |

Макпетрол а.д., Скопје и подружници
 Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020
 (Сите износи се во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

20 Одложени приходи од државни поддршки

| | 2020 | 2019 |
|----------------------------|--------------|----------|
| Поддршка од Владата на РСМ | 3,915 | - |
| | 3,915 | - |

Во текот на 2020 година, подружницата ТРД Телевизија Макпетрол Телма Дооел, прими државни поддршки во парична форма во износ од 12,426 илјади денари и во форма на ослободување на плаќање на обврски во износ од 8,651 илјади денари или во вкупен износ 21,077 илјади денари за ублажување на последиците од КОВИД-19 пандемијата согласно мерките на Владата на РСМ, како што следи:

- индиректна финансиска поддршка во вкупен износ од 3,052 илјади денари во форма на ослободување од плаќање на задолжителните придонеси за исплатени плати за месеците јуни, јули и август 2020 година;
- индиректна финансиска поддршка врз основа на известување за отпис на обврски во вкупен износ од 5,599 илјади денари во форма на ослободување од плаќање на надоместот за фреквенција;
- финансиска поддршка добиена во пари во износ од 4,362 илјади денари од Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – АВМУ на РСМ; и
- финансиска поддршка добиена во пари во вкупен износ од 4,149 илјади денари од Еурофокус за реализирани медиумски проекти и емисии; и
- државна поддршка добиена во пари во вкупен износ од 3,915 илјади денари од пакетот мерки на Владата на РСМ за покривање на загубите од деловното работење на Групата како последица од КОВИД-19 пандемијата. Овој износ е разграничен и неговата реализација е одложена за 2021 година, согласно условите предвидени со пакетот мерки на Владата.

Промените во сметката одложени приходи е како што следи:

| | 2020 | 2019 |
|--|--------------|----------|
| На 1 јануари | - | - |
| Примени финансиски поддршки во текот на годината | 21,077 | - |
| Приходи од реализирани поддршки во тековната година | | |
| - индиректна државна поддршка во форма на ослободување на плаќање на обврски | (8,651) | - |
| - Државни поддршки добиени во парични средства | (8,511) | - |
| На 31 декември | 3,915 | - |

21 Останати деловни приходи

| | 2020 | 2019 |
|---|----------------|----------------|
| Приходи од дивиденди | 84,532 | 103,336 |
| Приходи од добиени рабати | 26,533 | 21,620 |
| Приход од отпис на обврски | 36,220 | 82,819 |
| Приход од продажба на недвиж, постројки и опрема (Бел. 6) | 2,457 | 146,408 |
| Приход од ослобод.на резерв. на побарувања (Бел.15) | 1,661 | 6,318 |
| Приход од исправка на вредноста на залихите (Бел. 14) | 936 | 63 |
| Останати приходи | 22,430 | 35,354 |
| | 174,769 | 395,918 |

22 Трошоци на вработени

| | 2020 | 2019 |
|--|------------------|------------------|
| Бруто плати | 1,155,027 | 1,074,325 |
| Останати со закон утврдени надоместоци | 51,667 | 53,680 |
| Отпремнини за пензионирање | 2,818 | 2,103 |
| | 1,209,512 | 1,130,108 |

Останатите задолжителни надоместоци спрема вработените се однесуваат главно на надоместоците за исхрана на вработените, превоз до и од работа, регреси за годишен одмор, разни видови помош и сл.

Собрание на акционери 2021

Макпетрол а.д., Скопје и подружници
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020
(Сите износи се во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

23 Останати деловни трошоци

| | 2020 | 2019 |
|---|----------------|----------------|
| Трошоци за транспорт и комуникации | 244,919 | 262,235 |
| Услуги од надворешни субјекти | 97,916 | 90,366 |
| Одржување | 77,931 | 80,347 |
| Маркетинг и промоции (вклуч.и донации) | 58,496 | 66,197 |
| Трошоци за ТВ емитувања и продукција (вкл.автор.дог.) | 47,260 | 50,509 |
| Трошоци за осигурување | 46,984 | 46,198 |
| Банкарски трошоци | 37,025 | 45,242 |
| Закупнини | 29,554 | 30,419 |
| Кусоци | 26,274 | 41,666 |
| Членарина и слични трошоци | 11,856 | 14,001 |
| Расход од оштетување и отпис на побарувања (Бел.15) | 10,391 | 41,353 |
| Неамортиз.вредн.на прод. недвиж, постројки и опрема (Бел.6) | 2,617 | 63,413 |
| Трошоци за проект Топ тема на ваша страна | 2,136 | - |
| Вредносно усогласување на залихи (Бел.14) | 905 | 7,058 |
| Отпис на вложувања во подружници (Бел.1) | 372 | - |
| Останато | 40,216 | 53,877 |
| | 734,852 | 892,881 |

24 Финансиски приходи и расходи

| | 2020 | 2019 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Приходи | | |
| Приходи од камати | 4,508 | 22,435 |
| Позитивни курсни разлики | 1,658 | 5,243 |
| | 6,166 | 27,678 |
| Расходи | | |
| Расходи по камати | (55,701) | (81,555) |
| Негативни курсни разлики | (1,607) | (3,306) |
| | (57,308) | (84,861) |
| Финансиски (расходи), нето | (51,142) | (57,183) |

25 Данок на добивка

Усогласувањето на вкупниот даночен трошок со добивката според консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка за 2020 и 2019 година е како што следи:

| | 2020 | 2019 |
|---|----------------|----------------|
| Добивка пред оданочување | 383,693 | 968,184 |
| Усогласување за: | | |
| Неодбитни трошоци за даночни цели | 62,026 | 80,324 |
| Даночен кредит за наплатени побарувања | (6,514) | - |
| Даночен кредит за расходите со одложено плаќање | - | (8,318) |
| Даночен кредит за вратен дел од заем | (843) | - |
| Даночен кредит за дивиденди | (98,144) | (118,106) |
| Основа за оданочување | 340,218 | 922,084 |
| Даночна стапка | 10% | 10% |
| Тековен даночен трошок | 34,022 | 92,208 |
| Намалување на пресметаниот данок на добивка | (2,280) | (1,401) |
| Ефект од консолидациски усогласувања | 3,242 | 1,599 |
| Данок на добивка | 34,984 | 92,406 |
| Ефективна даночна стапка | 9.12% | 9.54% |

Макпетрол а.д., Скопје и подружници
 Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020
 (Сите износи се во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

26 Заработувачка по акција

Заработувачката по акција (основна и разводнета) е пресметана по пат на делење на добивката која припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции), со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

| | 2020 | 2019 |
|--|--------------|--------------|
| Добивка за сопствениците на обични акции | 348,709 | 875,778 |
| Пондериран просечен број на обични акции во оптек | 101,732 | 103,683 |
| Заработувачка по акција – осн. и развод. (денари по акција) | 3,428 | 8,447 |

27 Неизвесни и превземени обврски

Судски спорови

Со состојба на 31 декември 2020 судските постапки покренати против Групата изнесуваат 2,396,992 илјади Денари (2019: 2,628,071 илјади Денари). Од овој износ, 2,355,509 илјади Денари се однесуваат на судски спор покренат од Владата на Република Северна Македонија. Судскиот спор се однесува на утврдување на учеството на Република Северна Македонија и Макпетрол АД во основната главнина на АД ГА-МА. Како што е подетално обелоденето во Белешката 12 кон овие консолидирани финансиски извештаи, согласно донесениот Закон за решавање на спорот помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Макпетрол АД Скопје по пат на спогодба, постапката за потпишување на Спогодбата и разрешување на меѓусебните судски спорови се уште е во тек.

На датумот на овие консолидирани финансиски извештаи, не се евидентирани резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на Групата, редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на тековните судски спорови. Иако резултатот од оваа проблематика не може секогаш со сигурност да се утврди, Раководството на Групата верува дека истите нема да резултираат во материјално значајни обврски.

Долгорочни и краткорочни гаранции

Со состојба на 31 декември 2020 година, Групата има превземени обврски по долгорочни и краткорочни денарски и девизни гаранции издадени од страна на неколку домашни банки во вкупен износ од 182,105 илјади Денари (2019: 184,051 илјади Денари).

Даночни обврски

Консолидираните финансиски извештаи и сметководствената евиденција на Групата подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во периодот од 5 години и по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година можат да произлезат дополнителни даноци и трошоци. Врз основа на проценката на Раководството на денот на овие консолидирани финансиски извештаи не постојат услови за дополнителни потенцијални обврски по тој основ.

Согласно измените во Законот за данок на добивка во 2019 година и Правилникот за формата и содржината на извештајот за трансферни цени (Службен весник на РСМ бр. 59/2019), Матичното Друштво има обврска да изготви извештај за трансферни цени за 2020 година најдоцна до 30 септември 2021 година. До датумот на овој извештај, Матичното Друштво нема изготвено извештај за трансферни цени. Матичното Друштво спроведува редовна проценка на потенцијалните даночни ефекти што се очекува да произлезат од новите барања за трансферни цени. Раководството на Матичното Друштво оценува дека таквите износи што можат да се појават нема да имаат никаков материјален ефект врз финансиските извештаи и пријавените даноци.

Собрание на акционери 2021

Макпетрол а.д., Скопје и подружници
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020
(Сите износи се во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Неизвесни и превземени обврски (продолжува)

Заложени средства

Со состојба на 31 декември 2020 година и 2019 година, Групата има залог врз дел од своите недвижности, постројки и опрема како обезбедување на банкарските кредити (Белешки 6 и 18).

| Примател на залогот | Опис на недвижноста | 31 декември 2020 | | | 31 декември 2019 | | |
|------------------------------|--|----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|
| | | Нето евидентирана вредност (МКД) | Процент Износ (во МКД) | Процент Износ (во ЕУР) | Нето евидентира на вредност (МКД) | Процент Износ (во МКД) | Процент Износ (во ЕУР) |
| Халк Банка | Бензински Станици, хотел Струга. | 446,344,959 | 676,188,018 | 10,960,353 | 431,429,995 | 670,603,579 | 10,906,677 |
| Комерцијална Банка АД Скопје | Управна зграда, административн и објекти, хотел Маврово, останат недвижен имот, опрема, инвентар, енергетски постројки | 308,061,315 | 1,377,479,571 | 22,327,610 | 312,969,123 | 1,372,826,498 | 22,327,610 |
| | | 754,406,274 | 2,053,667,589 | 33,287,963 | 744,399,118 | 2,043,430,077 | 33,234,287 |

Капитални обврски

Не се евидентирани капитални обврски на денот на известување кои не се веќе признати во консолидираните финансиски извештаи.

28 Трансакции со поврзани субјекти

Групата има трансакции со своите подружници и придружени друштва во текот на своите редовни деловни активности. Овие трансакции се извршени во согласност со тековните пазарни услови, цени и каматни стапки. Следната табела ги прикажува обемот и салдата од трансакциите со поврзаните субјекти со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2020 и 2019 година.

| | Побарувања | Обврски | Приходи | Расходи |
|--|------------|---------|---------|---------|
| 2020 | | | | |
| Субјекти каде Групата има подеднакво учество во капиталот | | | | |
| АД Га-ма Скопје* | 3,685 | 13,598 | 24,037 | 71,895 |
| Клучен раководен кадар | | | | |
| Побарувања | 711 | - | - | - |
| Краткорочни користи | - | - | - | 69,744 |
| 2019 | | | | |
| Субјекти каде Групата има подеднакво учество во капиталот | | | | |
| АД Га-ма Скопје* | 4,128 | 13,656 | 30,943 | 86,997 |
| Клучен раководен кадар | | | | |
| Побарувања | 1,487 | - | - | - |
| Краткорочни користи | - | - | - | 51,359 |

*Обемот и салдата на трансакциите со поврзаното Друштво АД Га-ма Скопје ги вклучуваат трансакциите извршени од страна на сите друштва вклучени во консолидираните финансиски извештаи на Групата.

Макпетрол а.д., Скопје и подружници
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020
(Сите износи се во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

29 Настани по периодот на известување

По 31 декември 2020 година - датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие консолидирани финансиски извештаи, следниве настани се материјално значајни за објавување во овие посебни финансиски извештаи:

- Како што е подетално обелоденето во Белешките 12 и 27 кон овие консолидирани финансиски извештаи, согласно донесениот Закон за решавање на спорот помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Макпетрол АД Скопје по пат на спогодба, постапката за потпишување на Спогодбата и разрешување на меѓусебните судски спорови поврзани со вложувањето во АД ГА-МА Скопје, се уште е во тек. Раководството на Матичното Друштво смета дека овој настан е некорективен настан по периодот на известување.

„ МАКПЕТРОЛ “ А.Д. – СКОПЈЕ
XXV СОБРАНИЕ
Бр. 0201-
26.5.2021 год.

ПРЕДЛОГ

Врз основа на членовите 383 и 384 од Законот за трговските друштва и членот 35 од Статутот на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, Собранието на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје на XXV. седница, одржана на 26.5.2021 година, донесе

О Д Л У К А

за усвојување на Консолидираната Годишна сметка, Консолидираните Финансиски извештаи на Друштвото и подружниците за периодот од 1.1.2020 до 31.12.2020 година и Извештајот на независниот ревизор

Член 1

Се усвојуваат Консолидираната Годишна сметка, Консолидираните Финансиски извештаи на Друштвото и подружниците за периодот од 1.1.2020 до 31.12.2020 година и Извештајот на независниот ревизор, со следниве резултати :

| | |
|---|---------------------|
| 1. Вкупен приход | 16.918.259.277 ден. |
| 2. Удел во добивката на Придружното друштво ОИЛКО КДА | 8.663.389 ден. |
| 3. Се вкупен приход | 16.926.922.666 ден. |
| 4. Вкупен расход | 16.543.229.789 ден. |
| 5. Добивка пред оданочување | 383.692.877 ден. |
| 6. Данок на добивка | 34.983.759 ден. |
| 7. Добивка по оданочување | 348.709.118 ден. |

Консолидираната годишна сметка, Консолидираните Финансиски извештаи и Извештајот на независниот ревизор од ставот 1 на овој член, се составен дел на оваа Одлука.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ



2020

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА УПРАВЕН ОДБОР

СОДРЖИНА

| | страна |
|--|-----------|
| I. Главни фактори и околности коишто влијаеле врз работењето, промени во опкружувањето во чиешто рамки дејствува Макпетрол АД Скопје, одговор на тие промени и нивно влијание | 3 |
| II. Показатели за постигнатиот финансиски резултат на Макпетрол АД Скопје во 2020 година | 4 |
| III. Политика на вложувања за одржување и за поддршка на успешноста на работењето на Макпетрол АД Скопје | 9 |
| IV. Политика на дивиденди | 11 |
| V. Политика на односот на долгорочниот долг спрема основната главнина и политика на управувањето со ризикот и други индикатори на работењето | 11 |
| VI. Големи зделки и зделки со заинтересирана страна | 13 |
| VII. Изгледи за идниот развој на Макпетрол АД Скопје и неговиот деловен потфат и активностите во сферата на истражувањето и развојот | 14 |
| VIII. Информации во врска со стекнување сопствени акции | 14 |
| IX. Примања на членовите на Управниот Одбор и Надзорниот Одбор на Макпетрол АД Скопје остварени во 2020 година | 14 |

I. ГЛАВНИ ФАКТОРИ И ОКОЛНОСТИ КОИШТО ВЛИЈАЕЛЕ ВРЗ РАБОТЕЊЕТО, ПРОМЕНИ ВО ОПКРУЖУВАЊЕТО ВО ЧИШТО РАМКИ ДЕЈСТВУВА МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ, ОДГОВОР НА ТИЕ ПРОМЕНИ И НИВНО ВЛИЈАНИЕ

Во 2020 година, светот западна во голема здравствена и економска криза како последица на пандемијата од вирусот КОВИД-19. Повеќе од 95 милиони луѓе во светот се заразија со овој вирус, а повеќе од 2 милиона го загубија својот живот.

На економски план, најголем дел од земјите влегоа во рецесија, инвестицискиот циклус значително се намали, а БДП бележи негативен тренд на светско ниво, со исклучок на Кина, која е единствената земја од светските сили со позитивен раст на БДП.

И покрај санкциите од САД, изградбата на гасоводите „Северен поток 2“ и „Турски поток“ продолжи и во 2020 година. Планирано е Гасоводот „Северен поток 2“ да се заврши до крајот на март 2021 година, додека гасоводот „Турски поток“ веќе е во функција. Турција, Бугарија, Романија и Македонија во 2020 година преку овој гасовод почнаа да добиваат природен гас од Русија. Во 2021 година планирано е да продолжи неговата изградба под името „Балкански поток“, низ територијата на Србија до границата со Унгарија.

На светските берзи дојде до значајно намалување на побарувачката на енергенси. Побарувачката на сурова нафта на дневно ниво се намали и до 20%, а на природен гас и до 5% во споредба со 2019 година. Како последица од неусогласеноста помеѓу понудата и побарувачката, цените на суровата нафта во првата половина од 2020 година бележат значителен пад, а во еден момент се и негативни. Организацијата „ОПЕК+“ е принудена да реагира во правец на намалување на светското производство на сурова нафта со што цената се стабилизира на ниво од 37 УСД/барел.

Во втората половина на 2020 година, цената на нафтата на светските берзи континуирано расте и на крајот на годината достигнува ниво од 50 УСД/барел.

Намалување на цената во 2020 година има и кај природниот гас, особено на слободниот пазар, поради појава на вишоци од истиот.

Во 2020 година Република Северна Македонија стана полноправна членка на НАТО алијансата.

И покрај позитивните оценки и извештај за напредокот и за реформите на нашата земја од страна на Европскиот совет, Република Северна Македонија не ги отпочна преговорите за членство со Европската Унија, поради ветото од Бугарија.

Кризата предизвикана од вирусот Ковид-19 имаше сериозно влијание и врз економската состојба на Република Северна Македонија во 2020 година. Македонската економија влезе во рецесија, проектираниот БДП за годината бележи пад од 5,9%, трговскиот дефицит во размената со странство е на високо ниво, а задолженоста на земјата кај странските и кај домашните кредитори значително се зголеми. Во текот на 2020 година се зголеми јавниот долг за 10 п.п., со што се достигна ниво на задолженост од 60% од БДП.

Иако Законот за енергетика е во сила од 28 мај 2018 година, ниту во 2020 година не се донесоа подзаконските акти за регулирање на пазарот со нафтени деривати со што се остави простор за висок процент на сива економија во нафтениот бизнис. Единствено беше прифатено барањето на „Макпетрол“ АД и на

Стопанската комора на РМ за изедначување на акцизата кај екстра-лесното гориво со акцизата кај дизел горивото.

Законот за задолжителна примена на биогориво во транспортот не се донесе ниту во 2020 година.

Во 2020 година продолжи наградната игра на „Макпетрол“ АД – „Верна лојалност“, но не престанаа нападите и вооружените грабежи на малопродажните објекти на Друштвото.

И покрај големите предизвици со кои се соочи Друштвото во текот на годината, може да се заклучи дека со големиот ангажман на менаџментот, како и на сите вработени, се обезбедија услови за рентабилно работење на истото. Особено е важно да се истакне дека, со воведување и придржување до строгите превентивни здравствени протоколи на сите локации на коишто Друштвото ги врши дејностите, во ниту еден момент не се загрози здравјето на вработените и здравјето на потрошувачите, а со самото тоа се овозможи непречено функционирање на Друштвото.

По предлог од Владата на Република Северна Македонија, во Собранието беше изгласан Закон за конечно решавање на спорот околу сопственичката структура во гасоводниот систем А.Д. ГА-МА, по пат на спогодба помеѓу Владата на Република Северна Македонија и „Макпетрол“ АД. Законот е објавен во Службен весник на РСМ бр.317, на 31.12.2020 година. Следи техничка реализација на Спогодбата според која на „Макпетрол“ АД треба да му се плати износ од 32.773.905 евра за продажба на неговиот удел во АД ГА-МА.

II. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПОСТИГНАТИОТ ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ НА МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ ВО 2020 ГОДИНА


Остварени вкупни приходи во однос на претходниот период, кратка анализа на приходите и расходите и на остварениот финансиски резултат;

Во овој период, „Макпетрол“ АД Скопје оствари **вкупен приход** во износ од 16,76 милијарди денари, кој е помал од минатогодишниот за 6,14 милијарди денари, односно остварен е пад од 26,82%. Во структурата на вкупните приходи, најголем удел со 98,8% имаат приходите од продажба, од коишто 97% приходи се остваруваат со продажба на домашниот пазар, а само 1,8% приходи се остваруваат со продажба на странски пазар.

Во истиот период, остварени се **вкупни расходи** во висина од 16,38 милијарди денари што претставува намалување во однос на минатата година за 5,55 милијарди денари или 25,3%.

На крајот на овој период, Друштвото оствари позитивни финансиски резултати искажани преку **добивка** пред оданочување во износ од 381,05 милиони денари, односно добивка по оданочување во износ од 349,52 милион денари, која е помала за 60,2% од остварената добивка минатата година, кога изнесуваше 878,15 милиони денари.


| ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ | 2017 | 2018 | 2019 | во 000 ден. 2020 |
|-----------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| ПРИХОДИ | 18.810.647 | 22.001.133 | 22.897.242 | 16.756.638 |
| РАСХОДИ | 18.481.694 | 21.146.211 | 21.927.714 | 16.375.585 |



Податоците за остварените бруто и нето добивки за „Макпетрол“ АД се прикажани во следнава табела:

| ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ | 2017 | 2018 | 2019 | во 000 ден. 2020 |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| БРУТО-ДОБИВКА / ЗАГУБА | 328.953 | 854.922 | 969.528 | 381.053 |
| ДАНОК НА ДОБИВКА | 27.147 | 76.806 | 91.377 | 31.532 |
| НЕТО-ДОБИВКА / ЗАГУБА | 301.806 | 778.116 | 878.151 | 349.521 |

Податоците за остварените бруто и нето добивки за „Макпетрол“ АД се прикажани во следниов графикон:



Основна причина за намалување на остварените приходи и добивката е намалување на прометот со стоки и услуги со почнувањето на епидемијата, односно поради пандемијата предизвикана од заразата со вирусот Ковид-19. Како резултат на ширењето на заразата во државата, со цел истата да се стави под контрола, во втората половина на март, овластените институции ги донесоа следниве мерки:

- Се прогласи вонредна состојба на 16.3.2020 година;
- Се воведо полициски час од 22.3.2020 година со различно времетраење во работните и неработните денови (викенди и празници);
- Се затворија граничните премини, аеродромите, туристичките и угостителските објекти, градинките и образовните установи, трговските центри и молови, автошколите, теретаните, обложувалниците и сл. и
- Се пропишаа низа ограничувачки мерки, како забрана на јавни, спортски, рекреативни, културно – уметнички и многу други настани и собири.

Поради претходно наведените рестриктивни мерки, покрај здравствената криза се јави и економска криза во поголем обем, која најмногу ги погоди дејностите од областа на транспортот, угостителството и туризмот, како и најголемиот број микро, мали и средни трговски друштва.


Мерките, неизбежно, имаа големо негативно влијание и врз работењето на „Макпетрол“ АД Скопје во 2020 година. Со воведувањето на полицискиот час и со останатите споменати рестриктивни мерки, „Макпетрол“ АД Скопје се соочи со пад на потрошувачката во сите сегменти од своето работење, што резултираше особено со:

- Намалена продажба на нафтени деривати и ДАС, особено преку автопатските и граничните бензински станици и
- Намалени приходи и намалена маржа од прометот со нафтени деривати и ДАС.

Вкупниот обем на остварената продажба на трговската стока на Друштвото во 2020 година, споредена со минатогодишната и планираната, се прикажани во следнава табела и графикон:

ПРОДАДЕНА ТРГОВСКА СТОКА ВО 2020 ГОДИНА

| | Единична мера | Остварено 2020 | | | Остварено 2019 | | | План 2020 | | | Индекси ост.план (2/5)(2/8) |
|------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| | | Вкупно | Мало | Големо | Вкупно | Мало | Големо | Вкупно | Мало | Големо | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Бензини | тони | 40.063 | 39.640 | 423 | 52.036 | 51.572 | 464 | 52.292 | 51.788 | 504 | 77 77 |
| Дизели | тони | 170.725 | 163.063 | 7.662 | 199.088 | 189.954 | 9.134 | 203.747 | 194.747 | 9.000 | 86 84 |
| Мазут | тони | 4.864 | | 4.864 | 5.981 | | 5.981 | 5.000 | | 5.000 | 81 97 |
| Битумен | тони | | | | | | | | | | |
| Млазно гориво | тони | 8.914 | | 8.914 | 27.196 | | 27.196 | 28.891 | | 28.891 | 33 31 |
| Бутан-пропан | тони | 5.309 | 4.701 | 608 | 4.954 | 4.303 | 651 | 5.058 | 4.398 | 660 | 107 105 |
| Автоплин | тони | 13.951 | 13.941 | 10 | 17.394 | 17.394 | | 18.024 | 18.024 | | 80 77 |
| Вкупно деривати | тони | 243.826 | 221.345 | 22.481 | 306.649 | 263.223 | 43.426 | 313.012 | 268.957 | 44.055 | 80 78 |
| Биодизел | тони | | | | | | | 2.500 | | 2.500 | |
| Глицерин-раст. пот. | тони | 254 | | 254 | | | | | | | |
| Природен гас | тони | 52.235 | | 52.235 | 45.219 | | 45.219 | 56.000 | | 56.000 | 116 93 |
| Природен гас | 000м3 | 74.621 | | 74.621 | 64.782 | | 64.782 | 80.000 | | 80.000 | 115 93 |
| Метан | тони | 1.600 | 1.197 | 403 | 1.448 | 690 | 758 | 1.701 | 1.101 | 600 | 110 94 |
| Метан | 000м3 | 2.285 | 1.710 | 575 | 2.074 | 988 | 1.086 | 2.431 | 1.574 | 857 | 110 94 |
| Вкупно | тони | 297.915 | 222.542 | 75.373 | 353.316 | 263.913 | 89.403 | 373.213 | 270.058 | 103.155 | 84 80 |
| Масла | 000 литри | 1.079 | 1.048 | 31 | 1.178 | 1.123 | 55 | 1.229 | 1.185 | 44 | 92 88 |
| Автомобили Honda | парчиња | 28 | | 28 | 38 | | 38 | 38 | | 38 | 74 74 |
| Мотори Honda | парчиња | 89 | 2 | 87 | 80 | 4 | 76 | 50 | 12 | 38 | 111 178 |
| Резер. дел. Honda | ф.р.000 д. | 13.598 | 5.789 | 7.809 | 16.112 | 7.783 | 8.329 | 15.000 | 7.500 | 7.500 | 84 91 |
| Прих.од. усл. од Honda | 000 ден. | 809 | | | 1.258 | | | 1.300 | | | 64 62 |
| DELL | ф.р.000 д. | 302.430 | 8.962 | 293.468 | 246.438 | 5.694 | 240.744 | 146.241 | 16.087 | 130.154 | 123 207 |
| Прих. од усл. од DELL | 000 ден. | 3.839 | | | 3.376 | | | 1.491 | | | 114 257 |
| Автогуми | парчиња | 3.855 | 2.146 | 1.709 | 5.065 | 2.301 | 2.764 | 5.000 | 1.500 | 3.500 | 76 77 |
| Останати стоки | ф.р.000 д. | 1.836.511 | 1.829.971 | 6.540 | 1.969.837 | 1.962.087 | 7.750 | 2.030.200 | 2.024.330 | 5.870 | 93 90 |



Истакнуваме дека најнегативно влијание од воведените мерки се искажа кај прометот на млазното гориво, односно извозот, коешто со мерката за затворање на аеродромите, од 27.196 тони во 2019 година се намали на 8.914 во тони 2020 година. Со тоа и приходите од продажбата на странски пазар се намалени од 1.247,4 милиони денари во 2019 година на 306,6 милиони денари во 2020 година.

Можеме да заклучиме дека Друштвото, благодарение на големиот ангажман на менаџментот, како и на сите вработени, обезбеди услови за рентабилно работење на истото. Особено е важно да се истакне дека со воведување и со придржување кон строгите превентивни здравствени протоколи на сите локации на коишто Друштвото ги врши дејностите, во ниту еден момент не се загрози здравјето на вработените и здравјето на потрошувачите, а со самото тоа се овозможи непречено функционирање на Друштвото.

Биланс на состојба

(Извештај за финансиската состојба)

Податоците се во 000 денари

| Позиција | Претходна година | Тековна година | Индекси |
|--|---------------------|-------------------|---------------|
| СРЕДСТВА - АКТИВА | | | |
| ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА | 6.430.913 | 6.517.238 | 101,34 |
| Нематеријални средства | 5.128 | 5.067 | 98,81 |
| Материјални средства | 3.983.791 | 4.029.455 | 101,15 |
| Недвижности | 3.096.624 | 3.145.460 | 101,58 |
| Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел | 636.789 | 695.573 | 109,23 |
| Останати материјални средства | 250.378 | 188.422 | 75,26 |
| Вложувања во недвижности | 28.503 | 27.772 | 97,44 |
| Долгорочни финансиски средства | 2.413.491 | 2.454.944 | 101,72 |
| Вложувања во подружници | 285.611 | 285.240 | 99,87 |
| Вложувања во придружени претпријатија | 536.118 | 536.118 | 100,00 |
| Побарувања по дадени долгорочни заеми | 2.494 | 1.352 | 54,21 |
| Вложувања во хартии од вредност | 1.589.268 | 1.632.234 | 102,70 |
| ТЕКОВНИ СРЕДСТВА | 2.063.578 | 1.695.375 | 82,16 |
| Залихи | 958.631 | 834.464 | 87,05 |
| Побарувања од купувачите | 362.725 | 262.386 | 72,34 |
| Останати побарувања | 300.311 | 194.774 | 64,86 |
| Пари и парични еквиваленти | 262.623 | 249.926 | 95,17 |
| Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР) | 179.288 | 153.825 | 85,80 |
| ВКУПНО СРЕДСТВА - АКТИВА | 8.494.491 | 8.212.613 | 96,68 |
| КАПИТАЛ И ОБВРСКИ - ПАСИВА | | | |
| ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ | 5.040.847 | 5.075.052 | 100,68 |
| Основна главнина и ревалоризациони резерви | 3.355.678 | 3.369.070 | 100,40 |
| Резерви | 529.144 | 481.336 | 90,97 |
| Акумулирана добивка (загуба) | 1.156.025 | 1.224.646 | 105,94 |
| ОБВРСКИ | 3.453.644 | 3.137.561 | 90,85 |
| ТЕКОВНИ ОБВРСКИ | 3.301.541 | 3.014.743 | 91,31 |
| Обврски спрема добавувачи и останати обврски | 411.462 | 359.285 | 87,32 |
| Обврски за краткорочни кредити и хартии од вредност | 2.185.463 | 1.982.878 | 90,73 |
| Обврски кон државата | 104.678 | 174.836 | 167,02 |
| Останати краткорочни обврски | 474.523 | 398.100 | 83,89 |
| Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР) | 125.415 | 99.644 | 79,45 |
| ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ | 152.103 | 122.818 | 80,75 |
| Обврски за долгорочни кредити и хартии од вредност | 150.000 | 120.000 | 80,00 |
| Останати долгорочни резервирања | 2.103 | 2.818 | 134,00 |
| ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ - ПАСИВА | 8.494.491 | 8.212.613 | 96,68 |

Податоците искажани во **Билансот на состојба** укажуваат на:

- **Намалување** на имотот на Друштвото за 3,32%;
- **Зголемување** на капиталот на Друштвото за 0,68%;
- **Намалување** на тековните средства на Друштвото за 17,84%, како резултат на намалувањето на залихите и побарувањата;
- **Намалување** на обврските на Друштвото за 9,15%;
- **Намалување** на кредитната задолженост на Друштвото за 9,96%.

III. ПОЛИТИКА НА ВЛОЖУВАЊА ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗА ПОДДРШКА НА УСПЕШНОСТА ВО РАБОТЕЊЕТО НА МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ

Во 2020 година, „Макпетрол“ АД Скопје реализираше вложувања во износ од 293.268.643 денари, од кои позначајни се следниве;

| | во денари |
|---|--------------------|
| I ВЛОЖУВАЊА ВО ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ | 243.661.849 |
| 1. ВЛОЖУВАЊА ВО МАЛОПРОДАЖБА | 210.288.995 |
| а) Вложувања во постојните бензински станици | 96.385.446 |
| БС 001 ИНДУСТРИСКА | 4.739.057 |
| БС 004 КОЗЛЕ | 223.090 |
| БС 006 БЕЛВИ | 95.301 |
| БС 009 ВИЗБЕГОВО | 344.207 |
| БС 010 ТЕТОВО | 1.359.674 |
| БС 011 ГОСТИВАР | 929.600 |
| БС 013 КУМАНОВО 1 | 282.650 |
| БС 015 КРИВА ПАЛАНКА 1 | 987.115 |
| БС 016 БИТОЛА 1 | 140.000 |
| БС 017 БИТОЛА 2 | 1.484.534 |
| БС 018 КАТЛАНОВО | 722.574 |
| БС 020 РЕСЕН | 837.992 |
| БС 022 БИЛЈАНИНИ ИЗВОРИ | 581.822 |
| БС 026 ПРИЛЕП 2 | 15.200 |
| БС 028 КОЧАНИ 1 | 626.666 |
| БС 035 ВЕЛЕС 2 | 2.710 |
| БС 036 ГРАДСКО 1 | 27.895 |
| БС 037 НЕГОТИНО | 16.000 |
| БС 038 БС КАВАДАРЦИ | 513.768 |
| БС 044 ДОЈРАН | 140.000 |
| БС 045 ТРИ ЧЕШМИ ШТИП 1 | 3.910.038 |
| БС 046 ГЕВГЕЛИЈА 2 | 3.138.558 |
| БС 048 КРАТОВО | 288.686 |
| БС 055 СВЕТИ НИКОЛЕ | 5.488.392 |
| БС 056 ГЕВГЕЛИЈА | 43.203 |
| БС 057 КИЧЕВО | 140.000 |
| БС 058 БИТОЛА | 26.686 |
| БС 060 БЕЛИМБЕГОВО | 7.464.438 |
| БС 064 БУТЕЛ | 98.300 |
| БС 067 ДРАЧЕВО | 188.375 |
| БС 070 ИЛИНДЕНСКА | 540.896 |
| БС 071 ЃОРЧЕ ПЕТРОВ | 1.731.600 |
| БС 074 ШТИП 4 | 2.801.496 |
| БС 082 ТЕТОВО | 140.000 |
| БС 084 АМСМ | 40.945 |

| | |
|---|-------------------|
| БС 086 ВЛАЕ | 358.773 |
| БС 088 ТЕТОВО | 15.961.209 |
| БС 105 БИТОЛА 4 | 12.919.806 |
| БС 114 БИГОРСКИ | 915.933 |
| БС 132 АШАУА ВЕЛЕС | 140.000 |
| БС 138 ДЕЛЧЕВО | 145.732 |
| БС 139 ДЕЉАДРОВЦИ | 856.023 |
| БС 144 ТРАНСПОРТЕН ЦЕНТАР | 172.318 |
| БС 153 ИДРИЗОВО | 256.252 |
| БС 163 БУЧИЛА | 340.000 |
| БС 164 НЕГОТИНО | 6.193.177 |
| БС 182 ПИНТИЈА | 140.000 |
| БС 192 ЖЕЛИНО | 17.874.755 |
| б) Вложувања во нови бензински станици | 93.688.871 |
| БС 008 ВИЗБЕГОВО | 4.721.889 |
| БС 031 ВИНИЦА | 20.541.174 |
| БС 094 ПРИЛЕП 3 | 68.425.808 |
| в) Останато | 20.214.678 |
| ВЛОЖУВАЊА ВО ДУПЛЕКС ДИСПЕНЗЕРИ ЗА ТНГ | 680.892 |
| ВЛОЖУВАЊА ВО КАМЕРИ НА БЕНЗИНСКИ СТАНИЦИ | 6.398.111 |
| ВЛОЖУВАЊА ВО ЛЕГАЛИЗАЦИЈА НА ОБЈЕКТИ | 17.624 |
| ВЛОЖУВАЊА ВО ПРИВАТИЗАЦИЈА НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ | 421.632 |
| ВЛОЖУВАЊА ВО НАБАВКА НА ЗЕМЈИШТЕ | 918.205 |
| ВЛОЖУВАЊА ВО НОВИ КОМПРЕСОРИ | 5.040.000 |
| ВЛОЖУВАЊА ВО ЛЕД КОЛОР ДИСПЛЕИ НАД ПУЛТОВИ | 567.725 |
| ВЛОЖУВАЊА ВО ДИСПЛЕИ ЗА ОЗНАЧУВАЊЕ ЦЕНИ НА ГОРИВА | 3.091.077 |
| ВЛОЖУВАЊА ВО ТОТЕМИ И ПИЛОНИ НА БС | 928.000 |
| ВЛОЖУВАЊА ВО УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ НА Б.С. | 1.468.431 |
| ВЛОЖУВАЊА ВО БОКСОВИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ ДАС | 682.981 |
| 2. ВЛОЖУВАЊА ВО ГОЛЕМОПРОДАЖБА | 33.372.854 |
| СКЛАД ИЛИНДЕН | 2.120.700 |
| РАБОТНА ЕДИНИЦА КУМАНОВО | 36.420 |
| ТНГ МИЛАДИНОВЦИ | 7.407.484 |
| СКЛАД ГРАДСКО | 499.824 |
| РАБОТНА ЕДИНИЦА СТРУМИЦА | 1.393.569 |
| РАБОТНА ЕДИНИЦА КАВАДАРЦИ | 24.465 |
| РАБОТНА ЕДИНИЦА ВЕЛЕС | 505.732 |
| АВИОСЕРВИС ОХРИД | 604.564 |
| АВИОСЕРВИС ПЕТРОВЕЦ | 10.859.051 |
| РАБОТНА ЕДИНИЦА ПОЛОГ | 3.032.525 |
| СКЛАД ТНГ ГОСТИВАР | 6.805.766 |
| РАБОТНА ЕДИНИЦА ПРИЛЕП | 82.754 |
| II ВЛОЖУВАЊА ВО НЕЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ | 8.361.198 |
| ВЛОЖУВАЊА ХОТЕЛ МАВРОВО | 22.899 |
| ВЛОЖУВАЊА ХОТЕЛ СТРУГА | 6.443.159 |
| ВЛОЖУВАЊА ЦЕНТАР ДЕЛЛ | 359.897 |
| ВЛОЖУВАЊА ВО ТЕМКО | 262.630 |
| ВЛОЖУВАЊА ВО ЦЕНТАР ХОНДА | 76.978 |
| ВЛОЖУВАЊЕ ВО МАКПЕТРОЛ ТЕАС | 1.195.635 |

| | |
|---|--------------------|
| III ОСТАНАТИ ВЛОЖУВАЊА | 41.245.596 |
| ВЛОЖУВАЊА ВО ДЕЛОВНА ЗГРАДА - СЕДИШТЕ НА ДРУШТВОТО | 13.955.426 |
| ДИРЕКЦИЈА ЗА ИНФОРМАТИЧКИ ТЕХНОЛОГИИ | 9.756.198 |
| ВЛОЖУВАЊА ВО ДИРЕКЦИЈА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА, КВАЛИТЕТ И ЕКОЛОГИЈА | 8.809.812 |
| ВЛОЖУВАЊА ВО ДИРЕКЦИЈА ЗА ОДРЖУВАЊЕ, РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИИ | 8.724.160 |
| ВКУПНО ВЛОЖУВАЊА ВО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА | 293.268.643 |

IV. ПОЛИТИКА НА ДИВИДЕНДИ

Друштвото води резидуална политика на исплата на дивиденди. Друштвото првин ги планира средствата наменети за инвестирање, потоа ги оценува своите можности за финансирање, вклучувајќи ја можноста и за задолжување. Дивидендата што ќе биде дистрибуирана ќе биде еднаква на разликата меѓу можностите за финансирање и плановите за финансирање.

Согласно Одлуката бр. 0201-29/2-3 за плаќање на дивиденда по Годишната сметка на Друштвото за 2019 година, донесена на 24-тата Седница на Собранието на акционерите одржана на 20.6.2020 година, Друштвото изврши исплата на дивиденда на 24.8.2020 година.

Дивидендата е исплатена во бруто-износ од 202.758.200 денари, односно 2.000 денари бруто по акција.

V. ПОЛИТИКА НА ОДНОСОТ НА ДОЛГОРОЧНИОТ ДОЛГ СПРЕМА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА И ПОЛИТИКА НА УПРАВУВАЊЕТО СО РИЗИКОТ И ДРУГИ ИНДИКАТОРИ НА РАБОТЕЊЕТО

Тековното работење на Друштвото постојано е изложено на ризици од најразличен вид, особено од финансиски аспект, вклучувајќи и ризици од кредитирање поврзани со ефектите од промените на девизните курсеви и на каматните стапки. Друштвото придава особено внимание на непредвидливоста на пазарите при што работи на минимизирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на работењето на Друштвото.

Управувањето со ризици го врши Управниот одбор врз основа на претходно одобрени политики и процедури.

Во продолжение се дадени некои позначајни индикатори за работењето на Друштвото во 2020 година:

ПРОФИТАБИЛНОСТ

| Опис | 2020 | 2019 |
|---|---------|---------|
| Однос на добивката пред оданочување и вкупната актива во % | 4,6% | 11,4% |
| Однос на добивката за деловната година и вкупната актива во % | 4,3% | 10,3% |
| Однос на добивката пред оданочување и капитал и резерви во % | 7,5% | 19,2% |
| Однос на добивката за деловната година и капитал и резерви во % | 6,9% | 17,4% |
| Добивка пред оданочување по работник (во денари) | 205.530 | 528.353 |
| Добивка за деловната година по работник (во денари) | 188.523 | 478.556 |
| Добивка за деловната година и амортизација во однос на вкупната актива во % | 7,2% | 13,2% |

ЕФИКАСНОСТ

| Опис | 2020 | 2019 |
|---|------|------|
| Денови на врзување на залихите (цел број)-однос помеѓу производот на вредноста на залихите и бројот на деновите во годината спрема приходите од редовното работење | 18 | 15 |
| Денови на врзување на побарувањата (цел број) – однос помеѓу производот на вредноста на побарувањата и бројот на деновите во годината спрема приходите од редовното работење | 10 | 11 |
| Денови на плаќање на обврските – однос помеѓу производот на вредноста на краткорочните обврски и бројот на деновите во годината спрема трошоците од редовното работење (цел број) | 65 | 53 |

ФИНАНСИСКА СТАБИЛНОСТ

| Опис | 2020 | 2019 |
|--|-------|-------|
| Финансиска сигурност – учество на капиталот и резервите во вкупната пасива (во % со една децимала) | 61,8% | 59,3% |
| Степен на кредитна способност – однос помеѓу капиталот и резервите, долгорочни резервирања и долгорочни обврски со постојаните средства во % | 79,8% | 80,8% |
| Степен на самофинансирање – однос помеѓу капиталот и резервите, долгорочните резервирања и постојаните средства и залихите во % | 69,1% | 68,3% |
| Степен на задолженост – однос на вкупните долгови со капиталот и резервите во % | 59,8% | 66,0% |

ЕКОНОМИЧНОСТ

| Опис | 2020 | 2019 |
|---|---------|--------|
| Однос помеѓу приходите и расходите од работењето во % | 101,4% | 104,1% |
| Однос помеѓу финансиските приходи и финансиските расходи во % | 182,5% | 171,3% |
| Однос помеѓу редовните и финансиските приходи и редовните и финансиските расходи во % | 101,65% | 104,4% |
| Однос на добивката за деловната година и приходите од редовно работење во % | 2,1% | 3,9% |
| Однос на добивката за деловната година и финансиските приходи во % | 335,48% | 604,6% |

ЛИКВИДНОСТ

| Опис | 2020 | 2019 |
|---|-------|-------|
| Моментна ликвидност – однос помеѓу паричните средства и хартиите од вредност и краткорочните обврски во % | 8,6% | 8,3% |
| Тековна ликвидност - однос помеѓу тековните средства намалени за залихите и краткорочните обврски во % | 24,3% | 29,1% |
| Општа ликвидност - однос помеѓу тековните средства и краткорочните обврски во % | 52,8% | 59,2% |

VI. ГОЛЕМИ ЗДЕЛКИ И ЗДЕЛКИ СО ЗАИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА

A. Назив и седиште на правното лице како заинтересирана страна

„ОИЛКО“ КДА - Скопје, ул. „10“ бр. 152 с. Миладиновци, Општина Илинден;

B. Начин и постапка во која била одобрена зделката

По исполнување на условите од членот 457 и 460 од Законот за трговските друштва, зделката е одобрена со Одлука бр. 0201-29/5 за одобрување на зделка со заинтересирана страна, донесена на 24 -тата Седница на Собранието на акционерите на „Макпетрол“ АД Скопје одржана на 20.6.2020 година. Пред донесување на Одлуката, а во целост постапувајќи согласно член 460-а од Законот за трговските друштва, беше изготвен и доставен до Собранието, Извештај за ангажман за уверување во постапка за одобрување на зделка со заинтересирана страна на ОИЛКО КДА Скопје, изготвен од страна на овластен ревизор, Друштвото БЕНД ревизија и консалтинг ДОО Тетово, заведен под бр. 0302 - 2681/2 од 21.04.2020 година.

I МАКПЕТРОЛ АД – Скопје како продавач на стоки и давател на услуги
ОИЛКО КДА – Скопје како купувач на стоки и корисник на услуги

во денари без ДДВ

| ПРЕДМЕТ | Одобрено со Одлука на Собрание | Остварено во 2020 година |
|--|--------------------------------|--------------------------|
| Гориво за возила, потрошени материјали, делови и останати стоки и услуги | 168.000.000 | 80.015.087 |
| ВКУПНО: | 168.000.000 | 80.015.087 |

II МАКПЕТРОЛ АД Скопје е како купувач на стоки и корисник на услуги
ОИЛКО КДА – Скопје како продавач на стоки и давател на услуги

во денари без ДДВ

| ПРЕДМЕТ | Одобрено со Одлука на Собрание | Остварено во 2020 година |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Транспортни услуги, закуп и останато | 493.110.000 | 333.488.280 |
| ВКУПНО: | 493.110.000 | 333.488.280 |

VII. ИЗГЛЕДИ ЗА ИДНИОТ РАЗВОЈ НА МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ И НЕГОВИОТ ДЕЛОВЕН ПОТФАТ И АКТИВНОСТИТЕ ВО СФЕРАТА НА ИСТРАЖУВАЊЕТО И РАЗВОЈОТ

Во 2021 година, „Макпетрол“ АД Скопје планира повеќе деловни потфати и активности во сферата на сопствениот развој:

- Проширување на мрежата на малопродажни објекти за автоплин и метан;
- Реконструкција на дел од постојните бензински станици, согласно Планот за работа во 2021 година;
- Изградба на една до две нови бензински станици и
- Инвестиции во складишен простор за нафтени деривати.

VIII. ИНФОРМАЦИИ ВО ВРСКА СО СТЕКНУВАЊЕ СОПСТВЕНИ АКЦИИ

- Причината поради која во текот на 2020 година е извршено стекнување сопствени акции е Одлуката на акционерите за стекнување на сопствени акции со откуп бр. 0201-29/2-4, донесена на 24-тата Седница на Собранието на акционери одржано на 20.6.2020 година;
- Во 2020 година, Друштвото се стекна со 954 сопствени акции по номинален износ од 72.856 денари, со 0,85% учество во основната главнина на Друштвото и во вкупна противвредност од 69.504.740 денари;
- Во претходната финансиска година, Друштвото се стекна со 2.016 сопствени акции по номинален износ од 71.803 денари, со 1,79% учество во основната главнина на Друштвото и во вкупна противвредност од 144.755.506 денари;
- Во претходните години, Друштвото се стекна со 10.284 сопствени акции по цена од 42.640 денари, со 9,15% учество во основната главнина на Друштвото.

Во периодот од 25.8.2017 година до 02.10.2020 година, Друштвото се стекна со вкупно 11.238 сопствени акции по просечна цена од 45.205 денари и со 10% учество во основната главнина на Друштвото.

IX. ПРИМАЊА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА УПРАВНИОТ ОДБОР И НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ ОСТВАРЕНИ ВО 2020 ГОДИНА

Согласно одредбите од член 384 став 7 од ЗТД, „Макпетрол“ АД Скопје објавува дека:

- Во текот на 2020 година, членовите на Управниот одбор на „Макпетрол“ АД Скопје оствариле нето-примања по основ на плата и надоместоци на плата, по основ на други права, дел од учество во добивка, како и по основ на награди, во вкупен износ од 45.771.778 денари и
- Во текот на 2020 година, членовите на Надзорниот одбор на „Макпетрол“ АД Скопје, по основ на награда, оствариле нето-примања во вкупен износ од 1.920.000 денари.

Членови на Управниот одбор:

1. Андреја Јосифовски
2. Саша Лекиќ
3. Јован Трповски
4. Зоран Донеvски
5. Сашо Бошковски
6. Марија Јосифовска Спасовска





2020

**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА УПРАВЕН ОДБОР
ЗА КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ
НА МАКПЕТРОЛ АД И ПОДРУЖНИЦИ**

СОДРЖИНА

| | страна |
|---|-----------|
| I. Главни фактори и околности коишто влијаеле врз работењето, промени во опкружувањето во коишто рамки дејствуваат „Макпетрол“ АД Скопје и подружниците, одговор на тие промени и нивно влијание | 3 |
| II. Показатели за постигнатиот финансиски резултат на „Макпетрол“ АД Скопје и подружниците во 2020 година | 4 |
| III. Политика на вложувања за одржување и за поддршка на успешноста на работењето на „Макпетрол“ АД Скопје и подружниците | 10 |
| IV. Политика на дивиденди | 12 |
| V. Политика на односот на долгорочниот долг спрема основната главнина и политика на управувањето со ризикот и други индикатори на работењето | 12 |
| VI. Големи зделки и зделки со заинтересирана страна | 14 |
| VII. Изгледи за идниот развој на „Макпетрол“ АД Скопје и подружниците, како и за нивниот деловен потфат и активностите во сферата на истражувањето и развојот | 15 |
| VIII. Информации во врска со стекнување сопствени акции | 15 |
| IX. Примања на членовите на Управниот одбор и Надзорниот одбор на Групата остварени во 2020 година | 15 |

I. ГЛАВНИ ФАКТОРИ И ОКОЛНОСТИ КОИШТО ВЛИЈАЕЛЕ ВРЗ РАБОТЕЊЕТО, ПРОМЕНИ ВО ОПКРУЖУВАЊЕТО ВО ЧИИШТО РАМКИ ДЕЈСТВУВААТ „МАКПЕТРОЛ“ АД СКОПЈЕ И ПОДРУЖНИЦИТЕ, ОДГОВОР НА ТИЕ ПРОМЕНИ И НИВНОТО ВЛИЈАНИЕ

Во 2020 година, светот западна во голема здравствена и економска криза како последица на пандемијата од вирусот КОВИД-19. Повеќе од 95 милиони луѓе во светот се заразија со овој вирус, а повеќе од 2 милиона го загубија својот живот.

На економски план, најголем дел од земјите влегоа во рецесија, инвестицискиот циклус значително се намали, а БДП бележи негативен тренд на светско ниво, со исклучок на Кина, која е единствената земја од светските сили со позитивен раст на БДП.

И покрај санкциите од САД, изградбата на гасоводите „Северен поток 2“ и „Турски поток“ продолжи и во 2020 година. Планирано е Гасоводот „Северен поток 2“ да се заврши до крајот на март 2021 година, додека гасоводот „Турски поток“ веќе е во функција. Турција, Бугарија, Романија и Македонија во 2020 година преку овој гасовод почнаа да добиваат природен гас од Русија. Во 2021 година планирано е да продолжи неговата изградба под името „Балкански поток“, низ територијата на Србија до границата со Унгарија.

На светските берзи дојде до значајно намалување на побарувачката на енергенси. Побарувачката на сурова нафта на дневно ниво се намали и до 20%, а на природен гас и до 5% во споредба со 2019 година. Како последица од неусогласеноста помеѓу понудата и побарувачката, цените на суровата нафта во првата половина од 2020 година бележат значителен пад, а во еден момент се и негативни. Организацијата „ОПЕК+“ е принудена да реагира во правец на намалување на светското производство на сурова нафта со што цената се стабилизира на ниво од 37 УСД/барел.

Во втората половина на 2020 година, цената на нафтата на светските берзи континуирано расте и на крајот на годината достигнува ниво од 50 УСД/барел.

Намалување на цената во 2020 година има и кај природниот гас, особено на слободниот пазар, поради појава на вишоци од истиот.

Во 2020 година Република Северна Македонија стана полноправна членка на НАТО алијансата.

И покрај позитивните оценки и извештај за напредокот и за реформите на нашата земја од страна на Европскиот совет, Република Северна Македонија не ги отпочна преговорите за членство со Европската Унија, поради ветото од Бугарија.

Кризата предизвикана од вирусот Ковид-19 имаше сериозно влијание и врз економската состојба на Република Северна Македонија во 2020 година. Македонската економија влезе во рецесија, реалниот БДП за годината бележи пад од 4,5%, трговскиот дефицит во размената со странство е на високо ниво, а задолженоста на земјата кај странските и кај домашните кредитори значително се зголеми. Во текот на 2020 година се зголеми јавниот долг за 10 п.п., со што се достигна ниво на задолженост од 60% од БДП.

Иако Законот за енергетика е во сила од 28 мај 2018 година, ниту во 2020 година не се донесоа подзаконските акти за регулирање на пазарот со нафтени деривати со што се остави простор за висок процент на сива економија во нафтениот бизнис. Единствено беше прифатено барањето на „Макпетрол“ АД и на

Стопанската комора на РМ за изедначување на акцизата кај екстра-лесното гориво со акцизата кај дизел горивото.

Законот за задолжителна примена на биогориво во транспортот не се донесе ниту во 2020 година.

Во 2020 година продолжи наградната игра на „Макпетрол“ АД – „Верна лојалност“, но не престанаа нападите и вооружените грабежи на малопродажните објекти.

И покрај големите предизвици со кои се соочи Групата во текот на годината, може да се заклучи дека со големиот ангажман на менаџментот, како и на сите вработени, се обезбедија услови за рентабилно работење. Особено е важно да се истакне дека, со воведување и придржување до строгите превентивни здравствени протоколи на сите локации на коишто Групата ги врши дејностите, во ниту еден момент не се загрози здравјето на вработените и здравјето на потрошувачите, а со самото тоа се овозможи непречено функционирање на Групата.

По предлог од Владата на Република Северна Македонија, во Собранието беше изгласан Закон за конечно решавање на спорот околу сопственичката структура во гасоводниот систем А.Д. ГА-МА, по пат на спогодба помеѓу Владата на Република Северна Македонија и „Макпетрол“ АД. Законот е објавен во Службен весник на РСМ бр.317, на 31.12.2020 година. Следи техничка реализација на Спогодбата според која на „Макпетрол“ АД треба да му се плати износ од 32.773.905 евра за продажба на неговиот удел во АД ГА-МА.

II. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПОСТИГНАТИОТ ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ НА „МАКПЕТРОЛ“ АД СКОПЈЕ И ПОДРУЖНИЦИТЕ ВО 2020 ГОДИНА

Остварени вкупни приходи во однос на претходниот период, кратка анализа на приходите и расходите и на остварениот финансиски резултат;

Во овој период, „Макпетрол“ АД Скопје и подружниците остварија **вкупен приход** во износ од 16,93 милијарди денари, кој е помал од минатогодишниот за 6,13 милијарди денари, односно остварен е пад од 26,57%. Во структурата на вкупните приходи, најголем удел со 98,8% имаат приходите од продажба, од коишто 96,9% приходи се остваруваат со продажба на домашниот пазар, а само 1,9% приходи се остваруваат со продажба на странски пазар.

Во истиот период, остварени се **вкупни расходи** во висина од 16,54 милијарди денари што претставува намалување во однос на минатата година за 5,54 милијарди денари или 25,09%.

На крајот на овој период, Групата оствари позитивни финансиски резултати искажани преку **добивка** пред оданочување во износ од 383,69 милиони денари, односно добивка по оданочување во износ од 348,71 милиони денари, која е помала за 60,18% од остварената добивка минатата година, кога изнесуваше 875,78 милиони денари.


| ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ | 2017 | 2018 | 2019 | во 000 ден. 2020 |
|-----------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| ПРИХОДИ | 19.011.980 | 22.179.088 | 23.053.089 | 16.926.923 |
| РАСХОДИ | 18.668.547 | 21.328.180 | 22.084.905 | 16.543.230 |



Податоците за остварените бруто и нето добивки за „Макпетрол“ АД и подружниците се прикажани во следнава табела:

| ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ | 2017 | 2018 | 2019 | во 000 ден. 2020 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| БРУТО-ДОБИВКА / ЗАГУБА | 343.433 | 850.908 | 968.184 | 383.693 |
| ДАНОК НА ДОБИВКА | 28.942 | 77.717 | 92.406 | 34.984 |
| НЕТО-ДОБИВКА / ЗАГУБА | 314.491 | 773.191 | 875.778 | 348.709 |

Податоците за остварените бруто и нето добивки за „Макпетрол“ АД и подружниците се прикажани во следниов графикон:



Во табелата подолу поединечно се прикажани, бруто и нето добивките за „Макпетрол АД“ и подружниците:

| ДРУШТВО ЗА КОНСОЛИДАЦИЈА | БРУТО-ДОБИВКА/ ЗАГУБА | ДАНОК НА ДОБИВКА | НЕТО-ДОБИВКА/ ЗАГУБА |
|--|--------------------------|------------------------|-------------------------|
| МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ | 381.052.848 | 31.531.695 | 349.521.153 |
| МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС ДООЕЛ | 16.431.557 | 1.589.208 | 14.842.349 |
| ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ТЕЛМА ДООЕЛ | (17.472.842) | | (17.472.842) |
| ПЕТРОЛМАК СОЛУН | 6.327.827 | 1.517.185 | 4.810.642 |
| МАКПЕТРОЛ ДОО БЕОГРАД | 2.302.200 | 345.671 | 1.956.529 |
| ВКУПНО | 388.641.590 | 34.983.759 | 353.657.831 |
| МЕЃУСЕБНО ПРЕБИВАЊЕ | (13.612.102) | | (13.612.102) |
| ОИЛКО КДА – конс. по метод на главнина | 8.663.389 | | 8.663.389 |
| КОНСОЛИДИРАНА ДОБИВКА | 383.692.877 | 34.983.759 | 348.709.118 |
| добивка од повторно мерење на фин. сред. | | | 42.966.000 |
| загуба од преведување на странско работ. | | | (10.000) |
| КОНСОЛИДИРАНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА | | | 391.665.118 |

Основна причина за намалување на остварените приходи и добивката е намалување на прометот со стоки и услуги со почнувањето на епидемијата, односно поради пандемијата предизвикана од заразата со вирусот Ковид–19. Како резултат на ширењето на заразата во државата, со цел истата да се стави под контрола, во втората половина на март, овластените институции ги донесоа следниве мерки:

- Се прогласи вонредна состојба на 16.3.2020 година;
- Се вовеле полициски час од 22.3.2020 година со различно времетраење во работните и неработните денови (викенди и празници);
- Се затворија граничните премини, аеродромите, туристичките и угостителските објекти, градинките и образовните установи, трговските центри и молови, автошколите, теретаните, обложувалниците и сл. и
- Се пропишаа низа ограничувачки мерки, како забрана на јавни, спортски, рекреативни, културно – уметнички и многу други настани и собири.

Поради претходно наведените рестриктивни мерки, покрај здравствената криза се јави и економска криза во поголем обем, која најмногу ги погоди дејностите од областа на транспортот, угостителството и туризмот, како и најголемиот број микро, мали и средни трговски друштва.


Мерките, неизбежно, имаа големо негативно влијание врз работењето на Групата, а особено врз „Макпетрол“ АД Скопје. Со воведувањето на полицискиот час и со останатите споменати рестриктивни мерки, „Макпетрол“ АД Скопје се соочи со пад на потрошувачката во сите сегменти од своето работење, што резултираше особено со:

- Намалена продажба на нафтени деривати и ДАС, особено преку автопатските и граничните бензински станици и
- Намалени приходи и намалена маржа од прометот со нафтени деривати и ДАС.

Вкупниот обем на остварената продажба на трговската стока на „Макпетрол“ АД Скопје во 2020 година, споредена со минатогодишната и планираната, се прикажани во следнава табела и графикон:

ПРОДАДЕНА ТРГОВСКА СТОКА ВО 2020 ГОДИНА

| Единична мера | Остварено 2020 | | | Остварено 2019 | | | План 2020 | | | Индекси ост. план (2/5)(2/8) | | |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| | Вкупно | Мало | Големо | Вкупно | Мало | Големо | Вкупно | Мало | Големо | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| Бензини | тони | 40.063 | 39.640 | 423 | 52.036 | 51.572 | 464 | 52.292 | 51.788 | 504 | 77 | 77 |
| Дизели | тони | 170.725 | 163.063 | 7.662 | 199.088 | 189.954 | 9.134 | 203.747 | 194.747 | 9.000 | 86 | 84 |
| Мазут | тони | 4.864 | | 4.864 | 5.981 | | 5.981 | 5.000 | | 5.000 | 81 | 97 |
| Битумен | тони | | | | | | | | | | | |
| Млазно гориво | тони | 8.914 | | 8.914 | 27.196 | | 27.196 | 28.891 | | 28.891 | 33 | 31 |
| Бутан-пропан | тони | 5.309 | 4.701 | 608 | 4.954 | 4.303 | 651 | 5.058 | 4.398 | 660 | 107 | 105 |
| Автоплин | тони | 13.951 | 13.941 | 10 | 17.394 | 17.394 | | 18.024 | 18.024 | | 80 | 77 |
| Вкупно деривати | тони | 243.826 | 221.345 | 22.481 | 306.649 | 263.223 | 43.426 | 313.012 | 268.957 | 44.055 | 80 | 78 |
| Биодизел | тони | | | | | | 2.500 | | | 2.500 | | |
| Глицерин-раст. пот. | тони | 254 | | 254 | | | | | | | | |
| Природен гас | тони | 52.235 | | 52.235 | 45.219 | | 45.219 | 56.000 | | 56.000 | 116 | 93 |
| Природен гас | 000м3 | 74.621 | | 74.621 | 64.782 | | 64.782 | 80.000 | | 80.000 | 115 | 93 |
| Метан | тони | 1.600 | 1.197 | 403 | 1.448 | 690 | 758 | 1.701 | 1.101 | 600 | 110 | 94 |
| Метан | 000м3 | 2.285 | 1.710 | 575 | 2.074 | 988 | 1.086 | 2.431 | 1.574 | 857 | 110 | 94 |
| Вкупно | тони | 297.915 | 222.542 | 75.373 | 353.316 | 263.913 | 89.403 | 373.213 | 270.058 | 103.155 | 84 | 80 |
| Масла | 000 литри | 1.079 | 1.048 | 31 | 1.178 | 1.123 | 55 | 1.229 | 1.185 | 44 | 92 | 88 |
| Автомобили Honda | парчиња | 28 | | 28 | 38 | | 38 | 38 | | 38 | 74 | 74 |
| Мотори Honda | парчиња | 89 | 2 | 87 | 80 | 4 | 76 | 50 | 12 | 38 | 111 | 178 |
| Резер. дел. Honda | ф.р.000 д. | 13.598 | 5.789 | 7.809 | 16.112 | 7.783 | 8.329 | 15.000 | 7.500 | 7.500 | 84 | 91 |
| Прих. од усл. од Honda | 000 ден. | 809 | | | 1.258 | | | 1.300 | | | 64 | 62 |
| DELL | ф.р.000 д. | 302.430 | 8.962 | 293.468 | 246.438 | 5.694 | 240.744 | 146.241 | 16.087 | 130.154 | 123 | 207 |
| Прих. од усл. од DELL | 000 ден. | 3.839 | | | 3.376 | | | 1.491 | | | 114 | 257 |
| Автогуми | парчиња | 3.855 | 2.146 | 1.709 | 5.065 | 2.301 | 2.764 | 5.000 | 1.500 | 3.500 | 76 | 77 |
| Останати стоки | ф.р.000 д. | 1.836.511 | 1.829.971 | 6.540 | 1.969.837 | 1.962.087 | 7.750 | 2.030.200 | 2.024.330 | 5.870 | 93 | 90 |



Истакнуваме дека најнегативно влијание од воведените мерки се искажа кај прометот на млазното гориво, односно извозот, коешто со мерката за затворање на аеродромите, од 27.196 тони во 2019 година се намали на 8.914 во тони 2020 година. Со тоа и приходите од продажбата на странски пазар се намалени од 1.258 милиони денари во 2019 година на 323,07 милиони денари во 2020 година.

Во однос на резултатите на подружниците на „Макпетрол“ АД Скопје, може да заклучиме дека на ниво на Група, во споредба со минатата година, зголемените добивки на Пром-Гас и Макпетрол ДОО Београд, како и намалената загуба на Телевизија Макпетрол Телма ДООЕЛ, се скоро целосно пребиени со падот на добивката на Петролмак Солун.

Можеме да заклучиме дека Групата, благодарение на големиот ангажман на менаџментот, како и на сите вработени, обезбеди услови за рентабилно работење. Особено е важно да се истакне дека со воведување и со придржување кон строгите превентивни здравствени протоколи на сите локации на коишто Групата ги врши дејностите, во ниту еден момент не се загрози здравјето на вработените и здравјето на потрошувачите, а со самото тоа се овозможи непречено функционирање на Групата.

Консолидиран Биланс на состојба

(Консолидиран извештај за финансиската состојба)

Податоците се во 000 денари

| Позиција | Претходна година | Тековна година | Индекси |
|---|------------------|------------------|---------------|
| СРЕДСТВА - АКТИВА | | | |
| ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА | 6.289.796 | 6.372.350 | 101,31 |
| Нематеријални средства | 7.605 | 5.805 | 76,33 |
| Материјални средства | 4.046.986 | 4.081.784 | 100,86 |
| Недвижности | 3.096.624 | 3.155.503 | 101,90 |
| Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел | 699.882 | 737.758 | 105,41 |
| Останати материјални средства | 250.480 | 188.523 | 75,26 |
| Вложувања во недвижности | 28.503 | 27.772 | 97,44 |
| Долгорочни финансиски средства | 2.206.702 | 2.256.989 | 102,28 |
| Вложувања во придружени претпријатија | 614.466 | 623.129 | 101,41 |
| Побарувања по дадени долгорочни заеми | 2.968 | 1.626 | 54,78 |
| Вложувања во хартии од вредност | 1.589.268 | 1.632.234 | 102,70 |
| ТЕКОВНИ СРЕДСТВА | 2.200.284 | 1.835.409 | 83,42 |
| Залихи | 975.746 | 848.543 | 86,96 |
| Побарувања од купувачите | 457.954 | 337.092 | 73,61 |
| Останати побарувања | 273.574 | 191.466 | 69,99 |
| Пари и парични еквиваленти | 280.640 | 280.382 | 99,91 |
| Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР) | 212.370 | 177.926 | 83,78 |
| ВКУПНО СРЕДСТВА - АКТИВА | 8.490.080 | 8.207.759 | 96,67 |
| КАПИТАЛ И ОБВРСКИ - ПАСИВА | | | |
| ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ | 5.000.278 | 5.033.775 | 100,67 |
| Основна главнина и ревалоризациони резерви | 3.355.683 | 3.369.070 | 100,40 |
| Резерви | 517.140 | 469.327 | 90,75 |
| Акумулирана добивка (загуба) | 1.127.455 | 1.195.378 | 106,02 |
| ОБВРСКИ | 3.489.802 | 3.173.984 | 90,95 |
| ТЕКОВНИ ОБВРСКИ | 3.337.699 | 3.051.166 | 91,42 |
| Обврски спрема добавувачи и останати обврски | 437.272 | 375.173 | 85,80 |
| Обврски за краткорочни кредити и х. в. | 2.185.463 | 1.982.878 | 90,73 |
| Обврски кон државата | 106.459 | 178.051 | 167,25 |
| Останати краткорочни обврски | 483.090 | 410.945 | 85,07 |
| Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР) | 125.415 | 104.119 | 83,02 |
| ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ | 152.103 | 122.818 | 80,75 |
| Обврски за долгорочни кредити и х. в. | 150.000 | 120.000 | 80,00 |
| Останати долгорочни резервирања | 2.103 | 2.818 | 134,00 |
| ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ - ПАСИВА | 8.490.080 | 8.207.759 | 96,67 |

Податоците искажани во **Консолидираниот биланс на состојба** укажуваат на:

- **Намалување** на имотот на Групата за 3,33%;
- **Зголемување** на капиталот на Групата за 0,67%;
- **Намалување** на тековните средства на Групата за 16,58%, како резултат на намалувањето на залихите и побарувањата;
- **Намалување** на обврските на Групата за 9,05%;
- **Намалување** на кредитната задолженост на Групата за 9,96%.

III. ПОЛИТИКА НА ВЛОЖУВАЊА ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗА ПОДДРШКА НА УСПЕШНОСТА ВО РАБОТЕЊЕТО НА „МАКПЕТРОЛ“ АД СКОПЈЕ И ПОДРУЖНИЦИТЕ

Во 2020 година, Групата реализираше значајни вложувања, со цел унапредување на своето работење и одржување на конкурентноста. Во вкупните вложувања на Групата, најзначајни се вложувањата на матичното друштво „Макпетрол“ АД Скопје кои изнесуваат 293.268.643 денари. Подолу е прикажан преглед на истите:

| | во денари |
|---|--------------------|
| I ВЛОЖУВАЊА ВО ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ | 243.661.849 |
| 1. ВЛОЖУВАЊА ВО МАЛОПРОДАЖБА | 210.288.995 |
| а) Вложувања во постојните бензински станици | 96.385.446 |
| БС 001 ИНДУСТРИСКА | 4.739.057 |
| БС 004 КОЗЛЕ | 223.090 |
| БС 006 БЕЛВИ | 95.301 |
| БС 009 ВИЗБЕГОВО | 344.207 |
| БС 010 ТЕТОВО | 1.359.674 |
| БС 011 ГОСТИВАР | 929.600 |
| БС 013 КУМАНОВО 1 | 282.650 |
| БС 015 КРИВА ПАЛАНКА 1 | 987.115 |
| БС 016 БИТОЛА 1 | 140.000 |
| БС 017 БИТОЛА 2 | 1.484.534 |
| БС 018 КАТЛАНОВО | 722.574 |
| БС 020 РЕСЕН | 837.992 |
| БС 022 БИЛЈАНИНИ ИЗВОРИ | 581.822 |
| БС 026 ПРИЛЕП 2 | 15.200 |
| БС 028 КОЧАНИ 1 | 626.666 |
| БС 035 ВЕЛЕС 2 | 2.710 |
| БС 036 ГРАДСКО 1 | 27.895 |
| БС 037 НЕГОТИНО | 16.000 |
| БС 038 БС КАВАДАРЦИ | 513.768 |
| БС 044 ДОЈРАН | 140.000 |
| БС 045 ТРИ ЧЕШМИ ШТИП 1 | 3.910.038 |
| БС 046 ГЕВГЕЛИЈА 2 | 3.138.558 |
| БС 048 КРАТОВО | 288.686 |
| БС 055 СВЕТИ НИКОЛЕ | 5.488.392 |
| БС 056 ГЕВГЕЛИЈА | 43.203 |
| БС 057 КИЧЕВО | 140.000 |
| БС 058 БИТОЛА | 26.686 |
| БС 060 БЕЛИМБЕГОВО | 7.464.438 |
| БС 064 БУТЕЛ | 98.300 |
| БС 067 ДРАЧЕВО | 188.375 |
| БС 070 ИЛИНДЕНСКА | 540.896 |

| | |
|---------------------------|------------|
| БС 071 ЃОРЧЕ ПЕТРОВ | 1.731.600 |
| БС 074 ШТИП 4 | 2.801.496 |
| БС 082 ТЕТОВО | 140.000 |
| БС 084 АМСМ | 40.945 |
| БС 086 ВЛАЕ | 358.773 |
| БС 088 ТЕТОВО | 15.961.209 |
| БС 105 БИТОЛА 4 | 12.919.806 |
| БС 114 БИГОРСКИ | 915.933 |
| БС 132 АШАУА ВЕЛЕС | 140.000 |
| БС 138 ДЕЛЧЕВО | 145.732 |
| БС 139 ДЕЉАДРОВЦИ | 856.023 |
| БС 144 ТРАНСПОРТЕН ЦЕНТАР | 172.318 |
| БС 153 ИДРИЗОВО | 256.252 |
| БС 163 БУЧИЛА | 340.000 |
| БС 164 НЕГОТИНО | 6.193.177 |
| БС 182 ПИНТИЈА | 140.000 |
| БС 192 ЖЕЛИНО | 17.874.755 |

| | |
|---|-------------------|
| б) Вложувања во нови бензински станици | 93.688.871 |
|---|-------------------|

| | |
|------------------|------------|
| БС 008 ВИЗБЕГОВО | 4.721.889 |
| БС 031 ВИНИЦА | 20.541.174 |
| БС 094 ПРИЛЕП 3 | 68.425.808 |

| | |
|--------------------|-------------------|
| в) Останато | 20.214.678 |
|--------------------|-------------------|

| | |
|---|-----------|
| ВЛОЖУВАЊА ВО ДУПЛЕКС ДИСПЕНЗЕРИ ЗА ТНГ | 680.892 |
| ВЛОЖУВАЊА ВО КАМЕРИ НА БЕНЗИНСКИ СТАНИЦИ | 6.398.111 |
| ВЛОЖУВАЊА ВО ЛЕГАЛИЗАЦИЈА НА ОБЈЕКТИ | 17.624 |
| ВЛОЖУВАЊА ВО ПРИВАТИЗАЦИЈА НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ | 421.632 |
| ВЛОЖУВАЊА ВО НАБАВКА НА ЗЕМЈИШТЕ | 918.205 |
| ВЛОЖУВАЊА ВО НОВИ КОМПРЕСОРИ | 5.040.000 |
| ВЛОЖУВАЊА ВО ЛЕД КОЛОР ДИСПЛЕИ НАД ПУЛТОВИ | 567.725 |
| ВЛОЖУВАЊА ВО ДИСПЛЕИ ЗА ОЗНАЧУВАЊЕ ЦЕНИ НА ГОРИВА | 3.091.077 |
| ВЛОЖУВАЊА ВО ТОТЕМИ И ПИЛОНИ НА БС | 928.000 |
| ВЛОЖУВАЊА ВО УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ НА Б.С. | 1.468.431 |
| ВЛОЖУВАЊА ВО БОКСОВИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ ДАС | 682.981 |

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| 2. ВЛОЖУВАЊА ВО ГОЛЕМОПРОДАЖБА | 33.372.854 |
|---------------------------------------|-------------------|

| | |
|---------------------------|------------|
| СКЛАД ИЛИНДЕН | 2.120.700 |
| РАБОТНА ЕДИНИЦА КУМАНОВО | 36.420 |
| ТНГ МИЛАДИНОВЦИ | 7.407.484 |
| СКЛАД ГРАДСКО | 499.824 |
| РАБОТНА ЕДИНИЦА СТРУМИЦА | 1.393.569 |
| РАБОТНА ЕДИНИЦА КАВАДАРЦИ | 24.465 |
| РАБОТНА ЕДИНИЦА ВЕЛЕС | 505.732 |
| АВИОСЕРВИС ОХРИД | 604.564 |
| АВИОСЕРВИС ПЕТРОВЕЦ | 10.859.051 |
| РАБОТНА ЕДИНИЦА ПОЛОГ | 3.032.525 |
| СКЛАД ТНГ ГОСТИВАР | 6.805.766 |
| РАБОТНА ЕДИНИЦА ПРИЛЕП | 82.754 |

| | |
|---|--------------------|
| II ВЛОЖУВАЊА ВО НЕЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ | 8.361.198 |
| ВЛОЖУВАЊА ХОТЕЛ МАВРОВО | 22.899 |
| ВЛОЖУВАЊА ХОТЕЛ СТРУГА | 6.443.159 |
| ВЛОЖУВАЊА ЦЕНТАР ДЕЛЛ | 359.897 |
| ВЛОЖУВАЊА ВО ТЕМКО | 262.630 |
| ВЛОЖУВАЊА ВО ЦЕНТАР ХОНДА | 76.978 |
| ВЛОЖУВАЊЕ ВО МАКПЕТРОЛ ТЕАС | 1.195.635 |
| III ОСТАНАТИ ВЛОЖУВАЊА | 41.245.596 |
| ВЛОЖУВАЊА ВО ДЕЛОВНА ЗГРАДА - СЕДИШТЕ НА ДРУШТВОТО | 13.955.426 |
| ДИРЕКЦИЈА ЗА ИНФОРМАТИЧКИ ТЕХНОЛОГИИ | 9.756.198 |
| ВЛОЖУВАЊА ВО ДИРЕКЦИЈА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА, КВАЛИТЕТ И ЕКОЛОГИЈА | 8.809.812 |
| ВЛОЖУВАЊА ВО ДИРЕКЦИЈА ЗА ОДРЖУВАЊЕ, РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИИ | 8.724.160 |
| ВКУПНО ВЛОЖУВАЊА ВО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА | 293.268.643 |

IV. ПОЛИТИКА НА ДИВИДЕНДИ

Групата води резидуална политика на исплата на дивиденди. Групата најпрво ги планира средствата наменети за инвестирање, потоа ги оценува своите можности за финансирање, вклучувајќи ја можноста и за задолжување. Дивидендата што ќе биде дистрибуирана ќе биде еднаква на разликата меѓу можностите за финансирање и плановите за финансирање.

Согласно Одлуката бр. 0201-29/2-3 за плаќање на дивиденда по Годишната сметка на Друштвото за 2019 година, донесена на 24-тата Седница на Собранието на акционерите одржана на 20.6.2020 година, Друштвото изврши исплата на дивиденда на 24.8.2020 година.

Дивидендата е исплатена во бруто-износ од 202.758.200 денари, односно 2.000 денари бруто по акција.

V. ПОЛИТИКА НА ОДНОСОТ НА ДОЛГОРОЧНИОТ ДОЛГ СПРЕМА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА И ПОЛИТИКА НА УПРАВУВАЊЕТО СО РИЗИКОТ И ДРУГИ ИНДИКАТОРИ НА РАБОТЕЊЕТО

Тековното работење на Групата постојано е изложено на ризици од најразличен вид, особено од финансиски аспект, вклучувајќи и ризици од кредитирање поврзани со ефектите од промените на девизните курсеви и на каматните стапки. Групата придава особено внимание на непредвидливоста на пазарите при што работи на минимизирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на работењето на Групата.

Управувањето со ризици го врши Управниот одбор врз основа на претходно одобрени политики и процедури.

Во продолжение се дадени некои позначајни индикатори за работењето на Групата во 2020 година:

ПРОФИТАБИЛНОСТ

| Опис | 2020 | 2019 |
|---|-------------|-------------|
| Однос на добивката пред оданочување и вкупната актива во % | 4,7% | 11,4% |
| Однос на добивката за деловната година и вкупната актива во % | 4,2% | 10,3% |
| Однос на добивката пред оданочување и капитал и резерви во % | 7,6% | 19,4% |
| Однос на добивката за деловната година и капитал и резерви во % | 6,9% | 17,5% |
| Добивка пред оданочување по работник (во денари) | 194.472 | 494.224 |
| Добивка за деловната година по работник (во денари) | 176.741 | 447.053 |
| Добивка за деловната година и амортизација во однос на вкупната актива во % | 7,4% | 13,3% |

ЕФИКАСНОСТ

| Опис | 2020 | 2019 |
|---|-------------|-------------|
| Денови на врзување на залихите (цел број)-однос помеѓу производот на вредноста на залихите и бројот на деновите во годината спрема приходите од редовното работење | 18 | 15 |
| Денови на врзување на побарувањата (цел број) – однос помеѓу производот на вредноста на побарувањата и бројот на деновите во годината спрема приходите од редовното работење | 11 | 12 |
| Денови на плаќање на обврските – однос помеѓу производот на вредноста на краткорочните обврски и бројот на деновите во годината спрема трошоците од редовното работење (цел број) | 65 | 53 |

ФИНАНСИСКА СТАБИЛНОСТ

| Опис | 2020 | 2019 |
|--|-------------|-------------|
| Финансиска сигурност – учество на капиталот и резервите во вкупната пасива во % | 61,3% | 58,9% |
| Степен на кредитна способност – однос помеѓу капиталот и резервите, долгорочни резервирања и долгорочни обврски со постојаните средства во % | 80,9% | 81,9% |
| Степен на самофинансирање – однос помеѓу капиталот и резервите, долгорочните резервирања и постојаните средства и залихите во % | 69,8% | 68,9% |
| Степен на задолженост – однос на вкупните долгови со капиталот и резервите во % | 60,9% | 67,2% |

ЕКОНОМИЧНОСТ

| Опис | 2020 | 2019 |
|---|-------------|-------------|
| Однос помеѓу приходите и расходите од работењето во % | 101,4% | 104,1% |
| Однос помеѓу финансиските приходи и финансиските расходи во % | 158,3% | 154,4% |
| Однос помеѓу редовните и финансиските приходи и редовните и финансиските расходи во % | 101,6% | 104,3% |
| Однос на добивката за деловната година и приходите од редовно работење во % | 2,1% | 3,8% |
| Однос на добивката за деловната година и финансиските приходи во % | 384,4% | 668,5% |

ЛИКВИДНОСТ

| Опис | 2020 | 2019 |
|---|-------|-------|
| Моментна ликвидност – однос помеѓу паричните средства и хартиите од вредност и краткорочните обврски во % | 9,5% | 8,7% |
| Тековна ликвидност - однос помеѓу тековните средства намалени за залихите и краткорочните обврски во % | 27,4% | 31,5% |
| Општа ликвидност - однос помеѓу тековните средства и краткорочните обврски во % | 56,1% | 61,8% |

VI. ГОЛЕМИ ЗДЕЛКИ И ЗДЕЛКИ СО ЗАИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА

A. Назив и седиште на правното лице како заинтересирана страна

„ОИЛКО“ КДА - Скопје, ул. „10“ бр. 152 с. Миладиновци, Општина Илинден;

B. Начин и постапка во која била одобрена зделката

По исполнување на условите од членот 457 и 460 од Законот за трговските друштва, зделката е одобрена со Одлука бр. 0201-29/5 за одобрување на зделка со заинтересирана страна, донесена на 24 -тата Седница на Собранието на акционерите на „Макпетрол“ АД Скопје одржана на 20.6.2020 година. Пред донесување на Одлуката, а во целост постапувајќи согласно член 460-а од Законот за трговските друштва, беше изготвен и доставен до Собранието, Извештај за ангажман за уверување во постапка за одобрување на зделка со заинтересирана страна на ОИЛКО КДА Скопје, изготвен од страна на овластен ревизор, Друштвото БЕНД ревизија и консалтинг ДОО Тетово, заведен под бр. 0302 - 2681/2 од 21.04.2020 година.

I МАКПЕТРОЛ АД – Скопје како продавач на стоки и давател на услуги
ОИЛКО КДА – Скопје како купувач на стоки и корисник на услуги

во денари без ДДВ

| ПРЕДМЕТ | Одобрено со Одлука на Собрание | Остварено во 2020 година |
|--|--------------------------------|--------------------------|
| Гориво за возила, потрошени материјали, делови и останати стоки и услуги | 168.000.000 | 80.015.087 |
| ВКУПНО: | 168.000.000 | 80.015.087 |

II МАКПЕТРОЛ АД Скопје е како купувач на стоки и корисник на услуги
ОИЛКО КДА – Скопје како продавач на стоки и давател на услуги

во денари без ДДВ

| ПРЕДМЕТ | Одобрено со Одлука на Собрание | Остварено во 2020 година |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Транспортни услуги, закуп и останато | 493.110.000 | 333.488.280 |
| ВКУПНО: | 493.110.000 | 333.488.280 |

VII. ИЗГЛЕДИ ЗА ИДНИОТ РАЗВОЈ НА „МАКПЕТРОЛ“ АД СКОПЈЕ И ПОДРУЖНИЦИТЕ, КАКО И ЗА НИВНИОТ ДЕЛОВЕН ПОТФАТ И АКТИВНОСТИТЕ ВО СФЕРАТА НА ИСТРАЖУВАЊЕТО И РАЗВОЈОТ

Во 2021 година, „Макпетрол“ АД Скопје и подружниците планираат повеќе деловни потфати и активности во сферата на сопствениот развој:

- Проширување на мрежата на малопродажни објекти за автоплин и метан;
- Реконструкција на дел од постојните бензински станици, согласно Планот за работа во 2021 година;
- Изградба на една до две нови бензински станици;
- Инвестиции во складишен простор за нафтени деривати и
- Инвестиции во техничка опременост на подружниците и во обуки на вработените.

VIII. ИНФОРМАЦИЈА ВО ВРСКА СО СТЕКНУВАЊЕ СОПСТВЕНИ АКЦИИ

- Причината поради која во текот на 2020 година е извршено стекнување сопствени акции е Одлуката на акционерите за стекнување на сопствени акции со откуп бр. 0201-29/2-4, донесена на 24-тата Седница на Собранието на акционери одржано на 20.6.2020 година;
- Во 2020 година, „Макпетрол“ АД Скопје се стекна со 954 сопствени акции по номинален износ од 72.856 денари, со 0,85% учество во основната главнина на Групата и во вкупна противвредност од 69.504.740 денари;
- Во претходната финансиска година, „Макпетрол“ АД Скопје се стекна со 2.016 сопствени акции по номинален износ од 71.803 денари, со 1,79% учество во основната главнина на Групата и во вкупна противвредност од 144.755.506 денари;
- Во претходните години, „Макпетрол“ АД Скопје се стекна со 10.284 сопствени акции по цена од 42.640 денари, со 9,15% учество во основната главнина на Групата.

Во периодот од 25.8.2017 година до 02.10.2020 година, „Макпетрол“ АД Скопје, како матично друштво на Групата, се стекна со вкупно 11.238 сопствени акции по просечна цена од 45.205 денари и со 10% учество во основната главнина на Групата.

IX. ПРИМАЊА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА УПРАВНИОТ ОДБОР И НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ГРУПАТА ОСТВАРЕНИ ВО 2020 ГОДИНА

Согласно одредбите од член 384 став 7 од ЗТД, Групата објавува дека:

- Во текот на 2020 година, членовите на Управниот одбор на „Макпетрол“ АД Скопје, како матично друштво на Групата, оствариле нето-примања по основ на плата и надоместоци на плата, по основ на други права, дел од учество во добивка, како и по основ на награди, во вкупен износ од 45.771.778 денари и
 - Во текот на 2020 година, членовите на Надзорниот одбор на „Макпетрол“ АД Скопје, како матично друштво на Групата, по основ на награда, оствариле нето-примања во вкупен износ од 1.920.000 денари.

Членови на Управниот одбор:

1. Андреја Јосифовски
2. Саша Лекиќ
3. Јован Трповски
4. Зоран Донеvски
5. Сашо Бошковски
6. Марија Јосифовска Спасовска



„ МАКПЕТРОЛ “ А.Д. – СКОПЈЕ
XXV СОБРАНИЕ
Бр. 0201-
26.5.2021 год.

ПРЕДЛОГ

Врз основа на членовите 383 и 384 од Законот за трговските друштва и членовите 35 и 103 од Статутот на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, Собранието на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје на XXV. седница, одржана на 26.5.2021 година, донесе

О Д Л У К А

за усвојување на Годишниот извештај на Управниот одбор за работењето на Друштвото во 2020 година и на Годишниот извештај на Управниот одбор за консолидираните финансиски резултати на Друштвото во 2020 година

Член 1

Се усвојуваат:

- Годишниот извештај на Управниот одбор за работењето на Друштвото во деловната 2020 година и
- Годишниот извештај на Управниот одбор за консолидираните финансиски резултати на Друштвото во 2020 година.

Годишните извештаи од ставот 1 на овој член се составен дел на оваа одлука.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ



2020

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА НАДЗОРЕН ОДБОР

Содржина

| | |
|---|---|
| I. Следење и контрола над управувањето и раководењето со друштвото во 2020 година | 3 |
| II. Обем на контролата над управувањето и раководењето со друштвото за 2020 година | 4 |
| III. Резултатите од испитувањата извршени од ревизорите на годишната сметка и на финансиските извештаи на друштвото за 2020 година..... | 6 |

Надзорниот одбор, согласно надлежностите определени со Законот за трговските друштва (понатаму во текстот: ЗТД) и Статутот на Макпетрол АД Скопје (понатаму во текстот: Статутот) како орган овластен да врши надзор врз работата на Управниот одбор, во текот на 2020 година работеше објективно и професионално, извршувајќи ги надлежностите, согласно одредбите на ЗТД и на Статутот, при што во целост и во континуитет ја следеше работата на Управниот одбор на Макпетрол АД Скопје.

I. СЛЕДЕЊЕ И КОНТРОЛА НАД УПРАВУВАЊЕТО И РАКОВОДЕЊЕТО СО ДРУШТВОТО ВО 2020 ГОДИНА

Надзорниот одбор, согласно овластувањата определени со ЗТД и со Статутот, редовно и целосно ја следеше работата на Управниот одбор, при што во целост и во континуитет беше во тек со секојдневното работење на Друштвото.

Надзорниот одбор е составен од членови кои се стручни и компетентни за одредени сегменти од работењето на Друштвото, што овозможи правилно и квалитетно следење на работата на Друштвото, односно раководењето и управувањето на Управниот одбор со Друштвото.

Во текот на работењето, Надзорниот одбор беше целосно и навремено информиран за работењето на Друштвото, преку периодични извештаи изготвени од стручните служби и од Управниот одбор .

Надзорниот одбор ги разгледуваше периодичните извештаи и ги анализираше од сите аспекти, притоа споредувајќи ги со резултатите од минатата година, како и со планираните резултати.

Во својата работа, Надзорниот одбор на Друштвото ја вршеше контролната функција и преку Секторот за внатрешна ревизија што е под директна надлежност на Надзорниот одбор. Годишниот извештај за 2020 година од Секторот за внатрешна ревизија е даден во прилог на овој Извештај.

II. ОБЕМ НА КОНТРОЛАТА НАД УПРАВУВАЊЕТО И РАКОВОДЕЊЕТО СО ДРУШТВОТО ЗА 2020 ГОДИНА

Во текот на 2020 година, Надзорниот одбор одржа 16 (шестнаесет) седници на кои беше разгледувано управувањето со Друштвото од страна на Управниот одбор, при што носеше одлуки, даваше предлози и согласности на Управниот одбор, во рамките на своите овластувања, согласно ЗТД и Статутот.

Во 2020 година, Секторот за внатрешна ревизија спроведе 3 (три) редовни ревизорски прегледи со издадени вкупно 7 (седум) препораки и активно ја следеше имплементацијата на издадените препораки.

Како генерален заклучок од спроведените постапки, Секторот за внатрешна ревизија издаде препораки до раководните лица за креирање и за спроведување интерни контроли и процеси, чија доследна имплементација ќе овозможи зголемување на ефикасноста во работењето.

Полугодишниот извештај на Секторот за внатрешна ревизија во која се презентирани активностите за периодот од 1 до 6 месец 2020 година, Надзорниот одбор го разгледа и утврди, со заедничка оценка на сите членови на Надзорниот одбор, дека Полугодишниот извештај е изработен согласно ЗТД и подзаконските акти.

Годишниот извештај за работата на Секторот за внатрешна ревизија за 2020 година е разгледан и усвоен од страна на Надзорниот одбор на седницата одржана на 8.2.2021 година, со заедничка оценка на сите членови на Надзорниот одбор дека Годишниот извештај е изработен согласно ЗТД, подзаконските акти и Годишниот план за 2020 година.

Надзорниот одбор го разгледа Годишниот план за работа на Секторот за внатрешна ревизија за 2021 година и го одобри истиот.

Надзорниот одбор, констатира дека Управниот одбор континуирано го следеше финансиското и материјално работење, приливот и одливот на средствата и притоа правилно ги согледуваше тековните услови на стопанисување и правилно преземаше мерки за ублажување на влијанието на неповолните услови во економијата на Република Северна Македонија врз работењето на Друштвото.

Управниот одбор, навремено и во согласност со ЗТД, ги има доставено до Надзорниот одбор Годишната сметка и Финансиските извештаи на Друштвото за 2020 година, Извештајот на независните ревизори заедно со нивното мислење за објективноста на финансиските извештаи за 2020 година, Годишниот извештај на Управниот одбор за работата на Друштвото во 2020 година, како и Предлог-одлуката за распоредување на добивката според Годишната сметка на Друштвото за 2020 година.

Надзорниот одбор ги разгледа доставените материјали од страна на Управниот одбор, ги усвои со едногласно донесени одлуки и е согласен да се достават до Собранието на акционери на Друштвото на разгледување и одлучување.

На истата седница Надзорниот одбор го утврди и овој текст на Годишен извештај за резултатите од контролата над управувањето со Друштвото во 2020 година.

Надзорниот одбор констатира дека во 2020 година Друштвото работеше успешно и оствари добивка пред оданочување во износ од 381,05 милиони денари. Друштвото оствари вкупен приход во износ од 16,76 милијарди денари, што е помал во однос на минатогодишниот за 26,82 %. Остварени се расходи во износ од 16,38 милијарди денари, односно намалување за истиот период лани за 25,32 %. Друштвото оствари добивка по оданочување во износ од 349,5 милион денари, која е приближно за 2,5 пати помала во однос на минатата година, што се должи пред се на започнувањето на пандемијата предизвикана од заразата со вирусот Ковид-19, поради што во месец март 2020 година во државата се прогласи вонредна состојба, се воведо полициски час, се затворија граничните премини, аеродромите, туристичките и угостителските објекти, образовните установи, градинките, трговските центри, моловите, авто школите и друго. Поради овие рестриктивни мерки, покрај здравствената, се појави економска криза во поголем обем што најмногу ги погоди дејностите од областа на транспортот, угостителството, туризмот и голем број мали и средни трговски друштва. Мерките имаа големо негативно влијание и врз работењето на Макпетрол АД Скопје во 2020 година, така што имаше голем пад на продажбата на нафтените деривати и стоките од дополнителниот асортиман, а најголем пад претрпе извозот на млазното гориво.

И покрај отежнатите услови за работење во 2020 година, треба да бидеме задоволни со постигнатите финансиски резултати, а што е резултат на ангажманот на менаџерскиот тим, како и на сите вработени во Друштвото. Остварената добивка е помала од планираната за 2020 година поради погоре наведените причини, а очекувањата за деловната 2021 година се во рамките на Планот за работење на Друштвото.

Надзорниот одбор констатира дека во Годишниот извештај на Управниот одбор за работата на Друштвото во 2020 година, реално и објективно се дадени резултатите од работењето на Друштвото.

Надзорниот одбор, ценејќи ги условите за работење и дејствување на Управниот одбор во 2020 година, оценува дека Управниот одбор во целост ги исполни своите надлежности дадени со Статутот и со ЗТД и му предлага на Собранието на акционерите на Макпетрол АД Скопје да го одобри работењето на секој член поединечно.

III. РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИСПИТУВАЊАТА ИЗВРШЕНИ ОД РЕВИЗОРИТЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ НА ДРУШТВОТО ЗА 2020 ГОДИНА

Имајќи ги предвид обврските кои произлегуваат од ЗТД и од Статутот, извршена е ревизија на финансиските извештаи за 2020 година од страна на овластено, независно и реномирано друштво за ревизија „Grant Thornton“.

Ревизорите, преку своите извештаи, дадоа свое независно мислење за извршената ревизија на поединечните финансиски извештаи на Макпетрол АД Скопје, составени од Извештај за финансиската состојба на 31 декември 2020 година, и Извештај за сеопфатната добивка, Извештај за промените во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што заврши во тој период, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки. Ревизијата е извршена во согласност со Меѓународните Стандарди за ревизија коишто бараат усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да биде планирана и извршувана на начин што ќе овозможи да се стекне разумно уверување дека поединечните финансиски извештаи не содржат материјално значајни грешки. Ревизијата вклучува спроведување на процедури, со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од процената на ревизорот, и истите вклучуваат процена на ризиците од постоење на материјално погрешни прикажувања во поединечните финансиски извештаи, било поради измама или грешка.

При овие проценки на ризиците, ревизорот ја зема предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и за објективно презентирање на поединечните финансиски извештаи на Друштвото, со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективност на внатрешната контрола на Друштвото.

Мислењето на ревизорите е дека поединечните финансиски извештаи ја презентираат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото до 31 декември 2020 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што заврши во тој период, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Ревизорите, поаѓајќи од одговорноста на раководството на Друштвото, за изготвување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2020 година, во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва, се одговорни да изразат и мислење за конзистентноста на Годишниот извештај, со историските финансиски информации, објавени во Годишната сметка и во Финансиските извештаи на Друштвото, со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2020 година, во согласност со МСР 720, како и во согласност со барањата од член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија (Сл. Весник на РМ број 158 од 2010 година).

Мислењето на ревизорите е дека и историските финансиски информации изнесени во Годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020 година, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото со состојбата на и за годината која завршува на 31 декември 2020 година.

МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ
НАДЗОРЕН ОДБОР



Претседател
Александар Спасовски

Членови:

1. Звонко Трифунов

2. Дејан Левески

3. Филип Чадиковски

независен член



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

за работата на Секторот за внатрешна ревизија
за периодот 01.01. - 31.12.2020 година

Доставен до:
- Надзорен Одбор
- Управен Одбор

јануари 2021 година

СОДРЖИНА

| | | |
|-------|--|---|
| I. | Поставеност и усогласеност на внатрешната ревизија со законската регулатива | 3 |
| II. | Опис на извршени ревизорски прегледи во 2020 година | 4 |
| III. | Статус на наоди и препораки на Секторот за внатрешна ревизија од спроведени редовни ревизорски прегледи во 2020 година | 5 |
| IV. | Статус на имплементација на издадени препораки од ревизорски прегледи со датум на доспевање до 31.12.2020 година | 5 |
| V. | Вонредни ревизорски прегледи | 6 |
| VI. | Оценка на реализација на поставените цели со Годишниот план за работа на Секторот за внатрешна ревизија во 2020 година | 6 |
| VII. | Оценка на адекватноста и ефикасноста на системот на внатрешни контроли и општо мислење | 7 |
| VIII. | Дополнителни активности на внатрешната ревизија | 8 |

I. Поставеност и усогласеност на внатрешната ревизија со законската регулатива

Организациската поставеност, правата и одговорностите на внатрешната ревизија се одредени од страна на Надзорниот Одбор на „Макпетрол“ А.Д. - Скопје во согласност со член 415 - а од Законот за трговските друштва (Сл.весник на Р.М бр. 28/2004; 84/2005; 71/2006; 25/2007; 87/2008; 17/2009; 23/2009; 42/2010; 48/2010; 8/2011; 21/2011; 24/2011; 166/2012; 70/2013; 119/2013; 120/2013; 187/2013; 38/2014; 41/2014; 138/2014; 88/2015; 192/2015; 6/2016; 30/2016; 61/2016; 120/2018 и 290/2020) и Меѓународните стандарди за професионално извршување на внатрешната ревизија (Сл.весник на Р.М бр.113/2014 година), а дефинирани се во Статутот, Повелбата за внатрешна ревизија и Правилникот за начинот на вршење на внатрешната ревизија во „Макпетрол“ А.Д - Скопје.

Годишниот извештај за работата на Секторот за внатрешна ревизија е изработен согласно член 415 - в од Законот за трговските друштва (Сл.весник на Р.М бр. 28/2004; 84/2005; 71/2006; 25/2007; 87/2008; 17/2009; 23/2009; 42/2010; 48/2010; 8/2011; 21/2011; 24/2011; 166/2012; 70/2013; 119/2013; 120/2013; 187/2013; 38/2014; 41/2014; 138/2014; 88/2015; 192/2015; 6/2016; 30/2016; 61/2016; 120/2018 и 290/2020).

Извештајот ќе се достави на разгледување до Надзорниот и Управниот Одбор на „Макпетрол“ А.Д. - Скопје.

I.I. Дефиниција и цел на внатрешната ревизија

Внатрешната ревизија е независна и објективна активност на уверување и советување, дизајнирана да додаде вредност и да го подобри работењето на Друштвото. Внатрешната ревизија му помага на Друштвото да ги оствари своите цели, преку користење на систематски, дисциплиниран пристап за проценка и подобрување на ефективността на управувањето со ризиците, контролите и процесите на раководење.

Дефиницијата на внатрешната ревизија ги наведува фундаменталните цели, природа и опфат на внатрешната ревизија.

Целта на внатрешната ревизија е навремена детекција, изолирање и елиминирање на идентификувани ризици, а како резултат на ефикасно функционирање на интерната ревизија, во значителна мера може да се подобри деловниот потфат на Друштвото.

II. Опис на извршени ревизорски прегледи во 2020 година

Ревизорските прегледи во 2020 година беа извршени согласно Годишниот план за работа, одобрен од Надзорниот Одбор на „Макпетрол“ А.Д. - Скопје со Одлука бр.0203 - 1/2 од 23.01.2020 година.

Во 2020 година беа спроведени (3) редовни ревизорски прегледи во следниве организациони единици прикажани во табеларниот преглед, подолу.

| <i>Р.б.</i> | <i>Назив на ревизија</i> | <i>Организациона единица</i> | <i>Период на извршување</i> | <i>Бр. на препораки</i> |
|-------------|--|--|--------------------------------|---|
| 1. | Учество на „Макпетрол“ А.Д. - Скопје во постапки за јавни набавки | Дирекција за Големопродажба | 06.02.2020 - 03.06.2020 година | 4 Одлука од НО за прифаќање на Конечен Извештај со број 0203 - 36/2 од 01.09.2020 година |
| 2. | „Управување со документација од бензински станици до Дирекција за ДАС“ | Дирекција за Дополнителен асортиман Дирекција за Малопродажба | 18.06.2020 - 27.10.2020 година | 3 Одлука од НО за прифаќање на Конечен Извештај број 0203-45/2 од 23.12.2020 година |
| 3. | Репрезентација во „Макпетрол“ А.Д. - Скопје | „Макпетрол“ А.Д. - Скопје | Во фаза на изработка | / |

III. Статус на наоди и препораки на Секторот за внатрешна ревизија од спроведени редовни ревизорски прегледи во 2020 година

Секторот за внатрешна ревизија врз основа на наодите од спроведените ревизии издаде вкупно седум (7) препораки за подобрување на работењето во организационите единици.

Од вкупно седум (7) издадени препораки, имплементирани се две (2) препораки и пет (5) се недоспеани.

IV. Статус на имплементација на издадени препораки од ревизорски прегледи со датум на доспевање до 31.12.2020 година

Вработените во Секторот континуирано ја следеа имплементацијата на издадените препораки од спроведените ревизорски прегледи во 2020 година и испратија дописи до ревидираните субјекти се со цел да се оцени статусот на нивна имплементација. Внатрешната ревизија оценува дека раководните лица преземаат соодветни мерки за имплементирање на препораките и истите се реализираат во рамки на дадените рокови.

IV.I. Табеларен преглед на статус на наоди и препораки на Секторот за внатрешна ревизија со датум на доспевање до 31.12.2020 година

| Реден бр. | Организациона единица | Издадени | Имплементирани | Пролонгирани |
|-----------|--|-----------|----------------|--------------|
| 1 | Дирекција за Информатички технологии | 4 | 1 | 3 |
| 2 | Дирекција за Големопродажба | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Дирекција за Стандардизација, квалитет и екологија | 1 | 1 | / |
| 4 | Дирекција за Правни работи | 1 | 1 | / |
| 5 | Дирекција за Финансии | 1 | / | 1 |
| 6 | Дирекција за Човечки ресурси и внатрешна контрола | 1 | 1 | / |
| | Вкупно | 10 | 5 | 5 |

V. Вонредни ревизорски прегледи

Секторот за внатрешна ревизија во текот на 2020 година не спроведе вонредни ревизорски прегледи.

VI. Оценка на реализација на поставените цели со Годишниот план за работа на Секторот за внатрешна ревизија во 2020 година

Секторот за внатрешна ревизија од вкупно четири (4) предвидени ревизорски прегледи со Годишниот план за 2020 година реализираше два (2) прегледи и за истите предаде два Конечни извештаи и еден (1) редовен ревизорски преглед е во фаза на изработка.

Дополнително два (2) ревизорски прегледи предвидени за 2020 година, се одложуваат за 2021 година поради актуелната ситуација со корона вирусот и неможноста да се спроведе теренска проверка како круцијален дел од предвидените ревизии.

VI.I. Реализирани редовни ревизорски прегледи

Редовни ревизорски прегледи кои беа реализирани се: „Учество на „Макпетрол“ А.Д. - Скопје во постапки за јавни набавки“ во Дирекција за Големопродажба и „Управување со документација од бензински станици до Дирекција за ДАС“ во Дирекција за Дополнителен асортиман, а тековната ревизија „Репрезентација во „Макпетрол“ А.Д. - Скопје“ се спроведува на ниво на Друштво и е во фаза на изработка.

VI.II. Полугодишен извештај за работата на Секторот за внатрешна ревизија за период 01.01. - 30.06.2020 година

Секторот за внатрешна ревизија согласно Законот за трговските друштва член 415 - в и Правилникот за начинот на вршење на внатрешната ревизија член 14 изработи Полугодишен извештај за работата на Секторот за внатрешна ревизија за период 01.01. - 30.06.2020 година и го достави на разгледување до Надзорен Одбор со архивски бр.0302 - 4720/1 од 27.08.2020 година и до Управен Одбор со архивски број 0302 - 4947/1 од 10.09.2020 година.

VI.III. Оценка на планираното време за контрола и евентуално отстапување

Секторот за внатрешна ревизија успешно реализираше два (2) редовни ревизорски прегледи и еден (1) е во фаза на изработка за време на доставување на Годишниот извештај. Постои отстапување од Годишниот план во однос на реализација на две (2) ревизии заради пандемијата која го оневозможи спроведување на активностите целост.

VII. Оценка на адекватноста и ефикасноста на системот на внатрешни контроли и општо мислење

Внатрешните контроли во „Макпетрол“ А.Д. - Скопје се делат на четири (4) категории, односно превентивни, детективни, директивни и корективни и истите функционираат на високо, средно и ниско ниво.

Контролите на ниво на Друштво се препознаваат во организациската структура, воспоставените политики (планови, кодекс, прирачници, процедури, правилници, работни упатства, обрасци и записи), информациски систем, поделбата на должности, нивоа на одобрување и изборот на кадар.

Соодветноста на контролите резултира со навремена идентификација, мониторинг и управување со ризици.

При издавање на оценка на адекватноста и ефикасноста на системот на внатрешни контроли, Секторот за внатрешна ревизија се придржуваше кон барањата на Меѓународните стандарди за професионално извршување на внатрешната ревизија и смета дека присуството на внатрешни контроли во стандардизираните процеси е во насока на исполнување на барањата и потребите на Друштвото.

Секторот за внатрешна ревизија нагласува дека реализирање на издадените препораки во целост од спроведените ревизорски извештаи во 2020 година ќе резултира со дополнително зајакнување на внатрешниот контролен систем на начин кој што ќе контрибуира кон остварување на целта на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје.

Општо мислење

При спроведувањето на ревизиите во 2020 година и во ревизорските извештаи беа земени предвид ново идентификуваните ризици предизвикани од здравствената криза со COVID 19, а констатираните наоди и издадените препораки беа во насока на намалување на последиците од истите, се со цел додавање вредност и подобрување на ревидираните работни процеси.

Општото мислење за спроведените редовни ревизорски прегледи е професионално расудување на Раководителот на Секторот за внатрешна ревизија и истото е издадено врз основа на исходот од спроведените ревизорски прегледи во 2020 година.

При издавање на општото мислење за спроведените ревизорски прегледи внатрешната ревизија опфати:

- усогласеност со легислативата;
- усогласеност со кодексот за корпоративно управување;
- усогласеност со интерни акти;
- идентификација и оценка на системот на внатрешни контроли;
- идентификација и проценка на ризици;
- испитување на економичноста, ефикасноста и ефективноста во работењето;
- комплетност и точност на документација;
- рационално користење на ресурси.

Земајќи го предвид горенаведениот опфат, издадените препораки беа во насока на документирање на ревидираните процеси согласно Интегрираниот менаџмент систем, дефинирање на обврски и одговорности, ажурирање на интерни политики и воведување на системски пакети се со цел зголемување на ефективноста на работните процеси при процесот на јавни набавки и управување со документација во „Макпетрол“ А.Д. - Скопје.

VIII. Дополнителни активности на внатрешната ревизија

Вработените во Секторот за внатрешна ревизија не присуствуваа на обуки организирани од Здружението на внатрешни ревизори поради мерките за заштита и превенција од корона вирусот во државата.


СЕКТОР
ЗА
ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА
Раководител,
Марјан Ивановски

„ МАКПЕТРОЛ “ А.Д. – СКОПЈЕ
XXV СОБРАНИЕ
Бр. 0201-
26.5.2021 год.

ПРЕДЛОГ

Врз основа на членовите 383 и 384 од Законот за трговските друштва и членовите 35 и 65 од Статутот на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, Собранието на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје на XXV. седница, одржана на 26.5.2021 година, донесе

О Д Л У К А

за усвојување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2020 година

Член 1

Писмениот извештај на Надзорниот одбор за резултатите од контролата во кој ги соопштува:

1. Начинот на кој извршил контрола над управувањето и раководењето со Друштвото за 2020 година;
2. Обемот на контролата над управувањето и раководењето со Друштвото за 2020 година и
3. Резултатите од испитувањата извршени од ревизорите на годишните сметки за 2020 година

СЕ УСВОЈУВА.

Извештајот од ставот 1 на овој член заведен под број 0501-2032/1 од 14.4.2021 година, е составен дел на оваа Одлука.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

„ МАКПЕТРОЛ “ А.Д. – СКОПЈЕ
XXV СОБРАНИЕ
Бр. 0201-
26.5.2021 год.

ПРЕДЛОГ

Врз основа на членовите 383 и 384 од Законот за трговските друштва и членот 35 од Статутот на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, Собранието на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје на XXV. седница, одржана на 26.5.2021 година, донесе

О Д Л У К А

за одобрување на работењето на членовите на Управниот одбор на Друштвото во 2020 година

Член 1

Се одобрува работата и водењето на работењето на Друштвото во 2020 година на членовите на Управниот одбор на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, поименично и поединечно овде наведени :

| | | | |
|----|-------------|---------|---------------|
| 1. | Јосифовски | Андреја | - претседател |
| 2. | Лекиќ | Саша | - член |
| 3. | Трповски | Јован | - член |
| 4. | Доневски | Зоран | - член |
| 5. | Јосифовска | Марија | - член |
| | Спасовска | | |
| 6. | Георгиевски | Љупчо | - член |
| 7. | Бошковски | Сашо | - член |

Член 2

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

„ МАКПЕТРОЛ “ А.Д. – СКОПЈЕ
XXV СОБРАНИЕ
Бр. 0201-
26.5.2021 год.

ПРЕДЛОГ

Врз основа на членовите 383 и 384 од Законот за трговските друштва и членот 35 од Статутот на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, Собранието на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје на XXV. седница, одржана на 26.5.2021 година, донесе

О Д Л У К А

за одобрување на работењето на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото во 2020 година

Член 1

Се одобрува работата во 2020 година на членовите на Надзорниот одбор на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, поименично и поединечно овде наведени :

- | | | | |
|-----------|------------|------------|------------------|
| 1. | Спасовски | Александар | - претседател |
| 2. | Трифунув | Звонко | - член |
| 3. | Левески | Дејан | - член |
| 4. | Чадиковски | Филип | - независен член |

Член 2

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

„ МАКПЕТРОЛ “ А.Д. – СКОПЈЕ
XXV СОБРАНИЕ
Бр. 0201-
26.5.2021 год.

ПРЕДЛОГ

Врз основа на членовите 383 и 384 од Законот за трговските друштва и членот 35 од Статутот на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, Собранието на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје на XXV. седница, одржана на 26.5.2021 година, донесе

О Д Л У К А

за враќање на износот од фондот за посебни резерви за купување на сопствени акции во акумулирана добивка на Друштвото

Член 1

Износот од 16.215.000 денари што со Одлука на Собранието бр. 0201–29/2-2 од 20.06.2020 година, е распореден во дел за посебни резерви за стекнување сопствени акции со откуп, се враќа во акумулирана добивка поради нивното неискористување.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

„ МАКПЕТРОЛ “ А.Д. – СКОПЈЕ
XXV СОБРАНИЕ
Бр. 0201–
26.5.2021 год.

ПРЕДЛОГ

Врз основа на членовите 384 и 483 од Законот за трговските друштва и членовите 35 и 105 од Статутот на „ Макпетрол “ А.Д. – Скопје, Собранието на „ Макпетрол “ А.Д. – Скопје на XXV седница, одржана на 26.5.2021 година, донесе

О Д Л У К А

за распоредување на добивката по Годишна сметка на Друштвото за 2020 година

Член 1

Тековната добивка за 2020 година во износ од 349.521.153 денари и акумулираната добивка од претходни години во износ од 891.339.797 денари, односно добивка во вкупен износ од 1.240.860.950 денари се распоредува на:

| | |
|---|------------------|
| 1. Дел за задолжителна општа резерва | 17.476.057 ден. |
| 2. Дел за исплата на дивиденда | 202.288.000 ден. |
| 3. Дел за исплата на членовите на Управниот одбор | 19.000.000 ден. |
| 5. Дел за исплата на раководните лица | 6.250.000 ден. |
| 6. Дел за исплата на вработените | 60.000.000 ден. |
| 7. Дел за пренос на добивката во наредната година | 935.846.893 ден. |

Се овластува Надзорниот одбор на Друштвото да ги утврди критериумите и поединечните износи за исплата на делот од добивката наменет за членовите на Управниот одбор.

Се овластува Управниот одбор на Друштвото да ги утврди критериумите и поединечните износи за исплата на делот од добивката наменет за раководните лица и вработените.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

„ МАКПЕТРОЛ “ А.Д. – СКОПЈЕ
XXV СОБРАНИЕ
Бр. 0201-
26.5.2021 год.

ПРЕДЛОГ

Врз основа на членовите 487 и 490 од Законот за трговските друштва и членот 108 од Статутот на „ Макпетрол “ А.Д. – Скопје, Собранието на „ Макпетрол “ А.Д. – Скопје на XXV седница, одржана на 26.5.2021 година, донесе

О Д Л У К А

за плаќање на дивиденда по Годишната сметка на Друштвото за 2020 година (Дивиденден календар)

Член 1

На акционерите на „МАКПЕТРОЛ“ А.Д. - Скопје се одобрува плаќање на дивиденда во висина од **202.288.000** денари бруто, односно **2.000** денари бруто за една акција.

Дивидендата ќе биде исплатена во пари.

Член 2

За **датум на пресек** на акционерската книга според која се определува листа на акционери кои имаат право на исплата на дивиденда се утврдува **15.6.2021 година**.

Член 3

За **последен ден** на тргување со право на дивиденда се утврдува **11.6.2021 година**.

Член 4

За **прв ден** на тргување без право на дивиденда се утврдува **14.6.2021 година**.

Член 5

Исплата на дивидендата ќе се изврши до **30.9.2021 година**.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

„ МАКПЕТРОЛ “ А.Д. – СКОПЈЕ
XXV СОБРАНИЕ
Бр. 0201-
26.5.2021 год.

ПРЕДЛОГ

Врз основа на членовите 383 и 479 од Законот за трговските друштва и членот 35 од Статутот на „ Макпетрол” А.Д. – Скопје, Собранието на „Макпетрол” А.Д. – Скопје на XXV. седница, одржана на 26.5.2021 година, донесе

О Д Л У К А

за определување на ревизори на Финансиските извештаи на Друштвото за 2021 година

Член 1

За ревизори на Финансиските извештаи на Друштвото за 2021 година се определува ревизорската куќа **Grant Thornton** од Скопје.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

"МАКПЕТРОЛ"
Акционерско друштво за промет
со нафта и нафтени деривати
Бр. 0202-3/
08.02.2021 год.
СКОПЈЕ 4

**ДО
НАДЗОРЕН ОДБОР НА
„МАКПЕТРОЛ“ А.Д.-СКОПЈЕ**

ПРЕДМЕТ: Известување

Врз основа на членот 459 од Законот за трговските друштва, ние членовите на Управниот добор на „Макпетрол,, А.Д.-Скопје:

1. Андреја Јосифовски, Претседател
2. Саша Лекиќ, член
3. Јован Трповски, член
4. Зоран Донеvски, член
5. Марија Јосифовска Спасовска, член

го **ИЗВЕСТУВАМЕ** Надзорниот одбор на „Макпетрол“ А.Д.-Скопје, дека секој од нас поединечно сме заинтересирана страна во зделката, согласно членот 457 од Законот за трговските друштва и имаме интерес истата да се договори/склучи со ОИЛКО КДА-Скопје. Ова од причина што Андреја Јосифовски и Саша Лекиќ се комплементари, Јован Трповски е командитор и член на Надзорниот одбор, Марија Јосифовска Спасовска има интерес да се склучи зделката, а Зоран Донеvски е командитор во Друштвото ОИЛКО КДА-Скопје.

Подносители на Известувањето:

1. Андреја Јосифовски, Претседател
2. Саша Лекиќ, член
3. Јован Трповски, член
4. Зоран Донеvски, член
5. Марија Јосифовска Спасовска



"МАКПЕТРОЛ"
Акционерско друштво за промет
со нафта и нафтни деривати
Бр. 0203-8/1
26.02.2021 20 год.
СКОПЈЕ 4

**ДО
СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИ НА
„МАКПЕТРОЛ“ А.Д.-СКОПЈЕ**

ПРЕДМЕТ: Известување


Врз основа на членовите 457 и 459, а во врска со членот 349 од Законот за трговските друштва, ние членовите на Надзорниот одбор на „Макпетрол,, А.Д.-Скопје:

1. Александар Спасовски, претседател
2. Звонко Трифунов, член
3. Дејан Левески, член
4. Филип Чадииковски, независен член

го **ИЗВЕСТУВАМЕ** Собранието на „Макпетрол“ А.Д.-Скопје дека секој од нас поединечно сме заинтересирана страна во зделката, согласно членот 457 од Законот за трговските друштва и имаме интерес да се склучи зделка за деловна соработка со ОИЛКО КДА Скопје.

Подносителите на Известувањето:

1. Александар Спасовски, претседател
2. Звонко Трифунов, член
3. Дејан Левески, член
4. Филип Чадииковски, независен член





Друштво за ревизија
**БЕНД РЕВИЗИЈА
И КОНСАЛТИНГ**
ДОО

Бр. 08-130/2
09.04.2021 год.
ТЕТОВО

"МАКПЕТРОЛ"
Акционерско друштво за промет
со нафта и нафтени деривати
СКОПЈЕ

| | | | |
|------------|------------|---------|-----------|
| Примено: | 12.04.2021 | | |
| Сог. Един. | Број: | Примок: | Вредност: |
| 0302- | 1987/2 | | |

ИЗВЕШТАЈ

ЗА

**АНГАЖМАН ЗА УВЕРУВАЊЕ ВО ПОСТАПКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА
ЗДЕЛКА СО ЗАИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА
НА МАКПЕТРОЛ АД Скопје**

Април 2021



СОДРЖИНА

| Опис | Страна |
|---|--------|
| <i>Изјава од овластениот ревизор</i> | 3 |
| <i>1. Извештај на независниот ревизор за разумно уверување</i> | 4 |
| <i>1.1. Идентификување и опис на информациите за предметната материја - Предмет на зделката со заинтересирана страна</i> | 4 |
| <i>1.2. Идентификување на критериумите според кои е оценета предметната материја</i> | 7 |
| <i>1.3. Методи на вреднување</i> | 8 |
| <i>1.4. Инхерентни ограничувања</i> | 10 |
| <i>1.5. Одговорност на менаџментот</i> | 10 |
| <i>1.6. Одговорност на ревизорот</i> | 11 |
| <i>1.7. Изјава дека ангажманот е усогласен со МСАУ 3000</i> | 11 |
| <i>1.8. Резиме на извршената работа – Извршени процедури и извори кои се користени за утврдување на релевантните податоци кои се предмет на анализа</i> | 12 |
| <i>1.9. Изјава за независност и компетентност</i> | 14 |
| <i>1.10. Специфични ограничувања кои влијаеа на заклучокот</i> | 14 |
| <i>1.11. Суштински прашања утврдени од наша страна</i> | 14 |
| <i>1.12. Фактори на ризик</i> | 15 |
| <i>2. Заклучок</i> | 15 |
| Прилози: | |
| <i>- Предлог Одлука за одобрување на зделка со заинтересирана страна ОИЛКО КДА - Скопје</i> | |
| <i>- Критериумите и методите на вреднување при дефинирање на зделката од одговорната страна</i> | |



ИЗЈАВА ОД ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР

Јас Апостолова Добрила Овластен ревизор вработена во Бенд Ревизија и Консалтинг ДОО Тетово, под полна (материјална, морална и кривична) одговорност изјавувам дека немам конфликт на интереси со “МАКПЕТРОЛ” АД Скопје и дека во последните три години не сум давала консултантски услуги на “МАКПЕТРОЛ” АД Скопје во смисла на Правилникот за подетално пропишување на условите и потребната документација за исполнување на условите за овластен ревизор кој дава мислење во постапка за одобрување на зделка со заинтересирана страна.

Изјавил:

Тетово 09,04,2021

Овластен ревизор: Добрила Апостолова



ИЗВЕШТАЈ ЗА АНГАЖМАН ЗА РАЗУМНО УВЕРУВАЊЕ ВО ПОСТАПКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗДЕЛКА СО ЗАИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА

**До
Собранието на акционери на
МАКПЕТРОЛ АД Скопје**

1. Извештај на независниот ревизор за разумно уверување

Ние бевме ангажирани од МАКПЕТРОЛ АД Скопје за да извршиме Ангажман за разумно уверување и да издадеме заклучок во врска со Предлог Одлуката за одобрување на зделка со заинтересирана страна ОИЛКО КДА - Скопје (во понатамошниот текст: зделка со заинтересирана страна) за Годишното Собрание на акционери за 2021 година за одобрување на зделката со заинтересирана страна.

1.1. Идентификување и опис на информациите за предметната материја - Предмет на зделката со заинтересирана страна

МАКПЕТРОЛ АД Скопје остварува деловна соработка со ОИЛКО КДА Скопје при што МАКПЕТРОЛ АД Скопје ќе користи услуги за транспорт во вредност од околу 374.631.000,00 денари, закуп на транспортни средства (вагон цистерни, цистерна и полуприколки ADRT PED SHMITZ CARGOBULL за транспортирање на батерии со боци за компримиран природен гас) во вредност од околу 30.000.000,00 денари, и купување на други стоки и услуги во вредност од околу 5.000.000,00 денари или вкупно 409.631.000,00 денари.

ОИЛКО КДА Скопје се јавува како купувач на гориво за возила во износ од 110.000.000,00 денари, други стоки и услуги и тоа, резервни делови и потрошен материјал во вредност од околу 15.000.000,00 денари, услуги преку Верна картички во вредност од околу 5.000.000,00 денари и останати стоки и услуги во вредност од околу 18.000.000,00 денари или вкупна вредност од 148.000.000,00 денари. Вкупната вредност на зделката изнесува 557.631.000,00 денари.

*Според содржината оваа зделка со заинтересирана страна според член 460а точка (1) од Законот за трговските друштва претставува кумулативна вредност на меѓусебно поврзани зделки, но според последните ревидирани годишни финансиски извештаи претставува **6.79% од вредноста на активата на друштвото значи не надминува 10% од активата.***

- *Забелешка: според ревидираните ФИ на МАКПЕТРОЛ АД Скопје износот на активата по ФИ за 2020 година изнесува 8.212.612.716,00 денари*

*Овој ангажман врз основа на претходното претставува договорна ревизија согласно член 4 точка 3 од Законот за ревизија ("Службен весник на РМ" бр.158/10,135/11, 188/13, 43/14, 138/14, 145/15, 192/15, 23/16 и 83/18) каде што е наведено: "**Договорна ревизија**" е незадолжително испитување, постапки, проверки и уверувања на годишната сметка, финансиските извештаи, консолидираната годишна сметка и на други финансиски информации, кои се вршат врз основа на договор во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија на ИФАК и други релевантни објави на ИФАК прифатени и објавени во Република Северна Македонија со цел да се изрази мислење, заклучок или уверување во врска со нивната вистинитост и непристрасност и нивната усогласеност со прифатената и друга рамка за финансиско известување.*



Временската точка за која се однесува оценката или мерењето на зделката е со датумот на Одлуката за одобрување на зделка со заинтересирана страна, а временскиот период на кој се однесува зделката е период од една година.

Според содржината оваа зделка претставува кумулативна вредност на меѓусебно поврзани идни зделки. Конкретната зделка со заинтересирана страна која е предмет на одобрување содржи перспективни финансиски информации предвидени со Планот на Друштвото.

Табеларниот преглед на зделката е во продолжение:

Опис на Зделката со заинтересирана страна :

– Висина на трансакции

| I „МАКПЕТРОЛ“ АД како купувач на стоки и услуги | Планирана вредност 2021 | % |
|--|--------------------------------|----------------|
| 1. Транспортни услуги | 374,631,000.00 | 67.18% |
| 1.1. Превоз на бензини и дизели | 287,224,452.00 | 51.51% |
| 1.2. Превоз на авио гориво | 16,155,393.00 | 2.90% |
| 1.3. Превоз на мазут | 3,724,500.00 | 0.67% |
| 1.4. Превоз на битумен | 0.00 | 0.00% |
| 1.5. Превоз на Автоплин и ТНГ | 42,205,000.00 | 7.57% |
| 1.6. Превоз на Плински Боци | 19,341,000.00 | 3.47% |
| 1.7. Превоз на Био дизел | 0.00 | 0.00% |
| 1.8. Масла и мазива | 3,200,000.00 | 0.57% |
| 1.9. Антифриз и концентрат | 1,280,000.00 | 0.23% |
| 1.10. Останато | 1,500,655.00 | 0.27% |
| 2. Закуп на деловен простор | 0.00 | 0.00% |
| 3. Закуп на транспортни средства | 30,000,000.00 | 5.38% |
| 4. Останати стоки и услуги | 5,000,000.00 | 0.90% |
| Вкупно | 409,631,000.00 | 73.46% |
| Вкупна актива според билансот на состојба од 31.12.2020 | 8,212,612,716.00 | |
| % од активата | 4.99% | |
| II МАКПЕТРОЛ АД како продавач на стоки и услуги | | |
| 5. Гориво за возила | 110,000,000.00 | 19.73% |
| 6. Резервни делови и потрошен материјал | 15,000,000.00 | 2.69% |
| 7. Услуги преку Верна картички | 5,000,000.00 | 0.90% |
| 8. Останати стоки и услуги | 18,000,000.00 | 3.23% |
| Вкупно | 148,000,000.00 | 26.54% |
| Вкупна актива според билансот на состојба од 31.12.2020 | 8,212,612,716.00 | |
| % од активата | 1.80% | |
| СЕ ВКУПНО | 557,631,000.00 | 100.00% |
| Вкупна актива според билансот на состојба од 31.12.2020 | 8,212,612,716.00 | |
| % од активата | 6.79% | |



Во споредбениот преглед во продолжение се дадени остварените зделки помеѓу двете друштва во периодот 2017 до 2020 година на годишно ниво како и планирани и остварени зделки по години, идентификуваните промени и нивниот процент во однос на активата на друштвото според ревидираните финансиски извештаи за претходните години.

Остварените зделки помеѓу двете друштва во периодот 2017 до 2020 година на годишно ниво, идентификуваните промени, како и планирани и остварени зделки по години и нивниот процент во однос на активата на друштвото според ревидираните финансиски извештаи за претходната година изнесува:

| I „МАКПЕТРОЛ“ АД како купувач на стоки и услуги | Остварено во 2017 година | Остварено во 2018 година | Остварено во 2019 година | Остварено во 2020 година |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Транспортни услуги | 260,298,616 | 268,864,670 | 350,736,610 | 303,289,300 |
| Закуп на деловен простор | 258,742 | 258,358 | 0 | 0 |
| Закуп на транспортни средства | 26,023,737 | 26,634,909 | 28,209,503 | 28,631,240 |
| Останати стоки и услуги | | | 468,044 | 1,567,740 |
| Вкупно | 286,581,095 | 295,757,937 | 379,414,157 | 333,488,280 |

| II МАКПЕТРОЛ АД како продавач на стоки и услуги | Остварено во 2017 година | Остварено во 2018 година | Остварено во 2019 година | Остварено во 2020 година |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Гориво за возила | 80,600,454 | 91,334,902 | 94,719,733 | 61,617,678 |
| Резервни делови и потрошен материјал | 10,733,759 | 9,461,723 | 9,683,958 | 8,102,600 |
| Услуги преку Верна картички | 2,735,728 | 3,181,745 | 2,785,366 | 2,464,752 |
| Останати стоки и услуги | 9,106,820 | 3,794,072 | 6,787,790 | 7,830,057 |
| Вкупно | 103,176,761 | 107,772,442 | 113,976,847 | 80,015,087 |

| КУМУЛАТИВНА ВРЕДНОСТ НА ЗДЕЛКАТА | 389,757,856 | 403,530,379 | 493,391,004 | 413,503,367 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ИМОТ (АКТИВА) | 7,798,322,811 | 8,137,001,008 | 8,494,490,851 | 8,212,612,716 |
| % НА ЗДЕЛКА ВО ОДНОС НА ИМОТ | 5.00% | 4.96% | 5.81% | 5.03% |
| КУМУЛАТИВНА ВРЕДНОСТ НА ЗДЕЛКА ПО ОДЛУКА | 492,660,000 | 516,640,000 | 561,280,000 | 661,110,000 |
| % НА ЗДЕЛКА РЕАЛИЗИРАНО ПЛАНИРАНО | 79.11% | 78.11% | 87.90% | 62.55% |
| % НА ЗДЕЛКА ПО ОДЛУКА | 6.32% | 6.35% | 6.61% | 8.05% |

| I „МАКПЕТРОЛ“ АД како купувач на стоки и услуги | Остварено во 2017 година | Остварено во 2018 година | Остварено во 2019 година | Остварено во 2020 година |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Вкупен приход | 18,810,647,394 | 22,001,133,038 | 22,897,242,248 | 16,756,637,902 |
| % на учество во вкупен приход | 1.52% | 1.34% | 1.66% | 1.99% |
| Вкупни расходи | 18,481,694,106 | 21,146,210,704 | 21,927,714,171 | 16,375,585,054 |
| % на учество во вкупни расходи | 1.55% | 1.40% | 1.73% | 2.04% |

| II МАКПЕТРОЛ АД како продавач на стоки и услуги | Остварено во 2017 година | Остварено во 2018 година | Остварено во 2019 година | Остварено во 2020 година |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| % на учество во вкупен приход | 0.55% | 0.49% | 0.50% | 0.48% |
| % на учество во вкупни расходи | 0.56% | 0.51% | 0.52% | 0.49% |
| % на учество на вкупната зделка во вкупен приход | 2.07% | 1.83% | 2.15% | 2.47% |
| % на учество на вкупната зделка во вкупни расходи | 2.11% | 1.91% | 2.25% | 2.53% |



Нефинансиските информации како што е техничката опременост на возилата особено во делот на мерните инструменти, изградениот систем за сведување на минимум на разликите при прием, потоа системот за централизирано следење на сите функции на возила и полуприколки каде што се сместени дериватите, се предмет на поголеми инхерентни ограничувања отколку финансиските информации, даваат повеќе квалитативни карактеристики на оваа постапка и методите за утврдување на вредноста на зделката.

1.2. Идентификување на критериумите според кои е оценета предметната материја:

– Висина на трансакции

| I „МАКПЕТРОЛ“ АД како купувач на стоки и услуги | Вредност 2021 | % | Критериум |
|--|-------------------------|----------------|--|
| 1. Транспортни услуги | 374,631,000.00 | 67.18% | |
| 1.1. Превоз на бензини и дизели | 287,224,452.00 | 51.51% | Не повисоко од максимално утврдената од страна на регулаторна комисија за енергетика |
| 1.2. Превоз на авио гориво | 16,155,393.00 | 2.90% | Не повисоко од максимално утврдената од страна на регулаторна комисија за енергетика |
| 1.3. Превоз на мазут | 3,724,500.00 | 0.67% | Според утврдени тарифиници и склучен договор со краен потрошувач |
| 1.4. Превоз на битумен | 0.00 | 0.00% | Според утврдени тарифиници и склучен договор со краен потрошувач |
| 1.5. Превоз на Автоплин и ТНГ | 42,205,000.00 | 7.57% | Според утврдени тарифиници и цена за авто ден и просечни цени за развоз до станица и склад |
| 1.6. Превоз на Плински Боци | 19,341,000.00 | 3.47% | Според утврдени тарифиници и цена за авто ден и просечни цени за развоз до станица и склад |
| 1.7. Превоз на Био дизел | 0.00 | 0.00% | Оваа услуга за превоз се јавува доколку Макпетрол врши продажба на био гориво (ФАМЕ) франко купувач и е составен дел на продажната цена. |
| 1.8. Масла и мазива | 3,200,000.00 | 0.57% | Според утврдени тарифиници и цена за авто ден и просечни цени за развоз до станица и склад |
| 1.9. Антифриз концентрат | 1,280,000.00 | 0.23% | Според утврдени тарифиници и цена за авто ден и просечни цени за развоз до станица и склад |
| 1.10. Останато | 1,500,655.00 | 0.27% | Според утврдени тарифиници и цена за авто ден и просечни цени за развоз до станица и склад |
| 2. Закуп на деловен простор | 0.00 | 0.00% | Според слични цени на закуп |
| 3. Закуп на транспортни средства | 30,000,000.00 | 5.38% | Не повисоко од дадена понуда од австриски оператор и квалитативни карактеристики |
| 4. Останати стоки и услуги | 5,000,000.00 | 0.90% | Според утврдени тарифиници и цена за авто ден и просечни цени за развоз до станица и склад |
| Вкупно | 409,631,000.00 | 73.46% | |
| Вкупна актива според билансот на состојба од 31.12.2020 | 8,212,612,716.00 | | |
| % од активата | 4.99% | | |
| II. МАКПЕТРОЛ АД како продавач на стоки и услуги | Вредност 2021 | % | Критериум |
| 5. Гориво за возила | 110,000,000.00 | 19.73% | Не повисоко од максимално утврдената од страна на регулаторна комисија за енергетика |
| 6. Резервни делови и потрошен материјал | 15,000,000.00 | 2.69% | Според калкулација на Макпетрол за утврдување на цени |
| 7. Услуги преку Верна картички | 5,000,000.00 | 0.90% | Според калкулација на Макпетрол за утврдување на цени |
| 8. Останати стоки и услуги | 18,000,000.00 | 3.23% | Според калкулација на Макпетрол за утврдување на цени |
| Вкупно | 148,000,000.00 | 26.54% | |
| Вкупна актива според билансот на состојба од 31.12.2020 | 8,212,612,716.00 | | |
| % од активата | 1.80% | | |
| СЕ ВКУПНО | 557,631,000.00 | 100.00% | |
| Вкупна актива според билансот на состојба од 31.12.2020 | 8,212,612,716.00 | | |
| % од активата | 6.79% | | |



Процентуално учество на критериумите и карактеристиките во утврдената вредност на зделката:

| КРИТЕРИУМ -УЧЕСТВО | % | Извор |
|--|----------------|--|
| Не повисоко од максимално утврдената од страна на регулаторна комисија за енергетика | 75.03% | Службен весник на РМ |
| Според утврдени тарифиници и склучен договор со краен потрошувач | 0.67% | Крајни купувачи |
| Регулирани цени | 75.70% | |
| Според утврдени тарифиници и цена за авто ден и просечни цени за развоз до станица и склад | 7.57% | Договор и тарифиници со важност во 2020 и 2021 година и Податоци од МАКАМ ТРАНС |
| Според утврдени тарифиници и цена за авто ден и просечни цени за развоз до станица и склад | 4.54% | -- |
| Според слични цени на закуп | 0.00% | Пазар 3 |
| Не повисоко од дадена понуда од австриски оператор и квалитативни карактеристики. | 5.38% | Понуда на оператор, квалитативни карактеристики |
| Пазарни цени - надворешни докази | 17.49% | |
| Надворешни докази | 93.19% | |
| Останати стоки и услуги | 3.23% | Според калкулација на Макпетрол за утврдување на цени и изедначеност со други купувачи |
| Резервни делови и потрошен материјал | 2.69% | Според калкулација на Макпетрол за утврдување на цени и изедначеност со други купувачи |
| Останати стоки и услуги | 0.90% | Според утврдени тарифиници и цена за авто ден и просечни цени за развоз до станица и склад |
| Останато по пазарни цени | 6.81% | |
| СЕ ВКУПНО | 100.00% | |

Критериумите и карактеристиките се однесуваат само на елементите на деловите од оваа зделка и корисниците за кој е наменет извештајот.

Критериумите се дискутирани со комуникација по електронска пошта со малцински акционери на 30.03.2021 година

1.3. Во Предлог Одлуката на МАКПЕТРОЛ АД Скопје се користени анализи и извори на информации и се употребени следните методи на вреднување:

- 1) - Метода на вреднување на трошоци плус согласно со Тарифни таблици како составен дел на Деловната соработка. Со ваквиот пристап е добиена вредност од 557,631,000.00 денари во 2021 година.
- 2) - Метода на вреднување – Пакет и блок цени според типови на транспорт според релација и тоа едносмерна (полно во еден правец, а празно на враќање); Радијална релација – со кружно опслужување на повеќе пунктови и Циклична релација- која се состои од една главна и повеќе помошни прстенести релации. Со ваквиот пристап е добиена вредност од 557.631.905,00 денари.
- 3) - Метода на вреднување на % на учество на транспортни трошоци во однос на остварен вкупен приход и остварени расходи во изминатиот период применет на планираните износи во 2021 година. Со ваквиот пристап е добиена вредност од 554.404.853,00 денари.
- 4) - Метода на вреднување според просечни цени во однос на планирани количини во 2021 година Со ваквиот пристап е добиена вредност од 540.292.432,00 денари.



5) Врз основа на користените методи на вреднување добиената вредност за предвидените количини се движи помеѓу од 540.292.432,00 денари и 557.631.905,00 денари.

6) Сите 4 употребени методи се значајни и релевантни, но заради можната флукуација на цената на нафтните деривати крајниот износ на зделката е утврден согласно со точка 7 во продолжение.

7) За определување на крајниот износ е користен критериумот за утврдување на вредноста врз основа на Регулирани и споредливи пазарни цени со други купувачи според планираните количини за транспорт на нафтени деривати и природен гас во делот на транспорт, најсоодветен понудувач од аспект на закуп на вагон цистерни и возила за транспорт на природен гас кога МАКПЕТРОЛ АД Скопје се наоѓа во улога на купувач и Регулирани и споредливи пазарни цени според калкулација на Макпетрол АД во услови кога МАКПЕТРОЛ АД Скопје се наоѓа во улога на продавач. Со ваквиот пристап вредностите на зделката се следни :

– Висина на трансакции

| I „МАКПЕТРОЛ“ АД како купувач на стоки и услуги | Планирана Вредност 2021 | % |
|--|------------------------------------|----------------|
| 1. Транспортни услуги | 374,631,000.00 | 67.18% |
| 1.1. Превоз на бензини и дизели | 287,224,452.00 | 51.51% |
| 1.2. Превоз на авио гориво | 16,155,393.00 | 2.90% |
| 1.3. Превоз на мазут | 3,724,500.00 | 0.67% |
| 1.4. Превоз на битумен | 0.00 | 0.00% |
| 1.5. Превоз на Автоплин и ТНГ | 42,205,000.00 | 7.57% |
| 1.6. Превоз на Плински Боци | 19,341,000.00 | 3.47% |
| 1.7. Превоз на Био дизел | 0.00 | 0.00% |
| 1.8. Масла и мазива | 3,200,000.00 | 0.57% |
| 1.9. Антифриз концентрат | 1,280,000.00 | 0.23% |
| 1.10. Останато | 1,500,655.00 | 0.27% |
| 2. Закуп на деловен простор | 0.00 | 0.00% |
| 3. Закуп на транспортни средства | 30,000,000.00 | 5.38% |
| 4. Останати стоки и услуги | 5,000,000.00 | 0.90% |
| Вкупно | 409,631,000.00 | 73.46% |
| Вкупна актива според билансот на состојба од 31.12.2020 | 8,212,612,716.00 | |
| % од активата | 4.99% | |
| II МАКПЕТРОЛ АД како продавач на стоки и услуги | | |
| 5. Гориво за возила | 110,000,000.00 | 19.73% |
| 6. Резервни делови и потрошен материјал | 15,000,000.00 | 2.69% |
| 7. Услуги преку Верна картички | 5,000,000.00 | 0.90% |
| 8. Останати стоки и услуги | 18,000,000.00 | 3.23% |
| Вкупно | 148,000,000.00 | 26.54% |
| Вкупна актива според билансот на состојба од 31.12.2020 | 8,212,612,716.00 | |
| % од активата | 1.80% | |
| СЕ ВКУПНО | 557,631,000.00 | 100.00% |
| Вкупна актива според билансот на состојба од 31.12.2020 | 8,212,612,716.00 | |
| % од активата | 6.79% | |

Критериумите и методите на вреднување при дефинирање на зделката се во прилог на овој извештај.



1.4. Инхерентни ограничувања - ограничувања кои постојат заради неможност да се влијае и контролира вкупниот деловен амбиент, технички карактеристики и опременост на возила, ефективност на интерните контроли и слично.

- Отсутноста на перфектен пазар, воспоставена пракса за споредба за различни, но прифатливи техники за мерење може да резултира со материјално различно вреднување и може да влијае на споредливоста.
- Според содржината оваа зделка претставува кумулативна вредност на меѓусебно поврзани идни зделки. Конкретната зделка со заинтересирана страна која е предмет на одобрување содржи перспективни финансиски информации предвидени со Планот на Друштвото. Заради ваквата состојба дури и да се случат настаните кои се предвидени со хипотетичките претпоставки во однос на предвидената зделка, сепак фактичките резултати веројатно ќе се разликуваат од проекцијата бидејќи други предвидени настани не се случуваат како што се очекува (флукуација на цената на дериватите и физички обем на транспорт).
- Флукуација на цената на дериватите во 2019, 2020 и на почетокот на 2021 година
- Пандемијата предизвикана од вирусот ковид 19 силно влијае на понудата и побарувачката како и на цената на нафтените деривати, заради што фактичките резултати веројатно ќе се разликуваат од проекцијата бидејќи други предвидени настани не се случуваат како што се очекува (флукуација на цената на дериватите и физички обем на транспорт во однос на влијанието на пандемијата предизвикана од вирусот ковид 19)

1.5. Одговорност на менаџментот

Страните корисници на зделката со заинтересирана страна се обелоденети во Предлог одлуката за одобрување на зделка со заинтересирана страна.

Заинтересираните страни во зделката со заинтересирана страна се обелоденети во Заклучокот на Управниот одбор бр. 0202-2/10 и Известувањето на членовите на Управниот Одбор бр. 0202-3/1 до Надзорниот Одбор од 08.02.2021 година како и Заклучокот на Надзорниот одбор бр. 0203-7/3 и Известувањето на членовите на Надзорниот одбор до Собранието бр. 0203-8/1 од 26.02.2021 врз основа Законот за Трговски Друштва.

Управниот Одбор на МАКПЕТРОЛ АД Скопје е одговорен за подготовка на Предлог Одлуката за одобрување на зделка со заинтересирана страна во согласност со критериумите на Законот за трговски друштва и Законот за хартии од вредност, а посебно дека:

- зделката со заинтересирана страна е во согласност со важечките прописи во земјата
- зделката со заинтересирана страна е фер односно вредноста на зделката е утврдена според пазарните услови во согласност со важечките прописи во земјата
- во зделката со заинтересирана страна не постои несразмерност во заемните давања на страните
- во зделката со заинтересирана страна не постојат некои други факти и околности кои би можеле да претставуваат основ за причинување на штета
- во досегашните финансиски извештаи на МАКПЕТРОЛ АД Скопје реално се прикажани врските и зделките со заинтересирани страни
- од согледаните ризик фактори при реализирање на предметната зделка со заинтересирана страна не постојат индикации од аспект на можна измама и манипулација



Одговорноста вклучува и селекција и примена на соодветните методи и критериуми за подготовка на предлогот за уверување и употреба на претпоставките и проценките на индивидуалната одржливост на заклучоците во рамки на дадените околности. Одговорноста вклучува и дизајнирање и имплементација на системи и процеси релевантни за подготовка на предлогот.

1.6. Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да спроведеме ангажман за разумно уверување со цел да дадеме заклучок врз основа на нашата работа врз основа на нашите постапки за тоа :

- дали зделката со заинтересирана страна е во согласност со важечките прописи во земјата,
- дали зделката со заинтересирана страна е фер односно дали вредноста на зделката е утврдена според пазарни услови,
- дали постои несразмерност во заемните давања на страните,
- дали постојат и некои други факти и околности кои би можеле да претставуваат основ за причинување на штета,
- дали во досегашните Финансиски Извештаи на друштвото реално се прикажани врските и зделките со заинтересирани страни,
- дали и какви ризик фактори постојат при реализирање на предметната зделка со заинтересирана страна, особено од можна измама и манипулација.
- да дадеме препорака до малцинските акционери дали да ја поддржат зделката со заинтересирана страна согласно со Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и формата на мислењето што овластениот ревизор го дава во постапката за одобрување на зделка со заинтересирана страна кај акционерско друштво чии хартии од вредност котираат на берза (Сл. Весник на РМ 182/2015)

Ние ја извршивме нашата работа во согласност со меѓународниот стандард за уверување 3000 врз основа на добиените податоци до 09,04,2021 година. Овој стандард бара од нас да ги исполниме етичките барања и да го планираме и извршиме ангажманот за разумно уверување врз основа на материјалните аспекти за да го изразиме нашиот заклучок за ангажманот за уверување за тоа дали зделката во сите материјални аспекти е во согласност со критериумите на Законот за трговски друштва и Законот за хартии од вредност како и да дадеме препорака до малцинските акционери дали да ја поддржат зделката со заинтересирана страна.

Нашиот извештај е изготвен со цел да им помогне на акционерите на МАКПЕТРОЛ АД Скопје да ја оценат валидноста на Предлог Одлуката во однос на одобрување на зделка со заинтересирана страна врз основа на тврдењата на одговорната страна.

Овој Извештај вклучувајќи го и заклучокот, е подготвен за целите на усогласеност со рамката за трансакции со поврзани страни на МАКПЕТРОЛ АД Скопје. Ние не прифаќаме или превземаме одговорност кон никој друг освен кон акционерите на МАКПЕТРОЛ АД Скопје.

1.7. Изјава дека ангажманот е извршен согласно со МСАУ 3000

Овој извештај е изготвен во согласност со Меѓународниот стандард за уверување (МСАУ 3000), ангажмани за уверување кои не се ревизии или проверка на историски информации, кои се издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување, одредбите од членот 460-а став 2 а в.в. со став 3 од Законот за трговски друштва и Правилникот за содржината и формата на мислењето што



овластениот ревизор го дава во постапка за одобрување на зделка со заинтересирана страна кај акционерско друштво чии акции котираат на берза (Сл. Весник на РМ 67/2013) и Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и формата на мислењето што овластениот ревизор го дава во постапката за одобрување на зделка со заинтересирана страна кај акционерско друштво чии хартии од вредност котираат на берза (Сл. Весник на РМ 182/2015)

Овој извештај се однесува на изнесеното во Предлог Одлуката за одобрување на зделка со заинтересирана страна по однос на точка на дневниот ред од Годишното Собрание на акционери за 2021 година и не се однесува на работењето на Компанијата како целина.

1.8. Резиме на извршената работа - Извршени процедури и извори кои се користени за утврдување на релевантните податоци кои се предмет на анализа

Во согласност со рамката на нашиот ангажман при нашата работа покрај другото ги спроведовме следните процедури и ги користевме следните извори на податоци:

- Интервју на повисокиот менаџмент, одговорен за подготовка на Предлог Одлуката за издржаност на зделката со заинтересирана страна.
- Интервју на одговорните лица за одредени делови на Предлог Одлуката за издржаност на зделката со заинтересирана страна.
- Увид и анализа на декларираниите износи во Предлог Одлуката за одобрување на зделка со заинтересирана страна.
- Утврдување на процент на износот на зделката со заинтересирана страна согласно со член 460а точка (1) од Законот за трговските друштва во однос на активата на друштвото определена врз основа на последните ревидирани годишни финансиски извештаи.
- Увид и утврдување во однос на тоа дали во досегашните Финансиски Извештаи на Друштвото реално се прикажани врските и зделките со заинтересирани страни.
- Преглед и анализа на склучени договори и тарифни таблици, помеѓу Макпетрол АД и "ОИЛКО" КДА кои се релевантни за зделката со заинтересирана страна која е предмет на одобрување.
- Утврдување на вредноста на зделката со заинтересирана страна според утврдените критериуми, по делови и целосно врз основа на тестирање според метода на примерок согласно со член 460а од Законот за трговските друштва, бидејќи станува збор за кумулативни вредности на меѓусебни поврзани зделки
- Увид и анализа на добиените податоци од Деловниот план на МАКПЕТРОЛ АД Скопје за 2021 година за вредноста на зделката со заинтересирана страна според Предлог Одлуката за одобрување на зделка со заинтересирана страна.
- Увид во постапка по јавен повик бр. 230 од 25.01.2021 година за услуга и закуп на вагон цистерни полуприколки за сопствени потреби, за период од една година за вршење на транспорт на светли и темни нафтени деривати, ТНГ и КПГ (компримиран природен гас) .
- Увид и анализа на одлука на ТАРИФА по видови на приклучни возила изразени во евра без пресметан ДДВ како просечен износ на авто ден од МАКАМ ТРАНС Скопје.
- Комуникацијата преку електронска пошта со дел од малцинските акционери од 30.03.2021 до 01.04.2021 по однос на критериумите, карактеристиките и вреднувањето на зделката
- Увид во Записник од 08.02.2021 година бр. 0202-2 на Управен одбор на Макпетрол АД Скопје



- Увид во Заклучок број 0202-2/10 од 08.02.2021 и Известување бр. 0202-3/1 од 08.02.2021 на членовите на Управниот Одбор на Макпетрол АД Скопје
- Увид во Записник бр. 0203-7 од 26.02.2021 година на Надзорен одбор на МАКПЕТРОЛ АД Скопје
- Увид во Заклучок број 0203-7/3 од 26.02.2021, Известување до собрание бр. 0203-8/1 од 26.02.2021 на членовите на Надзорниот Одбор на МАКПЕТРОЛ АД Скопје
- Спротивставување на трошоци за транспорт по години како износи од извршените одлуки за зделка со заинтересирана страна во однос на остварени приходи и расходи на друштвото
- Увид во Извештај на ревизорите на Финансиските извештаи за 2019 и 2020 година
- Анализа на флукуацијата на цената на дериватите во 2019, 2020 и 2021 година според објавените податоци во Службен Весник на Република Македонија
- Аналитички и суштински постапки на проверка на податоците за остварени меѓусебни трансакции во 2019 и 2020 година.
- Увид во склучени договори за превоз ОИЛКО КДА со други купувачи.
- Конфирмација на меѓусебните побарувања и обврски
- Известување за непостоење на судски спорови во врска со зделката со заинтересирана страна.



1.9. Изјава за независност и компетентност

Нашиот ангажман го извршивме во согласност со Кодексот на етика на професионалните сметководители.

Ние потврдуваме дека нашиот ангажман го извршивме согласно со меѓународниот стандард за уверување 3000.

1.10. Специфични ограничувања кои влијаеа на заклучокот

Не постојат било какви специфични ограничувања кои влијаеле на формирање на заклучокот.

1.11. Суштински прашања утврдени од наша страна, кои се однесуваат на конкретната сделка:

- Во текот на нашата работа утврдивме дека во Република Македонија е ограничена конкуренцијата во однос на постоење на друг поединечен субјект со можност за комплетно опслужување на Макпетрол АД со расположливи транспортни капацитети во делот на транспорт на нафтени деривати, авто плин и метан на околу 126 бензински станици и 12 складишни капацитети, потоа опслужување на околу 2155 деловни партнери на Макпетрол, опслужување на околу 523 деловни партнери на Макпетрол, за кои превозник бил Оилко КДА Скопје и 815 испораки на екстра лесно масло на околу 815 клиенти физички лица од складовите на Макпетрол.

- ОИЛКО КДА располага со 101 возила, кои се специјализирани за транспорт на светли и црни деривати, ТНГ и автоплин, боци со ТНГ и други стоки, компримиран природен гас, едно возило за зимска служба и 55 вагон цистерни.

- За целите на обезбедување на услуга и закуп на вагонцистерни и полуприколки за сопствени потреби, за период од една година за вршење на транспорт на светли и темни деривати, ТНГ и КППГ е спроведен Јавен повик бр. 230 согласно со Решение бр.0302-230/1 од 14,01,2021 година. Јавниот повик е објавен во дневен весник на ден 25.01.2021 година. По објавениот Јавен повик согласно со извештајот за спроведена постапка и евалуација на понудите од страна на Комисијата за распишување на оглас за прибирање на понуди за транспортни и други услуги е констатирано дека понудувачот ОИЛКО КДА Скопје како единствен понудувач ги исполнува сите критериуми по тендерската документација.

- Вреднувањето и цените на транспортот се условени од следните фактори:

- Товарните карактеристики на производот
- Ризикот во транспортот врз основа на видот и карактеристиките на производот

- Должината на релацијата
- Степенот на искористеност на транспортното средство
- Бројот на линиите во транспортот
- Стабилноста на товарот
- Начинот на враќање на транспортното средство
- Поставените барања на Макпетрол АД за соодветна координација и неприфаќање на пореметување во координацијата во работата, чекање, губење на работното време, зголемување на трошоците на производите и продажните цени.
- Набавка на гориво и потрошни материјали од мрежата на Макпетрол АД.



1.12. При реализација на оваа зделка ги лоциравме следните фактори на ризик

Врз основа на извршените процедури при ангажман за разумно уверување, во однос на зделката која е предмет на одобрување на Годишното собрание на акционери за 2021 на МАКПЕТРОЛ АД Скопје ние ги забележавме следните ризик фактори при реализација на оваа зделка.

- Непостоење на перфектен пазар за транспорт на нафтени деривати и природен гас
- Ограничена конкуренција со соодветни транспортни капацитети во Република Македонија.
- Ограничување на достап на податоци во однос на % на учество на транспортни трошоци на другите учесници на пазарот во прометот со нафтени деривати и природен гас

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашиот заклучок.

2. Заклучок

Според наше мислење врз основа на извршените процедури при ангажман за разумно уверување, како што е опишано погоре, во однос на Предлог одлуката за зделка со заинтересирана страна која е предмет на одобрување на Годишното Собрание за 2021 на "МАКПЕТРОЛ" АД Скопје, базирана на тврдењата на одговорната страна, зделката е објективно искажана во сите материјални аспекти, а особено што:

- Зделката со заинтересирана страна е во согласност со важечките прописи во земјата.
- Зделката со заинтересирана страна е фер, односно вредноста на зделката е утврдена според пазарните услови кои се во согласност со важечките прописи во земјата.
- Не постои несразмерност во заемните давања на страните.
- Не постојат некои други факти и околности кои би можеле да претставуваат основ за причинување на штета.
- Во досегашните Финансиски Извештаи на друштвото се реално прикажани врските и зделките со заинтересирани страни и ревизорите на финансиските извештаи изразиле мислење без резерва по однос на истите.
- Не постојат ризик фактори при реализирање на предметната зделка со заинтересирана страна, особено од аспект на можна измама и манипулација, освен ризик факторите опишани погоре.

Врз основа на претходното ние даваме препорака до малцинските акционери на друштвото да ја поддржат зделката на седницата на Собранието на акционери, која одлука дополнително претставува услов за склучување на оваа зделка и делегирање на надлежност за реализација на зделката на одговорните лица во Друштвото.

Препораката произлегува од погоре изнесеното, а во врска со одредбата од член 3 од Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и формата на мислењето што овластениот ревизор го дава во постапка за одобрување на зделка со заинтересирана страна кај акционерско друштво чии хартии од



вредност котираат на берза (Сл. Весник на РМ 182 од 21 октомври 2015 година) и се изведува заклучок дека зделката е во согласност со императивните прописи на националното законодавство и истата е фер утврдена според пазарните услови и дадени околности во сите материјални аспекти, посебно поради настапување на одложениот услов - целосно спроведување на постапката за зделка со заинтересирана страна согласно со законските прописи, од кое одобрување зависи постоењето на целата зделка.

Овој заклучок со препорака ние го базираме не само раководејќи се од образложението на Органот на управување, туку посебно врз основа на критериумите за утврдување на вредноста на зделката и тоа посебно заради критериумот за утврдени цени за транспортни услуги на деривати од страна на Регулаторна комисија за енергетика и споредливите цени за извршени услуги од други превозници и продажби на добра на други купувачи и фактот дека предметот на зделката е утврден ивозможен и извршлив во услови на одобрување-потврдување на зделката, заради реализација на предметната зделка.

Истовремено нашиот заклучок, без присуство на елементите на измама, заблуда и присила, а со цел да им послужи на акционерите за одлучување за одобрување на оваа зделка со заинтересирана страна, произлегува и од увид во последните ревидирани финансиски извештаи во кои се содржани врските и зделките со заинтересирани страни, и истите се реално прикажани, како и од спроведените суштински постапки по одредените делови од реализираните зделки со заинтересирана страна во 2019 и 2020 година.

Нагласување на прашање

Ние обрнуваме внимание на точка 1.1. од овој извештај, Предмет на зделката со заинтересирана страна. Според содржината оваа зделка со заинтересирана страна претставува кумулативна вредност на меѓусебно поврзани идни зделки. Сакаме да Ви обрнеме внимание дека оваа зделка содржи идни финансиски информации предвидени со Планот на друштвото, без да го менуваме заклучокот.

Тетово 09.04.2021
Овластен ревизор
Добрила Апостолова



Бенд Ревизија и Консалтинг ДОО Тетово
Управител
Душко Апостоловски

„ МАКПЕТРОЛ “ А.Д. – СКОПЈЕ
XXV СОБРАНИЕ
 Бр. 0201-
 26.5.2021 год.

ПРЕДЛОГ

Врз основа на членовите 457 и 460 од Законот за трговските друштва и членот 35 од Статутот на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, Собранието на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје на XXV. седница, одржана на 26.5.2021 година, донесе

О Д Л У К А

за одобрување на зделка со заинтересирана страна

Член 1

Се одобрува деловна соработка (зделка) со ОИЛКО КДА-Скопје, и тоа:

I. ОИЛКО КДА-Скопје како продавач на стоки и давател на услуги:

| Предмет | Вредност | Услови |
|----------------------------------|-------------|---------|
| 1. Транспортни услуги | 374.631.000 | Пазарни |
| 2. Закуп на транспортни средства | 30.000.000 | Пазарни |
| 3. Останати стоки и услуги | 5.000.000 | Пазарни |
| Вкупно : | | |
| 409.631.000 | | |

Износот од **409.631.000** денари, претставува **4,99%** од вредноста на активата на Друштвото, определена врз основа на последните ревидирани годишни финансиски извештаи, која изнесува **8.212.612.716** денари.

II. „ОИЛКО“ КДА-Скопје како купувач на стоки и корисник на услуги

| Предмет | Вредност | Услови |
|--|-------------|---------|
| 1. Гориво за возила | 130.000.000 | Пазарни |
| 2. Резерни делови и потрошен материјал | 15.000.000 | Пазарни |
| 3. Услуги преку Верна картички | 5.000.000 | Пазарни |
| 4. Останати стоки и услуги | 18.000.000 | Пазарни |
| Вкупно: | | |
| 148.000.000 | | |

Вредностите на зделката се изразени во денари, без пресметан ДДВ.

Износот од **148.000.000** денари, преставува **1,80%** од вредноста на активата на друштвото определена врз основа на последните ревидирани годишни финансиски извештаи, која изнесува **8.212.612.716** денари.

Вкупната вредност на деловната соработка изнесува **557.631.000** денари, без пресметан ДДВ.

Вкупната вредност на деловната соработка изнесува **557.631.000** денари, без пресметан ДДВ, што преставува **6,79%** од вредноста на активата на друштвото определена врз основа на последните ревидирани годишни финансиски извештаи, која изнесува **8.212.612.716** денари.

Член 2

Се овластуваат директорите на соодветните дирекции во Друштвото, заради реализацијата на деловната соработка опишана во членот 1 на оваа одлука, да склучат договори и анекси кон веќе склучените договори, со важност за период од најмалку 12 месеци од денот на нивното склучување.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила и ќе се применува од денот на склучувањето на договорите и анексите од членот 2 на оваа одлука.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

